

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 171 год. LXVI 30 декември 2010, четврток Цената на овој број е 350 денари.

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3702. Закон за гранична контрола.....	4	3711. Закон за прогласување на дел од планината Галичица за Национален парк	63
3703. Закон за управување со движењето на предметите во судовите.....	34	3712. Закон за признавање на професионалните квалификации.....	66
3704. Закон за изменување и дополнување на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување	39	3713. Закон за основање на Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје.	81
3705. Закон за изменување и дополнување на Законот за прогласување на Старата скопска чаршија за културно наследство од особено значење.....	43	3714. Закон за изменување и дополнување на Законот за основање на Агенција за поддршка на претприемништвото на Република Македонија.....	83
3706. Закон за изменување и дополнување на Законот за даночна постапка.....	44	3715. Закон за изменување и дополнување на Законот за извршување.....	84
3707. Закон за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход.....	48	3716. Одлука за поништување на одлуките за распишување огласи за именување државни правобранители во Државното правобранителство на Република Македонија за одделни подрачја.....	85
3708. Закон за изменување на Законот за денационализација.....	50	3717. Одлука за распишување оглас за именување државни правобранители во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјата на: Скопје, Битола, Тетово, Штип, Кавдарци и Прилеп.....	86
3709. Закон за изменување и дополнување на Законот за регистрирање на готовински плаќања.....	50		
3710. Закон за изменување и дополнување на Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија.....	53		

	Стр.		Стр.
3718. Решение за разрешување и изменување членови на Комисијата за проценка и утврдување на висината на штетата од елементарни непогоди.....	86	3731. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 148/2010 од 22 декември 2010 година.....	172
3719. Решение за разрешување од должноста директор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	86	3732. Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	173
3720. Решение за именување вд директор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	87	3733. Упатство за изменување на Упатството за доставување на податоци за прометот во внатрешниот и надворешниот клиринг.....	173
3721. Исправка на Решението за именување членови на Државната пописна комисија.....	87	3734. Одлука на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија	174
3722. Правилник за формата и содржината на обрасците за плаќање што ги користат здравствените установи како и постапка за исправка на грешка направена при вршење на платниот промет во рамките на здравствената трезорска сметка.....	87	3735. Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и регулирана просечна цена за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за греење за регулиран период на АД ЕЛЕМ - Подружница Енергетика – Скопје.....	174
3723. Упатство за начинот на извршување на налозите за извршување кои ја задолжуваат трезорската сметка или здравствената трезорска сметка, односно сметката на должникот која се наоѓа во рамките на трезорската сметка или здравствената трезорска сметка.....	99	3736. Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и тарифни ставови за 2011 година за вршење на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија за греење на снабдување Исток ДООЕЛ – Скопје.....	175
3724. Упатство за изменување и дополнување на Упатството за начинот на трезорско работење.....	102	3737. Одлука за одобрување на регулиран максимален приход за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за греење и тарифни ставови за 2011 година на Скопје Север АД - Скопје.....	176
3725. Правилник за видот, начинот и обемот на здравствените прегледи на вработените.....	116	3738. Одлука за одобрување на регулиран максимален приход за производство на топлинска енергија за греење и тарифни ставови за регулиран период на Топлификација АД - Скопје.....	177
3726. Правилник за спецификациите на возилата - цистерни кои превезуваат бензини и/или органски растворувачи *	160	3739. Одлука за одобрување на регулиран максимален приход за дистрибуција на топлинска енергија за греење и тарифни ставови за регулиран период на Друштвото за дистрибуција на топлинска енергија дистрибуција на топлина ДООЕЛ - Скопје.....	177
3727. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 51/2010 од 15 декември 2010 година.....	161	3740. Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и тарифни ставови за 2011 година за вршење на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија за греење на снабдување центар ДООЕЛ Скопје.....	178
3728. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 72/2010 од 22 декември 2010 година.....	162		
3729. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 103/2010 од 22 декември 2010 година.....	164		
3730. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 139/2010 од 15 декември 2010 година.....	166		

	Стр.		Стр.
3741. Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и тарифни ставови за 2011 година за вршење на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија за греење на снабдување Запад ДООЕЛ – Скопје.....	179	3751. Одлука за утврдување на референтни цени на пакети на услуги во превентивната здравствена заштита и итната медицинска помош со домашно лекување.....	193
3742. Кодекс за добро корпоративно управување на пензиските друштва.....	179	3752. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување.....	193
3743. Правилник за измена на Правилникот за постапката за повлекување или укинување на одобрение за управување со задолжителен и/или доброволен пензиски фонд.....	183	3753. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на плаќањето на лабораториските испитувања во специјалистичко консултативната здравствена заштита по упат на избран лекар.....	194
3744. Правилник за инвестирање на средствата на доброволните пензиски фондови.....	184	3754. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за критериумите за склучување договори и за начинот на плаќање на здравствените услуги на здравствените установи кои вршат болничка здравствена заштита..	194
3745. Одлука за изменување и дополнување на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	187	3755. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за критериумите за склучување договори и за начинот на плаќање на здравствените услуги на здравствените установи кои вршат специјалистичко консултативна здравствена заштита.....	195
3746. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени за пакетите на завршени епизоди на лекување за специјалистичко-консултативната здравствена заштита - амбулантски.....	187	3756. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	196
3747. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени во специјалистичко-консултативната здравствена заштита.....	188	3757. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	198
3748. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на услуги во болничката здравствена заштита за акутни случаи.....	188	3758. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	198
3749. Одлука за утврдување на Буџетот за финансирање на јавните здравствени установи за остварување на правата од здравственото осигурување за 2011 година.....	189	3759. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	198
3750. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на критериуми за утврдување на буџетот на здравствените установи од превентивна и итна медицинска помош, специјалистичко – консултативна здравствена заштита и болничка здравствена заштита.....	193	3760. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	199
		3761. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	199
		3762. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	200
		Огласен дел	1-56

10. "Државјани на трети земји" се сите лица кои не се државјани на Република Македонија и граѓани на Европската унија согласно со членот 17 став 1 од Договорот за формирање на Европската заедница и за кои не може да се примени точката 9 од овој член;

11. "Закана по јавното здравје" е секоја болест со потенцијал да прерасне во епидемија како што е дефинирано во Меѓународните здравствени прописи на Светската здравствена организација и други инфективни болести или болести предизвикани од паразити, доколку се предмет на заштитните одредби што се применуваат над граѓаните на Република Македонија;

12. "Конвенцијата за имплементирање на Шенгенскиот договор" е Конвенцијата од 19 јуни 1990 година за спроведување на Шенгенскиот договор од 14 јуни 1985 година меѓу владите на државите на Бенелукс-економска унија, Сојузна Република Германија и Република Франција, за постепено укинување на контролата на заедничките граници. Конвенцијата за имплементирање на Шенгенскиот договор во Република Македонија ќе започне да се применува од денот на приемот на Република Македонија во Европската унија, а во целост ќе се применува согласно со Одлуката на Европскиот парламент и Советот на Европската унија за укинување на граничната контрола на внатрешните граници;

13. "Држава потписничка" е секоја држава за која се однесуваат одредбите на Конвенцијата за имплементирање на Шенгенскиот договор;

14. "Надворешни граници на Република Македонија од започнувањето на примената на Конвенцијата за имплементирање на Шенгенскиот договор во Република Македонија" се копнените граници на Република Македонија со држава која не е потписничка на Конвенцијата за имплементирање на Шенгенскиот договор, вклучувајќи ги и границите на реките и езерата и нивните аеродроми, речните и езерските пристаништа, доколку тие не се внатрешни граници;

15. "Внатрешни граници по започнувањето на примената на Конвенцијата за имплементирање на Шенгенскиот договор во Република Македонија" се:

а) заеднички копнени граници, вклучувајќи ги и границите на реките и езерата на Република Македонија со држави потписнички;

б) аеродромите за внатрешни летови во рамките на територијата на Република Македонија и држави потписнички и

в) речните или езерските пристаништа за редовни бродски врски меѓу Република Македонија и државите потписнички;

16. "Внатрешен лет од започнувањето на примената на Конвенцијата за имплементирање на Шенгенскиот договор во Република Македонија" претставува секој лет во рамките на територијата на Република Македонија и секој лет од и кон територијата на држава потписничка, што не слетува на територијата на трета земја;

17. "Внатрешна пловидба од започнувањето на примената на Конвенцијата за имплементирање на Шенгенскиот договор во Република Македонија" е непосредна редовна патничка пловидба меѓу Република Ма-

кедонија и државите на кои се однесуваат одредбите на Конвенцијата за имплементирање на Шенгенскиот договор;

18. "Оператор" се јавни претпријатија и други правни лица кои стопанисуваат или во чија сопственост се меѓународни воздухопловни пристаништа, меѓународни езерски пристаништа и меѓународни патни и железнички коридори кои водат до гранични премини;

19. "Проверка на втора линија" значи натамошна проверка која може да се спроведе на посебно место надвор од местото каде што се проверуваат сите патници (прва линија на проверки);

20. "Авиопревозник" е секое физичко или правно лице чија работа е обезбедувањето превоз на патници во воздушниот сообраќај;

21. "Рекреативна пловидба" значи користење на рекреативни пловни објекти за спортски или туристички цели и

22. "Крајбрежен риболов" значи риболов со пловен објект кој се враќа секој ден или во рок од 36 часа во пристаниште лоцирано на територијата на Република Македонија без запирање во пристаниште на соседна држава.

Обем на примена на Законот

Член 4

Овој закон се применува на сите лица кои ја преминуваат државната граница на Република Македонија, без притоа да ги загрозат правата на бегалците и лицата кои бараат меѓународна заштита, особено во однос на невраќањето.

II. НАДЛЕЖНОСТИ И ОВЛАСТУВАЊА ВО ВРШЕЊЕТО НА ГРАНИЧНАТА КОНТРОЛА

Орган кој ја врши граничната контрола

Член 5

Граничната контрола е во надлежност на Министерството за внатрешни работи (во натамошниот текст: Министерството).

Работите што се однесуваат на граничната контрола ги врши полицијата на Министерството.

Персонал, опрема и средства за гранична контрола

Член 6

Заради обезбедување на ефикасна, унифицирана и на високо ниво извршена гранична контрола треба да се распоредат доволен број полициски службеници и да се обезбеди доволно опрема и средства.

Овластувања

Член 7

При вршењето на граничната контрола полициските службеници работат согласно со овластувањата утврдени со овој и друг закон.

Овластувањата од ставот 1 на овој член полициски-те службеници можат да ги применат на целата терито-рија на Република Македонија.

Почитување на човековото достоинство

Член 8

При извршувањето на граничната контрола полици-ските службеници се должни целосно да го почитуваат човековото достоинство.

Сите овластувања што ги преземаат полициските службеници во текот на извршувањето на граничната контрола треба да бидат сразмерни со целта заради ко-ја се преземаат.

Во текот на вршењето на граничната контрола по-лициските службеници не смеат да прават дискримина-ција по однос на полот, расната или етничката припад-ност, бојата на кожата, возраста, националната припад-ност, социјалното потекло, верското уверување, неспо-собноста или сексуалната определба, имотната и оп-штествената положба.

III. ПРЕМИНУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА ГРАНИЦА

Преминување на државната граница

Член 9

Државната граница, односно надворешната граница од започнувањето на примената на Конвенцијата за имплементирање на Шенгенскиот договор во Републи-ка Македонија, смее да се преминува само на гранич-ните премини, во рамките на нивното работно време. Работното време на граничните премини кои не рабо-тат 24 часа треба да биде читливо и јасно објавено на видно место.

По исклучок од ставот 1 на овој член, државната гра-ница и надворешната граница од започнувањето на при-мената на Конвенцијата за имплементирање на Шенген-скиот договор во Република Македонија, смее да се пре-минува надвор од граничните премини и надвор од утврденото работно време на граничните премини:

- во случај на рекреативна пловидба или крајбрежен риболов,
- од страна на морнари кои излегуваат на брегот за да останат во областа на пристаништето каде што нив-ните бродови се вкловени или во околните општини,
- од страна на лица или групи на лица кога постои барање од посебна природа и кога не е во спротивност со интересите на јавниот ред и националната безбед-ност на Република Македонија, по претходно издадена дозвола согласно националното законодавство и
- од страна на лица и групи на лица во случај на не-среќа или непредвидена итна ситуација.

Дозволата од ставот 2 алинеја 3 на овој член ја из-дава Министерството и е со рок на важење до една го-дина.

Лицето кое ќе ја премине државната граница на на-чин утврден во ставот 2 алинеја 4 на овој член е долж-но без одлагање за тоа да ја извести полицијата.

Внатрешни граници

Член 10

Внатрешните граници, од почетокот на целосната примена на Конвенцијата за имплементирање на Шен-генскиот договор во Република Македонија, може да се преминат на кое било место без да се спроведе провер-ка на лицата, независно од нивното државјанство.

Од почетокот на целосната примена на Конвенцијата за имплементирање на Шенгенскиот договор во Репуб-лика Македонија граничните проверки не се спроведува-ат на внатрешните летови и внатрешната пловидба.

Ако е потребно заради заштита на јавниот ред и мир или заради заштита на националната безбедност, министерот за внатрешни работи може повторно да во-веде контрола на внатрешните граници за ограничен временски период, но не подолго од 30 дена, или за предвиденото траење на сериозната закана и подолго од 30 дена.

Обемот и времетраењето на граничната контрола од ставот 3 на овој член не треба да го надмине периодот кој е неопходен да се одговори на сериозната закана.

IV. ГРАНИЧНИ ПРОВЕРКИ

1. Вршење на гранични проверки

Место на извршување на граничните проверки

Член 11

Граничните проверки се вршат на подрачјето на граничниот премин.

Граничните проверки може да се вршат и надвор од подрачјето на граничниот премин во воз, воздухоплов, на пловен објект или на друго место.

По исклучок од ставовите 1 и 2 на овој член, во сог-ласност со меѓународен договор, граничните проверки може да извршат и на територијата на соседна држава.

Обврска за овозможување на извршување на гранични проверки

Член 12

Лицето кое има намера да ја премине граничната ли-нија или веќе ја преминало граничната линија, освен граничната линија на внатрешната граница по влегува-њето во сила на Конвенцијата за имплементирање на Шенгенскиот договор во Република Македонија, е дол-жно да даде валиден патен документ или друг документ пропишан за преминување на државната граница, да овозможи да се извршат граничните проверки и не смее да го напушти подрачјето на граничниот премин додека не се извршат потребните формалности вклучувајќи ги и проверките на превозните средства и предметите што ги поседува лицето кое ја преминува границата.

Лицето од ставот 1 на овој член е должно на барање на полицискиот службеник кој врши гранични провер-ки да му даде известување за сите околности во врска

со исполнување на условите за преминување на државната граница и да постапува по предупредувањата и наредбите на полицискиот службеник кој ги врши граничните проверки.

Гранични проверки на лица

Член 13

Полицискиот службеник при извршувањето на граничните проверки на лица е овластен:

- да побара валиден патен документ или друг документ пропишан за преминување на државната граница,
- да го утврди идентитетот на лицето кое има намера да ја премине државната граница,
- да провери дали се исполнети условите за влез и излез од Република Македонија утврдени со закон,
- да даде упатства и наредби со цел за непречено и брзо одвивање на граничните проверки,
- доколку постојат индикации, односно основи за сомневање за сторено кривично дело или прекршок, да изврши гранични проверки на втора линија што подразбира и преглед или претрес на лицето, предметите и превозното средство што истото ги поседува,
- да ја провери валидноста на патниот документ, односно на друг документ пропишан за преминување на државната граница,
- да изврши проверка на отпечатоци од прсти и дланки и други биометриски податоци во соодветните евиденции,
- да изврши проверка во оперативните (побарани) и други евиденции и електронски бази на податоци за лица, предмети и превозни средства и
- да го задржи лицето за време неопходно потребно за извршување на граничните проверки, но не подолго од 24 часа.

Видови гранични проверки

Член 14

Граничните проверки се вршат како минимални и детални гранични проверки.

Минимални гранични проверки

Член 15

Минимални гранични проверки се спроведуваат над сите лица кои ја преминуваат државната граница со цел да се провери и утврди нивниот идентитет врз основа на дадениот патен документ или друг документ пропишан за преминување на државната граница.

Минималните гранични проверки од ставот 1 на овој член се состојат од брза и едноставна проверка со помош на соодветни технички уреди и со проверка во соодветните евиденции и електронски бази на податоци исклучиво за да се провери дали патниот документ, односно другиот документ пропишан за преминување на државната граница е украден, злоупотребен, изгубен или е неважечки, да се провери неговата валидност, како и да се провери присуството на знаци кои укажуваат на злоупотреба, фалсификување или преправање на документот.

Минималните гранични проверки од ставот 2 на овој член се применуваат за државјаните на Република Македонија, како и за лицата кои го уживаат правото на Заедницата за слободно движење.

При спроведување на минималните гранични проверки на лицата државјани на Република Македонија, како и над лицата кои го уживаат правото на Заедницата за слободно движење, полицискиот службеник може врз не систематска основа да провери во соодветните евиденции и електронски бази на податоци дали тие лица претставуваат закана за националната безбедност, јавната политика, меѓународните односи или закана по јавното здравје.

Детални гранични проверки

Член 16

За државјаните на трети земји при влез и излез од територијата на Република Македонија се спроведуваат детални гранични проверки.

Деталните гранични проверки при влез се состојат од проверка на исполнувањето на условите за влез на територијата на Република Македонија, како и:

- проверка на валидноста на патниот документ, односно на друг документ пропишан за преминување на државната граница и проверка на неговата важност, како и проверка дали истиот доколку е потребно ја содржи потребната виза или дозвола за престој,
- детален преглед, односно испитување на патниот документ, односно на друг документ пропишан за преминување на државната граница заради откривање на знаци на фалсификување или преправки,
- испитување на штембилите кои се втиснати при влез и излез во патниот документ со цел да се утврди, преку споредба на датумите за влез и излез дека лицето не ја надминало максимално дозволената должина на престој на територијата на Република Македонија,
- потврдување на местото на тргнување и дестинација и целта на престојот на лицето и доколку е неопходно проверка на соодветни дополнителни документи,
- потврдување дали лицето има доволно парични средства за издржување за време и за целта на неговиот престој, како и за неговото враќање во земјата од која тој потекнува или за транзит во земја во која со сигурност ќе биде примено, или дека е во можност законски да се здобие со такви средства и
- потврдување дека државјанинот на трета земја, неговото средство за транспорт или предметите кои ги пренесува не го загрозуваат јавниот ред, националната безбедност, јавното здравје или меѓународните односи на Република Македонија со другите држави. Оваа постапка треба да вклучи директна проверка на податоци и предупредувања за лица и доколку е неопходно и предмети во националните бази на податоци, како и за активности што треба да се преземат како резултат на предупредувањето.

Деталните гранични проверки при излез се состојат од:

- утврдување дали државјанинот на трета земја поседува валиден патен документ или друг документ пропишан за преминување на државната граница,

- проверка на патниот документ, односно на друг документ пропишан за преминување на државната граница заради откривање на знаци на фалсификување или преправки и

- кога е тоа можно утврдување дека државјанинот на трета држава не се смета дека е закана за јавниот ред, националната безбедност или меѓународните односи.

Како дополнување на проверките од ставот 3 на овој член деталните гранични проверки при излез можат да содржат и:

- утврдување дали лицето поседува валидна виза за патување во друга држава, освен кога лицето поседува валидна дозвола за престој,

- утврдување дали лицето не го пречекорило времетраењето на максимално дозволеният престој на територијата на Република Македонија и

- проверка во електронските бази на податоци за доставените предупредувања за лица и предмети.

На граничните премини каде што условите го дозволуваат тоа, доколку лицето го побара тоа, деталните гранични проверки се спроведуваат во посебна просторија.

Лицата врз кои треба да се спроведат детални гранични проверки на втора линија треба да бидат информирани за целта и за постапката на извршување на таа проверка, како и тоа дека може да го побара и да го добие името и презимето и регистарскиот број на полицискиот службеник кој ја врши деталната гранична проверка, називот на граничниот премин и датумот на кој е премината границата.

Попуштање во режимот на граничните проверки

Член 17

Граничните проверки можат да се вршат во намален обем поради исклучителни и непредвидени околности.

За исклучителни и непредвидени околности од ставот 1 на овој член се сметаат оние непредвидливи настани кои доведуваат до таков интензитет на сообраќајот, при што времето за чекање на граничниот премин станува прекумерно и покрај тоа што се искористени сите кадровски, технички и организациони потенцијали и можности.

Во случај на граничните проверки од ставот 1 на овој член, граничните проверки при влез во Република Македонија имаат предност пред граничните проверки при излез од Република Македонија.

За намалување на обемот на граничните проверки од ставот 1 на овој член одлучува полицискиот службеник кој раководи со граничниот премин.

Намалувањето на обемот на граничните проверки од ставот 1 на овој член е привремено, се воведува постапно и соодветствува на околностите што го оправдуваат тоа намалување.

При вршење на граничните проверки од ставот 1 на овој член полицискиот службеник втиснува штембил во патниот документ на државјаните на трети земји и при влез и при излез од Република Македонија.

Втиснување на штембил

Член 18

Полицискиот службеник при извршување на гранични проверки на државјаните на трети земји, задолжително втиснува штембил во нивниот патен документ при влез и излез од територијата на Република Македонија.

Полицискиот службеник не втиснува штембил при влез и излез од територијата на Република Македонија на:

- патните документи на шефови на држави, големодостојници, како и членови на нивната делегација чие доаѓање е однапред официјално најавено по дипломатски пат,

- дозволите на пилотите или потврдите на членовите на нивниот екипаж и

- патните документи на морнарите кои се наоѓаат на територијата на Република Македонија, само кога нивниот брод е вкотвен во пристаништето или е во областа каде што бродот привремено е вкотвен.

По исклучок од ставот 1 на овој член, на барање на државјанин на трета земја, тој може да биде ослободен од втиснување на штембил при влез и излез од територијата на Република Македонија, доколку неговото втиснување може да предизвика сериозни тешкотии за лицето. Во тој случај влезот или излезот треба да се забележат на посебен лист во кој се внесуваат името и презимето на лицето и бројот на патниот документ или друг документ пропишан за преминување на државната граница и листот му се дава на лицето.

Влез на припадници на странски безбедносни органи во Република Македонија

Член 19

Во Република Македонија може да влезат припадници на странски безбедносни органи во униформа со огнено оружје, опрема и со возило што е означено со нивни ознаки во согласност со меѓународен договор.

Случаите од ставот 1 на овој член не се однесуваат на влез, престој или преминување на странски вооружени сили на територијата на Република Македонија заради вежбовни активности, обука и учество во мировни и хуманитарни операции согласно со Законот за одбрана.

Оружјето и другите средства за присилба можат да бидат употребени само ако тоа е потребно со цел од себе или од некој друг да одбијат директен противправен напад со кој се загрозува нивниот живот.

Припадници на странски безбедносни и воени органи кои на покана на државни институции се во службена посета како членови на делегации смеат да влезат во Република Македонија и без посебно одобрение, да носат униформа и кратко огнено оружје доколку истото е составен дел на нивната униформа, по претходно писмено известување до Министерството.

Припадници на странски безбедносни органи кои непосредно го обезбедуваат претставникот на странска држава и меѓународна организација и институција за време на службената посета или законскиот престој во Република Македонија можат да внесат и носат огнено оружје, муниција и опрема врз основа на писмено одобрение издадено од Министерството.

Во случај на транзитирање низ територијата на Република Македонија на припадниците на странските безбедносни органи, за пренесување на оружјето, муницијата и опремата потребно е одобрението од ставот 5 на овој член.

Одобренијата од овој член се ослободени од административна такса.

2. Гранични проверки во патниот сообраќај

Одредување на посебни сообраќајни ленти

Член 20

На оние гранични премини каде што ќе се оцени дека е потребно и каде што тоа го дозволуваат условите можат да се определат посебни сообраќајни ленти наменети за државјаните на Република Македонија, за државјаните на Европската унија, како и за државјани на трети земји и таквиот режим на сообраќај треба да се применува со тоа што државјаните на Република Македонија можат да ја користат која било сообраќајна лента, а не само онаа којашто за нив е определена.

Начин на вршење на гранични проверки во патниот сообраќај

Член 21

При вршење на гранични проверки во патниот сообраќај лицата кои ја преминуваат државната граница со возило, по правило, можат да останат во возилото додека траат проверките.

По исклучок од ставот 1 на овој член, доколку околностите го бараат тоа, од лицата може да се побара да излезат од возилото и да ги покажат предметите кои ги имаат кај себе или во превозното средство и да се изврши нивен преглед, со цел за пронаоѓање на забранети предмети.

Полициските службеници се овластени да извршат претрес на превозното средство, вклучувајќи и расклопување на одредени негови делови без судска наредба, ако постојат основи на сомневање дека лицето кое го управува превозното средство превезува забранети предмети, како и ствари и документи кои би помогнале во утврдување на неговиот идентитет или идентитетот на други патници во превозното средство, како и поради спречување на незаконско преминување на државната граница.

Право на присуство при преглед или претрес

Член 22

Сопственикот на превозното средство, сопственикот на предметите, односно лицето кое ги поседува или користи, има право да присуствува при прегледот или претресот на превозното средство и на предметите.

Постапување во согласност со друг закон

Член 23

Ако полицискиот службеник при преглед или претрес на лицето, предметите или превозното средство пронајде предмети што според одредбите на Законот за

кривичната постапка и Законот за прекршоците треба да се одземат, или предмети што се потребни за водење на кривичната или прекршочната постапка, постапката ќе се продолжи согласно со закон.

3. Гранични проверки во железничкиот сообраќај

Гранични проверки во железнички сообраќај

Член 24

Граничните проверки на возовите кои ја преминуваат државната граница се спроведуваат на патниците во возот и на персоналот во возот.

Граничните проверки од ставот 1 на овој член, се спроведуваат и на товарните возови или на празните возови.

Граничните проверки од ставовите 1 и 2 на овој член се спроведуваат на следните начини:

- на железничката станица на првата станица во Република Македонија во која возот пристигнува или на последната станица во Република Македонија пред заминување на возот кон територијата на соседната држава или

- во возот, за време на неговото движење во Република Македонија.

Во согласност со меѓународен договор граничните проверки на возовите можат да се вршат и во движење од или кон територијата на соседната држава, или на железничката станица лоцирана на територијата на соседната држава при влегување на лицата во возот.

Полицискиот службеник може да нареди и ако е неопходно со поддршка од железничкиот персонал да изврши преглед на празниот дел од возот, со цел да се увери дека таму нема скриени лица или предмети кои се предмет на гранични проверки.

Машиновозачот во меѓународниот сообраќај не смее да го запре возот во делот од пругата меѓу граничната линија и подрачјето на граничниот премин, освен кога тоа е нужно заради регулирање на железничкиот сообраќај или во случај на виша сила.

Ако машиновозачот го запре возот што ја преминува државната граница, на отворена пруга надвор од подрачјето на граничниот премин, или по излегување од подрачјето на граничниот премин пред државната граница, е должен да преземе потребни мерки со цел за оневозможување на патниците да го напуштат возот, односно да оневозможат влез на лица во возот и за застанувањето на возот е должен да ја извести полицијата.

4. Гранични проверки во воздушниот сообраќај

Обврска на аеродромскиот оператор

Член 25

Аеродромскиот оператор на меѓународните аеродроми е должен да преземе мерки, односно да постави соодветна инфраструктура и физички да го одвои протокот на патниците од внатрешните летови во Република Македонија, како и летовите од и кон земјите членки на Европската унија со протокот на патниците од другите летови.

Место на вршење на граничните проверки во воздушниот сообраќај

Член 26

Граничните проверки во воздушниот сообраќај, по правило, не се извршуваат во или на излезот од воздухопловот или на влезот, односно излезот од патничкиот терминал, освен ако не е оправдано врз основа на процена на ризикот поврзан со националната безбедност и илегалната миграција.

Со цел да се обезбеди дека на аеродромите утврдени како гранични премини проверките се вршат согласно со општите правила за гранични проверки, согласно со овој закон, аеродромскиот оператор ќе ги преземе сите потребни мерки за насочување на патниците до просториите наменети за вршење на граничните проверки.

Аеродромскиот оператор е должен да ги преземе сите потребни мерки за да се спречи лицата неовластено да влегуваат или излегуваат од безбедно ограничната зона (air side зона, транзит зона и слично).

Граничните проверки, по правило, не се вршат во транзитната зона, освен ако не е оправдано врз основа на процена на ризик поврзан со националната безбедност и илегалната миграција.

Граничните проверки во транзитната зона од ставот 4 на овој член можат да се вршат на лица кои е потребно да поседуваат аеродромска транзит виза со цел да се провери дали тие ја поседуваат транзитната виза.

Обврска на капетанот, односно водачот на воздухоплов кој врши приватен лет

Член 27

Капетанот, односно водачот на воздухоплов кој врши приватен лет, кој лета од или во друга држава, пред полетувањето треба до полициската станица за гранични проверки да достави општа изјава составена од план за летање во согласност со Анексот 2 од Конвенцијата за Меѓународното цивилно воздухопловство, како и информации кои се однесуваат на идентитетот на патниците.

Обврска на авиопревозниците за доставување податоци за патниците

Член 28

Авиопревозниците се должни, на барање на надлежна полициска станица за гранични проверки, заради олеснување на извршувањето на граничните проверки чија цел е поефикасна борба против илегалната имиграција, до крајот на пријавувањето на патниците да достават информации кои се однесуваат на патниците кои ги пренесуваат до утврдениот граничен премин преку кој тие ќе влезат на територијата на Република Македонија.

Информацијата од ставот 1 на овој член ги содржи следниве податоци:

- број и вид на патниот или друг валиден документ пропишан за преминување на државната граница,

- државјанство,
- име и презиме,
- датум на раѓање,
- граничен премин за влез на територијата на Република Македонија,
- шифра на транспорт,
- време на поаѓање и пристигнување на транспортот,
- вкупен број на патници превезувани со тој транспорт и
- првична точка на поаѓање.

Податоците од ставот 2 на овој член се доставуваат преку електронски средства, или во случај на неуспешно пренесување на друг соодветен начин.

Податоците од ставот 2 на овој член се чуваат од страна на надлежната полициска станица за гранични проверки и откако патниците ќе влезат на територијата на Република Македонија се бришат во рок од 24 часа по преносот.

По исклучок од ставот 4 на овој член податоците можат да се чуваат подолго од 24 часа, ако истите се неопходни за извршување на надлежностите на полицијата согласно со закон, во специфични случаи (на пример, кога не може да се утврди идентитетот на лицето или кога лицето нема соодветен патен документ).

Авиопревозниците се должни да ги избришат податоците од ставот 2 на овој член кои ги собрале и пренеле до надлежната полициска станица за гранични проверки во рок од 24 часа од пристигнувањето на воздухопловот.

5. Гранични проверки во езерскиот сообраќај

Гранични проверки во езерскиот сообраќај

Член 29

Граничните проверки на патниците во езерскиот сообраќај се врши на пристаништето при впловување или испловување на пловниот објект, или на место определено за гранични проверки, лоциран во непосредна близина на пловниот објект.

По исклучок од ставот 1 на овој член, граничните проверки можат да се вршат на пловниот објект за време на преминувањето на државната граница или веднаш по пристигнувањето или заминувањето на пловниот објект на територијата на соседната држава, во согласност со меѓународен договор.

Обврска на заповедникот на пловниот објект

Член 30

Заповедникот на пловниот објект или застапникот на сопственикот на пловниот објект, или од него овластено физичко или правно лице кое го застапува сопственикот на пловниот објект треба најдоцна пред впловување во пристаништето, до надлежната полициска станица за гранични проверки на пристаништето, да достави список на членовите на екипажот и на сите патници на пловниот објект изготвени во два примерока.

Лицата кои се вработени да вршат должност на пловниот објект за време на патувањето, или кои работат или вршат други услуги на бродот треба да се вклучени во листата на екипажот.

По исклучок од ставот 1 на овој член, доколку поради виша сила листата не може да биде доставена до полициските службеници, примерок од списокот се доставува до полициска станица или надлежната капетанија на пристаништето, кои листата веднаш ја доставуваат до надлежната полициска станица за гранични проверки на пристаништето.

Едниот примерок од доставениот список потпишан од страна на полицискиот службеник му се враќа на заповедникот кој списокот треба да го покаже секогаш кога во пристаништето тоа ќе биде побарано од него.

Вториот примерок од списокот од ставот 4 на овој член, заповедникот на пловниот објект треба при заминувањето од територијата на Република Македонија да им го врати на полициските службеници или на надлежната капетанија на пристаништето.

Заповедникот на пловниот објект или застапникот на сопственикот на пловниот објект за секоја промена на составот на екипажот или бројот на патниците треба веднаш да ги извести полициските службеници.

Заповедникот на пловниот објект или застапникот на сопственикот на пловниот објект треба веднаш да ги извести полициските службеници за присуството на скриени лица кои имаат намера да го напуштат бродот пред да замине, а доколку е тоа можно да го сторат тоа пред пловниот објект да влезе во пристаништето.

Заповедникот на пловниот објект е одговорен за лица-та од ставот 7 на овој член се додека тие се на бродот.

Заповедникот на пловниот објект треба навреме да ги извести полициските службеници за заминување на пловниот објект од пристаништето согласно со правилата за пловидба.

Членовите на екипажот и патниците не смеат да го напуштат пловниот објект пред да бидат извршени граничните проверки пропишани со овој закон.

Обврска за пријавување на лице без валиден патен документ или друг документ пропишан за преминување на државната граница

Член 31

Заповедникот на пловниот објект е должен веднаш, а најдоцна по пристигнувањето во пристаништето на полицискиот службеник да му го пријави секое лице кое се наоѓа на пловниот објект без валиден патен документ или друг документ пропишан за преминување на државната граница.

Заповедникот на пловниот објект не смее да дозволи лице без валиден патен документ или друг документ пропишан за преминување на државната граница да се симне од пловниот објект без одобрение на полицискиот службеник.

Во случај ако лицето од ставот 2 на овој член се симне од пловниот објект без одобрение на полицискиот службеник, заповедникот на пловниот објект е должен да ги намира трошоците за неговиот престој и оддалечување од Република Македонија.

Влегување и напуштање на пловен објект надвор од граничниот премин

Член 32

Надвор од граничниот премин, освен во случај на спасување на лица, заповедникот на пловниот објект не смее да прими лице на пловниот објект ниту да дозволи патниците да го напуштат пловниот објект.

Случајот од ставот 1 на овој член заповедникот на пловниот објект е должен веднаш да го пријави во најблиската полициска станица.

6. Гранични проверки на одредени категории на лица

Категории на лица за кои важат посебни правила при извршување на граничните проверки

Член 33

При извршувањето на граничните проверки, посебни правила важат за следниве категории лица:

- 1) шефови на држави и членови на нивната делегација;
- 2) пилоти и членови на нивниот екипаж;
- 3) морнари;
- 4) носители на дипломатски, официјални или службени пасоши и на членови на меѓународни организации;
- 5) прекугранични работници;
- 6) малолетници и
- 7) иматели на дозволи за локален граничен сообраќај.

V. ГРАНИЧЕН ПРЕМИН И ПОДРАЧЈЕ НА ГРАНИЧНИОТ ПРЕМИН

Одредување на граничен премин

Член 34

Граничните премини, работното време и обемот на користење и категоризацијата на граничните премини ги утврдува Владата на Република Македонија.

Привремен граничен премин

Член 35

По исклучок од членот 34 на овој закон, Министерството во согласност со Министерството за финансии - Царинска управа и надлежниот орган на соседната држава, може со решение да определи привремен граничен премин, ако тоа е потребно за извршување на краткотрајни дејности, како што се:

- културни, научни, стручни, спортски и туристички приредби и активности,
- мерки за пренасочување на сообраќајот,
- спроведување на активности што произлегуваат од ратификувани меѓународни договори,
- земјоделски и стопански активности и
- други работи од јавен интерес.

Привремениот граничен премин може да се определи во траење до шест месеци во текот на една календарска година, а за случаите од ставот 1 алинеи 4 и 5 на овој член за време на траењето на тие активности, односно за времето додека постои јавен интерес.

Во решението од ставот 1 на овој член се одредува времето на работење, обемот на користење на граничниот премин, начинот на преминување на државната граница, условите потребни за преминување на државната граница и трошоците за определување на привремен граничен премин.

Трошоците за одредување и работење на привремен граничен премин се на товар на подносителот на барањето за отворање на таков граничен премин, освен ако одредувањето на привремениот граничен премин претставува јавен интерес.

Подрачје на граничниот премин

Член 36

Подрачјето на граничниот премин го одредува директорот на Бирото за јавна безбедност во Министерството или од него овластен раководен работник, по претходно прибавено мислење од Министерството за финансии - Царинска управа и Министерството за транспорт и врски.

На заедничките гранични премини со соседна држава, подрачјето на граничниот премин се одредува во согласност со меѓународен договор.

Означување на граничниот премин и неговото подрачје

Член 37

Граничниот премин од членот 34 на овој закон и неговото подрачје се означуваат со гранични табли, ознаки и друга сигнализација.

Граничните табли, ознаките и другата сигнализација од ставот 1 на овој член, по предлог на Министерството ги поставува и одржува Министерството за транспорт и врски.

По исклучок од ставот 2 на овој член, граничните табли, ознаките и другата сигнализација на граничниот премин и неговото подрачје на аеродромите, пристаништата и во железничкиот сообраќај по предлог на Министерството ги поставува и одржува операторот.

Услови за изградба и уредување

Член 38

Објектите што ги користи Министерството на граничните премини од членот 34 на овој закон мора да бидат планирани, изградени и уредени така што ќе овозможат безбедно, непречено и економично извршување на граничните проверки согласно со стандардите и нормативите што ги утврдува Владата на Република Македонија.

Операторот е должен да обезбеди соодветни услови за работа, простор и објекти што ќе овозможат непречено извршување на граничните проверки, согласно со одредбите од овој закон.

Операторот на аеродромите на кои се врши меѓународен сообраќај е должен да создаде услови за сместување на странците кои во согласност со закон не ги исполнуваат условите за влез во Република Македонија, како и на патниците кои транзитираат преку територијата на Република Македонија.

Трошоците за обезбедување на условите и стандардите од ставовите 1, 2 и 3 на овој член и од членот 25 на овој закон се на товар на операторот.

Меѓусебните односи меѓу операторите и надлежните државни органи во врска со користење на просторите и објектите наменети за извршување на гранични проверки се уредува со договор.

Изградба и поставување на објекти и пренамена на дејноста на подрачјето на граничниот премин

Член 39

Изградбата и поставувањето на објекти и пренамената на дејноста на подрачјето на граничниот премин не смеат во својата реализација да го оневозможуваат извршувањето на граничните проверки и спроведувањето на безбедносните мерки на државната граница.

Вршителот на дејност на подрачјето на граничниот премин е должен дејноста да ја извршува во соодветни простории наменети за таа цел.

Инвеститорот или сопственикот на објектот, односно вршителот на дејноста е должен пред започнување на активностите за изградба, поставување на објекти или пренамена на дејноста да прибави одобрение од Министерството.

Одобрението од ставот 3 на овој член нема да се издаде доколку со објектот или дејноста се спречува непречено извршување на граничните проверки и спроведувањето на безбедносни мерки на државната граница и истите не се во согласност со урбанистичкиот план за односниот граничен премин.

Движење и престој на подрачјето на граничниот премин

Член 40

Движење и престој на подрачјето на граничниот премин е дозволено само на лица кои имаат намера да ја преминат државната граница или веќе ја преминале и на граничниот премин се задржуваат поради гранични проверки, како и на други лица кои имаат оправдани причини за тоа.

Патниците и другите лица кои се наоѓаат на подрачјето на граничниот премин, се должни да ги почитуваат упатствата и наредбите на полициските службеници.

Обврска на лицата кои извршуваат дејност на подрачјето на граничниот премин

Член 41

Операторот и другите правни и физички лица кои на подрачјето на граничниот премин извршуваат дејност, се должни на надлежната полициска станица за гранични проверки да и достават лични податоци за вработените, пред да започнат со работа на подрачјето на граничниот премин.

За вработените од ставот 1 на овој член се доставуваат следниве лични податоци: име и презиме, матичен број на граѓанинот, датум и место на раѓање, живеалиште, односно престојувалиште и државјанство.

Личните податоци од ставот 2 на овој член се чуваат една година од денот на престанокот на работниот однос на вработениот на подрачјето на граничниот премин.

Вработените од ставот 1 на овој член, на видно место потребно е да носат бец кој содржи податоци за името и презимето, фотографија и податоци за називот на операторот, односно правното или физичкото лице кај кое се вработени.

Операторот, другото правно или физичко лице од ставот 1 на овој член, се должни да обезбедат бец за вработените пред нивното започнување со работа на подрачјето на граничниот премин, како и да ги поднесат трошоците за нивната изработка.

VI. ГРАНИЧЕН НАДЗОР

Цел на вршење на граничниот надзор

Член 42

Граничниот надзор се врши со цел за превенција на илегалното преминување на државната граница, спречување на прекуграничниот криминал и преземање на мерки против лицата кои илегално ја преминале границата.

Начин на извршување на граничниот надзор

Член 43

Граничниот надзор се извршува на начин што овозможува превенција и обесхрабрување на лицата кои имаат намера да ги избегнат граничните проверки на граничните премини.

При извршување на граничниот надзор полициските службеници употребуваат статични или мобилни уреди наменети за таа цел.

Методи за извршување на граничниот надзор

Член 44

Граничниот надзор се извршува од страна на полициски службеници чиј број и методи на постапување се приспособени на постојните или предвидени ризици и закани што вклучува и воведување на чести и ненадејни промени на периодите во кои се извршува надзорот, така што илегалното преминување на државната граница постојано ќе биде изложено на ризик да биде откриено.

Полициски единици и средства за извршување на граничниот надзор

Член 45

Граничниот надзор се извршува со употреба на статични или мобилни полициски единици преку патролирање или поставување на места кои се сметаат за илегални премини, со цел за откривање и спречување на лица кои илегално ја преминуваат државната граница.

Граничниот надзор може да се извршува и со технички средства, вклучително и со електронски средства.

При вршењето на граничниот надзор, полицијата е овластена да користи службени кучиња и да поставува препреки со кои се оневозможува незаконско преминување на државната граница.

Овозможување на граничниот надзор

Член 46

Сопствениците, односно корисниците на земјоделско земјиште се должни да овозможат слободно поминување на полициските службеници за непречено вршење на граничниот надзор и на други службеници надлежни за поставување и одржување на техничките средства и уреди и одржување на граничните табли и ознаки.

Полициските службеници, независно од одредбите утврдени со друг закон и волјата на лицата од ставот 2 на овој член, можат да се движат преку земјиштето и за таа намена да ги користат сите видови превозни средства, во случај кога тоа е потребно за вршење на работите од ставот 1 на овој член.

VII. ГРАНИЧНА ЛИНИЈА

Определување и обележување на граничната линија

Член 47

Работите во врска со определувањето и обележувањето на граничната линија се во надлежност на Министерството за надворешни работи.

Гранични табли и друга сигнализација

Член 48

Ако граничната линија не е доволно забележлива, во нејзина близина, на патиштата се поставуваат гранични табли, ознаки и друга сигнализација со кои се предупредува на приближувањето кон граничната линија.

Граничните табли, ознаките и другата сигнализација на предлог на Министерството ги поставува и одржува Министерството за транспорт и врски.

На граничните табли, ознаките и другата сигнализација е забрането поставување на други табли, ознаки или сигнализација со која би се намалила видливоста на граничните табли, ознаки и другата сигнализација со која се предупредува на граничната линија.

Забрана за вршење активности долж граничната линија заради безбедносни причини

Член 49

Владата на Република Македонија може од безбедносни причини да забрани лов, риболов, прелет на воздухопловни средства и други направи за летање, движење, престој и населување во длабочина до 500 метри од граничната линија на целата или на дел од државната граница.

Забраната од ставот 1 на овој член трае додека траат безбедносните причини.

Видливост на граничната линија и мерки за нејзино одржување

Член 50

Ако граничната линија во согласност со ратификуван меѓународен договор треба да биде исчистена од стебла, грмушки кои ја намалуваат видливоста на граничните табли, ознаки и друга сигнализација и протегањето на граничната линија и доколку со ратификуван меѓународен договор поинаку не е пропишано, за обезбедување на прегледноста е надлежно Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Заради видливост на граничната линија министерот за внатрешни работи може да забрани сеидба на определени видови земјоделски култури, садење на дрвја и други растенија долж граничната линија.

Доколку поради забраната од ставот 2 на овој член правни или физички лица претрпат штета, истите имаат право на надоместок согласно со прописите за облигациони односи.

За поединечен или групен лов во длабочина до 500 метри од граничната линија мора писмено да се извести надлежната полициска станица најдоцна 12 часа пред почетокот на ловот.

Уредување на просторот долж граничната линија

Член 51

Урбанистичките планови со кои се уредува просторот во длабочина до 500 метри од граничната линија и од подрачјето на граничниот премин се донесуваат со претходна согласност на Министерството.

Во случај кога со урбанистичките планови се уредува просторот на подрачјето на граничните премини согласност дава и Министерството за финансии - Царинската управа.

Министерството нема да даде согласност за донесување на урбанистичкиот план од ставот 1 на овој член, доколку со него се нарушува прегледноста на државната граница.

Министерството за финансии - Царинската управа нема да даде согласност за донесување на урбанистичкиот план од ставот 2 на овој член, доколку со него се нарушува спроведувањето на царинските надлежности согласно со закон.

Граничен инцидент

Член 52

Гранични инциденти, во смисла на овој закон, се активности на странски државни органи на територијата на Република Македонија, што не се допуштени со прописите на Република Македонија, извршени од страна на службеници на државните органи или на органите на локалната власт на соседните држави.

Работите во врска со утврдувањето и решавањето на граничните инциденти ги врши Министерството во соработка со Министерството за надворешни работи.

VIII. РАБОТИ НА ПОЛИЦИЈАТА ВО ВНАТРЕШНОСТА

Работи на полицијата во внатрешноста

Член 53

Работи на полицијата во внатрешноста, во смисла на овој закон, се мерките и активностите што полициските службеници ги преземаат на целата територија на Република Македонија, со цел за откривање и сузбивање на илегалната миграција, незаконско преминување на државната граница и престој во внатрешноста, како и откривање и спречување на прекуграничниот криминал.

Полициските службеници од ставот 1 на овој член вршат проверки на лица, проверки на предмети и проверки на превозни средства на прометните правци и објекти на територијата на Република Македонија значајни за прекуграничен промет, доколку:

- постојат сознанија дека на тој начин можат да се пронајдат сторителите на делата од ставот 1 на овој член,
- тоа го оправдува безбедносната состојба и
- по полициски сознанија или известувања на други државни органи и надлежни безбедносни служби можат да се пронајдат извршителите на делата од ставот 1 на овој член.

IX. СОРАБОТКА МЕЃУ ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ КОИ ИМААТ НАДЛЕЖНОСТ ВО ГРАНИЧНОТО УПРАВУВАЊЕ

Државни органи меѓу кои се остварува соработката во областа на граничното управување и цел на соработката

Член 54

Во извршувањето на работите на граничната контрола Министерството соработува со другите државни органи кои имаат надлежности во граничното управување во согласност со закон.

Соработката од ставот 1 на овој член се остварува меѓу Министерството и Министерството за одбрана, Министерството за надворешни работи, Министерството за финансии - Царинската управа, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Министерството за здравство, Министерството за транспорт и врски, Министерството за животна средина и просторно планирање и други државни органи кои имаат надлежност во граничното управување.

Државните органи од ставот 2 на овој член остваруваат соработка со цел за:

- овозможување побрз проток на лица, стоки и превозни средства на граничните премини,
- спречување и откривање на прекуграничниот криминал,
- собирање и размена на податоци и информации во врска со граничното управување и
- остварување други облици на соработка согласно со надлежностите на државните органи утврдени со закон.

Начин на соработка меѓу државните органи на државната граница

Член 55

На барање на еден од државните органи од членот 54 став 2 на овој закон, државните органи даваат стручна помош за поефикасно остварување на соработката во врска со граничното управување во рамките на нивните надлежности утврдени со закон.

За поефикасно остварување на соработката од членот 54 став 3 на овој закон, државните органи можат да склучат меморандуми за соработка.

Национален координативен центар за гранично управување

Член 56

За постигнување на ефикасна координација, олеснување на размената на податоци и информации и поголема ефикасност на системот за интегрирано граничното управување се формира Национален координативен центар за гранично управување (во натамошниот текст: Националниот координативен центар).

Националниот координативен центар е составен од координатор, заменик-координатор и претставници од Министерството за внатрешни работи, Министерството за финансии - Царинската управа и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Во работата на Националниот координативен центар може да учествуваат и претставници на други државни органи кои имаат надлежност во граничното управување.

Во работата на Националниот координативен центар во согласност со ратификуван меѓународен договор може да учествува и офицер за врска на странска држава, меѓународна организација и институции (агенции) на Европската унија.

Координаторот и заменикот-координатор од ставот 2 на овој член ги именува и разрешува Владата на Република Македонија за време од пет години.

За координатор може да биде именувано лице со завршено високо образование и работно искуство од десет години во државен орган што има надлежност во граничното управување.

За заменик-координатор може да биде именувано лице со завршено високо образование и работно искуство од осум години во државен орган што има надлежност во граничното управување.

Претставниците од ставот 2 на овој член од редот на своите вработени ги определува функционерот кој раководи со државниот орган кој има надлежности во граничното управување.

Работи кои ги врши Националниот координативен центар

Член 57

Националниот координативен центар од членот 56 на овој закон ги врши следниве работи:

- ги координира активностите во врска со граничното управување меѓу државните органи што имаат надлежности во граничното управување,

- врши активности во насока на олеснување на размената на податоци и информации меѓу државните органи што имаат надлежност во граничното управување,

- остварува поголема интеграција во граничното управување меѓу државните органи што имаат надлежности во граничното управување,

- остварува координација во спроведувањето на заедничките планови и постапки за постапување во итни случаи и

- ги координира активностите во прекуграничната соработка во врска со граничното управување меѓу државните органи што имаат надлежности во граничното управување во согласност со ратификуван меѓународен договор.

Националниот координативен центар за својата работа донесува деловник.

Националниот координативен центар еднаш годишно доставува извештај за својата работа до Владата на Република Македонија.

X. МЕЃУНАРОДНА ПОЛИЦИСКА СОРАБОТКА

Облици на меѓународна полициска соработка

Член 58

Меѓународна полициска соработка во вршењето на граничната контрола опфаќа активности на странските полициски служби на територијата на Република Македонија, односно на полицијата на Министерството на подрачје на други држави, како и соработка со странски безбедносни органи и размена на офицери за врска.

Соработка со странски полициски службеници

Член 59

Во Република Македонија смеат да влезат овластени полициски службеници на други држави и да извршуваат со ратификуван меѓународен договор предвидени работи за гранична контрола и други работи за меѓународна полициска соработка.

Полициските службеници на Министерството, во согласност со ратификуван меѓународен договор во други држави, ги извршуваат работите од ставот 1 на овој член.

Странските полициски службеници можат на територијата на Република Македонија, да користат техничка опрема и возила со свои ознаки да носат униформа, оружје и други средства за присилба, под услови и на начин утврдени со меѓународен договор.

Соработка со странски безбедносни органи

Член 60

Министерството во согласност со ратификуван меѓународен договор соработува со странски безбедносни органи во вршењето на граничната контрола.

Офицер за врска

Член 61

Министерството во согласност со ратификуван меѓународен договор може да упати во странство офицери за врска, заради извршување на работи на меѓународна полициска соработка, при што им утврдува конкретни задачи и овластувања.

XI. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ И ЕВИДЕНЦИИ

Собирање, обработка и користење на личните податоци

Член 62

При извршувањето на граничната контрола и други работи утврдени со овој закон полицијата е овластена од лицата кон кои ги применува полициските овластувања, непосредно да собира лични податоци што се обработуваат во евиденции, со примена на технички уреди во согласност со овој закон, како и да користи лични и други податоци од евиденциите што се формираат и водат врз основа на други закони.

Полицијата е должна собирањето, обработката и користењето на личните податоци од ставот 1 на овој член да ги врши согласно со прописите за заштита на личните податоци.

Технички уреди за собирање на податоци

Член 63

Полицијата е овластена при извршувањето на граничната контрола со цел за потрага, утврдување на идентитет и пронаоѓање на извршителите на кривични дела и прекршоци да врши фотографирање, снимање и видеонадзор, како и да применува други технички уреди.

Техничките уреди од ставот 1 на овој член, кога се поставени на подрачјето на граничниот премин, мора да бидат видливи и лицата кои се наоѓаат на вакво подрачје мора да бидат предупредени за постоењето на такви уреди.

Доколку со примената на техничките уреди од ставовите 1 и 2 на овој член се снимаат лични податоци, потребно е тие снимки да се уништат во рок од шест месеци од денот на снимањето, освен ако не се потребни за гонење на сторителите на кривични дела или прекршоци, согласно со закон.

Евиденции

Член 64

Полицијата е овластена за потребите на граничната контрола и другите работи согласно со овој закон да води:

1) евиденција на лица над кои се извршени детални гранични проверки;

2) евиденција на лица на кои им е издадено одобрение за преминување на државната граница надвор од граничните премини и надвор од утврденото работно време на граничните премини;

3) евиденција на издадени одобренија за внесување и носење на оружје, муниција и опрема во Република Македонија од страна на припадници на странски безбедносни органи;

4) евиденција на извршени гранични инциденти;

5) евиденција на лица кои најавиле лов долж граничната линија и

6) евиденција за личните податоци на вработените кај оператор и други правни или физички лица кои на подрачјето на граничниот премин извршуваат дејност.

Лични податоци во евиденциите

Член 65

Во евиденциите од членот 64 точка 1 на овој закон се собираат, обработуваат и чуваат следниве лични податоци: име и презиме, датум на раѓање, податоци за патниот документ или друг документ пропишан за преминување на државната граница со која лицето ја преминало државната граница, фотографија од лицето кое ја преминало државната граница, престојувалиште, државјанство, место, време и правец (влез, односно излез) на преминување.

Во евиденцијата од членот 64 точка 2 на овој закон се собираат, обработуваат и чуваат следниве лични податоци: име и презиме, датум и место на раѓање, престојувалиште, државјанство, вид и број на документот врз основа на кој е издадено одобрението, причина за издавање на одобрението, местото на преминување на државната граница и рок на важење на одобрението.

Во евиденциите од членот 64 точка 3 на овој закон се собираат, обработуваат и чуваат следниве лични податоци: име и презиме, датум и место на раѓање, престојувалиште, државјанство, вид и број на патен и друг валиден документ пропишан за преминување на државната граница и вид на оружје, опрема и број на муниција.

Во евиденциите од членот 64 точка 4 на овој закон се собираат, обработуваат и чуваат следниве лични податоци: име и презиме, датум и место на раѓање, престојувалиште, државјанство, време, место и начин на извршување на граничниот инцидент, вид, број и рок на важење на исправите врз основа на кои е утврден идентитетот.

Во евиденциите од членот 64 точка 5 на овој закон се собираат, обработуваат и чуваат следниве лични податоци: име и презиме, датум и место на раѓање, живеалиште или престојувалиште, државјанство, назив на ловечкото друштво чие подрачје се наоѓа долж граничната линија каде што се најавува ловот, место и време на траење на ловот, вид, број и рок на важење на исправите врз основа на кои е утврден идентитетот.

Во евиденциите од членот 64 точка 6 на овој закон се собираат, обработуваат и чуваат следниве лични податоци: име и презиме, датум и место на раѓање, живеалиште или престојувалиште, државјанство, датум на започнување и престанок со работа на подрачјето на граничниот премин, назив на операторот и друго правно или физичко лице кај кое лицето е вработено.

Личните податоци од евиденцијата од ставот 1 на овој член се чуваат пет години од денот на внесувањето на евиденцијата.

Личните податоци од евиденцијата од ставот 2 на овој член се чуваат две години по поминувањето на времето за кое одобрението е издадено.

Личните податоци од евиденцијата од ставот 3 на овој член се чуваат три години од денот на остварениот влез на територијата на Република Македонија.

Личните податоци од евиденцијата од ставот 4 на овој член се чуваат пет години од денот на сторувањето на граничниот инцидент.

Личните податоци од евиденцијата од ставот 5 на овој член се чуваат две години од денот на најавување на ловот долж граничната линија.

Личните податоците од евиденцијата од ставот 6 на овој член се чуваат две години од денот на престанокот на работниот однос на подрачјето на граничниот премин.

Надзор над обработката на личните податоци

Член 66

Дирекцијата за заштита на личните податоци врши надзор над обработката на личните податоци и нивната заштита утврдена со овој закон.

Дирекцијата за заштита на личните податоци врши надзор на содржината на националниот дел од Шенгенскиот информациски систем и проверува дали при обработката и размената на личните податоци содржани во овој систем дошло до повреда на правото на физичкото лице чии податоци се содржани во овој систем.

Во вршењето на надзорот од ставот 2 на овој член Дирекцијата има право на пристап до податоците содржани во националниот дел од Шенгенскиот информациски систем.

ХII. ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ПОДЗАКОНСКИ ПРОПИСИ

Член 67

Се овластува министерот за внатрешни работи да донесе подзаконски прописи за:

- 1) начинот на извршување на гранични проверки и граничен надзор;
- 2) начинот на преминување на внатрешната граница;
- 3) формата и содржината на штембилот за влез и излез во Република Македонија и начинот и постапката на неговото втиснување и употреба и
- 4) начинот на поставување и користење на техничките уреди и вршење на фотографирање, снимање и видеонадзор на граничните премини и долж граничната линија.

Се овластува министерот за внатрешни работи во согласност со министерот за транспорт и врски да донесе подзаконски пропис за обликот, содржината и начинот за поставување на гранични табли, ознаки и друга сигнализација.

Се овластува министерот за внатрешни работи во согласност со министерот за надворешни работи да донесе подзаконски пропис за начинот на утврдување и решавање на граничните инциденти.

Министерот за внатрешни работи во согласност со директорот на Дирекцијата за заштита на личните податоци го пропишува начинот на проверка на отпечатоци од прсти и дланки и други биометриски податоци при извршување на контрола на лица од страна на полицискиот службеник.

ХIII. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ

Член 68

Глоба во износ од 510 до 800 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на физичко лице:

1) кое ќе ја премине или ќе се обиде да ја премине државната граница надвор од граничниот премин и надвор од работното време на граничниот премин (член 9 став 1);

2) кое ќе ја премине или ќе се обиде да ја премине државната граница спротивно на одредбата за преминување на внатрешната граница (член 10 став 3);

3) кое при граничната контрола не даде на увид валиден патен документ или друг документ пропишан за преминување на државната граница, не овозможи да се извршат граничните проверки и го напушти подрачјето на граничниот премин пред да се извршат потребните формалности вклучувајќи ги и проверките на превозното средство и предметите што ги поседува (член 12 став 1);

4) капетанот на приватен воздухоплов, односно воздухоплов кој се користи за превоз за сопствени потреби кој лета од или во друга држава, а пред полетувањето до полициската станица за гранични проверки не достави општа изјава составена од план за летање во согласност со Анексот 2 од Конвенцијата за Меѓународното цивилно воздухопловство, како и информации кои се однесуваат на идентитетот на патниците (член 27) и

5) кое лови, риболови, прелетува со воздухопловни средства и други направи за летање, се движи, престојува и се населува долж граничната линија на целата или на дел од државната граница, ако тоа е забрането (член 49 став 1).

Член 69

Глоба во износ од 85 до 490 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на физичко лице:

1) кое ќе постапи спротивно на членот 9 став 4 од овој закон;

2) кое нема да даде известување за сите околности во врска со исполнување на условите за преминување на државната граница, не постапува по предупредувањата и наредбите на полицискиот службеник кој ги врши граничните проверки (член 12 став 2);

3) машиновозачот во меѓународен сообраќај кој ќе го запре возот во делот од пругата меѓу граничната линија и подрачјето на граничниот премин, освен кога тоа е нужно заради регулирање на железничкиот сообраќај или во случај на виша сила (член 24 став 6);

4) машиновозачот нема да го запре возот што ја преминал државната граница, на отворена пруга надвор од подрачјето на граничниот премин, или по изле-

гување од подрачјето на граничниот премин пред државната граница и нема да ги преземе потребните мерки со цел за оневозможување на патниците да го напуштат возот, односно оневозможување влез на лица во возот и за застанувањето на возот не ја извести полицијата (член 24 став 7);

5) заповедникот на пловниот објект или застапникот на сопственикот на пловниот објект, или од него овластено физичко или правно лице кое го застапува сопственикот на пловниот објект најдоцна пред вловување во пристаништето, до надлежната полициска станица за гранични проверки на пристаништето, не достави список на членовите на екипажот и на сите патници на пловниот објект изготвени во два примерока (член 30 став 1);

6) членовите на екипажот и патниците на пловниот објект кои ќе го напуштат пловниот објект пред извршените гранични проверки пропишани со овој закон (член 30 став 10);

7) заповедникот на пловниот објект кој по пристигнувањето во пристаништето нема да ги исполни обврските од членот 31 ставови 1 и 2 на овој закон;

8) заповедникот на пловниот објект кој нема да ги намира трошоците за престој и оддалечување од Република Македонија на лицето кое без одобрение на полицискиот службеник го напуштил пловниот објект (член 31 став 3);

9) заповедникот на пловниот објект во меѓународна пловидба кој надвор од граничниот премин, освен во случај на спасување на лица, прими лице на пловниот објект, односно дозволи патниците да го напуштат пловниот објект (член 32 став 1);

10) заповедникот на пловниот објект во меѓународниот промет кој надвор од граничниот премин, освен во случај на спасување на лица, прими лице на пловниот објект, односно дозволи патниците да го напуштат пловниот објект, а тоа веднаш не го пријави до најблиската полициска станица (член 32 став 2);

11) кое дејноста на подрачјето на граничниот премин не ја извршува во соодветни простории наменети за таа цел (член 39 став 2);

12) кое не прибавило одобрение од Министерството пред започнувањето на активностите за изградба, поставување на објекти или пренамена на дејноста на подрачјето на граничниот премин (член 39 став 3);

13) кое се движи или престојува на подрачјето на граничниот премин без намера да ја премине државната граница или веќе ја преминало и на граничниот премин не се задржи поради гранични проверки или нема оправдани причини за тоа (член 40 став 1);

14) кое на подрачјето на граничниот премин не ги почитува упатствата и наредбите на полициските службеници (член 40 став 2);

15) кое на надлежната полициска станица за гранични проверки нема да и достави лични податоци за вработените, пред вработените да започнат со работа на подрачјето на граничниот премин (член 41 став 1);

16) вработените кај операторот и другите правни и физички лица кои на подрачјето на граничниот премин извршуваат дејност, на видно место не носат беџ кој со-

држи податоци за името и презимето, фотографија и податоци за називот на операторот, односно правното или физичкото лице кај кое се вработени (член 41 став 4);

17) кое на подрачјето на граничниот премин извршува дејност, а не обезбеди беџ за вработените пред нивното започнување со работа на подрачјето на граничниот премин и не ги поднесе трошоците за нивната изработка (член 41 став 5);

18) кое нема да овозможи слободно поминување на полициските службеници за непречено вршење на граничниот надзор и на други службеници надлежни за поставување и одржување на техничките средства и уреди и одржување на граничните табли и ознаки (член 46 став 1);

19) кое на граничните табли, ознаките и на другата сигнализација поставува други табли, ознаки или друга сигнализација со која би се намалила видливоста на граничните табли, ознаките и на другата сигнализација со која се предупредува на граничната линија (член 48 став 3);

20) кое сее определени видови земјоделски култури или сади дрвја и други растенија долж граничната линија кога тоа е забрането (член 50 став 2) и

21) кое без писмено известување до надлежната полициска станица за граничен надзор најдоцна 12 часа пред почетокот на ловот поединечно или во група лови во длабочина до 500 метри од граничната линија (член 50 став 4).

Член 70

Глоба во износ од 1.010 до 2.450 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно лице:

1) чиј машиновозач во меѓународен сообраќај ќе го запре возот во делот од пругата меѓу граничната линија и подрачјето на граничниот премин, освен кога тоа е нужно заради регулирање на железничкиот сообраќај или во случај на виша сила (член 24 став 6);

2) чиј машиновозач нема да го запре возот што ја преминал државната граница, на отворена пруга надвор од подрачјето на граничниот премин, или по излегување од подрачјето на граничниот премин пред државната граница и нема да ги преземе потребните мерки со цел за оневозможување на патниците да го напуштат возот, односно оневозможување влез на лица во возот и за застанувањето на возот не ја извести полицијата (член 24 став 7);

3) чиј заповедник на пловниот објект нема да ги исполни обврските по пристигнувањето во пристаништето (член 31);

4) чиј заповедник на пловниот објект, освен во случај на спасување на лица, прими лице на пловниот објект или дозволи патниците да го напуштат пловниот објект (член 32 став 1);

5) чиј заповедник на пловниот објект, во случај на спасување на лица, прими лице на пловниот објект или дозволи патниците да го напуштат пловниот објект, а тоа веднаш не го пријави во најблиската полициска станица (член 32 став 2);

6) кое не постапува согласно со членот 38 ставови 2 и 3 од овој закон;

7) кое при изградбата и поставувањето на објекти, како и при пренамената на дејноста на подрачјето на граничниот премин го оневозможува извршувањето на граничните проверки и спроведувањето на безбедносните мерки на државната граница, без одобрение на Министерството, започне градење, поставување на објект и пренамена на дејност на подрачјето на граничниот премин (член 39 ставови 1 и 3);

8) кое дејноста на подрачјето на граничниот премин не ја извршува во соодветни простории наменети за таа цел (член 39 став 2);

9) кое на надлежната полициска станица за гранични проверки нема да и достави лични податоци за вработените, пред вработените да започнат со работа на подрачјето на граничниот премин (член 41 став 1);

10) кое на подрачјето на граничниот премин извршува дејност, а не обезбеди беџ за вработените пред нивното започнување со работа на подрачјето на граничниот премин и не ги поднесе трошоците за нивната изработка (член 41 став 5);

11) кое нема да овозможи нужен премин на полициските службеници за непречено вршење на граничниот надзор и на други службеници надлежни за поставување и одржување на техничките средства и уреди и одржување на граничните табли и ознаки (член 46 став 1);

12) чиј работник лови, риболови, прелетува со воздухопловни средства и други направи за летање, се движи, престојува и се населува долж граничната линија на целата или на дел од државната граница, ако тоа е забрането (член 49 став 1);

13) кое сее определени видови земјоделски култури или сади дрвја и други растенија долж граничната линија кога тоа е забрането (член 50 став 2) и

14) кое без писмено известување до надлежната полициска станица за граничен надзор најдоцна 12 часа пред почетокот на ловот поединечно или во група лови во длабочина до 500 метри од граничната линија (член 50 став 4).

Глоба во износ од 510 до 800 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице за дејствијата од ставот 1 на овој член.

Член 71

Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на физичко и правно лице кое:

1) по своја вина на барање на надлежна полициска станица за гранични проверки до крајот на пријавувањето на патниците не достават информации кои се однесуваат на патниците кои ги пренесуваат до утврдениот граничен премин преку кој тие ќе влезат на територијата на Република Македонија, или достават некомплетни или лажни податоци (член 28).

Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице за дејствијата од ставот 1 на овој член.

Член 72

За прекршоците предвидени со одредбите од членот 69 на овој закон прекршочната постапка ја води комисија на Министерството за внатрешни работи.

Комисијата од ставот 1 на овој член е составена од два члена и претседател на комисијата.

Членовите на комисијата имаат завршено високо образование и работно искуство од најмалку четири години на предметната материја, а претседателот на комисијата е дипломиран правник со положен правосуден испит и работно искуство од најмалку шест години на предметната материја.

XIV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 73

Подзаконските прописи предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

До донесувањето на подзаконските прописи предвидени со овој закон ќе продолжат да се применуваат подзаконските прописи донесени врз основа на Законот за надзор на државната граница („Службен весник на Република Македонија“ бр. 71/2006, 66/2007 и 52/2009), доколку не се во спротивност со одредбите на овој закон.

Член 74

Одредбите од членовите 10, 66 ставови 2 и 3 и 68 став 1 точка 2 на овој закон ќе се применуваат по влегувањето во сила на Конвенцијата за имплементирање на Шенгенскиот договор во Република Македонија.

Член 75

Одредбите од членовите 3 точки 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 21 и 22, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21 ставови 1 и 2, 24 ставови 1, 2, 3, 4 и 5, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 42, 43, 44 и 45 на овој закон ќе важат до пристапувањето на Република Македонија во Европската унија.

Член 76

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за надзор на државната граница („Службен весник на Република Македонија“ број 71/2006, 66/2007 и 52/2009).

Член 77

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR KONTROLL KUFITAR

I. DISPOZITA TË PERGJITHSHME

Lenda e Ligjit

Neni 1

Me kete ligj rregullohen kontrolli kufitar, kompetencat e policise në brendi, bashkepunimi ndermjet organeve shteterore të cilat kane kompetence në menaxhimin kufitar dhe bashkepunimin policor nderkombetar.

Qellimi i kontrollit kufitar

Neni 2

Kontrolli kufitar i cili i perfshin punet të cilat kane të bejne me kontrolle kufitare dhe mbikeqyrje kufitare, si dhe analizen e rreziqeve për sigurine nacionale dhe analizen e kercenimeve të cilat mund të ndikojne në sigurine e kufirit, kryhet me qellim të:

- parandalimit dhe zbulimit të veprave penale dhe kundervajtjeve dhe të zbulimit dhe kapjes së kryeresve të tyre,
- parandalimit dhe zbulimit të migracionit ilegal dhe tregtise me njerez,
- mbrojtjes së jetes, shendetit të njerezve, sigurise personale, prones, mjedisit jetesor dhe natyres dhe
- parandalimit dhe zbulimit të rreziqeve tjera për rendin publik, rendin juridik, sigurine nacionale dhe marredheniet nderkombetare.

Kuptimi i shprehjeve të vecanta

Neni 3

Shprehje të vecanta të perdorura në kete ligj e kane kuptimin si vijon:

1. “Vije kufitare” eshte varg pikash në siperfaqen e tokes të percaktuara me koordinata, në të cilen shtrihet kufiri shtetor i cili e kufizon territorin e Republike së Maqedonise nga territori i shteteve fqinje;

2. “Kufi shtetor” eshte kufiri tokesor i Republikes së Maqedonise, duke e perfshire edhe kufirin e lumenjve dhe liqeneve, si dhe aeroportet dhe portet e liqeneve të cilat janë caktuar si vende nepermjet të cilave zhvillohet komunikacioni ndershtetor dhe nderkombetar;

3. “Kontroll kufitar” eshte aktiviteti i realizuar në kufirin shtetor gjate kalimit ose gjate qellimit për kalimin e kufirit shtetor në pajtim me qellimet e ketij ligji, që perbehet nga kontrollet kufitare dhe mbikeqyrja kufitare;

4. “Kontrolle kufitare” jane kontrollet të cilat realizohen në pikat kufitare me qellim që të kontrollohet nese do t’u lejohet personave dhe mjeteve të tyre transportuese dhe sendeve të cilat i posedojne të hyjne në territorin e Republikes së Maqedonise ose t’u lejohet të dalin nga ai;

5. “Mbikeqyrje kufitare” eshte mbikeqyrja e kufirit shtetor ndermjet pikave kufitare dhe mbikeqyrja e pikave kufitare jashte orarit të caktuar të punes me qellim që të pengohet anashkalimi, perkatesisht shmangia e kontrolleve kufitare;

6. “Pika kufitare” jane vendet e caktuara nga organet kompetente të pushtetit shtetor për kalimin e kufirit shtetor, në komunikacionin rrugor, hekurudhor, ajror dhe të liqeneve;

7. “Zone e pikes kufitare” eshte hapësire e cila eshte e nevojshme për kryerjen e kontrolleve kufitare dhe formaliteteve tjera kufitare, si dhe rrethina e drejtperdrejte me objektet të cilat nevojiten për zhvillim të papenguar dhe të sigurt të komunikacionit, kontrolleve kufitare dhe formaliteteve tjera kufitare;

8. “Menaxhim kufitar” jane aktivitetet dhe masat të cilat i ndermarrin organet shtetore të cilat kane kompetenca në menaxhimin kufitar në pajtim me ligj;

9. “Persona të cilet e gezojne të drejten e Bashkesise për levizje të lire” jane:

- qytetaret e Unionit Evropian në pajtim me nenin 17 paragrafi 1 të Marreveshjes për formimin e Bashkesise Evropiane dhe shtetasit e vendeve të treta të cilet jane anetare të familjes së qytetareve të Unionit të cilet e gezojne të drejten e tij ose të saj për levizje të lire dhe për të cilet zbatohet Direktiva 2004/38/BE e Parlamentit Evropian dhe Keshillit të Unionit Evropian nga 29 prilli 2004 për të drejten e qytetareve të Unionit Evropian dhe anetareve të familjeve të tyre që lirshem të levizin dhe të qendrojne në territorin e vendeve anetare dhe

- shtetasit e vendeve të treta dhe anetaret e familjeve të tyre me cilendo qofte shtetesi, të cilet sipas marreveshjeve ndermjet Bashkesise dhe vendeve anetare të saj nga njera anë dhe vendeve të treta nga ana tjeter, i gezojne të drejtat e njejta për levizje të lire, si edhe qytetaret e Unionit Evropian;

10. “Shtetas të vendeve të treta” jane të gjithë personat të cilet nuk jane shtetas të Republikes së Maqedonise dhe qytetare të Unionit Evropian në pajtim me nenin 17 paragrafi 1 të Marreveshjes për formimin e Bashkesise Evropiane dhe për të cilet nuk mund të zbatohet pika 9 e ketij ligji;

11. “Kercenim për shendetin publik” eshte çdo semundje me potencial për të kaluar në epidemi siç eshte definuar në Rregullat shendetesore nderkombetare të Organizates Boterore të Shendetesise dhe semundjet tjera infektuese ose semundjet e shkaktuara nga parazite, nese jane lende e dispozitave mbrojtese të cilat zbatohen për qytetaret e Republikes së Maqedonise;

12. “Konventa për implementimin e Marreveshjes së Shengenit” eshte Konventa nga 19 qershori 1990 për zbatimin e Marreveshjes së Shengenit nga 14 qershori 1985 ndermjet qeverive të shteteve të Beneluksit-unioni ekonomik, Republikes Federale të Gjermanise dhe Republikes së Frances, për heqjen graduale të kontrollit të kufijve të perbashket. Konventa për implementimin e Marreveshjes së Shengenit në Republiken e Maqedonise do të filloje të zbatohet nga dita e pranimit të Republikes së Maqedonise në Unionin Evropian, ndersa në teresi do të zbatohet në pajtim me Vendimin e Parlamentit Evropian dhe Keshillit të Unionit Evropian për heqjen e kontrollit kufitar të kufijve të brendshem;

13. “Shtet nenshkrues” eshte çdo shtet me të cilin kane të bejne dispozitat të Konventes për implementimin e Marreveshjes së Shengenit;

14. “Kufij të jashtem të Republikes së Maqedonise nga fillimi i zbatimit të Konventes për implementimin e Marreveshjes së Shengenit në Republiken e Maqedonise” jane kufijte tokesore të Republikes së Maqedonise me shtet i cili nuk eshte nenshkrues i Konventes për implementimin e Marreveshjes së Shengenit, duke i perfshire edhe kufijte e lumenjve dhe liqeneve dhe aeroportet e tyre, portet e lumenjve dhe liqeneve nese ato nuk jane kufij të brendshem;

15. “Kufij të brendshem pas fillimit të zbatimit të Konventes për implementimin e Marreveshjes së Shengenit në Republiken e Maqedonise” jane:

(a) kufijte e perbashket tokesore, duke i perfshire edhe kufijte e lumenjve dhe liqeneve të Republikes së Maqedonise me shtetet nenshkruese;

(b) aeroportet për fluturime të brendshme në kuader të territorit të Republikes së Maqedonise dhe shteteve nenshkruese dhe

(v) portet e lumenjve ose të liqeneve për lidhje të rregullta me anije ndermjet Republikes së Maqedonise dhe shteteve nenshkruese.

16. "Fluturim i brendshem nga fillimi i zbatimit të Konventes për implementimin e Marreveshjes së Shengenit në Republikën e Maqedonise" paraqet çdo fluturim në kuader të territorit të Republikes së Maqedonise dhe çdo fluturim nga dhe drejt territorit të shtetit nenshkruar, që nuk atëron në territorin e vendit të trete;

17. "Lundrim i brendshem nga fillimi i zbatimit të Konventes për implementimin e Marreveshjes së Shengenit në Republikën e Maqedonise" është lundrimi i rregullt i drejtpërdrejtë i udhetareve ndermjet Republikes së Maqedonise dhe shteteve me të cilat kane të bejne dispozitat e Konventes për implementimin e Marreveshjes së Shengenit;

18. "Operator" janë ndermarrjet publike dhe personat tjere juridike, të cilet ekonomizojne ose në pronesine e të cileve janë portet nderkombetare ajrore, portet nderkombetare të liqeneve dhe korridoret nderkombetare rrugore dhe hekurudhore të cilat cojne në pikat kufitare;

19. "Kontroll në vijen e dyte" do të thote kontroll i metejme i cili mund të realizohet në vend të posacem jashte vendit ku kontrollohen të gjithë udhetaret (vija e pare e kontroleve);

20. "Aviotransportues" është çdo person fizik ose juridik puna e të cilit është sigurimi i transportit të udhetareve në komunikacionin ajror;

21. "Lundrim rekreativ" do të thote shfrytëzimi i objekteve lundruese rekreative për qëllime sportive ose turistike dhe

22. "Peshkim bregdetar" do të thote peshkim me objekt lundrimi i cili kthehet çdo dite ose në afat prej 36 orësh në portin e vendosur në territorin e Republikes së Maqedonise pa ndalje në port të shtetit fqinj.

Shtrirja e zbatimit të ligjit

Neni 4

Ky ligj zbatohet për të gjithë personat të cilet e kalojne kufirin shtetëror të Republikes së Maqedonise, pa i rrezikuar me kete rast të drejtat e refugjateve dhe peronave të cilet kerkojne mbrojtje nderkombetare, posacerisht në lidhje me moskthimin.

II. KOMPETENCA DHE AUTORIZIME NË KRYERJEN E KONTROLLIT KUFITAR

Organi i cili e kryen kontrollin kufitar

Neni 5

Kontrolli kufitar është në kompetence të Ministrise së Puneve të Brendshme (në tekstin e metejme: Ministria).

Punet që kane të bejne me kontrollin kufitar i kryen policia e Ministrise.

Personeli, pajisja dhe mjetet për kontroll kufitar

Neni 6

Për sigurimin e kontrollit kufitar efikas, të unifikuar dhe në nivel të larte duhet të sistemohen numer i mjaftueshem i nepunesve policore dhe të sigurohen mjete dhe pajisje të mjaftueshme.

Autorizime

Neni 7

Gjate kryerjes së kontrollit kufitar nepunesit policore punojne në pajtim me autorizimet e percaktuara me kete ose me ligj tjeter.

Autorizimet nga paragrafi 1 i ketij neni nepunesit policore mund t'i zbatojne në tere territorin e Republikes së Maqedonise.

Respektimi i dinjitetit njerezor

Neni 8

Gjate kryerjes së kontrollit kufitar nepunesit policore detyrohen që teresisht ta respektojne dinjitetin njerezor.

Të gjitha autorizimet që i ndermarrin nepunesit policore gjate kryerjes së kontrollit kufitar duhet të jene në perpjeset me qëllimin për të cilin ndermmerren.

Gjate kryerjes së kontrollit kufitar nepunesit policore nuk mund të bejne diskriminim lidhur me gjinine, perkatesine etnike ose racore, ngjyren e lekures, moshen, perkatesine etnike, prejardhjen sociale, bindjen fetare, paaftesine ose percaktimin seksual, poziten pronesore dhe shoqerore.

III. KALIMI I KUFIRIT SHTETËROR

Kalimi i kufirit shtetëror

Neni 9

Kufiri shtetëror, perkatesisht kufiri i jashtem nga fillimi i zbatimit të Konventes për implementimin e Marreveshjes së Shengenit në Republikën e Maqedonise, guxon të kalohe vetem në pikat kufitare, në kuader të orarit të tyre të punes. Orari i punes në pikat kufitare të cilat nuk punojne 24 orë duhet të jete i lexueshem dhe i qarte, i publikuar në vend të dukshem.

Me perjashtim nga paragrafi 1 i ketij neni, kufiri shtetëror dhe kufiri i jashtem nga fillimi i zbatimit të Konventes për implementimin e Marreveshjes së Shengenit në Republikën e Maqedonise, guxon të kalohe jashte pikave kufitare dhe jashte orarit të caktuar të punes në pikat kufitare:

- në rast të lundrimit rekreativ ose peshkimit bregdetar,
- nga ana e marinareve që dalin në breg që të mbeten në rajonin e portit ku anijet e tyre janë ankoruar ose në komunitat perreth,

- nga ana e personave ose grupe personash kur ekziston kerkese e natyres së vecante dhe kur nuk është në kundërshtim me interesat e rendit publik dhe sigurine nacionale të Republikes së Maqedonise, me leje të leshuar paraprakisht në pajtim me legjislacionin nacional dhe

- nga ana e personave dhe grupe personash në rast të fatkeqesise ose situates urgjente të paparapare.

Lejen nga paragrafi 2 alineja 3 e ketij neni e leshon Ministria dhe është me afat të vlefshmerise deri në një vit.

Personi i cili do ta kaloje kufirin shtetëror në menyre të percaktuar në paragrafin 2 alineja 4 e ketij neni detyrohet që pa prolongim për kete ta njoftoje policine.

Kufijte e brendshem**Neni 10**

Kufijte e brendshem, nga fillimi i zbatimit të teresis-hem të Konventes për implementimin e Marreveshjes së Shengenit në Republikën e Maqedonise, mund të kalohen në cilindo vend pa u kryer kontrolli i personave, pavare-sisht nga shtetesia e tyre.

Nga fillimi i zbatimit të teresis-hem të Konventes për implementimin e Marreveshjes së Shengenit në Republikën e Maqedonise, kontrollet kufitare nuk realizohen në fluturimet e brendshme dhe lundrimin e brendshem.

Nese nevojitet për mbrojtjen e rendit dhe qetesise publike ose për mbrojtjen e sigurise nacionale, ministri i Pune-ve të Brendshme serish mund të vendos kontroll të kufijve të brendshem për periudhe kohore të kufizuar, por jo më gjate se 30 dite, ose për kohezgjatjen e parapare të kerceni-mit serioz edhe më gjate se 30 dite.

Shtirirja dhe kohezgjatja e kontrollit kufitar nga para-grafi 3 i ketij neni nuk duhet ta tejkaloje periudhen e cila eshte e domosdoshme për t'iu pergjigjur kercenimit serioz.

IV. KONTROLLE KUFITARE**1. Kryerja e kontrolleve kufitare****Vendi i kryerjes së kontrolleve kufitare****Neni 11**

Kontrollet kufitare kryhen në zonen e pikes kufitare.

Kontrollet kufitare mund të kryhen edhe jashte zones së pikes kufitare në tren, mjet fluturimi, objekt lundrimi ose në vend tjetër.

Me perjashtim nga paragrafet 1 dhe 2 të ketij neni, në pajtim me marreveshjet nderkombetare, kontrollet kufitare mund të kryhen edhe në territorin e shtetit fqinj.

Obligimi për mundesimin e kryerjes së kontrolleve kufitare**Neni 12**

Personi i cili ka për qellim që ta kaloje vijen kufitare ose tanime e ka kaluar vijen kufitare, pervec vijes kufitare të kufirit të brendshem pas hyrjes në fuqi të Konventes për implementimin e Marreveshjes së Shengenit në Republikën e Maqedonise, detyrohet që të jape dokument të vlefshem udhetimi ose dokument tjetër të percaktuar për kalimin e kufirit shtetëror, të mundesoje të kryhen kontrollet kufitare dhe nuk guxon ta leshoje zonen e pikes kufitare deri sa nuk kryhen formalitet e nevojshme, duke i perfshire edhe kontrollet e mjeteve transportuese dhe sendeve që i posedon personi i cili e kalon kufirin.

Personi nga paragrafi 1 i ketij neni detyrohet që me kerkese të nepunesit policor i cili kryen kontrolle kufitare t'i jape njoftim për të gjitha rrethanat në lidhje me plotesimin e kushteve për kalimin e kufirit shtetëror dhe të veprime sipas paralajmerimeve dhe urdhrave të nepunesit policor i cili i kryen kontrollet kufitare.

Kontrollet kufitare të personave**Neni 13**

Nepunesi policor gjate kryerjes së kontrolleve kufitare të personave, eshte i autorizuar që:

- të kerkoje dokument të vlefshem udhetimi ose dokument tjetër të percaktuar për kalimin e kufirit shtetëror,
- ta percaktoje identitetin e personit i cili ka për qellim ta kaloje kufirin shtetëror,
- të kontrolloje nese jane plotesuar kushtet për hyrje dhe dalje nga Republika e Maqedonise të percaktuara me ligj,
- të jape udhezime dhe urdhra me qellim të kryerjes së shpejte dhe të papenguar të kontrolleve kufitare,
- nese ekzistojë indikacione, perkatesisht baza për dyshim për veper penale ose kundervajtje të kryer, të krye-je kontrolle kufitare në vijen e dyte që nenkupton edhe kontrollin ose bastisjen e personit, sendeve dhe mjetit të transportit që ai i posedon,
- ta kontrolloje vlefshmerine e dokumentit të udhetimit, perkatesisht dokumentit tjetër të percaktuar për kalimin e kufirit shtetëror,
- të kryeje kontroll të gjurmeve të gishtave dhe pellembeve dhe të dhenave tjera biometrike në evidencat perkatese,
- të kryeje kontroll në evidencat operative (të kerkuara) dhe në evidencat tjera dhe bazat elektronike të të dhenave për persona, sende dhe mjete transportuese dhe
- ta mbaje personin në kohezgjatje të domosdoshme për kryerjen e kontrolleve kufitare, por jo më gjate se 24 orë.

Llojet e kontrolleve kufitare**Neni 14**

Kontrollet kufitare kryhen si kontrolle kufitare të deta-juara dhe minimale.

Kontrollet kufitare minimale**Neni 15**

Kontrollet kufitare minimale realizohen për të gjithë personat të cilet e kalojnë kufirin shtetëror me qellim që të kontrollohet dhe percaktohet identiteti i tyre në baze të dokumentit të dhene të udhetimit ose dokumentit tjetër të percaktuar për kalimin e kufirit shtetëror.

Kontrollet kufitare minimale nga paragrafi 1 i ketij neni perbehen nga kontrolli i shpjete dhe i rendomte me ndihmen e aparateve teknike perkatese dhe me kontroll në evidencat perkatese dhe në bazat elektronike të të dhenave, vetem që të kontrollohet nese dokumenti i udhetimit, perkatesisht dokumenti tjetër i percaktuar për kalimin e kufirit shtetëror eshte i vjedhur, i keqperdorur, i humbur ose i pavlefshem, të kontrollohet vlefshmeria e tij, si dhe të kontrollohet prania e shenjave të cilat deshmojne keqperdorim, falsifikim ose permiresim të dokumentit.

Kontrollet kufitare minimale nga paragrafi 2 i ketij neni realizohen për shtetasit e Republikës së Maqedonise, si dhe për personat të cilet e gezojnë të drejten e Bashkises për levizje të lire.

Gjate realizimit të kontrolleve kufitare minimale për personat shtetas të Republikës së Maqedonisë, si dhe për personat të cilet e gezojnë të drejtën e Bashkësisë për lëvizje të lire, nepunësi në baze josistematike mund të kontrollojë në evidencat perkatese dhe bazat elektronike të të dhënave nese ata persona paraqesin kercenim për sigurinë nacionale, politiken publike, marrëdhëniet nderkombetare ose kercenim për shëndetin publik.

Kontrolle kufitare të detajuara

Neni 16

Për shtetasit e vendeve të treta gjate hyrjes dhe daljes nga territori i Republikës së Maqedonisë realizohen kontrolle kufitare të detajuara.

Kontrollet kufitare të detajuara gjate hyrjes perbehen nga kontrolli i plotesimit të kushteve për hyrje në territorin e Republikës së Maqedonisë, si edhe:

- kontrolli i vlefshmerise së dokumentit të udhëtimit, perkatesisht dokumentit tjetër të percaktuar për kalimin e kufirit shtetëror dhe kontrolli i vlefshmerise së tij, si dhe kontrolli nese ai, nese është e nevojshme e permban vizen e nevojshme ose lejen për qëndrim,

- kontrolli i detajuar, perkatesisht shqyrtimi i dokumentit të udhëtimit, perkatesisht dokumentit tjetër të percaktuar për kalimin e kufirit shtetëror për zbulimin e shenjave të falsifikimit ose permiresimit,

- shqyrtimi i vulave katrore të cilat janë vendosur gjate hyrjes dhe daljes në dokumentin e udhëtimit me qëllim që të percaktohet, me krahasim të datave për hyrje dhe dalje, se personi nuk e ka tejkaluar kohezgjatjen maksimale të lejuar për qëndrim në territorin e Republikës së Maqedonisë,

- konstatimi i vendit të nisjes dhe destinacionit dhe qëllimi i qëndrimit të personit dhe nese është e domosdoshme kontrolli i dokumenteve shtese perkatese,

- konstatimi nese personi ka mjete të mjaftueshme të parave për mbajtje gjate dhe për qëllimin e qëndrimit të tij, si dhe për kthimin e tij në vendin nga i cili ai vjen ose për transit në vendin në të cilin me siguri do të pranohet, ose se ka mundësi që në mënyrë ligjore t'i fitojë ato mjete dhe

- konstatimi se shtetasi i vendit të trete, mjeti i tij i transportit ose sendet të cilat i bart nuk e rrezikojnë rendin publik, sigurinë nacionale, shëndetin publik ose marrëdhëniet publike të Republikës së Maqedonisë me shtetet tjera. Kjo procedure duhet të përfshijë kontroll të drejtëperdrejtë të të dhënave dhe paralajmërime për persona dhe nese është e domosdoshme edhe sende në bazat nacionale të të dhënave, si edhe për aktivitete që duhet të ndermerren si rezultat i paralajmërimit.

Kontrollet kufitare të detajuara gjate daljes perbehen nga:

- konstatimi nese shtetasi i vendit të trete posedon dokument të vlefshëm të udhëtimit ose dokument tjetër të percaktuar për kalimin e kufirit shtetëror,

- kontrolli i dokumentit të udhëtimit, perkatesisht i dokumentit tjetër të percaktuar për kalimin e kufirit shtetëror për zbulimin e shenjave për falsifikim ose permiresime dhe

- kur kjo është e mundur konstatimi se shtetasi i shtetit të trete nuk konsiderohet se është rrezik për rendin publik, sigurinë nacionale dhe marrëdhëniet nderkombetare.

Si plotesim i kontrolleve nga paragrafi 3 i këtij neni kontrollet kufitare të detajuara gjate daljes mund të perm-bajne edhe:

- konstatim nese personi posedon vize të vlefshme për udhëtim në shtet tjetër, pervec kur personi posedon leje të vlefshme për qëndrim,

- konstatim nese personi nuk e ka tejkaluar kohezgjatjen e qëndrimit të lejuar maksimal në territorin e Republikës së Maqedonisë dhe

- kontroll në bazat elektronike të të dhënave për paralajmërime të dorezuara për persona dhe sende.

Në pikat kufitare aty ku kushtet e lejojnë kete, nese personi e kerkon kete, kontrollet kufitare të detajuara realizohen në lokal të vecante.

Personat për të cilet duhet të realizohen kontrolle kufitare të detajuara në vije të dyte duhet të informohen për qëllimin dhe procedurën e kryerjes së atij kontrolli, si dhe se mund ta kerkojë dhe ta marrë emrin dhe mbiemrin dhe numrin e regjistrimit të nepunësit policor i cili e kryen kontrollin kufitar të detajuar, emrin e pikes kufitare dhe datën kur është kaluar kufiri.

Leshim në regjimin e kontrolleve kufitare

Neni 17

Kontrollet kufitare mund të kryhen në shtrirje të zvogëluar për shkak të rrethanave të jashtëzakonshme dhe të paparashikuara.

Si rrethana të jashtëzakonshme dhe të paparashikuara nga paragrafi 1 i këtij neni konsiderohen ato ngjarje të paparashikuara të cilat sjellin në intensitet të tillë të komunikacionit, me ç'rast koha e pritjes në piken kufitare zgjate jashte mase edhe krahas asaj që janë perdorur të gjitha mundësitë dhe potencialet kadrovike, teknike dhe organizative.

Në rast të kontrolleve kufitare nga paragrafi 1 i këtij neni, kontrollet kufitare gjate hyrjes në Republikën e Maqedonisë kanë perparësi para kontrolleve kufitare gjate daljes nga Republika e Maqedonisë.

Për zvogelimin e shtrirjes së kontrolleve kufitare nga paragrafi 1 i këtij neni vendos nepunësi policor i cili udhëheq me piken kufitare.

Zvogelimi i shtrirjes së kontrolleve kufitare nga paragrafi 1 i këtij neni është i perkohshëm, vendoset gradualisht dhe korrespondon me rrethanat që e arsyetojnë atë zvogelim.

Gjate kryerjes së kontrolleve kufitare nga paragrafi 1 i këtij neni nepunësi policor vendos vule katrore në dokumentin e udhëtimit të shtetasve të vendeve të treta gjate hyrjes dhe daljes nga Republika e Maqedonisë.

Venia e vules katrore

Neni 18

Nepunësi policor gjate kryerjes së kontrolleve kufitare të shtetasve të vendeve të treta, detyrimisht vendos vule katrore në dokumentin e tyre të udhëtimit gjate hyrjes dhe daljes nga territori i Republikës së Maqedonisë.

Nepunësi policor nuk vendos vule katrore gjate hyrjes dhe daljes nga territori i Republikës së Maqedonisë në:

- dokumentet e udhëtimit të shefave të shteteve, paresise, si dhe anetareve të delegacionit të tyre ardhja e cileve është e paralajmëruar zyrtarisht në menyre diplomatike,

- lejet e piloteve ose vertetimet e anetareve të ekuipazhit të tyre dhe

- dokumentet e udhëtimit të marinareve të cilet gjenden në territorin e Republikës së Maqedonisë, vetem kur anija e tyre është ankoruar në port ose është në rajonin ku anija është ankoruar perkohësisht.

Me përjashtim nga paragrafi 1 i këtij neni, me kërkesë të shtetasit të vendit të trete, ai mund lirohet nga vendosja e vules katrore gjatë hyrjes dhe daljes nga territori i Republikës së Maqedonisë, nese venia e saj mund të krijojë vështirësi serioze për personin. Në kete rast hyrja ose dalja duhet të shenohen në flete të vecante në të cilën shkruhet emri dhe mbiemri i personit dhe numri i dokumentit të udhëtimit ose dokumentit tjetër të percaktuar për kalimin e kufirit shtetëror dhe fleta i jepet personit.

Hyrja e pjesëtareve të organeve të huaja të sigurimit në Republikën e Maqedonisë

Neni 19

Në Republikën e Maqedonisë mund të hyjnë pjesëtare të organeve të huaja të sigurisë me uniforme me armë zjarri, pajisje dhe me automjet që është shënuar me shenja të tyre në pajtim me marrëveshje ndërkombëtare.

Rastet nga paragrafi 1 i këtij neni nuk kanë të bëjnë me hyrjen, qëndrimin ose kalimin e forcave të huaja të armatosura në territorin e Republikës së Maqedonisë për aktivitete ushtruese, trajnim dhe pjesëmarrje në operacione paqeruajtëse dhe humanitare në pajtim me Ligjin për mbrojtje.

Armet dhe pajisjet tjera për detyrim mund të perdoren vetem nese kjo është e nevojshme me qëllim që nga vetja ose nga dikush tjetër të shmangin sulm të drejtpërdrejtë kundërligjor me të cilin rrezikohet jeta e tyre.

Pjesëtarët e organeve të huaja të sigurisë dhe ushtarake të cilet me ftese të institucioneve shtetërore janë në vizite zyrtare si anetare të delegacionit guxojnë të hyjnë në Republikën e Maqedonisë edhe pa leje të vecante, të mbajnë uniforma dhe armë zjarri të shkurter, nese ajo është pjesë perberëse e uniformës së tyre, me njoftim me shkrim paraprakisht në Ministri.

Pjesëtarët e organeve të huaja të sigurisë të cilet drejtpërdrejt e sigurojnë përfaqësuesin e shtetit të huaj dhe organizatës dhe institucionit ndërkombëtar gjatë vizites zyrtare ose qëndrimit të ligjshëm në Republikën e Maqedonisë mund të futin dhe të mbajnë armë zjarri, municion dhe pajisje në baze të lejes me shkrim të leshuar nga Ministria.

Në rast transiti neper territorin e Republikës së Maqedonisë të pjesëtareve të organeve të huaja të sigurisë, për bartjen e armëve, municionit dhe pajisjes nevojitet leja nga paragrafi 5 i këtij neni.

Lejet nga ky nen janë të liruara nga taksa administrative.

2. Kontrollë kufitare në komunikacionin rrugor

Percaktimi i vijave të posacme të komunikacionit

Neni 20

Në ato pika kufitare ku do të vlerësohet se është e nevojshme dhe ku kete e lejojnë kushtet, mund të percaktohen vija të posacme të komunikacionit të dedikuara për

shtetasit e Republikës së Maqedonisë, për shtetasit e Unionit Evropian, si dhe për shtetasit e vendeve të trete dhe regjimi i tille i komunikacionit duhet të zbatohet me atë që shtetasit e Republikës së Maqedonisë mund ta shfrytëzojnë cilendo qofte vije të komunikacionit, e jo vetem atë që është e percaktuar për ta.

Menyra e kryerjes së kontrolleve kufitare në komunikacionin rrugor

Neni 21

Gjatë kryerjes së kontrolleve kufitare në komunikacionin rrugor personat të cilet e kalojnë kufirin shtetëror me automjet, sipas rregulles, mund të qëndrojnë në automjet deri sa zgjasin kontrollët.

Me përjashtim nga paragrafi 1 i këtij neni, nese rrethanat e kërkojnë kete, nga personat mund të kërkohej që të dalin nga automjeti dhe t'i tregojnë sendet të cilat i kanë në vete ose në mjetin transportues dhe të kryhet kontrolli i tyre, me qëllim të gjetjes së sendeve të ndaluara.

Nepunesit policore janë të autorizuar të kryejnë kontroll të mjetit transportues, duke e perfshire edhe cmontimin e pjesëve të tij të vecanta pa urdher gjyqësor, nese ekzistojnë baza për dyshim se personi i cili e drejton mjetin transportues bart lende të ndaluara, si edhe sende dhe dokumente të cilat do të ndihmonin në percaktimin e identitetit të tij ose identitetin e udhëtareve të tjere në mjetin transportues, si dhe për shkak të pengimit të kalimit joligjor të kufirit shtetëror.

E drejta e pranise gjatë kontrollit ose bastisjes

Neni 22

Pronari i mjetit transportues, pronari i sendeve, perkatesisht personi i cili i posedon ose i shfrytëzon ka të drejte të jete i pranishëm gjatë kontrollit ose bastisjes së mjetit transportues dhe të sendeve.

Veprimi në pajtim me ligj tjetër

Neni 23

Nese nepunesi policor gjatë kontrollit ose bastisjes së personit, sendeve ose mjetit transportues gjen sende që sipas dispozitave të Ligjit për procedure penale dhe Ligjit për kundërvajtje duhet të konfiskohen, ose sende që janë të nevojshme për udhëheqjen e procedures penale ose kundërvajtëse, procedura do të vazhdohej në pajtim me ligj.

3. Kontrollë kufitare në komunikacionin hekurudhor

Kontrolle kufitare në komunikacionin hekurudhor

Neni 24

Kontrollet kufitare të trenave të cilet e kalojnë kufirin shtetëror realizohen për udhëtarët në tren dhe për personelin në tren.

Kontrollet kufitare nga paragrafi 1 i këtij neni, realizohen edhe për trenat ngarkues ose për trenat e zbrazet.

Kontrollet kufitare nga paragrafet 1 dhe 2 të këtij neni, realizohen në menytrat në vijim:

- në stacionin hekurudhor në stacionin e pare në Republikën e Maqedonise në të cilin treni arrin ose në stacionin e fundit në Republikën e Maqedonise para nisjes së trenit drejt territorit të shtetit fqinj ose

- në tren gjatë levizjes së tij në Republikën e Maqedonise.

Në pajtim me marreveshje ndërkombetare kontrollet kufitare të trenave mund të kryhen edhe në levizje nga territori i shtetit fqinj ose drejt territorit të shtetit fqinj, ose në stacionin hekurudhor të vendosur në territorin e shtetit fqinj gjatë hyrjes së personave në tren.

Nepunesi policor mund të urdherojë dhe nese është e domosdoshme me perkrahjen e personelit hekurudhor, të kryejë kontroll në pjesen e zbrazet të trenit, me qëllim që të sigurohet se atje nuk ka persona të fshehur ose sende të cilat janë objekt i kontrollit kufitar.

Makinisti në komunikacionin ndërkombetar nuk guxon ta ndalojë trenin në pjesen e hekurudhes ndërmjet vijes kufitare dhe zones së pikes kufitare, porveç nese kjo është domosdoshme për rregullimin e komunikacionit hekurudhor ose në rast të fuqisë madhore.

Nese makinisti e ndalon trenin që e ka kaluar kufirin shtetëror, në hekurudhe të hapur jashtë zones së pikes kufitare, ose pas daljes nga zona e pikes kufitare para kufirit shtetëror, detyrohet që t'i ndermarre masat e nevojshme me qëllim që t'u pamundesojë udhetareve ta leshojnë trenin, perkatesisht të pamundesojë hyrje të personave në tren dhe për ndaljen e trenit detyrohet që ta njoftojë policine.

4. Kontrolle kufitare në komunikacionin ajror

Obligimi i operatorit të aeroportit

Neni 25

Operatori i aeroportit i aeroporteve ndërkombetare detyrohet që të ndermarre masa, perkatesisht të vendose infrastrukture perkatese dhe fizikisht ta vecojë qarkullimin e udhetareve nga fluturimet e brendshme në Republikën e Maqedonise, si dhe fluturimet nga dhe drejt vendeve anetare të Unionit Evropian me qarkullimin e udhetareve nga fluturimet tjera.

Vendi i kryerjes së kontrolleve kufitare në komunikacionin ajror

Neni 26

Kontrollet kufitare në komunikacionin ajror, sipas rregulles, nuk kryhen në mjetin fluturues ose në dalje nga mjeti fluturues, ose në hyrje, perkatesisht dalje nga terminali i udhetareve, porveç nese nuk është e arsyeshme në bazë të vleresimit të rrezikut lidhur me sigurine nacionale dhe migracionin ilegal.

Me qëllim që të sigurohet se në aeroportet e percaktuara si pika kufitare kontrollet kryhen në pajtim me rregullat e pergjithshme për kontrolle kufitare, në pajtim me kete ligj, operatori i aeroportit do t'i ndermarre të gjitha masat e nevojshme për orientimin e udhetareve në hapësirat e dedikuara për kryerjen e kontrolleve kufitare.

Operatori i aeroportit detyrohet që t'i ndermarre të gjitha masat e nevojshme që të pengohet që personat në menyre të paautorizuar të hyjnë ose të dalin nga zona e kufizuar e sigurt (zona air side, zona e transitit dhe të ngjashme).

Kontrollet kufitare, sipas rregulles, nuk kryhen në zonen e transitit, porveç nese nuk është e arsyeshme në bazë të vleresimit të rrezikut lidhur me sigurine nacionale dhe migracionin ilegal.

Kontrollet kufitare në zonen e transitit nga paragrafi 4 i ketij neni mund të kryhen për personat të cilet nevojitet të posedojnë vize transite të aeroportit me qëllim që të kontrollohet nese ata e posedojnë vizen transite.

Obligimi i kapitenit, perkatesisht udheheqesit të mjetit fluturues që kryen fluturim privat

Neni 27

Kapiteni, perkatesisht udheheqesi i mjetit fluturues që kryen fluturim privat, i cili fluturon nga shteti tjetër ose në shtetin tjetër, para fluturimit, në stacionin policor për kontrolle kufitare, duhet të dorezojë deklarate të pergjithshme të perbere nga plani për fluturim në pajtim me Aneksin 2 të Konventes për Aviacion civil ndërkombetar, si dhe informata të cilat kane të bejne me identitetin e udhetareve.

Obligimi i aviotransportuesve për dorezimin e të dhenave për udhetaret

Neni 28

Aviotransportuesit detyrohen që me kerkese të stacionit policor kompetent për kontrolle kufitare, për lehtësimin e kryerjes së kontrolleve kufitare qellimi i të cilave është lufta më efikase kunder migracionit ilegal, deri në fund të paraqitjes së udhetareve të dorezojnë informata të cilat kane të bejne me udhetaret të cilet i bartin në piken e percaktuar kufitare nepermjet të ciles ata do të hyjnë në territorin e Republikës së Maqedonise.

Informata nga paragrafi 1 i ketij neni i permban të dhenat në vijim:

- numrin dhe llojin e dokumentit të udhëtimit ose dokumentit tjetër të vlefshëm të percaktuar për kalimin e kufirit shtetëror,

- shtetësinë,

- emrin dhe mbiemrin,

- datelindjen,

- piken kufitare për hyrje në territorin e Republikës së Maqedonise,

- shifren e transportit,

- kohen e nisjes dhe arritjes së transportit,

- numrin e pergjithshëm të udhetareve të bartur me atë transport dhe

- piken fillestare të nisjes.

Të dhenat nga paragrafi 2 i ketij neni dergohen nepermjet mjeteve elektronike, ose në rast të transportit të pasuksesshem, në menyre tjetër perkatese.

Të dhenat nga paragrafi 2 i ketij neni ruhen nga ana e stacionit policor kompetent për kontrolle kufitare, dhe pasi udhetaret do të hyjnë në territorin e Republikës së Maqedonise shlyhen në afat prej 24 orësh pas transportit.

Me perjashtim nga paragrafi 4 i ketij neni të dhenat mund të ruhen më gjatë se 24 orë, nese ato jane të domosdoshme për kryerjen e kompetencave të policise në pajtim me ligj, në raste specifike (Për shembull: kur nuk mund të percaktohet identiteti i personit ose kur personi nuk ka dokument perkates të udhëtimit).

Avitransportuesit detyrohen që t'i shlyejne të dhenat nga paragrafi 2 i këtij neni të cilat i kane grumbulluar dhe derguar në stacionin policor kompetent për kontrolle kufitare në afat prej 24 orësh nga arritja e mjetit fluturues.

5. Kontrolle kufitare në komunikacionin e liqenit

Kontrollet kufitare në komunikacionin e liqenit

Neni 29

Kontrollet kufitare të udhëtareve në komunikacionin e liqenit kryhen në port gjatë nisjes ose arritjes së objektit lundrues, ose në vendin e caktuar për kontrollet kufitare, që gjendet në afërsi të drejtpërdrejtë të objektit lundrues.

Me përjashtim nga paragrafi 1 i këtij neni, kontrollet kufitare mund të kryhen në objektin lundrues gjatë kalimit të kufirit shtetëror ose menjëherë pas arritjes ose nisjes së objektit lundrues në territorin e shtetit fqinj, në pajtim me marrëveshje ndërkombëtare.

Obligimi i udhëheqesit të objektit lundrues

Neni 30

Udhëheqesi i objektit lundrues ose perfaqësuesi i pronarit të objektit lundrues, ose personi fizik ose juridik i autorizuar nga ai i cili e perfaqëson pronarin e objektit lundrues, më së voni para nisjes në port, në stacionin kompetent të policisë për kontrollet kufitare në port, duhet të dorëzojë liste të anetareve të ekuipazhit dhe të gjithë udhëtareve të objektit lundrues të perpiluara në dy ekzemplare.

Personat të cilët janë të punësuar që të kryejnë detyra në objektin lundrues gjatë udhëtimit, ose të cilët punojnë ose kryejnë shërbime të tjera në anije duhet të përfshihen në listën e ekuipazhit.

Me përjashtim nga paragrafi 1 i këtij neni, nëse për shkak të fuqisë madhore lista nuk mund t'u dorëzohet nepunësve policore, ekzemplar i listës dorëzohet në stacionin policor ose në kapitanerine kompetente të portit, të cilët listën menjëherë e dorëzojnë në stacionin policor kompetent për kontrolle kufitare në port.

Njeri ekzemplar nga lista e dorëzuar e nënshkruar nga ana e nepunësve policor i kthehet udhëheqesit i cili listën duhet ta tregojë çdoherë kur në port kjo do të kërkohej prej tij.

Ekzemplarin e dytë nga lista nga paragrafi 4 i këtij neni, udhëheqesi i objektit lundrues, gjatë nisjes nga territori i Republikës së Maqedonisë, duhet t'ua kthejë nepunësve policore ose kapitanerise kompetente të portit.

Udhëheqesi i objektit lundrues ose perfaqësuesi i pronarit të objektit lundrues për çdo ndryshim të përberjes së ekuipazhit ose numrit të udhëtareve menjëherë duhet t'i njoftojë nepunësve policore.

Udhëheqesi i objektit lundrues ose perfaqësuesi i pronarit të objektit lundrues menjëherë duhet t'i njoftojë nepunësve policore për praninë e personave të fshehur të cilët kanë për qëllim ta leshojnë anijen para se të nisët, e nëse kjo është e mundur ta bëjnë këtë para se objekti lundrues të hyjë në port.

Udhëheqesi i objektit lundrues është përgjegjës për personat nga paragrafi 7 i këtij neni, deri sa ata janë në anije.

Udhëheqesi i objektit lundrues duhet t'i njoftojë me kohë nepunësve policore për nisjen e objektit lundrues nga porti në pajtim me rregullat e lundrimit.

Anetaret e ekuipazhit dhe udhëtarët nuk guxojnë ta leshojnë objektin lundrues para se të kryhen kontrollet kufitare të përcaktuara me këtë ligj.

Obligimi për paraqitjen e personit pa dokument të vlefshëm të udhëtimit ose dokument tjetër të përcaktuar për kalimin e kufirit shtetëror

Neni 31

Udhëheqesi i objektit lundrues detyrohet që menjëherë, e më së voni pas arritjes në port nepunësve policor t'ia paraqesë çdo person i cili gjendet në objektin lundrues pa dokument të vlefshëm të udhëtimit ose dokument tjetër të përcaktuar për kalimin e kufirit shtetëror.

Udhëheqesi i objektit lundrues nuk guxon të lejojë që person pa dokument të vlefshëm të udhëtimit apo dokument tjetër të përcaktuar për kalimin e kufirit shtetëror të zbrese nga objekti lundrues pa lejen e nepunësve policor.

Në rast se personi nga paragrafi 2 i këtij neni zbret nga objekti lundrues pa leje të nepunësve policor, udhëheqesi i objektit lundrues detyrohet që t'i shlyejë shpenzimet për qëndrimin e tij dhe largimin nga Republika e Maqedonisë.

Hyrja dhe leshimi i objektit lundrues jashtë pikes kufitare

Neni 32

Jashtë pikes kufitare, përveç në rast të shpëtimit të personave, udhëheqesi i objektit lundrues nuk guxon të pranojë person në objektin lundrues e as të lejojë që udhëtarët ta leshojnë objektin lundrues.

Rastin nga paragrafi 1 i këtij neni udhëheqesi i objektit lundrues detyrohet që menjëherë ta paraqesë në stacionin më të afërt policor.

6. Kontrolle kufitare të kategorive të caktuara të personave

Kategoritë e personave për të cilët vlejnë rregulla të posaçme gjatë kryerjes së kontrolleve kufitare

Neni 33

Gjatë kryerjes së kontrolleve kufitare, rregulla të veçanta vlejnë për kategoritë e personave si vijojnë:

1. shefat e shteteve dhe anetaret e delegacionit të tyre;
2. pilotet dhe anetaret e ekuipazhit të tyre;
3. marinaret;
4. bartesit e pasaportave diplomatike, oficiale ose zyrtare dhe anetaret e organizatave ndërkombëtare;
5. punetoret tejkufitare;
6. personat e mitur dhe
7. poseduesit e lejeve për komunikacion kufitar lokal.

V. PIKA KUFITARE DHE ZONA E PIKES KUFITARE

Percaktimi i pikes kufitare

Neni 34

Pikat kufitare, orarin e punes dhe vellimin e shfrytëzimit dhe kategorizimin e pikave kufitare i percakton Qeveria e Republikës së Maqedonisë.

Pika kufitare e perkohshme

Neni 35

Me perjashtim nga neni 34 i ketij ligji, Ministria në pajtim me Ministrinë e Financave-Drejtoria Doganore dhe organin kompetent të shtetit fqinj, mund me aktvendim të percaktoje pike kufitare të perkohshme, nese kjo eshte e nevojshme për kryerjen e veprimtarive afatshkurtra, siç jane:

- aktivitete dhe manifestime kulturore, shkencore, profesionale, sportive dhe turistike,
- masa për riorientim të komunikacionit,
- realizimi i aktiviteteve që dalin nga marreveshjet e ratifikuara nderkombetare,
- aktivitete bujqesore dhe ekonomike dhe
- pune tjera me interes publik.

Pika kufitare e perkohshme mund të percaktohet në kohezgjatje deri në gjashte muaj gjate një viti kalendarik, ndersa për rastet nga paragrafi 1 alinete 4 dhe 5 të ketij neni gjate kohezgjatjes së atyre aktiviteteve, perkatesisht në kohezgjatje deri sa ekziston interes publik.

Në aktvendimin nga paragrafi 1 i ketij neni percaktohet koha e punes, vellimi i shfrytëzimit të pikes kufitare, menyra e kalimit të kufirit shtetëror, kushtet e nevojshme për kalimin e kufirit shtetëror dhe shpenzimet për percaktimin e pikes kufitare të perkohshme.

Shpenzimet për percaktimin dhe punen e pikes kufitare të perkohshme jane në llogari të parashtruesit të kerkeses për hapjen e pikes së tille kufitare, vetem nese percaktimi i pikes kufitare të perkohshme paraqet interes publik.

Zona e pikes kufitare

Neni 36

Zonen e pikes kufitare e percakton drejtori i Byroze për Siguri Publike në Ministri ose punetori udheheqes i autorizuar nga ai, pas mendimit të marre paraprakisht nga Ministria e Financave-Drejtoria Doganore dhe Ministria e Transportit dhe Lidhjeve.

Në pikat kufitare të perbashketa me shtetin fqinj, zona e pikes kufitare percaktohet në pajtim me marreveshje nderkombetare.

Shenimi i pikes kufitare dhe zones së saj

Neni 37

Pika kufitare nga neni 34 i ketij ligji dhe zona e saj shënohen me tabela kufitare, shenja dhe sinjalizim tjetër.

Tabelat kufitare, shenjat dhe sinjalizimi tjetër nga paragrafi 1 i ketij neni, me propozim të Ministrisë i vendos dhe miremban Ministria e Transportit dhe Lidhjeve.

Me perjashtim nga paragrafi 2 i ketij neni, tabelat kufitare, shenjat dhe sinjalizimin tjetër të pikes kufitare dhe zones së saj në aeroporte, porte dhe në komunikacionin hekurudhor, me propozim të Ministrisë i vendos dhe miremban operatori.

Kushte për ndertim dhe rregullim

Neni 38

Objektet të cilat i shfrytëzon Ministria në pikat kufitare nga neni 34 i ketij ligji doemos duhet të planifikohen, ndertohen dhe rregullohen ashtu që do të mundesojne kryerje të sigurt, të papenguar dhe ekonomike të kontrolleve kufitare në pajtim me standardet dhe normativat që i percakton Qeveria e Republikës së Maqedonisë.

Operatori detyrohet që të siguroje kushte perkatese për pune, hapësire dhe objekte që do të mundesojne kryerje të papenguar të kontrolleve kufitare, në pajtim me dispozitat e ketij ligji.

Operatori i aeroporteve në të cilat kryhet komunikacion nderkombetar detyrohet që të krijojë kushte për vendosje të të huajve të cilet në pajtim me ligj nuk i plotesojne kushtet për hyrje në Republikën e Maqedonisë, si dhe të udhetareve të cilet transitojne neper territorin e Republikës së Maqedonisë.

Shpenzimet për sigurimin e kushteve dhe standardevë nga paragrafet 1, 2 dhe 3 të ketij neni dhe nga neni 25 i ketij ligji jane në ngarkim të operatorit.

Marredheniet e ndersjella ndermjet operatoreve dhe organeve shtetërore kompetente lidhur me shfrytëzimin e lokaleve dhe objekteve të dedikuara për kryerjen e kontrolleve kufitare rregullohen me marreveshje.

Ndertimi dhe vendosja e objekteve dhe ridedikimi i veprimtarise në zonen e pikes kufitare

Neni 39

Ndertimi dhe vendosja e objekteve dhe ridedikimi i veprimtarise në zonen e pikes kufitare nuk guxojne që në realizimin e tyre ta pamundesojne kryerjen e kontrolleve kufitare dhe zbatimin e masave të sigurise në kufirin shtetëror.

Kryeresi i veprimtarise në zonen e pikes kufitare detyrohet që veprimtarine ta kryeje në lokale perkatese të dedikuara për atë qellim.

Investuesi ose pronari i objektit, perkatesisht kryeresi i veprimtarise detyrohet që para fillimit të aktiviteteve për ndertim, vendosje të objekteve ose ridedikim të veprimtarise të marre leje nga Ministria.

Leja nga paragrafi 3 i ketij neni nuk do të leshohet, nese me objektin ose veprimtarine pengohet kryerja e panderprere e kontrolleve kufitare dhe zbatimi i masave të sigurise në kufirin shtetëror dhe ato nuk jane në pajtim me planin urbanistik për piken kufitare perkatese.

Levizja dhe qendrimi në zonen e pikes kufitare

Neni 40

Levizja dhe qendrimi në zonen e pikes kufitare u lejohe vetem personave të cilet kane për qellim ta kalojne kufirin shtetëror ose tanime e kane kaluar dhe në piken kufitare mbahen për shkak të kontrolleve kufitare, si edhe personave tjere të cilet kane shkaqe të arsyeshme për atë.

Udhëtarët dhe personat tjerë të cilët gjenden në zonën e pikës kufitare, detyrohen që t'i respektojnë udhëzimet dhe urdhrat e nepunesve policore.

Obligimi i personave të cilët kryejnë veprimtari në zonën e pikës kufitare

Neni 41

Operatori dhe personat tjerë juridike dhe fizike të cilët në zonën e pikës kufitare kryejnë veprimtari, detyrohen që stacionit policor kompetent për kontrollë kufitare t'i dorëzojnë të dhëna personale për të punësuarit para se të fillojnë punën në zonën e pikës kufitare.

Për të punësuarit nga paragrafi 1 i këtij neni dorëzohen të dhënat personale në vijim: emri dhe mbiemri, numri amë i qytetarit, datëlindja, vendlindja, vendbanimi, perkatesisht vendqendrimi dhe shtetësia.

Të dhënat personale nga paragrafi 2 i këtij neni ruhen një vit nga dita e pushimit të marrëdhënies së punës të të punësuarit në zonën e pikës kufitare.

Të punësuarit nga paragrafi 1 i këtij neni, në vend të dukshëm nevojitet që të mbajnë bexh i cili përmban të dhëna për emrin dhe mbiemrin, fotografi dhe të dhëna për emrin e operatorit, perkatesisht personit juridik ose fizik tek i cili janë të punësuar.

Operatori, personi tjetër juridik ose fizik nga paragrafi 1 i këtij neni, detyrohen që të sigurojnë bexh për të punësuarit para fillimit të tyre të punës në zonën e pikës kufitare, si dhe t'i bartin shpenzimet për perpunimin e tyre.

V. MBIKEQYRJA KUFITARE

Qellimi i kryerjes së mbikeqyrjes kufitare

Neni 42

Mbikëqyrja kufitare kryhet me qëllim të parandalimit të kalimit ilegal të kufirit shtetëror, parandalimit të krimit tejkufitar dhe ndërmarrjes së masave kundër personave të cilët ilegalisht e kanë kaluar kufirin.

Menyra e kryerjes së mbikeqyrjes kufitare

Neni 43

Mbikëqyrja kufitare kryhet në menyre që mundeson parandalimin dhe shkurajimin e personave të cilët kanë për qëllim që t'i evitojnë kontrollet kufitare në pikat kufitare.

Gjate kryerjes së mbikeqyrjes kufitare nepunesit policore përdorin aparate statike ose mobile të dedikuara për atë qëllim.

Metoda për kryerjen e mbikeqyrjes kufitare

Neni 44

Mbikëqyrja kufitare kryhet nga ana e nepunesve policore numri i të cileve dhe metodat e veprimit janë të përcaktuara me rreziqet dhe kercenimet ekzistuese ose të parapara që përfshin edhe vendosje të ndryshimeve të shpeshta dhe të papritura në periudhat në të cilat kryhet mbikëqyrja, kështu që kalimi ilegal i kufirit shtetëror përherë do t'i ekspozohet rrezikut që të zbulohet.

Njësi dhe mjete policore për kryerjen e mbikeqyrjes kufitare

Neni 45

Mbikëqyrja kufitare kryhet me përdorimin e njësive policore statike dhe mobile nepermjet patrullimit ose vendosjes në vende të cilat konsiderohen si kalime ilegale, me qëllim të zbulimit dhe pengimit të personave të cilët ilegalisht e kalojnë kufirin shtetëror.

Mbikëqyrja kufitare mund të kryhet edhe me mjete teknike, duke përfshirë edhe mjetet elektronike.

Gjate kryerjes së mbikeqyrjes kufitare, policia është e autorizuar që të shfrytëzojë qen kufiri dhe të vendos pengesa me të cilat pamundesohet kalimi ilegalisht i kufirit shtetëror.

Mundesimi i mbikeqyrjes kufitare

Neni 46

Pronaret, perkatesisht shfrytëzuesit e tokës bujqesore detyrohen që t'u mundësojnë kalim të lire nepunesve policore për kryerjen e papenguar të mbikeqyrjes kufitare dhe nepunesve tjerë të cilët janë kompetente për vendosjen dhe mirëmbajtjen e mjeteve dhe aparateve teknike dhe mirëmbajtjen e tabelave kufitare dhe shenjave.

Nepunesit policore, pavaresisht nga dispozitat e përcaktuara me ligj tjetër dhe vullneti i personave nga paragrafi 2 i këtij neni, mund të levizin nepermjet tokës dhe për atë dedikim t'i shfrytëzojnë të gjitha llojet e mjeteve transportuese, në rast kur kjo është e nevojshme për kryerjen e punëve nga paragrafi 1 i këtij neni.

VII. VIJA KUFITARE

Percaktimi dhe shenimi i vijës kufitare

Neni 47

Punët lidhur me percaktimin dhe shenimin e vijës kufitare janë në kompetencë të Ministrisë së Punëve të Jashtme.

Tabela kufitare dhe sinjalizimi tjetër

Neni 48

Nese vija kufitare nuk është mjaft e dukshme, në afërsi të saj, në rruge vendosen tabela kufitare, shenja dhe sinjalizim tjetër me të cilat paralajmërohet afërsi drejt vijës kufitare.

Tabelat kufitare, shenjat dhe sinjalizimin tjetër nga paragrafi 1 i këtij neni, me propozim të Ministrisë i vendos dhe mirëmban Ministria e Transportit dhe Lidhjeve.

Në tabelat kufitare, shenjat dhe në sinjalizimin tjetër ndalohet vendosja e tabelave tjera, shenjave ose sinjalizimit me të cilin do të dobësohet dukshmeria e tabelave kufitare, shenjave dhe e sinjalizimit tjetër me të cilin paralajmërohet për vijën kufitare.

Ndalimi për kryerjen e aktiviteteve pergjate vijës kufitare për shkaqe sigurie

Neni 49

Qeveria e Republikës së Maqedonise, për shkaqe sigurie mund ta ndalojë gjuetinë, peshkimin, fluturimin e mjeteve fluturuese dhe mjeteve tjera për fluturim, levizjen, qëndrimin dhe popullzimin në thelesi deri në 500 metra nga vija kufitare në tere ose në një pjese të kufirit shtetëror.

Ndalimi nga paragrafi 1 i ketij neni zgjate deri sa zgjasin shkaqet e sigurise.

Dukshmeria e vijes kufitare dhe masat për mirembajtjen e saj

Neni 50

Nese vija kufitare në pajtim me marreveshje të ratifikuar nderkombetare duhet të pastrohet nga trungjet, kacubat të cilat e zvogelojne dukshmerine e tabelave kufitare, shenjave dhe sinjalizimit tjetër dhe shtrirjen e vijes kufitare dhe, nese me marreveshje të ratifikuar nderkombetare nuk është percaktuar ndryshe, për sigurimin e dukshmerise kompetente është Ministria e Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave.

Për dukshmerine e vijes kufitare ministri i Puneve të Brendshme mund ta ndaloje mbjelljen e llojeve të caktuara të kulturave bujqesore, mbjelljen e drunjve dhe bimeve tjera pergjate vijes kufitare.

Nese për shkak të ndalimit nga paragrafi 2 i ketij neni personat juridike ose fizike pesojne dëm, ata kane të drejte në kompensim në pajtim me rregullat për marredhenie obligative.

Për gjueti individuale ose gjueti në grup në thellesi deri në 500 metra nga vija kufitare doemos duhet me shkrim të njoftohet stacioni policor kompetent, më së voni 12 orë para fillimit të gjuetise.

Rregullimi i hapesires pergjate vijes kufitare

Neni 51

Planet urbanistike me të cilat rregullohet hapësira në thellesi deri në 500 metra nga vija kufitare dhe nga zona e pikes kufitare miratohen me pelqim paraprak të Ministrise.

Në rast kur me planet urbanistike rregullohet hapësira e zones së pikave kufitare pelqim jep edhe Ministria e Financave-Drejtoria Doganore.

Ministria nuk do të jape pelqim për miratimin e planit urbanistik nga paragrafi 1 i ketij neni, nese me të crregullohet dukshmeria e kufirit shtetëror.

Ministria e Financave-Drejtoria Doganore nuk do të jape pelqim për miratimin e planit urbanistik nga paragrafi 2 i ketij neni, nese me të crregullohet zbatimi i kompetencave doganore në pajtim me ligj.

Incident kufitar

Neni 52

Incidente kufitare, sipas ketij ligji, jane aktivitetet e organeve të huaja shtetërore në territorin e Republikës së Maqedonise, që nuk jane të lejuara me rregullat e Republikës së Maqedonise, të realizuara nga ana e nepunesve të organeve shtetërore ose të organeve të pushtetit lokal të shteteve fqinje.

Punet lidhur me konstatimin dhe zgjidhjen e incidenteve kufitare i kryen Ministria, në bashkepunim me Ministriene e Puneve të Jashtme.

VIII. PUNET E POLICISE NË BRENDI

Punet e policise në brendi

Neni 53

Punet e policise në brendi, sipas ketij ligji, jane masat dhe aktivitetet që nepunesit policore i ndermarrin në gjithë territorin e Republikës së Maqedonise, me qellim të zbulimit dhe mposhtjes së migracionit ilegal, të kalimit ilegalisht të kufirit shtetëror dhe qendrimit në brendi, si dhe të zbulimit dhe pengimit të krimit tejkufitar.

Nepunesit policore nga paragrafi 1 i ketij neni kryejne kontrole të personave, kontrole të sendeve dhe kontrole të mjeteve transportuese në rruget qarkulluese dhe objektet në territorin e Republikës së Maqedonise të rendesishme për qarkullimin tejkufitar, nese:

- ekzistojne njohuri se në atë menyre mund të gjenden kryeresit e veprave nga paragrafi 1 i ketij neni,
- kjo e arsyeton gjendjen e sigurise dhe
- sipas njohurive policore ose njoftimeve të organeve tjera shtetërore dhe sherbimeve kompetente të sigurise mund të gjenden kryeresit e veprave nga paragrafi 1 i ketij neni.

IX. BASHKEPUNIMI NDERMJET ORGANEVE SHTETERORE QË KANE KOMPETENCA NË MENAXHIMIN KUFITAR

Organet shtetërore ndermjet të cilave realizohet bashkepunimi në sferen e menaxhimit kufitar dhe qellimi i bashkepunimit

Neni 54

Në kryerjen e puneve të kontrollit kufitar Ministria bashkepunon me organet tjera shtetërore që kane kompetenca në menaxhimin kufitar në pajtim me ligj.

Bashkepunimi nga paragrafi 1 i ketij neni realizohet ndermjet Ministrise dhe Ministrise së Mbrojtjes, Ministrise së Puneve të Jashtme, Ministrise së Financave-Drejtoria Doganore, Ministrise së Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave, Ministrise së Shendetesise, Ministrise së Transportit dhe Lidhjeve, Ministrise së Mjedisit Jetesor dhe Planifikimit Hapesinor dhe organeve tjera shtetërore që kane kompetenca në menaxhimin kufitar.

Organet shtetërore nga paragrafi 2 i ketij neni realizojne bashkepunim me qellim të:

- mundesimit të qarkullimit më të shpejte të personave, mallrave dhe mjeteve transportuese në pikat kufitare,
- pengimit dhe zbulimit të krimit tejkufitar,
- mbledhjes dhe shkembimit të të dhenave dhe informatave lidhur me menaxhimin kufitar dhe
- realizimit të formave tjera të bashkepunimit në pajtim me kompetencat e organeve shtetërore të percaktuara me ligj.

Menyra e bashkepunimit ndermjet organeve shtetërore në kufirin shtetërore

Neni 55

Me kerkese të njerit prej organeve shtetërore nga neni 54 paragrafi 2 i ketij ligji, organet shtetërore ofrojne ndihme profesionale për realizim më efikas të bashkepunimit lidhur me menaxhimin kufitar në kuader të kompetencave të tyre të percaktuara me ligj.

Për realizim më efikas të bashkepunimit nga neni 54 paragrafi 3 i këtij ligji, organet shtetërore mund të lidhin memorandume për bashkepunim.

Qendra Koordinative Nacionale për Menaxhim Kufitar

Neni 56

Për arritjen e koordinimit efikas, lehtësimit të shkëmbimit të të dhënave dhe informatave dhe efikasitetit më të madh të sistemit për menaxhim të integruar kufitar formohet Qendra Koordinative Nacionale për Menaxhim Kufitar (në tekstin e metejme: Qendra Koordinative Nacionale).

Qendra Koordinative Nacionale perbehet nga koordinatori, zëvendëskoordinatori dhe përfaqësuesit nga Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e Financave–Drejtoria Doganore dhe Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave.

Në punën e Qendres Koordinative Nacionale mund të marrin pjesë edhe përfaqësues të organeve tjera shtetërore të cilët kanë kompetencë në menaxhimin kufitar.

Në punën e Qendres Koordinative Nacionale në pajtim me marrëveshje të ratifikuara ndërkombëtare mund të marrë pjesë edhe oficer për lidhje i shtetit të huaj, organizata ndërkombëtare dhe institucione (agjenci) të Unionit Evropian.

Koordinatorin dhe zëvendëskoordinatorin nga paragrafi 1 i këtij neni i emëron dhe shkarkon Qeveria e Republikës së Maqedonisë për kohë prej pesë vjetësh.

Si koordinator mund të emërohet personi me arsimim të lartë të kryer dhe me përvojë pune prej dhjetë vjetësh në organin shtetëror i cili ka kompetencë në menaxhimin kufitar.

Si zëvendëskoordinator mund të emërohet personi me arsimim të lartë të kryer dhe me përvojë pune prej tetë vjetësh në organin shtetëror i cili ka kompetencë në menaxhimin kufitar.

Përfaqësuesit nga paragrafi 2 i këtij neni nga radhet e të punësuarve të vet, i percakton funksionari i cili udhëheq me organin shtetëror i cili ka kompetencë në menaxhimin kufitar.

Punët të cilat i kryen Qendra Koordinative Nacionale

Neni 57

Qendra Qendra Koordinative Nacionale nga neni 56 i këtij ligji i kryen punët në vijim:

- i koordinon aktivitetet lidhur me menaxhimin kufitar ndërmjet organeve shtetërore që kanë kompetencë në menaxhimin kufitar,

- kryen aktivitete në drejtim të lehtësimit të shkëmbimit të të dhënave dhe informatave ndërmjet organeve shtetërore që kanë kompetencë në menaxhimin kufitar,

- realizon integritet më të madh në menaxhimin kufitar ndërmjet organeve shtetërore që kanë kompetencë në menaxhimin kufitar,

- realizon koordinim në zbatimin e planeve të përbashkëta dhe procedurave për veprim në raste urgjente dhe

- i koordinon aktivitetet në bashkepunimin tejkuftar lidhur me menaxhimin kufitar ndërmjet organeve shtetërore që kanë kompetencë në menaxhimin kufitar në pajtim me marrëveshje të ratifikuara ndërkombëtare.

Qendra Koordinative Nacionale për punën e vet miraton rregullore.

Qendra Koordinative Nacionale një herë në vit dorëzon raport për punën e vet në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë.

X. BASHKEPUNIMI POLICOR NDERKOMBETAR

Forma të bashkepunimit policor ndërkombëtar

Neni 58

Bashkepunimi policor ndërkombëtar në kryerjen e kontrollit kufitar përfshin aktivitete të shërbimeve të huaja policore në territorin e Republikës së Maqedonisë, përkatesisht të policisë së Ministrisë në zonën e shteteve tjera, si dhe bashkepunim me organe të huaja të sigurisë dhe shkëmbim të oficerëve për lidhje.

Bashkepunimi me nepunesit e huaj policore

Neni 59

Në Republikën e Maqedonisë guxojnë të hyjnë nepunes policore të autorizuar të shteteve tjera dhe të kryejnë punë të parapara me marrëveshje të ratifikuara ndërkombëtare për kontroll kufitar dhe punë tjera për bashkepunim policor ndërkombëtar.

Nepunesit policore të Ministrisë, në pajtim me marrëveshje të ratifikuara ndërkombëtare në shtete tjera i kryejnë punët nga paragrafi 1 i këtij neni.

Nepunesit e huaj policore në territorin e Republikës së Maqedonisë mund të shfrytëzojnë pajisje teknike dhe automjete me shenja të tyre, të mbajnë uniforme, armë dhe mjete tjera për detyrim, në kushte dhe në mënyrë të përcaktuar me marrëveshje ndërkombëtare.

Bashkepunimi me organet e huaja të sigurisë

Neni 60

Ministria në pajtim me marrëveshje të ratifikuara ndërkombëtare bashkepunon me organet e huaja të sigurisë në kryerjen e kontrollit kufitar.

Oficer për lidhje

Neni 61

Ministria në pajtim me marrëveshjen e ratifikuara ndërkombëtare mund të dërgojë jashtë vendit oficerë për lidhje, për kryerjen e punëve të bashkepunimit policor ndërkombëtar, me ç'rast u percakton detyra konkrete dhe autorizime.

XI. PERPUNIMI I TË DHËNAVE PERSONALE DHE EVIDENCAT

Grumbullimi, perpunimi dhe shfrytëzimi i të dhënave

Neni 62

Gjate kryerjes së kontrollit kufitar dhe punëve tjera të përcaktuara me këtë ligj policia është e autorizuar që nga personat ndaj të cilëve i aplikon autorizimet policore, drejt-

perdrejt të grumbulloje të dhena personale që perpunohen në evidenca, me aplikimin e aparateve teknike në pajtim me kete ligj, si dhe të shfrytetoje të dhena personale dhe të dhena tjera nga evidencat që formohen dhe mbahen në baze të ligjeve tjera.

Policia detyrohet që grumbullimin, perpunimin dhe shfrytezimin e të dhenave personale nga paragrafi 1 i ketij neni t'i kryeje në pajtim me rregullat për mbrojtjen e të dhenave personale.

Aparate teknike për grumbullimin e të dhenave

Neni 63

Policia është e autorizuar që gjatë kryerjes së kontrollit kufitar me qëllim të ndjekjes, percaktimit të identitetit dhe gjetjes së kryerësve të veprave penale dhe kundervajtjeve, të beje fotografim, incizim dhe video-mbikëqyrje, si dhe të aplikojë aparate tjera teknike.

Aparatet teknike nga paragrafi 1 i ketij neni, kur janë të vendosura në zonen e pikes kufitare, doemos duhet të jenë të dukshme edhe personat të cilet gjenden në zonen e tillë doemos duhet të paralajmërohen për ekzistimin e aparateve të tilla.

Nese me aplikimin e aparateve teknike nga paragrafi 1 dhe 2 të ketij neni incizohen të dhena personale, nevojitet që ato incizime të asgjësohen në afat prej gjashtë muajsh nga dita e incizimit, porveç nese nuk janë të nevojshme për ndjekjen e kryerësve të veprave penale ose kundervajtjeve, në pajtim me ligj.

Evidenca

Neni 64

Policia është e autorizuar që për nevojat e kontrollit kufitar dhe punët tjera në pajtim me kete ligj të mbaje:

- 1) evidence të personave mbi të cilet janë kryer kontrole kufitare të detajuara;
- 2) evidence të personave të cileve u është dhënë leje për kalimin e kufirit shtetëror jashtë pikave kufitare dhe jashtë orarit të percaktuar të punës në pikat kufitare;
- 3) evidence të lejeve të dhëna për futjen dhe mbajtjen e armes, municionit dhe pajisjeve në Republikën e Maqedonisë nga ana e pjesëtareve të organeve të huaja të sigurisë;
- 4) evidence të incidenteve të kryera kufitare;
- 5) evidence të personave të cilet kanë paralajmëruar gjueti përgjate pikes kufitare dhe
- 6) evidence për të dhenat personale të të punësuarve të operatori dhe personat të tjerë juridike ose fizike të cilet në zonen e pikes kufitare kryejnë veprimtari.

Të dhena personale në evidenca

Neni 65

Në evidencat nga neni 64 pika 1 e ketij ligji, grumbullohen, perpunohen dhe ruhen të dhenat personale në vijim: emri dhe mbiemri, datelindja, të dhenat për dokumentin e udhëtimit ose dokumentin tjetër të percaktuar për kalimin e kufirit shtetëror me të cilin personi e ka kaluar kufirin shtetëror, fotografia e personit që e ka kaluar kufirin shtetëror, vendqendrimi, shtetësia, vendi, koha dhe drejtimi (hyrja, perkatesisht dalja) i kalimit.

Në evidencen nga neni 64 pika 2 e ketij ligji grumbullohen, perpunohen dhe ruhen të dhenat personale në vijim: emri dhe mbiemri, datelindja, vendlindja, vendqendrimi, shtetësia, lloji dhe numri i dokumentit në baze të cilit është dhënë leja, shkak për dhenien e lejes, vendi i kalimit të kufirit shtetëror dhe afati i vlefshmerisë së lejes.

Në evidencat nga neni 64 pika 3 e ketij ligji grumbullohen, perpunohen dhe ruhen të dhenat personale në vijim: emri dhe mbiemri, datelindja, vendlindja, vendqendrimi, shtetësia, lloji dhe numri i dokumentit të udhëtimit dhe dokumentit tjetër të vlefshëm të percaktuar për kalimin e kufirit shtetëror, lloji i armeve, pajisjes dhe numri i municionit.

Në evidencat nga neni 64 pika 4 e ketij ligji grumbullohen, perpunohen dhe ruhen të dhenat personale në vijim: emri dhe mbiemri, datelindja, vendlindja, vendqendrimi, shtetësia, koha, vendi dhe menyra e kryerjes së incidentit kufitar, lloji, numri dhe afati i vlefshmerisë së dokumenteve në baze të të cilave është percaktuar identiteti.

Në evidencat nga neni 64 pika 5 e ketij ligji grumbullohen, perpunohen dhe ruhen të dhenat personale në vijim: emri dhe mbiemri, datelindja, vendlindja, vendbanimi ose vendqendrimi, shtetësia, emri i shoqërisë së gjahtareve, zona e së ciles gjendet përgjate vijes kufitare ku paralajmërohet gjahu, vendi dhe kohezgjatja e gjahut, lloji, numri dhe afati i vlefshmerisë së dokumenteve në baze të të cilave është percaktuar identiteti.

Në evidencat nga neni 64 pika 6 e ketij ligji grumbullohen, perpunohen dhe ruhen të dhenat personale në vijim: emri dhe mbiemri, datelindja, vendlindja, vendbanimi ose vendqendrimi, shtetësia, data e fillimit dhe e ndërprerjes së punës në zonen e pikes kufitare, emri i operatorit dhe personit tjetër juridik ose fizik tek i cili personi është i punësuar.

Të dhenat personale nga evidenca nga paragrafi 1 i ketij neni ruhen pesë vjet nga dita e shenimit në evidencë.

Të dhenat personale nga evidenca nga paragrafi 2 i ketij neni ruhen dy vjet pas kalimit të kohës për të cilën është dhënë leja.

Të dhenat personale nga evidenca nga paragrafi 3 i ketij neni ruhen tri vjet nga dita e hyrjes së realizuar në territorin e Republikës së Maqedonisë.

Të dhenat personale nga evidenca nga paragrafi 4 i ketij neni ruhen pesë vjet nga dita e kryerjes së incidentit kufitar.

Të dhenat personale nga evidenca nga paragrafi 5 i ketij neni ruhen dy vjet nga dita e paralajmërimit të gjahut përgjate vijes kufitare.

Të dhenat personale nga evidenca nga paragrafi 6 i ketij neni ruhen dy vjet nga dita e ndërprerjes së marrëdhënies së punës në zonen e pikes kufitare.

Mbikëqyrja mbi perpunimin e të dhenave personale

Neni 66

Drejtoria për Mbrojtjen e të Dhenave Personale kryen mbikëqyrje mbi perpunimin e të dhenave personale dhe mbrojtjen e tyre të percaktuar me kete ligj.

Drejtoria për Mbrojtjen e të Dhenave Personale kryen mbikëqyrje të përmbajtjes së pjesës nacionale nga Sistemi informativ i Shengenit dhe kontrollon nese gjatë perpunimi

mit dhe shkembimit të të dhenave personale të permbajtura në kete sistem ka ardhur në shkëlqen e të drejtes së personit fizik të dhenat e të cilit janë të permbajtura në kete sistem.

Në kryerjen e mbikeqyrjes nga paragrafi 2 i këtij neni Drejtoria ka të drejte për qasje në të dhenat e permbajtura në pjesen nacionale nga Sistemi informativ i Shengenit.

XII. AUTORIZIMI PËR RREGULLAT NENLIGJORE

Neni 67

Autorizohet ministri i Puneve të Brendshme që të miratojë rregulla nenligjore për:

1) menyren e kryerjes së kontrolleve kufitare dhe të mbikeqyrjes kufitare;

2) menyren e kalimit të kufirit të brendshëm;

3) formen dhe permbajtjen e vules katrore për hyrje dhe dalje në Republikën e Maqedonisë dhe menyren dhe procedurën e vendosjes së saj dhe perdorimit dhe

4) menyren e vendosjes dhe shfrytezimit të aparateve teknike dhe berjes së fotografimit, incizimit dhe videombikeqyrjes në pikat kufitare dhe pergjate vijes kufitare.

Autorizohet ministri i Puneve të Brendshme në pajtim me ministrin e Transportit dhe Lidhjeve të miratojë rregulle nenligjore për formen, permbajtjen dhe menyren për vendosjen e tabelave kufitare, shenjave dhe sinjalizimit tjetër.

Autorizohet ministri i Puneve të Brendshme në pajtim me ministrin e Puneve të Jashtme që të miratojë rregulle nenligjore për menyren e percaktimit dhe zgjidhjes së incidenteve kufitare.

Ministri i Puneve të Brendshme në pajtim me drejtorin e Drejtorisë për Mbrojtjen e të Dhenave Personale e percakton menyren e kontrollit të gjurmëve të gishtave dhe pellembeve dhe të dhenave tjera biometrike gjate kryerjes së kontrollit të personit nga ana e nepunesit policor.

XIII. DISPOZITA PËR KUNDERVAJTJE

Neni 68

Gjobe në shume prej 510 deri në 800 euro në kundervlere me denare do t'i shqiptohet për kundervajtje personit fizik i cili:

1) do ta kalojë ose do të tentojë që ta kalojë kufirin shtetëror jashtë pikes kufitare dhe jashtë orarit të punës të pikes kufitare (neni 9 paragrafi 1);

2) do ta kalojë ose do të tentojë që ta kalojë kufirin shtetëror në kundërshtim me dispozitën për kalimin e kufirit të brendshëm (neni 10 paragrafi 3);

3) gjate kontrollit kufitar nuk jep për shikim dokument të vlefshëm të udhëtimit ose dokument tjetër të percaktuar për kalimin e kufirit shtetëror, nuk mundeson që të kryhen kontrolle kufitare dhe e leshon zonën e pikes kufitare para se të kryhen formalitetet e nevojshme duke i perfshire edhe kontrollet e mjetit transportues dhe sendeve që i posedon (neni 12 paragrafi 1);

4) kapiteni i mjetit fluturues privat, perkatesisht mjetit fluturues që shfrytezohet për transport për nevoja personale i cili fluturon nga shteti tjetër ose në shtetin tjetër, e para fluturimit në stacionin policor për kontrolle kufitare nuk dorezon deklarate të pergjithshme të perbere nga plani për

fluturim në pajtim me Aneksin 2 të Konventës për Aviacion civil nderkombetar, si dhe informata të cilat kanë të bëjnë me identitetin e udhëtarëve (neni 27) dhe

5) gjuan, peshkon, fluturon me mjete fluturuese dhe mjete tjera për fluturim, leviz, qendron dhe vendoset pergjate vijes kufitare në tere ose në një pjesë të kufirit shtetëror, nese kjo është e ndaluar (neni 49 paragrafi 1).

Neni 69

Gjobe në shume prej 85 deri në 490 euro në kundervlere me denare do t'i shqiptohet për kundervajtje personit fizik:

1) i cili do të veprojë në kundërshtim me nenin 9 paragrafi 4 të këtij ligji;

2) i cili nuk do të japë njoftim për të gjitha rrethanat lidhur me permbushjen e kushteve për kalimin e kufirit shtetëror, nuk vepron sipas paralajmerimeve dhe urdhërave të nepunesit policor i cili i kryen kontrollet kufitare (neni 12 paragrafi 2);

3) makinistit që në komunikacionin nderkombetar do ta ndalojë trenin në pjesën e hekurudhës ndermjet vijes kufitare dhe zones së pikes kufitare, pervec kur kjo është e nevojshme për rregullimin e komunikacionit hekurudhor ose në rast të fuqisë madhore (neni 24 paragrafi 6);

4) makinistit që nuk do ta ndalojë trenin që e ka kaluar kufirin shtetëror, në hekurudhë të hapur jashtë zones së pikes kufitare, ose pas daljes nga zona e pikes kufitare para kufirit shtetëror dhe nuk do t'i ndermarre masat e nevojshme me qëllim të pamundesimit të udhëtarëve që ta leshojnë trenin, perkatesisht pamundesimit të hyrjes së personave në tren dhe për ndaljen e trenit nuk e njofton policinë (neni 24 paragrafi 7);

5) udhëheqesit të objektit lundrues ose perfaqesuesit të pronarit të objektit lundrues, ose personit fizik ose juridik të autorizuar nga ai, i cili e perfaqeson pronarin e objektit lundrues më së voni para hyrjes në port, në stacionin policor kompetent për kontrolle kufitare në port, nuk dorezon liste të anetareve të ekuipazhit dhe të të gjithë udhëtarëve të objektit lundrues të perpiluara në dy ekzemplare (neni 30 paragrafi 1);

6) anetareve të ekuipazhit dhe udhëtarëve në objektin lundrues të cilet do ta leshojnë objektin lundrues para kontrolleve të kryera kufitare të percaktuara me kete ligj (neni 30 paragrafi 10);

7) udhëheqesit të objektit lundrues i cili pas arritjes në port nuk do t'i permbushë obligimet nga neni 31 paragrafet 1 dhe 2 të këtij ligji;

8) udhëheqesit të objektit lundrues i cili nuk do t'i paguaje shpenzimet për qendrim dhe largim nga Republika e Maqedonisë personit i cili pa leje të nepunesit policor e ka leshuar objektin lundrues (neni 31 paragrafi 3);

9) udhëheqesit të objektit lundrues në lundrimin nderkombetar i cili jashtë pikes kufitare, pervec në rast të shpëtimit të personave, pranon person në objektin lundrues, perkatesisht lejon që udhëtarët ta leshojnë objektin lundrues (neni 32 paragrafi 1);

10) udhëheqesit të objektit lundrues në qarkullimin nderkombetar i cili jashtë pikes kufitare, pervec në rast të shpëtimit të personave, pranon person në objektin lundrues, perkatesisht lejon që udhëtarët ta leshojnë objektin lundrues, e nuk e paraqet kete menjehere në stacionin më të afërt policor (neni 32 paragrafi 2);

11) i cili veprimtarine në zonen e pikes kufitare nuk e kryen në lokale perkatese të dedikuara për kete qellim (neni 39 paragrafi 2);

12) i cili nuk ka siguruar leje nga Ministria para fillimit të aktiviteteve për ndertim, vendosje të objekteve ose ridedikim të veprimtarise në zonen e pikes kufitare (neni 39 paragrafi 3);

13) i cili leviz ose qendron në zonen e pikes kufitare pa qellim që ta kaloje kufirin shtetëror ose tanime e ka kaluar dhe në piken kufitare nuk mbahet për shkak të kontrolleve kufitare ose nuk ka shkaqe të arsyeshme për kete (neni 40 paragrafi 1);

14) i cili në zonen e pikes kufitare nuk i respekton udhezimet dhe urdhrat e nepunesve policore (neni 40 paragrafi 2);

15) i cili në stacionin policor kompetent për kontrolle kufitare nuk do t'i dorezoje të dhena personale për të punesuarit, para se të punesuarit të fillojnë punen në zonen e pikes kufitare (neni 41 paragrafi 1);

16) të punesuarve tek operatori dhe personat tjere juridike dhe fizike të cilet në zonen e pikes kufitare kryejne veprimtari, në vend të dukshem nuk mbajnë bexh i cili permban të dhena për emrin dhe mbiemrin, fotografi dhe të dhena për emrin e operatorit, perkatesisht personit juridik ose fizik tek i cili janë të punesuar (neni 41 paragrafi 4);

17) i cili në zonen e pikes kufitare kryen veprimtari, e nuk siguron bexh për të punesuarit para fillimit të tyre të punes në zonen e pikes kufitare dhe nuk i bart shpenzimet për perpunimin e tyre (neni 41 paragrafi 5);

18) i cili nuk do t'u mundesoje kalim të lire nepunesve policore për kryerje të papenguar të mbikeqyrjes kufitare dhe nepunesve tjere kompetente për vendosjen dhe mirembajtjen e mjeteve teknike dhe aparateve dhe mirembajtjen e tabelave kufitare dhe shenjave (neni 46 paragrafi 1);

19) i cili në tabelat kufitare, shenjat dhe në sinjalizimin tjeter vendos tabela tjera, shenja ose sinjalizim me të cilin do të zvogelohej dukshmeria e tabelave kufitare, shenjave dhe sinjalizimit tjeter me të cilin paralajmerohet për vijen kufitare (neni 48 paragrafi 3);

20) i cili mbjelle lloje të caktuara të kulturave bujqesore ose mbjell drunj ose bime pergjate vijes kufitare kur kjo eshte e ndaluar (neni 50 paragrafi 2) dhe

21) i cili pa njoftim me shkrim te stacioni policor kompetent për mbikeqyrje kufitare më së voni 12 orë para fillimit të gjahut individualisht ose në grup gjuan në thellesi deri në 500 metra nga vija kufitare (neni 50 paragrafi 4).

Neni 70

Gjobe në shume prej 1 010 deri më 2 450 euro në kundervlere me denare do t'i shqiptohet për kundervajtje personit juridik:

1) makinisti i të cilit në komunikacionin nderkombetar do ta ndaloje trenin në pjesen e hekurudhes ndermjet vijes kufitare dhe zones së pikes kufitare, pervec kur kjo eshte e nevojshme për rregullimin e komunikacionit hekurudhor ose në rast të fuqise madhore (neni 24 paragrafi 6);

2) makinisti i të cilit nuk do ta ndaloje trenin që e ka kaluar kufirin shtetëror, në hekurudhe të hapur jashte zones së pikes kufitare, ose pas daljes nga zona e pikes kufitare para kufirit shtetëror dhe nuk do t'i ndermarre masat e nevojshme me qellim të pamundesimit të udhetareve që ta

leshojne trenin, perkatesisht pamundesimit të hyrjes së personave në tren dhe për ndaljen e trenit nuk e njofton policine (neni 24 paragrafi 7);

3) udheheqesi i objektit lundruar i të cilit nuk do t'i permbush obligimet pas arritjes në port (neni 31);

4) udheheqesi i objektit lundruar i të cilit, pervec në rast të shpetimit të personave, pranon person në objektin lundruar ose lejon që udhetaret ta leshojne objektin lundruar (neni 32 paragrafi 1);

5) udheheqesi i objektit lundruar i të cilit në rast të shpetimit të personave, pranon person në objektin lundruar ose lejon që udhetaret ta leshojne objektin lundruar, e kete nuk e paraqet menjehere në stacionin më të afert policor (neni 32 paragrafi 2);

6) i cili nuk vepron në pajtim me nenin 38 paragrafet 2 dhe 3 të ketij ligji;

7) i cili gjate ndertimit dhe vendosjes së objekteve, si dhe gjate ridedikimit të veprimtarise në zonen e pikes kufitare e pamundeson kryerjen e kontrolleve kufitare dhe zbatimin e masave të sigurise në kufirin shtetëror, pa leje të Ministrise, fillon ndertim, vendosje të objektit dhe ridedikim të veprimtarise në zonen e pikes kufitare (neni 39 paragrafet 1 dhe 3);

8) i cili veprimtarine në zonen e pikes kufitare nuk e kryen në lokalet perkatese të dedikuara për kete qellim (neni 39 paragrafi 2);

9) i cili stacionit policor kompetent për kontrolle kufitare nuk do t'i dorezoje të dhena personale për të punesuarit, para se të punesuarit të fillojnë punen në zonen e pikes kufitare (neni 41 paragrafi 1);

10) i cili në zonen e pikes kufitare kryen veprimtari, ndersa nuk siguron bexh për të punesuarit para fillimit të tyre të punes në zonen e pikes kufitare dhe nuk i bart shpenzimet për perpunimin e tyre (neni 41 paragrafi 5);

11) i cili nuk do t'u mundesoje kalim të detyrueshem nepunesve policore për kryerje të papenguar të mbikeqyrjes kufitare dhe nepunesve tjere kompetente për vendosjen dhe mirembajtjen e mjeteve teknike dhe aparateve dhe mirembajtjen e tabelave kufitare dhe shenjave (neni 46 paragrafi 1);

12) punetori i të cilit gjuan, peshkon, fluturon me mjete fluturuese dhe mjete tjera për fluturim, leviz, qendron dhe vendoset pergjate vijes kufitare në tere ose më një pjese të kufirit shtetëror, nese kjo eshte e ndaluar (neni 49 paragrafi 1);

13) i cili mbjelle lloje të caktuara të kulturave bujqesore ose mbjelle drunj ose bime tjera pergjate vijes kufitare kur kjo eshte e ndaluar (neni 50 paragrafi 2) dhe

14) i cili pa njoftim me shkrim te stacioni policor kompetent për mbikeqyrje kufitare më së voni 12 orë para fillimit të gjahut individualisht ose në grup gjuan në thellesi deri në 500 metra prej vijes kufitare (neni 50 paragrafi 4).

Gjobe në shume prej 510 deri në 800 euro në kundervlere me denare do t'i shqiptohet personit pergjegjes në personin juridik për veprimet nga paragrafi 1 i ketij neni.

Neni 71

Gjobe në shume prej 3 000 deri në 5 000 euro në kundervlere me denare, do t'i shqiptohet për kundervajtje personit fizik dhe personit juridik i cili:

1) ме фajn е тij ме кerkесе тѣ стacionит пolicор кoмpeteнт пѣр кoнтрoллe кyфитaрe дeри нѣ фyнд тѣ пaрaқитјeс сѣ yд-хeтaрeвe нyк дoрeзoјнe инфoмaтa тѣ цилaт кaнe тѣ бeјнe мe yдхeтaрeт тѣ цилeт i бaртин дeри тe пикa кyфитaрe e пeрcaктyар нeпeрмјeт сѣ цилeс aтa дo тѣ хyјнe нѣ тeрритoрин e Рeпyбликeс сѣ Мaқeдoниcе, oсe дoрeзoјнe тѣ дхeнa тѣ пaкoмплeтyаrа oсe тѣ ррeјшмe (нeни 28).

Гјoбe нѣ шyмe пpeј 3 000 дeри нѣ 5 000 eурo нѣ кyндeрвлeрe мe дeнaрe дo т'и шqиптoхeт пeрsoнит пeргјeгјeс нѣ пeрsoнин јyридик пѣр вeпpимeт нгa пaрaгpaфи 1 i кeтij нeни.

Нeни 72

Пѣр кyндeрвaјтјeт e пaрaпaрa мe дisпoзитaт e нeнит 69 тѣ кeтij лигји, пpoцeдyрeн пѣр кyндeрвaјтјe e yдхeхeқ кoмисio-ни i Министрисe сѣ Пyнeвe тѣ Брeндшмe.

Кoмисioнeт нгa пaрaгpaфи 1 i кeтij нeни eштe i пeрбeрe пpeј dy aнeтaрeвe дхe кpыeтaрит тѣ кoмисioнeт.

Aнeтaрeт e кoмисioнeт кaнe aрcимим тѣ лaртe тѣ кpыeр дхe пeрвoјe пyнe пpeј мѣ сѣ пaкy кaтeр вјeт нѣ мaтeриeн лeндoрe, кyрсe кpыeтaри i кoмисioнeт eштe јyрист i дiплoмyар мe пpoвим тѣ дхeнe тѣ јyриспpудeнцeс дхe пeрвoјe пyнe пpeј сѣ пaкy гјaштe вјeт нѣ мaтeриeн лeндoрe.

XIV. DISPOZITA KALIMTARE DHE TË FUNDIT

Нeни 73

Рeгyллaт нeнлигјoрe тѣ пaрaпaрa мe кeтe лигј дo тѣ мiрaтoхeн нѣ aфaт пpeј гјaштe мyajш нгa дитa e хyрјeс нѣ фyқи тѣ кeтij лигји.

Дeри нѣ мiрaтимин e рeгyллaвe нeнлигјoрe тѣ пaрaпaрa мe кeтe лигј дo тѣ вaзхдoјнe тѣ збaтoхeн рeгyллaт нeнлигјoрe тѣ мiрaтyаrа нѣ бaзe тѣ Лигит пѣр мбиeқyрјe тѣ кyфирит штeтeрoр ("Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise", numer 71/2006, 66/2007 dhe 52/2009), nese nuk jane në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji.

Нeни 74

Дisпoзитaт нгa нeнeт 10, 66 пaрaгpaфeт 2 дхe 3 дхe 68 пaрaгpaфи 1 пикa 2 тѣ кeтij лигји, дo тѣ збaтoхeн пaс хyрјeс нѣ фyқи тѣ Кoнвeнтeс пѣр имплeмeнтимин e Мaррeвeшјeс сѣ Шeнгeнит нѣ Рeпyбликeн e Мaқeдoниcе.

Нeни 75

Дisпoзитaт нгa нeнeт 3 пикaт 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 21 дхe 22, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21 пaрaгpaфeт 1 дхe 2, 24 пaрaгpaфeт 1, 2, 3, 4 дхe 5, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 42, 43, 44 дхe 45 тѣ кeтij лигји, дo тѣ влeјнe дeри нѣ aдeримин e Рeпyбликeс сѣ Мaқeдoниcе нѣ Unionin Evropian.

Нeни 76

Мe дитeн e хyрјeс нѣ фyқи тѣ кeтij лигји шфyқизoхeт Лигит пѣр мбиeқyрјe тѣ кyфирит штeтeрoр ("Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise" numer 71/2006, 66/2007 dhe 52/2009).

Нeни 77

Кy лигј хyн нѣ фyқи нѣ дитeн e тeтe нгa дитa e бoтимит нѣ "Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise".

3703.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ДВИЖЕЊЕТО НА ПРЕДМЕТИТЕ ВО СУДОВИТЕ

Се прогласува Законот за управување со движењето на предметите во судовите, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 декември 2010 година.

Бр. 07-5263/1
29 декември 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ДВИЖЕЊЕТО НА ПРЕДМЕТИТЕ ВО СУДОВИТЕ

Член 1

Со овој закон се уредуваат прашањата во врска со управувањето со движењето на предметите во судовите во Република Македонија.

Член 2

Цели на законот се:

- управување со движењето на предметите во судовите во Република Македонија преку користење на автоматизиран компјутерски систем за управување со судски предмети,
- почитување на законските рокови за преземање на процесните дејствија, законските рокови за донесување, изготвување и објавување на судските одлуки и роковите определени со овој закон,
- спречување на застој во движењето на судските предмети и
- спречување на создавање на заостаток на нерешени судски предмети.

Автоматизирано управување со судските предмети

Член 3

(1) Управувањето со движењето на предметите во судовите претставува преземање на дејствија од страна на претседателот на судот, судскиот администратор, судиите и судските службеници, од денот на приемот на писмената во судот до денот на архивирање на предметите.

(2) Автоматизираниот компјутерски систем за управување со судски предмети задолжително се користи при управувањето со движењето на предметите во судовите од ставот (1) на овој член.

Работи поврзани со управување со движењето на предметите во судовите

Член 4

Работи поврзани со управување со движењето на предметите во судовите од страна на судската управа се:

- донесување на внатрешни процедури за одделни процеси при управувањето со движењето на предметите во судовите и

- донесување на годишен план за управување со движењето на предметите во судовите и спречување на создавање и намалување на заостатокот на нерешени предмети и застојот на движењето на предметите во судовите.

Член 5

(1) Претседателот на судот на предлог на работното тело за управување со движењето на предметите во судот ги донесува внатрешните процедури за одделни процеси при управувањето со движењето на предметите во судот врз основа на процесните дејствија и роковите утврдени во Законот за парничната постапка, Законот за кривичната постапка, Законот за управните спорови, Законот за вонпарнична постапка и Судскиот деловник, кој согласно со Законот за судовите го донесува министерот за правда.

(2) Претседателот на судот на предлог на работното тело за управување со движењето на предметите во судот го донесува годишниот план од членот 4 алинеја 2 на овој закон.

Постапување на претседателот на судот во врска со следењето на состојбата со управување со движењето на предметите во судот

Член 6

(1) Претседателот на судот е должен да ја следи состојбата со управувањето со движењето на предметите во судот, а особено:

- прием, отворање и прегледување на писмена, поднесоци, документи и податоци во електронска форма,
- работата на судската писарница во однос на водење на уписниците;

- образување на предметите,
- предавање на предметите во работа,
- прераспределба на предметите,
- закажување на расправи/рочишта,
- преземањето на судски дејствија надвор од судската зграда,

- донесување, изготвување и објавување на одлуките,
- доставување на писмена,
- доставување на предмети по правен лек,
- доставување на предмети по барање на друг суд или државен орган,

- повикување на судии поротници, вештаци, толкувачи, преведувачи и проценители,

- состојба со предметите дадени на вештачење,
- постапување по предметите од меѓународна правна помош,

- состојбите со функционирањето на автоматизираниот информатички систем за управување со судските предмети,

- обновување на предмети и списи,
- спроведување на одлуките за други постапувања,
- архивирање на предметите,

- состојбите со наплатувањето на судски такси,

- извршувањето на кривични и прекршочни одлуки и

- ажурно водење на казнената евиденција и евиденцијата на прекршочни санкции.

(2) Обврските од ставот (1) на овој член претседателот на судот ги извршува секојдневно и непосредно преку следење на евиденцијата и прегледите на задолженија на претседателите на судските оддели, судиите, судскиот администратор, одговорните судски службеници и на секој судски службеник во врска со навремено исполнување на нивните задолженија за управување со движењето на предметите во судот.

Работно тело за управување со движењето на предметите во судот

Член 7

(1) Претседателот на судот формира работно тело за управување со движењето на предметите во судот (во натамошниот текст: работното тело).

(2) Со Работното тело од ставот (1) на овој член раководи судскиот администратор или лице определено од претседателот на судот во судовите каде што нема судски администратор, а членуваат претседателите на судските оддели и судските службеници од редот на раководни судски службеници, односно стручни судски службеници.

Надлежност на работното тело

Член 8

(1) Работното тело е надлежно да:

- изготвува предлог-годишен план за управување со движењето на предметите во судот и спречување на создавање на заостатокот на нерешени предмети или намалување на заостатокот на нерешени предмети и спречување на застојот на движењето на предметите во судот, кој особено содржи: анализа на причините за застојот во движењето на предметите и заостатокот на нерешените предмети, предлог-мерки за надминување на застојот на движењето на предметите и појава на нерешени предмети и анализа на управување со движењето на предметите во судот,

- изготвува предлог на внатрешни процедури за одделни процеси при управувањето со движењето на предметите во судот врз основа на процесните дејствија и роковите утврдени во Законот за парничната постапка, Законот за кривичната постапка, Законот за управните спорови, Законот за вонпарнична постапка и судскиот деловник, кој согласно со Законот за судовите го донесува министерот за правда и

- до претседателот на судот доставува месечен извештај за спроведувањето на годишниот план за управување со движењето на предметите во судот, мерките за спречување на создавањето и намалување на заостатокот на нерешени предмети и за застојот на движењето на предметите во судот.

(2) Задолжителните елементи на содржината на годишниот план од ставот (1) алинеја 1 на овој член ги уредува Судскиот совет на Република Македонија.

Рокови за преземање на дејствија

Член 9

(1) Судијата и судскиот службеник се должни дејствијата во врска со движењето на предметите во судот да ги преземаат истиот ден, а најдоцна до крајот на наредниот работен ден, освен ако поинаку не е определено со закон.

(2) Ако заради зголемен обем на работа дејствијата во врска со движењето на предметите во судот не можат да бидат преземени во рокот од ставот (1) на овој член, дејствијата се преземаат најдоцна во рок од пет работни дена од денот кога треба да бидат преземени, освен ако поинаку не е определено со закон.

(3) Преземањето на дејствијата во врска со движењето на предметите во судот во рокот од ставот (2) на овој член се врши по претходно писмено одобрение од страна на претседателот на судот, односно судскиот администратор.

Објавување на судски одлуки на веб страница на судот

Член 10

(1) Овластениот судски службеник во рок од два дена од денот на приемот на правосилната судска одлука е должен да ја објави на веб страницата на судот со име и презиме на странките, односно називот на правното лице, при што се анонимизира адресата на живеалиште, односно престојувалиште или седиштето на странките, единствениот матичен број на граѓанинот или единствениот матичен број на субјектот на упис и личните податоци на сведоците во постапката.

(2) Овластениот судски службеник во рок од два дена од денот на приемот на неправосилната судска одлука е должен да ја објави на веб страницата на судот со целосно анонимизирање на личните податоци на учесниците во постапката, освен името и презимето на судиите, јавните обвинители, државните правобранители и законските застапници на странките.

(3) Во случаите кога јавноста е исклучена согласно со Уставот на Република Македонија, законот и ратификуваните меѓународни договори, судските одлуки не се објавуваат на веб страницата на судот.

(4) Објавените кривични судски одлуки на веб страницата на судот се бришат по истекот на рокот за бришење на осудата, согласно со одредбите од Кривичниот законик, а другите судски одлуки се бришат по истекот на пет години од денот на нивното објавување.

(5) Софтверското решение за објавување на судските одлуки на веб страницата на судот содржи можност за нивно печатење, без да може да се врши менување, копирање и обработка на текстот на објавениот документ.

(6) Начинот на објавување и пребарување на судските одлуки на веб страницата на судот се уредува со акт на министерот за правда.

Член 11

(1) Информатичкиот центар во Врховниот суд на Република Македонија води база на правосилни и неправосилни судски одлуки со интегрални текстови без анонимизирање на податоците на странките и другите учесници во постапката.

(2) Пристап до базата на судски одлуки од ставот (1) на овој член во рамките на автоматизираниот информатички систем за управување со судски предмети со единствено корисничко име и лозинка може да имаат судиите, јавните обвинители, Судскиот совет на Република Македонија, Советот на јавните обвинители на Република Македонија, како и државни органи, институции и лица кои ќе ја докажат својата легитимна цел за пристап до базата на судски одлуки, со поднесување на барање до претседателот на Врховниот суд на Република Македонија.

(3) Претседателот на Врховниот суд на Република Македонија по барањето од ставот (2) на овој член одлучува во рок од седум дена од денот на приемот на барањето.

(4) Начинот на определување на нивоата и пристапот до судските одлуки од овој член се уредува со акт на претседателот на Врховниот суд на Република Македонија.

(5) Субјектот од ставот (2) на овој член на кој ќе му биде одобрено барањето за пристап до базата на судски одлуки е должен да постапува согласно со прописите за заштита на личните податоци.

Член 12

Судски одлуки во смисла на членовите 10 и 11 од овој закон претставуваат судските пресуди и решенијата со кои се одлучува за судскиот предмет согласно со закон.

Канцеларија за односи со јавноста

Член 13

(1) Заинтересираните лица до канцеларијата за односи со јавноста во судот, можат да поднесат барање за добивање примерок од судска одлука објавена на веб страницата на судот.

(2) По поднесеното барање од ставот (1) на овој член, канцеларијата за односи со јавноста во рок од 24 часа од поднесувањето на барањето на заинтересираното лице му доставува фотокопија од бараната одлука објавена на веб страницата на судот, по претходно платена судска такса согласно со Законот за судските такси.

(3) По барање на заинтересираното лице, канцеларијата за односи со јавноста во рок од 24 часа од поднесувањето на барањето, судската одлука објавена на веб страницата на судот без надоместок му ја доставува на лицето по електронски пат на електронската адреса наведена во барањето.

Член 14

Ако претседателот на судот, односно судијата не постапува во роковите утврдени во овој закон, соодветно се применуваат одредбите од Законот за судовите со коишто се уредува дисциплинската одговорност и нестручно и несовесно вршење на судиската функција.

Член 15

Ако судските службеници не постапуваат во роковите утврдени во овој закон, соодветно се применуваат одредбите од Законот за судска служба со коишто се уредува дисциплинската одговорност.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 16

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 17

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”, а ќе започне да се применува по шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Л И Г Ј ПЌР АДМИСТРИМИН Е ПРОЦЕСУИМИТ ТЌ ЛЕНДЕВЕ НЌ ГЈЈКАТА

Нени 1

Ме кете лигј ррегullohen ceshtjet lidhur me administrimin e procesuimit tē lendeve nē gjykata nē Republiken e Maqedonise.

Нени 2

Qellimet e ketij ligji jane:

- administrimi i procesuimit tē lendeve nē gjykata nē Republiken e Maqedonise, nepermjet shfrytezimit tē sistemit kompjuterik tē automatizuar pēr administrim me lende gjyqesore,
- respektimi i afateve ligjore pēr ndermarrjen e vepri-meve tē procesit, afateve ligjore pēr miratimin, perpilimin dhe shpalljen e vendimeve gjyqesore dhe afateve tē percaktuara me kete ligj,
- pengimi i ngecjes nē procesuimin e lendeve gjyqesore dhe
- pengimi i krijimit tē mbetjes sē lendeve tē pazgjidhura gjyqesore.

Administrimi i automatizuar i lendeve gjyqesore

Нени 3

(1) Administrimi i procesuimit tē lendeve nē gjykata paraqet ndermarrje tē vepri-meve nga kryetari i gjykates, administratori gjyqesor, gjykatesit dhe nepunesit gjyqesore, nga dita e pranimit tē shkresave nē gjykate deri nē ditен e arkivimit tē lendeve.

(2) Sistemi kompjuterik i automatizuar pēr procesuim tē lendeve gjyqesore, shfrytezoheг detyrimisht gjate administrimit tē procesuimit tē lendeve nē gjykata nga paragrafi (1) i ketij neni.

Punet lidhur me administrimin e procesuimit tē lendeve nē gjykata

Нени 4

Pune lidhur me administrimin e procesuimit tē lendeve nē gjykata nga ana e administrates gjyqesore jane:

- miratimi i procedurave tē brendshme pēr procese tē vecanta gjate administrimit tē procesuimit tē lendeve nē gjykata dhe
- miratimi i planit vjetor pēr administrimin e procesuimit tē lendeve nē gjykata dhe pengimin e krijimit dhe zvogelimin e mbetjes sē lendeve tē pazgjidhura dhe ngecjes nē procesuimin e lendeve nē gjykata.

Нени 5

(1) Kryetari i gjykates me propozim tē trupit punues pēr administrimin e procesuimit tē lendeve nē gjykate, i miraton procedurat e brendshme pēr procese tē vecanta gjate administrimit tē procesuimit tē lendeve nē gjykate, nē baze tē vepri-meve tē procesit dhe afateve tē percaktuara me Ligjin pēr procedure kontestimore, Ligjin pēr procedure penale, Ligjin pēr konteste administrative, Ligjin pēr procedure jashtekontestimore dhe Rregulloren gjyqesore qē nē pajtim me Ligjin pēr gjykata e miraton ministri i Drejtesise.

(2) Kryetari i gjykates, me propozim tē trupit punues pēr administrimin e procesuimit tē lendeve nē gjykate, e miraton planin vjetor nga neni 4 alineja 2 e ketij ligji.

Veprimi i kryetarit tē gjykates lidhur me ndjekjen e gjendjes sē administrimit tē procesuimit tē lendeve nē gykate

Нени 6

(1) Kryetari i gjykates obligohet qē ta ndjeke gjendjen lidhur me administrimin e procesuimit tē lendeve nē gjykate, e vecanerisht:

- pranimin, hapjen dhe shqyrtimin e shkresave, parash-tresave, dokumenteve dhe tē dhenave nē forme elektronike,
- punen e sekretarise gjyqesore lidhur me mbajtjen e fleteregjistrimeve,
- formimin e lendeve,
- dorezimin e lendeve nē pune,
- rishperndarjen e lendeve,
- caktimin e debateve/seancave gjyqesore,
- ndermarrjen e vepri-meve gjyqesore jashte nderteses sē gjykates,
- miratimin, perpilimin dhe publikimin e vendimeve,
- dorezimin e shkresave,

- dorezimin e lendeve pas mjetit juridik,
- dorezimin e lendeve me kerkese të gjykates ose organit tjetër shtetëror,
- thirrjen e gjykatesve porote, eksperteve, interpretuesve, perkthyesve dhe vleresuesve,
- gjendjen me lendet e dhena në ekspertize,
- veprimin për lendet nga ndihma juridike nderkombetare,
- gjendjet me funksionimin e sistemit informatik të automatizuar për udhëheqje të lendeve gjyqesore,
- perteritjen e lendeve dhe shkresave,
- zbatimin e vendimeve për veprime tjera,
- arkivimin e lendeve,
- gjendjet me arketimin e taksave gjyqesore,
- zbatimin e vendimeve penale dhe për kundervajtje dhe

- mbajtjen e azhurnuar të evidences ndeshkimore dhe të evidences së sanksioneve për kundervajtje.

(2) Detyrat nga paragrafi (1) i këtij neni, kryetari i gjykates i realizon çdo dite dhe drejtperdrejt nepermjet ndjekjes së evidences dhe kontroleve të detyrimeve të kryetareve të seksioneve gjyqesore, gjykatesve, administratorit gjyqesor, nepunesve gjyqesore pergjegjes dhe çdo nepunesi gjyqesor lidhur me permbushjen e detyrave të tyre në kohe për administrimin e procesuimit të lendeve në gjykate.

Trupi punues për administrimin e procesuimit të lendeve në gjykate

Neni 7

(1) Kryetari i gjykates formon trup punues për administrimin e procesuimit të lendeve në gjykate (në tekstin e metejme: trupi punues).

(2) Me Trupin punues nga paragrafi (1) i këtij neni, udhëheq administratori gjyqesor ose personi i percaktuar nga kryetari i gjykates në gjykata ku nuk ka administrator gjyqesor, kurse anetare janë kryetaret e seksioneve gjyqesore dhe nepunesit gjyqesore nga radhet e nepunesve gjyqesore udhëheqes, perkatesisht nepunesve gjyqesore profesionale.

Kompetenca e trupit punues

Neni 8

(1) Trupi punues është kompetent që:

- të perpiloje Propozim-plan vjetor për administrimin e procesuimit të lendeve në gjykate dhe pengimin e krijimit të mbetjes së lendeve të pazgjdhura dhe zvogelimin e mbetjes së lendeve të pazgjdhura dhe pengimin e ngecjes në procesuimin e lendeve në gjykate, i cili vecanerisht permban: analize të shkaqeve për ngecje në procesuimin e lendeve dhe mbetjen e lendeve të pazgjdhura, propozim-masa për tejkalimin e ngecjes në procesuimin e lendeve dhe paraqitjen e lendeve të pazgjdhura dhe analize të administrimit me procesuimin e lendeve në gjykate,
- të perpiloje propozim-procedura të brendshme për procese të vecanta gjate administrimit me procesuimin e lendeve në gjykate, në baze të veprimeve të procesit dhe afateve të percaktuara në Ligjin për procedure kontestimore, Ligjin për procedure penale, Ligjin për konteste admini-

strative, Ligjin për procedure jashtekontestimore dhe Rregulloren gjyqesore që në pajtim me Ligjin për gjykata e miraton ministri i Drejtesise dhe

- kryetarit të gjykates t'i dorezoje raport mujor për zbatimin e planit vjetor për administrimin e procesuimit të lendeve në gjykate, masat për pengimin e krijimit dhe zvogelimin e mbetjes së lendeve të pazgjdhura dhe për ngecjen në procesuimin e lendeve në gjykate.

(2) Elementet e detyrueshme të permbajtjes së planit vjetor nga paragrafi (1) alineja 1 e këtij neni, i rregullon Keshilli Gjyqesor i Republikës së Maqedonise.

Afatet për ndermarrjen e veprimeve

Neni 9

(1) Gjykatesi dhe nepunesi gjyqesor detyrohen që veprimet lidhur me procesuimin e lendeve në gjykate t'i ndermarrin ditën e njejte, e më së voni deri në fund të dites së ardhshme të punes, pervec nese nuk është percaktuar ndryshe me ligj.

(2) Nese për shkak të vëllimit të rritur të punes veprimet lidhur me procesuimin e lendeve në gjykate nuk mund të ndermerren në afatin nga paragrafi (1) i këtij neni, veprimet ndermerren më së voni në afat prej pese ditësh pune nga dita kur duhet të ndermerren, pervec nese nuk është percaktuar ndryshe me ligj.

(3) ndermarrja e veprimeve lidhur me procesuimin e lendeve në gjykate në afatin nga paragrafi (2) i këtij neni, kryhet me leje prapake me shkrim nga kryetari i gjykates, perkatesisht administratori gjyqesor.

Shpallja i vendimeve gjyqesore në ueb faqen e gjykates

Neni 10

(1) Nepunesi i autorizuar gjyqesor në afat prej dy ditësh nga dita e pranimi të vendimit të plotfuqishem gjyqesor detyrohet që ta shpallë atë në ueb faqen e gjykates me emer dhe mbiemer të paleve, perkatesisht emer të personit juridik, me ç'rast anonimizohet adresa e vendbanimit, perkatesisht vendqendrimit ose selia e paleve, numri unik amë i qytetarit ose numri unik amë i subjektit të regjistrimit dhe të dhenat personale të deshmitareve në procedure.

(2) Nepunesi i autorizuar gjyqesor në afat prej dy ditësh nga dita e pranimi të vendimit të joplotfuqishem gjyqesor, detyrohet që ta shpallë atë në ueb faqen e gjykates me anonimizim të plote të të dhenave personale të pjesemarresve në procedure, pervec emrit dhe mbiemrit të gjykatesve, prokuroreve publike, avokateve shtetërore dhe perfaqesuesve ligjore të paleve.

(3) Në rastet kur publiku perjashtohet në pajtim me Kushtetuten e Republikës së Maqedonise, ligjin dhe marreveshjet e ratifikuara nderkombetare, vendimet gjyqesore nuk shpallen në ueb faqen e gjykates.

(4) Vendimet penale gjyqesore të shpallura në ueb faqen e gjykates shlyhen pas kalimit të afatit për shlyerjen e gjykimit në pajtim me dispozitat e Kodit penal, ndersa vendimet tjera gjyqesore shlyhen pas kalimit të pese viteve nga dita e shpalljes së tyre.

(5) Zgjidhja softuerike për shpalljen e vendimeve gjyqesore në ueb faqen e gjykates përmban mundesi për shtypjen e tyre, pa pasur mundesi që të kryhet ndryshim, kopjim dhe perpunim i tekstit të dokumentit të shpallur.

(6) Menyra e shpalljes dhe e kerkimit të vendimeve gjyqesore në ueb faqen e gjykates, rregullohet me akt të ministrit të Drejtësisë.

Neni 11

(1) Qendra informatike në Gjykatën Supreme të Republikës së Maqedonise mban baze të vendimeve gjyqesore të plotfuqishme dhe të joplotfuqishme me tekste integrale pa anonimizimin e të dhenave të paleve dhe pjesemarresve tjere në procedure.

(2) Qasje në bazen e vendimeve gjyqesore nga paragrafi (1) i këtij neni në kuader të sistemit informatik të automatizuar për administrimin e lendeve gjyqesore me emer të shfrytëzuesit dhe fjalekalim unik, mund të kene gjykatesit, prokuroret publike, Keshilli Gjyqesor i Republikës së Maqedonise, Keshilli i Prokuroreve Publike i Republikës së Maqedonise, si dhe organet shtetërore, institucionet dhe personat që do ta deshmojnë qelimin e tyre legjitim për qasje në bazen e vendimeve gjyqesore, me parashtrimin e kerkeses te kryetari i Gjykates Supreme të Republikës së Maqedonise.

(3) Kryetari i Gjykates Supreme të Republikës së Maqedonise për kerkesen nga paragrafi (2) i këtij neni, vendos në afat prej shtate ditesh nga dita e pranimit të kerkeses.

(4) Menyra e percaktimit të niveleve dhe qasja në vendimet gjyqesore nga ky nen, rregullohet me akt të kryetarit të Gjykates Supreme të Republikës së Maqedonise.

(5) Subjekti nga paragrafi (2) i këtij neni të cilit do t'i pranohet kerkesa për qasje në bazen e vendimeve gjyqesore, detyrohet që të veproje në pajtim me rregullat për mbrojtjen e të dhenave personale.

Neni 12

Vendime gjyqesore sipas neneve 10 dhe 11 të këtij ligji, paraqesin aktgjykimet gjyqesore dhe aktvendimet me të cilat vendoset për lenden gjyqesore në pajtim me ligjin.

Zyra për marrëdhënie me publikun

Neni 13

(1) Personat e interesuar në zyre për marrëdhënie me publikun në gjykate, mund të parashtrojnë kerkese për marrjen e ekzemplarit nga vendimi gjyqesor i publikuar në ueb faqen e gjykates.

(2) Pas kerkeses së parashtruar nga paragrafi (1) i këtij neni, zyra për marrëdhënie me publikun në afat prej 24 orësh nga parashtrimi i kerkeses, personit të interesuar i dorezon fotokopje nga vendimi i kerkuar i shpallur në ueb faqen e gjykates, me takse gjyqesore të paguar paraprakisht në pajtim me Ligjin për taksa gjyqesore.

(3) Me kerkese të personit të interesuar, zyra për marrëdhënie me publikun në afat prej 24 orësh nga parashtrimi i kerkeses gjyqesore të shpallur në ueb faqen e gjykates, pa kompensim ia dergon personit në menyre elektronike në adresen elektronike të shënuar në kerkese.

Neni 14

Nese kryetari i gjykates, perkatesisht gjykatesi nuk vepron në afatet e percaktuara në kete ligj, në menyre perkatese zbatohen dispozitat e Ligjit për gjykata me të cilat rregullohet pergjegjesia disiplinore dhe kryerja joprofesionale dhe e pandergjegjshme e funksionit të gjykatesit.

Neni 15

Nese nepunesit gjyqesore nuk veprojnë në afatet e percaktuara në kete ligj, në menyre perkatese zbatohen dispozitat e Ligjit për sherbim gjyqesor me të cilat rregullohet pergjegjesia disiplinore.

DISPOZITA KALIMTARE DHE PERFUNDIMTARE

Neni 16

Aktet nenligjore të parapara me kete ligj do të miratohen në afat prej 60 ditesh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 17

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tete nga dita e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonise", ndersa do të filloje të zbatohet pas gjashte muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

3704.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 декември 2010 година.

Бр. 07-5264/1
29 декември 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Во Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија” број 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 48/2009 и 50/10), во членот 3 точка 13 потточката а) се менува и гласи:

“во последните пет години:

- немало материјален интерес или деловен однос со друштвото како деловен партнер или како раководно лице, член на управен одбор или член на надзорен одбор во деловниот партнер на друштвото или

- не било вработено, не е член на управен одбор или член на надзорен одбор на друштвото“.

Во точката 14 по зборот „информација“ записката и зборовите: „пред неговото издавање, дистрибуција или објавување во средствата за јавно информирање“ се бришат.

Член 2

Во членот 20 став (1) точка в) зборовите: „сопствениот капитал“ се заменуваат со зборот „главнината“.

Член 3

Во членот 53 ставовите (6), (7) и (8) се бришат.

Ставот (9) станува став (6).

Член 4

По членот 53 се додаваат два нови члена 53-а и 53-б, кои гласат:

„Член 53-а

(1) Доколку при вршењето на контролата овластеното лице за контрола утврди дека по прв пат е сторена неправилноста од членовите 21-а ставови (3), (4) и (5), 75 став (4), 77 став (7) и 96 на овој закон, е должно да состави записник во кој ќе ја утврди сторената неправилност со укажување за отстранување на утврдената неправилност во рок од 15 дена од укажувањето и со истовремено врачување на покана за спроведување на едукација на лицето или субјектот каде што е утврдена неправилноста.

(2) Формата и содржината на поканата за едукација, како и начинот на спроведување на едукацијата ги пропишува Агенцијата.

(3) Едукацијата ја организира и спроведува Агенцијата, во рок не подолг од осум дена од денот на спроведувањето на контролата.

(4) Едукацијата може да се спроведе за повеќе утврдени исти или истородни неправилности за еден или за повеќе субјекти.

(5) Доколку во закажаниот термин лицето или субјектот над кој се спроведува едукација не се јави на едукацијата, ќе се смета дека едукацијата е спроведена.

(6) Доколку лицето или субјектот над кој се спроведува едукацијата се јави на закажаната едукација и истата ја заврши, ќе се смета дека е едуциран по однос на утврдената неправилност.

(7) Доколку овластеното лице за контрола при спроведувањето на контролата утврди дека се отстранети утврдените неправилности од ставот (1) на овој член, донесува заклучок со кој ја запира постапката на контрола.

(8) Доколку овластеното лице за контрола при спроведувањето на контролата утврди дека не се отстранети утврдените неправилности од ставот (1) на овој член, поднесува барање за поведување прекршочна постапка пред надлежен орган.

(9) Агенцијата води евиденција за спроведената едукација на начин пропишан од Агенцијата.

Член 53-б

(1) Согласно со членот 53 став (5) на овој закон пензиското друштво, чуварот на имот, странскиот менаџер на средства или осигурителот се должни во определениот рок да ги отстранат незаконитостите и да достават известување до Агенцијата за отстранетите незаконитости со приложени докази дека незаконитостите се отстранети или исправени. Доколку пензиското друштво не ги отстрани незаконитостите, Агенцијата може да го укине одобрувањето за управување со задолжителните и/или доброволните пензиски фондови на тоа друштво.

(2) Доколку Агенцијата при вршењето на контролата во работењето на пензиското друштво и управувањето со задолжителните и/или доброволните пензиски фондови утврди дека постојат работи или дела кои се казниви според закон, директорот или лице овластено од него поднесува пријава за поведување на постапка пред надлежен орган.

(3) Прекршочна постапка не може да се поведе ниту да се води ако поминале повеќе од три години од денот кога е сторен прекршокот. Застареноста на поведување и водење на прекршочната постапка во секој случај настанува по истекот на пет години од денот кога е сторен прекршокот.“

Член 5

Во членот 75 ставот (4) се менува и гласи:

„Друштвото кое управува со задолжителен пензиски фонд е должно да го достави до Агенцијата, во фотокопија или на соодветен надворешен медиум, објавениот материјал за маркетинг во рок од три дена по неговото објавување. Агенцијата донесува упатства за содржината на рекламите и за другиот материјал за маркетинг на задолжителните пензиски фондови и на друштвата кои управуваат со нив.“

Во ставот (5) зборовите: „или одложи неговото“ се заменуваат со зборот „понатамошното“.

Член 6

Членот 76 се менува и гласи:

„(1) Друштво или друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови може да врши работи на маркетинг на задолжителен пензиски фонд во своите простории и во простории на неговите деловни соработници за маркетинг. Просторијата треба да ги исполнува следниве услови:

а) да има најмалку еден агент;

б) да има одговорно лице за вршење работи на маркетинг на друштвото кое управува со задолжителен пензиски фонд, кое може да биде вработено во деловниот соработник и

в) да обезбедува соодветен простор за вршење на работи на маркетинг на друштвото кое управува со задолжителен пензиски фонд.

(2) Деловен соработник за маркетинг од ставот (1) на овој член може да биде банка или друштво за осигурување.

(3) Друштвото или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови е одговорно за исполнување на условите од ставот (1) на овој член.

(4) Друштвото или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови на последниот работен ден од кварталот доставува до Агенцијата листа на просториите на деловните соработници за маркетинг која покрај називот содржи адреса и одговорно лице.“

Член 7

Во членот 79 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) Се забранува лице со посебни овластувања и одговорности на вработен да му рекламира задолжителен пензиски фонд“.

Член 8

Во членот 105 став (1) точка а) по зборот „камата“ се става точка и зборовите до крајот на реченицата се бришат.

Точката е) се менува и гласи:

„Обврзници издадени врз основа на одобрение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија и кои котираат на официјалниот пазар на берзата на долгорочни хартии од вредност или на друг организиран пазар на хартии од вредност во Република Македонија што го контролира Комисијата, издадени од единиците на локалната самоуправа и од домашни акционерски друштва кои не се банки“.

Член 9

Во членот 106 ставот (1) се менува и гласи:

„Средствата на задолжителниот пензиски фонд можат да се инвестираат во хартии од вредност на ист издавач најмногу до 10% од номиналната вредност на поединечна хартија од вредност издадена од тој издавач. По исклучок, во обврзници и други должнички хартии од вредност издадени од единиците на локалната самоуправа и од домашните акционерски друштва можат да се инвестираат најмногу до 20% од номиналната вредност на поединечната хартија од вредност издадени од издавачите. Средствата на задолжителниот пензиски фонд не можат да се инвестираат во повеќе од 40% од вкупно издадените обврзници на единицата на локалната самоуправа. Во обврзници и други хартии од вредност издадени или за кои гарантира Република Македонија или некоја од државите членки на ЕУ или на ОЕЦД може да се инвестира без ограничување.“

Во ставот (2) се додава нова реченица која гласи: „По исклучок, во удели и акции на инвестициони фондови издадени од исто друштво за управување од држава членка на ЕУ или на ОЕЦД можат да се инвестираат најмногу 15% од вредноста на средствата на задолжителниот пензиски фонд, при што во поединечен инвестиционен фонд можат да се инвестираат најмногу 5% од вредноста на средствата на задолжителниот пензиски фонд.“

Член 10

Во членот 107 точка г) точката и запирката се заменуваат со точка и се додава нова реченица која гласи: „Во рамките на ова ограничување најмногу 10% од вредноста на средствата на задолжителниот пензиски фонд можат да се вложуваат во обврзници издадени од единиците на локалната самоуправа“.

Член 11

Во членот 134 став (1) се додава нова точка 8-а, која гласи:

„8-а) доколку не ги исполнува условите од членот 76 став (1) на овој закон“.

Член 12

Во членот 135-а став (1) точката 1 се менува и гласи:

„доколку не постапи согласно со членот 75 став (4) на овој закон“.

Член 13

Членот 67 од Законот за изменување и дополнување на Законот за задолжително капитално финансирање пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 50/10) се менува и гласи:

„(1) Агенцијата ја отвора сметката во деловна банка на 3 јануари 2011 година.

(2) На денот на отворањето на сметката од ставот (1) на овој член 15% од средствата на Агенцијата од сметката која се води во Буџетот на Република Македонија се пренесуваат на сметката во деловна банка, а 85% од средствата се пренесуваат на сметка на Буџетот на Република Македонија.“

Член 14

Подзаконските акти кои произлегуваат од овој закон ќе се донесат во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 15

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за задолжително капитално финансирање пензиско осигурување.

Член 16

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR SIGURIM TË DETYRUESHËM PENSIONAL ME FINANCIM KAPITAL

Neni 1

Në Ligjin për sigurim të detyrueshëm pensional me financim kapital („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonise“ numër 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 48/2009 dhe 50/10) në nenin 3 pika 13 nënpika a) ndryshohet si vijon:

"në pesë vitet e fundit:

- nuk ka pasur interes material ose marrëdhënie afariste me shoqërinë si partner afarist ose si person udhëheqës, anëtar i këshillit drejtues ose anëtar i këshillit mbikëqyrës në partnerin afarist të shoqërisë ose

- nuk ka qenë i punësuar, nuk është anëtar i këshillit drejtues ose anëtar i këshillit mbikëqyrës të shoqërisë.

Në pikën 14 pas fjalës: "informim" presja dhe fjalët: „para botimit, distribuimit ose publikimit të tij në mjetet e informimit publik" shlyhen.

Neni 2

Në nenin 20 paragrafi (1) pika v) fjalët: „kapitali personal" zëvendësohen me fjalën: "kryegjēja".

Neni 3

Në nenin 53 paragrafët (6), (7) dhe (8) shlyhen.

Paragrafi (9) bëhet paragraf (6).

Neni 4

Pas nenit 53 shtohen dy nene të reja 53-a dhe 53-b, si vijojne:

"Neni 53-a

(1) Nese gjatë kryerjes së kontrollit personi i autorizuar për kontroll konstaton se për herë të parë janë bërë parregullsia nga nenet 21-a paragrafët (3), (4) dhe (5), 75 paragrafi (4), 77 paragrafi (7) dhe 96 të këtij ligji, obligohet që të përpilojë procesverbal në të cilin do ta përcaktojë parregullsinë e kryer, me sugjerim për mënjanimin e parregullsisë së konstatuar në afat prej 15 ditësh nga sugjerimi dhe me dorezim të njëkohshëm të ftesës për realizimin e edukimit të personit ose subjektit ku është konstatuar parregullsia.

(2) Formen dhe përmbajtjen e ftesës për edukim, si dhe mënyren e realizimit të edukimit e përcakton Agjencia.

(3) Edukimin e organizon dhe e realizon Agjencia, në afat jo më të gjatë se tetë ditë nga dita e kryerjes së kontrollit.

(4) Edukimi mund të realizohet për më tepër parregullsi të njëjta ose të ngjashme të konstatuara për një ose për më tepër subjekte.

(5) Nese në terminin e caktuar personi ose subjekti për të cilin realizohet edukimi nuk paraqitet në edukim, do të konsiderohet se edukimi është realizuar.

(6) Nese personi ose subjekti për të cilin realizohet edukimi paraqitet në edukimin e caktuar dhe të njëjtin e mbaron, do të konsiderohet se është edukuar në lidhje me parregullsinë e konstatuar.

(7) Nese personi i autorizuar për kontroll gjatë kryerjes së kontrollit konstaton se janë mënjeluar parregullsitë e përcaktuara nga paragrafi (1) i këtij neni, miraton konkluzion me të cilin e ndërpret procedurën e kontrollit.

(8) Nese personi i autorizuar për kontroll gjatë kryerjes së kontrollit konstaton se nuk janë mënjeluar parregullsitë e përcaktuara nga paragrafi (1) i këtij neni, parashtrohet kërkesë për ngritjen e procedurës kundërvajtëse në organin kompetent.

(9) Agjencia mban evidencë për edukimin realizuar në mënyrë të përcaktuar nga Agjencia.

Neni 53-b

(1) Në pajtim me nenin 53 paragrafi (5) të këtij ligji shoqëria pensionale, ruajtësi i pronës, menaxheri i huaj i mjeteve apo siguruesi, detyrohen që në afatin e caktuar t'i mënjanojnë paligjshmëritë dhe të dërgojnë njoftim në Agjenci për paligjshmëritë e mënjanuara me prova të bashkëngjitura se paligjshmëritë janë mënjeluar ose korrigjuar. Nese shoqëria pensionale nuk i mënjanon paligjshmëritë, Agjencia mund ta heqë lejen për menaxhim me fondet pensionale të detyrueshme dhe/ose vullnetare të asaj shoqërie.

(2) Nese Agjencia gjatë kryerjes së kontrollit në punën e shoqërisë pensionale dhe menaxhimit me fondet pensionale të detyrueshme dhe/ose vullnetare, konstaton se ekzistojnë punë ose vepra të cilat janë të dënueshme sipas ligjit, drejtori ose personi i autorizuar prej tij parashtrohet fletëparaqitje për ngritjen e procedurës në organin kompetent.

(3) Procedura kundërvajtëse nuk mund të ngritet e as të mbahet nëse kanë kaluar më tepër se tre vjet nga dita kur është kryer kundërvajtja. Parashkrimi i ngritjes dhe mbajtjes së procedurës kundërvajtëse në çdo rast ndodh pas kalimit të pesë viteve nga dita e kryerjes së kundërvajtjes."

Neni 5

Në nenin 75 paragrafi (4) ndryshohet si vijon:

„Shoqëria e cila menaxhon me fondin e detyrueshëm pensional obligohet që ta dërgojë në Agjenci, në fotokopje ose në medium të jashtëm përkatës, materialin e shpallur për marketing në afat prej tri ditësh pas shpalljes së tij. Agjencia miraton udhëzime për përmbajtjen e reklamave dhe për materialin tjetër për marketing të fondeve të detyrueshme pensionale dhe shoqërive të cilat menaxhojnë me to."

Në paragrafin (5) fjalët: "ose ta prolongojë shpalljen e tij" zëvendësohen me fjalët: "shpalljen e mëtutjeshme".

Neni 6

Neni 76 ndryshohet si vijon:

"(1) Shoqëria ose shoqëria për menaxhim me fondet e detyrueshme dhe vullnetare pensionale mund të kryejë punë marketingu të fondit të detyrueshëm pensional në lokalet e veta dhe në lokalet e bashkëpunëtorëve të tij afaristë për marketing. Lokaliteti duhet t'i përmbush kushtet vijuese:

a) të ketë së paku një agjent;

b) të ketë person përgjegjës për kryerjen e punëve të marketingut të shoqërisë që menaxhon me fondin e detyrueshëm pensional, i cili mund të jetë i punësuar te bashkëpunëtori afarist dhe

v) t'i sigurojë hapësirë adekuate për kryerjen e punëve të marketingut, shoqërisë e cila menaxhon me fondin e detyrueshëm pensional.

(2) Bashkëpunëtori afarist për marketing nga paragrafi (1) i këtij neni, mund të jetë banka ose shoqëria për sigurim.

(3) Shoqëria ose shoqëria për menaxhim me fondet pensionale të detyrueshme dhe vullnetare është përgjegjëse për përmbushjen e kushteve nga paragrafi (1) i këtij neni.

(4) Shoqeria ose shoqëria për menaxhim me fondet pensionale të detyrueshme dhe vullnetare në ditën e fundit të punës së tremujorit, dërgon në Agjenci listë të lokaleve të bashkëpunëtorëve afaristë për marketing, e cila krahas emrit i përmban adresën dhe personin përgjegjës."

Neni 7

Në nenin 79 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon:

"(2) Ndalohet personi me autorizime dhe përgjegjësi të posacme që të punësuarit t'ia reklamojë fondin e detyrueshëm pensional."

Neni 8

Në nenin 105 paragrafi (1) pika a) pas fjalës: "kamatë" vihet pikë dhe fjalët deri në fund të fjalisë shlyhen.

Pika e) ndryshohet si vijon:

„obligacionet e lëshuara në bazë të lejes nga Komisioni për Letra me Vlerë të Republikës së Maqedonisë dhe që kuotojnë në tregun zyrtar të bursës së letrave afatgjate me vlerë ose në treg tjetër të organizuar të letrave me vlerë në Republikën e Maqedonisë që e kontroillon Komisioni, të lëshuara nga njësitë e vetadministrimit lokal dhe nga shoqërite aksionare vendore të cilat nuk janë banka;".

Neni 9

Në nenin 106 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"Mjetet e fondit të detyrueshëm pensional mund të investohen në letra me vlerë për emetuesin e njëjtë, më së shumti deri në 10% nga vlera nominale e letrës së veçantë me vlerë të emetuar nga ai emetues. Me përjashtim, në obligacionet dhe letrat tjera debitoare me vlerë të lëshuara nga njesite e vetadministrimit lokal dhe nga shoqëritë aksionare vendore, mund të investohen më së shumti deri në 20% nga vlera nominale e letrës së veçantë me vlerë të emetuar nga emetuesit. Mjetet e fondit të detyrueshëm pensional nuk mund të investohen në më shumë se 40% nga obligacionet e përgjithshme të emetuara të njësisë së vetadministrimit lokal. Në obligacionet dhe letrat tjera me vlerë të emetuara ose për të cilat garanton Republika e Maqedonisë ose ndonjeri nga shtetet-anëtare të UE-së ose të OECD-së mund të investohet pa kufizim."

Në paragrafin (2) shtohet fjali e re si vijon: "Me përjashtim, në pjesëmarrjet dhe aksionet e fondeve investuese të emetuara nga shoqëria e njëjtë për menaxhim nga shteti-anetar i UE-së ose OECD-së, mund të investohen më së shumti 15% nga vlera e mjeteve të fondit të detyrueshëm pensional, me ç'rast në fondin e veçantë investues mund të investohen më së shumti 5% nga vlera e mjeteve të fondit të detyrueshëm pensional."

Neni 10

Në nenin 107 pika g) pikëpresja zëvendësohet me pikë dhe shtohet fjalia e re si vijon: "Në kuadër të këtij kufizimi më së shumti 10% nga vlera e mjeteve të fondit të detyrueshëm pensional, mund të investohen në obligacione të emetuara nga njësitë e vetadministrimit lokal."

Neni 11

Në nenin 134 paragrafi (1) shtohet pika e re 8-a, si vijon:

"8-a) nëse nuk i përmbush kushtet nga neni 76 paragrafi (1) i këtij ligji;".

Neni 12

Në nenin 135-a paragrafi (1) pika 1 ndryshohet si vijon: "nese nuk vepron në pajtim me nenin 75 paragrafi (4) të këtij ligji;".

Neni 13

Neni 67 i Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për sigurim pensional me financim të detyrueshëm kapital („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 50/-10) ndryshohet si vijon:

"(1) Agjencia e hap llogarinë në bankën afariste më 3 janar 2011.

(2) Në ditën e hapjes së llogarisë nga paragrafi (1) i këtij neni, 15% e mjeteve të Agjencisë nga llogaria e cila mbahet në Buxhetin e Republikës së Maqedonisë barten në llogari në bankën afariste, kurse 85% e mjeteve barten në llogari të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë."

Neni 14

Aktet nënligjore të cilat dalin nga ky ligj do të miratohen në afat prej 15 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 15

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, që të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për sigurim të detyrueshëm pensional me financim kapital.

Neni 16

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në „Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3705.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА СТАРАТА СКОПСКА ЧАРШИЈА ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за прогласување на Старата скопска чаршија за културно наследство од особено значење, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 декември 2010 година.

Бр. 07-5265/1
29 декември 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА СТАРАТА СКОПСКА ЧАРШИЈА ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ

Член 1

Во Законот за прогласување на Старата скопска чаршија за културно наследство од особено значење („Службен весник на Република Македонија“ број 130/2008), членот 6 се менува и гласи:

„Заради заштита, уредување, ревитализација и рационално користење на Старата скопска чаршија се донесува еден урбанистички план за целата површина на споменичката целина.

Планот од ставот 1 на овој член се изработува врз основа на заштитно-конзерваторски основи, изготвени од надлежната јавна установа за заштита.

Заштитно-конзерваторските основи за споменичката целина Старата скопска чаршија задолжително содржат дозволени и рестриктивни мерки за секој поединечен составен дел во споменичката целина Старата скопска чаршија.

Одобрените заштитно-конзерваторски основи од ставот 2 на овој член се вградуваат во планот од ставот 1 на овој член, во согласност со прописите за урбанистичко планирање, заштита на културното наследство и овој закон.

Планот од ставот 1 на овој член го донесуваат општините Центар и Чаир во постапка утврдена со закон.

Планот од ставот 1 на овој член е потребно да биде усогласен со Програмата од членот 11 на овој закон.“

Член 2

Во членот 10 став 2 во воведната реченица на зборот „десет“ се заменува со зборот „единаесет“.

По точката 10 се додава нова точка 11, која гласи:

“11) еден претставник од градот Скопје.“

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR SHPALLJEN E ÇARSHISË SË VJETËR TË SHKUPIT TRASHËGIMI KULTURORE ME RËNDËSI TË VEÇANTË

Neni 1

Нë Ligjin për shpalljen e Çarshisë së Vjetër të Shkupit trashëgimi kulturore me rëndësi të veçantë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 130/2008) neni 6 ndryshohet si vijon:

"Për mbrojtjen, rregullimin, revitalizimin dhe shfrytëzimin racional të Çarshisë së Vjetër të Shkupit, miratohet një plan urbanistik për tërë sipërfaqen e kompleksit monumental.

Plani nga paragrafi 1 i këtij neni përpilohet në mbështetje të bazave mbrojtëse konservatore, të përgatitura nga institucioni publik kompetent për mbrojtje.

Bazat mbrojtëse konservatore për kompleksin monumental Çarshia e Vjetër e Shkupit, detyrimisht përmbajnë masa të lejuara dhe restriktive për çdo pjesë përbërëse të veçantë në kompleksin monumental Çarshia e Vjetër e Shkupit.

Bazat e lejuara mbrojtëse konservatore nga paragrafi 2 i këtij neni inorporohen në planin nga paragrafi 1 i këtij neni, në pajtim me rregullat e planifikimit urbanistik, mbrojtjes së trashëgimisë kulturore dhe këtë ligj.

Planin nga paragrafi 1 i këtij neni e miratojnë komuna e Qendrës dhe Çairit në procedurë të përcaktuar me ligj.

Plani nga paragrafi 1 i këtij neni nevojitet që të harmonizohet me Programin nga neni 11 i këtij ligji."

Neni 2

Në nenin 10 paragrafi 2 në fjalinë hyrëse të fjala "dhjetë" zëvendësohet me fjalën "njëmbëdhjetë".

Pas pikës 10 shtohet pikë e re 11, si vijon:

"11) një përfaqësues nga Qyteti i Shkupit."

Neni 3

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3706.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ- ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЧНА ПОСТАПКА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за даночна постапка, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 декември 2010 година.

Бр. 07-5266/1
29 декември 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЧНА ПОСТАПКА

Член 1

Во Законот за даночна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/2006, 88/2008, 159/2008, 105/2009 и 133/2009), во Делот петти по членот 178-г се додава нова глава и два нови члена 178-д и 178-ѓ, кои гласат:

„Постапка за едукација

Член 178-д

(1) Доколку даночниот обврзник за прв пат стори неправилност во смисла на членот 38 став (5) од Законот за даночна постапка, членот 64 од Законот за персоналниот данок на доход и членот 7 од Законот за регистрирање на готовински плаќања, овластениот даночен службеник е должен да состави известување за констатираната неправилност со укажување истата да биде отстранета во рок од пет дена. Истовремено овластениот даночен службеник му врачува покана за спроведување на едукација на лицето или субјектот каде што е утврдена неправилноста.

(2) Доколку носителот на платен промет за прв пат стори неправилност во смисла на членот 41 став (7) од Законот за данокот на додадена вредност, но неправилноста ја отстрани во рок од пет дена по истекот на пропишаниот рок или овластениот даночен службеник ја констатира истата неправилност во рок од пет дена по истекот на пропишаниот рок од истиот член на овој закон, во тој случај овластениот даночен службеник е должен да состави известување за констатираната неправилност со укажување истата да биде отстранета во рок од пет дена. Истовремено овластениот даночен службеник му врачува покана за спроведување на едукација на лицето или субјектот каде што е утврдена неправилноста.

(3) Доколку даночниот обврзник за прв пат стори неправилност во смисла на членот 51 став (10) од Законот за данокот на додадена вредност, но неправилноста ја отстрани во рок од пет дена по истекот на пропишаниот рок или овластениот даночен службеник ја констатира истата неправилност во рок од пет дена по истекот на пропишаниот рок од истиот член на овој закон, во тој случај овластениот даночен службеник е должен да состави известување за констатираната неправилност со укажување истата да биде отстранета во рок од три дена. Истовремено овластениот даночен службеник му врачува покана за спроведување на едукација на лицето или субјектот каде што е утврдена неправилноста.

(4) Формата и содржината на поканата за едукација, како и начинот на спроведување на едукацијата ги пропишува министерот за финансии.

(5) Едукацијата ја организира и спроведува Управата за јавни приходи, во рокот од три дена од денот на констатираната неправилност.

(6) Едукацијата може да се спроведе за повеќе утврдени исти или истородни неправилности за еден или за повеќе субјекти.

(7) Доколку во закажаниот термин лицето или субјектот над кој се спроведува едукација не се јави на едукацијата, ќе се смета дека едукацијата е спроведена.

(8) Доколку лицето или субјектот над кој се спроведува едукација се јави на закажаната едукација и истата ја заврши, ќе се смета дека е едуциран по однос на утврдената неправилност.

(9) Доколку овластениот даночен службеник при спроведувањето на контролниот надзор утврди дека не се отстранети утврдените неправилности од ставовите (1), (2) и (3) на овој член, за констатираниот прекршок на сторителот на прекршокот му предлага постапка за порамнување.

(10) Управата за јавни приходи, води евиденција за спроведената едукација на начин пропишан од министерот за финансии.

Член 178 -г

Управата за јавни приходи за бројот на извршените контроли од страна на овластените даночни службеници изготвува квартални извештаи кои се објавуваат на веб страницата на Управата за јавни приходи на унифициран квартален преглед.“

Член 2

Членот 179 се менува и гласи:

“(1) Глоба во износ од 1.500 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на даночен обврзник - правно лице за прекршок ако не учествува во утврдувањето на фактичката состојба согласно со членот 50 ставови (1), (2) и (3) од овој закон.

(2) Глоба во износ од 750 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице за дејствието од ставот (1) на овој член.

(3) Глоба во износ од 150 до 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на физичкото лице за дејствијата од ставот (1) на овој член.

(4) За дејствијата од ставот (1) на овој член на правното лице може да му се изрече прекршочна санкција привремена забрана за вршење на одделна дејност во траење од три до најмногу 30 дена.“

Член 3

По членот 179 се додаваат четири нови члена 179-а, 179-б, 179-в и 179-г, кои гласат:

“Член 179-а

(1) Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на даночен обврзник - правно лице за прекршок, ако:

1) не ги чува деловните книги и евиденции согласно со членот 48 став (1) од овој закон и

2) не пријави факти битни за оданочување согласно со членот 49 од овој закон.

(2) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице за дејствијата од ставот (1) на овој член.

(3) Глоба во износ од 150 до 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на физичкото лице за дејствијата од ставот (1) на овој член.

(4) За дејствијата од ставот (1) на овој член на правното лице може да му се изрече прекршочна санкција привремена забрана за вршење на одделна дејност во траење од три до најмногу 30 дена.

Член 179-б

(1) Глоба во износ од 2.500 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на даночен обврзник - правно лице за прекршок, ако:

1) на барање на Управата за јавни приходи не ги дава сите потребни информации, не достави, или не достави на посочено место на увид и проверка на деловните книги и евиденции, деловната документација и други исправи согласно со членот 60 од овој закон;

2) не дозволи да се изврши увид на предмети, истории или земјиште, односно низ нив или преку нив да се помине заради увид (член 64 став (1));

3) не ги изврши работите од членот 97 став (3) на овој закон;

4) на инспекторот во постапката на контрола не му дава информации и книги, белешки, документи и деловна документација согласно со членот 99 од овој закон и

5) ја оневозможува постапката на присилна наплата согласно со членот 137 став (7) од овој закон.

(2) Глоба во износ од 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице за дејствието од ставот (1) на овој член.

(3) Глоба во износ од 300 до 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на физичкото лице за дејствијата од ставот (1) точки 2, 3, 4 и 5 на овој член.

(4) За дејствијата од ставот (1) на овој член на правното лице може да му се изрече прекршочна санкција привремена забрана за вршење на одделна дејност во траење од три до најмногу 30 дена.

Член 179-в

(1) Глоба во износ од 2.500 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на даночен обврзник - правно лице за прекршок, ако:

1) не поднесе пријава за регистрација согласно со членот 38 став (5) од овој закон и

2) не води деловни книги и евиденции согласно со членот 45 (став 1) од овој закон.

(2) Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице за дејствијата од ставот (1) на овој член.

(3) Глоба во износ од 150 до 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на физичкото лице за дејствијата од ставот (1) на овој член.

(4) За дејствијата од ставот (1) на овој член на правното лице може да му се изрече прекршочна санкција привремена забрана за вршење на одделна дејност во траење од три до најмногу 30 дена.

Член 179-г

(1) Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на даночен обврзник - правно лице за прекршок, ако во даночната пријава не внесува точни, вистинити и потполни податоци и не ја приложува пропишаната документација согласно со членот 53 ставови (3) и (4) од овој закон.

(2) Глоба во износ од 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице за дејствието од ставот (1) на овој член.

(3) Глоба во износ од 150 до 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на физичкото лице за дејствијата од ставот (1) на овој член.

(4) За дејствијата од ставот (1) на овој член на правното лице може да му се изрече прекршочна санкција привремена забрана за вршење на одделна дејност во траење од три до најмногу 30 дена.“

Член 4

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 5

Одредбите на членот 1 од овој закон ќе започнат да се применуваат од 1 јануари 2011 година.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT PËR PROCEDURE TATIMORE

Neni 1

Në Ligjin për procedure tatimore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonise" numer 13/2006, 88/2008, 159/2008, 105/2009 dhe 133/2009), në Pjesen e peste pas nenit 178-g shtohet kapitull i ri dhe dy nene të reja 178-d dhe 178-gj, si vijojne:

"Procedura për edukim

Neni 178-d

(1) Nese tatimpaguesi për here të pare kryen parregullsi sipas nenit 38 paragrafi (5) të Ligjit për procedure tatimore, nenit 64 të Ligjit për tatimin personal mbi të ardhurat dhe nenit 7 të Ligjit për regjistrimin e pagesave me para në dore, nepunesi i autorizuar tatimor eshte i obliguar që të perpiloje njoftim për parregullsine e konstatuar me sugjerim që e njejta të menjanohet në afat prej pese ditesh. Njekohesisht nepunesi tatimor i autorizuar i dorezon ftese për realizimin e edukimit personit ose subjektit ku eshte percaktuar parregullsia.

(2) Nese bartesi i qarkullimit pagesor për here të pare kryen parregullsi sipas nenit 41 paragrafi (7) të Ligjit për tatim mbi vleren e shtuar, por parregullsine e menjanon në afat prej pese ditesh pas kalimit të afatit të percaktuar ose nepunesi tatimor i autorizuar e konstaton parregullsine e njejte në afat prej pese ditesh pas kalimit të afatit të percaktuar nga neni i njejte të ketij ligji, në kete rast nepunesi i autorizuar tatimor eshte i obliguar që të perpiloje njoftim për parregullsine e konstatuar duke sugjeruar që e njejta të menjanohet në afat prej pese ditesh. Njekohesisht nepunesi tatimor i autorizuar i dorezon ftese për realizimin e edukimit personit ose subjektit ku eshte percaktuar parregullsia.

(3) Nese tatimpaguesi për here të pare kryen parregullsi sipas nenit 51 paragrafi (10) të Ligjit për tatim mbi vleren e shtuar, por parregullsine e menjanon në afat prej pese ditesh pas kalimit të afatit të percaktuar ose nepunesi tatimor i autorizuar e konstaton parregullsine e njejte në afat prej pese ditesh pas kalimit të afatit të percaktuar në nenin e njejte të ketij ligji, në kete rast nepunesi i autorizuar tatimor eshte i obliguar që të perpiloje njoftim për parregullsine e konstatuar duke sugjeruar që e njejta të menjanohet në

afat prej tri ditesh. Njekohesisht nepunesi i autorizuar tatimor i dorezon ftese për realizimin e edukimit personit ose subjektit ku eshte percaktuar parregullsia.

(4) Formen dhe permbytjen e fteses për edukim, si dhe menyren e realizimit të edukimit e percaktoi ministri i Financave.

(5) Edukimin e organizon dhe e realizon Drejtoria e të Hyrave Publike, në afat prej tri ditesh nga dita e konstatimit të parregullsise.

(6) Edukimi mund të realizohet për më teper parregullsi të njejta apo të njellojta të konstatuara për një apo më teper subjekte.

(7) Nese në terminin e caktuar personi ose subjekti për të cilin realizohet edukimi nuk paraqitet në edukim, do të konsiderohet se edukimi eshte realizuar.

(8) Nese personi ose subjekti për të cilin realizohet edukimi paraqitet në edukimin e caktuar dhe të njejtin e kryen, do të konsiderohet se eshte edukuar në lidhje me parregullsinë e percaktuar.

(9) Nese nepunesi tatimor i autorizuar gjate zbatimit të mbikeqyrjes kontrolluese konstaton se nuk jane menjanuar parregullsite e percaktuara nga paragrafet (1), (2) dhe (3) të ketij neni, për kundervajtjen e konstatuar kryeresit të kundervajtjes i propozon procedure për barazim.

(10) Drejtoria e të Hyrave Publike, mban evidence për edukimin e realizuar në menyre të percaktuar nga ministri i Financave.

Neni 178-gj

Drejtoria e të Hyrave Publike për numrin e kontrolleve të kryera nga ana e nepunesve të autorizuar tatimore, pergatit raporte tremujore të cilat shpallen në ueb faqen e Drejtorise së të Hyrave Publike për kontroll të unifikuar tremujor."

Neni 2

Neni 179 ndryshohet si vijon:

"(1) Gjobe në shume prej 1 500 deri në 2 000 euro me kundervlere në denare, do t'i shqiptohet tatimpaguesit personit juridik për kundervajtje nese nuk merr pjese në percaktimin e gjendjes faktike në pajtim me nenin 50 paragrafet (1), (2) dhe (3) të ketij ligji.

(2) Gjobe në shume prej 750 eurosh në kundervlere me denare do t'i shqiptohet personit pergjegjes te personi juridik, për veprimin nga paragrafi (1) i ketij neni.

(3) Gjobe në shume prej 150 deri në 500 euro në kundervlere me denare do t'i shqiptohet personit fizik, për veprimet nga paragrafi (1) i ketij neni.

(4) Për veprimet nga paragrafi (1) i ketij neni, personit juridik mund t'i shqiptohet sanksion kundervajtes ndalim i perkohshem për kryerjen e veprimtarise së caktuar në kohezgjatje prej tri deri më së shumti 30 dite."

Neni 3

Pas nenit 179 shtohen kater nene të reja 179-a, 179-b, 179-v dhe 179-g, si vijojne:

"Neni 179-a

(1) Gjobe në shume prej 2 000 deri në 3 000 euro në kundervlere me denare, do t'i shqiptohet tatimpaguesit person juridik për kundervajtje, nese:

1) nuk i ruan librat afariste dhe evidencat në pajtim me nenin 48 paragrafi (1) të ketij neni dhe

2) nuk paraqet fakte të rendesishme për tatimim në pajtim me nenin 49 të ketij ligji.

(2) Gjobe në shume prej 1 000 eurosh në kundervlere me denare do t'i shqiptohet personit pergjegjes te personi juridik, për veprimet nga paragrafi (1) i ketij neni.

(3) Gjobe në shume prej 150 deri në 500 euro në kundervlere me denare do t'i shqiptohet personit fizik, për veprimet nga paragrafi (1) i ketij neni.

(4) Për veprimet nga paragrafi (1) i ketij neni, personit juridik mund t'i shqiptohet sanksion kundervajtes ndalim i perkohshem për kryerjen e veprimtarise së caktuar në kohezgjatje prej tri deri më së shumti 30 dite."

Neni 179-b

(1) Gjobe në shume prej 2 500 deri në 3 000 euro në kundervlere me denare, do t'i shqiptohet tatimpaguesit person juridik për kundervajtje, nese:

1) me kerkesen e Drejtorise së të Hyrave Publike nuk i jep të gjitha informatat e nevojshme, nuk dorezon, ose nuk i dorezon në vendin e caktuar për shikim dhe kontroll librat dhe evidencat afariste, dokumentacionin afarist dhe dokumentet tjera, në pajtim me nenin 60 të ketij ligji;

2) nuk lejon të kryhet shikim i lendeve, lokaleve ose truallit, respektivisht neper to ose nepermjet tyre të kalohet për keqyrje (neni 64 paragrafi (1));

3) nuk i kryen punet nga neni 97 paragrafi (3) i ketij ligji;

4) inspektorit në proceduren e kontrollit nuk i jep informata dhe libra, shenime, dokumente dhe dokumentacion afarist në pajtim me nenin 99 të ketij ligji;

5) e pamundeson proceduren e pageses së detyrueshme, në pajtim me nenin 137 paragrafi (7) të ketij ligji.

(2) Gjobe në shume prej 1 500 eurosh në kundervlere me denare do t'i shqiptohet personit pergjegjes te personi juridik, për veprimin nga paragrafi (1) i ketij neni.

(3) Gjobe në shume prej 300 deri në 500 euro në kundervlere me denare do t'i shqiptohet personit fizik, për veprimet nga paragrafi (1) pikat 2, 3, 4 dhe 5 të ketij neni.

(4) Për veprimet nga paragrafi (1) i ketij neni, personit juridik mund t'i shqiptohet sanksion kundervajtes ndalim i perkohshem për kryerjen e veprimtarise së caktuar në kohezgjatje prej tri deri më së shumti 30 dite.

Neni 179-v

(1) Gjobe në shume prej 2 500 deri në 5 000 euro në kundervlere me denare, do t'i shqiptohet tatimpaguesit person juridik për kundervajtje, nese:

1) nuk parashtron fleteparaqitje për regjistrim në pajtim me nenin 38 paragrafi (5) të ketij ligji;

2) nuk mban libra dhe evidenca afariste në pajtim me nenin 45 (paragrafi 1) të ketij ligji;

(2) Gjobe në shume prej 1 000 deri në 2 000 euro në kundervlere me denare do t'i shqiptohet personit pergjegjes te personi juridik, për veprimet nga paragrafi (1) i ketij neni.

(3) Gjobe në shume prej 150 deri në 500 euro në kundervlere me denare do t'i shqiptohet personit fizik, për veprimet nga paragrafi (1) i ketij neni.

(4) Пër veprimet nga paragrafi (1) i ketij neni, personit juridik mund t'i shqiptohet sanksion kundervajtes ndalim i perkohshem për kryerjen e veprimtarise së caktuar, në kohezgjatje prej tri deri më së shumti 30 dite.

Neni 179-g

(1) Gjobe në shume prej 3 000 deri në 5 000 euro në kundervlere me denare, do t'i shqiptohet tatimpaguesit person juridik për kundervajtje, nese në fleteparaqitjen për tatim nuk fut të dhena të sakta, të verteta dhe të plota dhe nuk e bashkengjit dokumentacionin e percaktuar në pajtim me nenin 53 paragrafet (3) dhe (4) të ketij ligji.

(2) Gjobe në shume prej 2 000 eurosh në kundervlere me denare do t'i shqiptohet personit pergjegjes te personi juridik, për veprimin nga paragrafi (1) i ketij neni.

(3) Gjobe në shume prej 150 deri në 500 euro në kundervlere me denare do t'i shqiptohet personit fizik, për veprimet nga paragrafi (1) i ketij neni.

(4) Пër veprimet nga paragrafi (1) i ketij neni, personit juridik mund t'i shqiptohet sanksion kundervajtes ndalim i perkohshem për kryerjen e veprimtarise së caktuar në kohezgjatje prej tri deri më së shumti 30 dite."

Neni 4

Aktet nenligjore të parapara me kete ligj do të miratohen në afat prej 60 ditesh nga dita e hyrjes në fuqi të ketij ligji.

Neni 5

Dispozitat e nenit 2 të ketij ligji do të fillojne të zbatohen nga 1 janari 2011.

Neni 6

Ky ligj hyn në fuqi në дитен e tete nga dita e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise".

3707.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕРСОНАЛНИОТ ДАНОК НА ДОХОД

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход.

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 декември 2010 година.

Бр. 07-5267/1
29 декември 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕРСОНАЛНИОТ ДАНОК НА ДОХОД

Член 1

Во Законот за персоналниот данок на доход („Службен весник на Република Македонија" број 80/93, 3/94, 70/94, 71/96, 28/97, 8/2001, 50/2001, 52/2001, 2/2002, 44/2002, 96/2004, 120/2005, 52/2006, 139/2006, 6/2007, 160/2007, 159/2008, 20/2009 и 139/2009), во членот 6 став (1) точката 25 се менува и гласи:

“плати на вработените лица кај обврзникот кој е корисник на технолошка индустриска развојна зона, за период од десет години од започнувањето на вршењето на дејноста во зоната, односно од првиот месец во кој корисникот ќе изврши исплата на плата, без разлика на бројот на вработените лица кај корисникот, под услови и постапка утврдени со Законот за технолошки индустриски развојни зони.“

Член 2

По членот 143-а се додава нов член 143-б, кој гласи:

“Член 143-б

Глоба во износ од 400 евра во денарска противвредност за сторен прекршок ќе му се изрече на даночниот обврзник ако деловните книги, другата евиденција и документација не ги чува во деловната просторија (член 64)“.

Член 3

Членот 144 се менува и гласи:

“Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност за сторен прекршок ќе му се изрече на даночниот обврзник, доколку деловните книги ги води неажурно (членови 59 став 1, 61 и 62).“

Член 4

По членот 144 се додава нов член 144-а, кој гласи:

“Член 144-а

(1) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност за сторен прекршок ќе му се изрече на даночниот обврзник, ако:

1) не поднесе даночна пријава, даночен биланс и барање во пропишаниот рок (членови 31-а, 67, 68, 69, 71 и 73);

2) не ги води или неточно ги води деловните книги (членови 59 став 1, 61 и 62);

3) деловните книги, другата евиденција и документација не ги чува најмалку пет години (член 66) и

4) приходите не ги остварува преку трансакциска сметка и жиро-сметка кај носителите на платен промет (член 88).

(2) За прекршоците од ставот (1) на овој член на даночниот обврзник ќе му се изрече и забрана за вршење на професија, дејност или должност во траење од 15 дена.

Член 5

Членот 145 се менува и гласи:

„(1) Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност за сторен прекршок ќе му се изрече на даночниот обврзник правно лице - исплатувач на приходи, ако:

1) не го пресмета данокот и не го уплати на соодветната сметка (членови 76 и 95);

2) не ги исполнува обврските од членот 77 на овој закон и

3) исплатата за испорачаната стока и извршените услуги не ја изврши преку и трансакциска сметка и жиросметка на обврзникот (член 88).

(2) Глоба во износ од 750 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице за прекршокот од ставот (1) на овој член.“

Член 6

Членот 145-а се менува и гласи:

“(1) Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност за сторен прекршок ќе му се изрече на трговецот кој организира зелен пазар на кој се врши трговија на големо и мало, ако трговецот на органот за јавни приходи не му доставува годишен извештај за корисниците на продажните места на зелените пазари.

(2) За прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице кај трговецот кој организира зелен пазар на кој се врши трговија на големо и мало, ќе му се изрече глоба во износ од 750 евра во денарска противвредност.“

Член 7

Членот 147 се брише.

Член 8

Во членот 29 од Законот за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход („Службен весник на Република Македонија“ број 159-/2008) годината "2011" се заменува со годината "2013".

Член 9

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

ПËР НДРЬШИМИН ДНЕ ПЛОТËСИМИН Е ЛИГИТИ ПËР ТАТИМИН ПЕРСОНАЛ МБИ ТË АРДУРАТ

Нени 1

Нë Лигин пëр татимин персонал мби тë ардхурат ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë", numër 80/93, 3/94, 70/94, 71/96, 28/97, 8/2001, 50/2001, 52/2001, 2/2002, 44/2002, 96/2004, 120/2005, 52/2006, 139/2006, 6/2007, 160/2007, 159/2008, 20/2009 dhe 139/2009), нë ненин 6 параграфи (1) пика 25 нdryshohet si vijon:

"rrogave тë personave тë пунëсуар те дetyрëси и цили ëштë шфryтезуес и зонës zhvillimore teknologjike industriale, пëр периодхë пëр dhjetë vitesh nga fillimi и kryerjes сë vep-primtarise нë зонë, пëркатëсисht nga muaji и парë нë тë cilin шфryтезуеси до тë kryejë pagesë тë rrogës, па dallim nga numri и personave тë пунëсуар те шфryтëзуеси, нë kushte dhe нë procedurë тë пërcaktuara ме Лигин пëр зона zhvil-limore teknologjike industriale."

Нени 2

Pas neni 143-a shtohet neni и ri 143-b, si vijon:

"Neni 143-b

Gjobe нë shumë prej 400 eurosh нë kundërvlerë ме de-nare пëр kundërvajtje тë kryer do t'i shqiptohet tatimpague-sit, нëсе librat afariste, evidencën dhe dokumentacionin tje-ter nuk и ruan нë lokalin afarist (neni 64)."

Нени 3

Neni 144 ndryshohet si vijon:

"Gjobe нë shumë prej 500 eurosh нë kundërvlerë ме denare пëр kundërvajtje тë kryer do t'i shqiptohet tatimpag-uesit, нëсе librat afariste и mban нë mënyrë тë paazhurnuar (nenet 59 paragrafi 1, 61 dhe 62)."

Нени 4

Pas neni 144 shtohet neni и ri 144-a, si vijon:

"Neni 144-a

(1) Gjobe нë shumë prej 500 deri нë 1 000 euro нë kundervlere ме денарë пëр kundërvajtje тë kryer do t'i shqi-ptohet tatimpaguesit, нëсе:

1) nuk parashtron fletëparaqitje tatimore, bilanc tatimor dhe kërkesë нë afatin e përcaktuar (nenet 31-a, 67, 68, 69, 71 dhe 73);

2) nuk и mban ose и mban нë mënyrë тë pasaktë librat afariste (nenet 59 paragrafi 1, 61 dhe 62);

3) librat afariste, evidencën dhe dokumentacion tjetër nuk и ruan сë paku pesë vjet (neni 66) dhe

4) тë hyrat nuk и realizon nëpërmjet llogarisë сë transa-ksionit dhe xhiro-llogarisë те bartësit e qarkullimit pagesor (neni 88).

(2) Pëр kundërvajtjet nga paragrafi (1) и këtij neni ta-timpaguesit do t'i shqiptohet edhe ndalim пëр kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës нë kohëzgjatje prej 15 ditesh."

Нени 5

Neni 145 ndryshohet si vijon:

"(1) Gjobe нë shumë prej 2 000 deri нë 3 000 euro нë kundervlere ме денарë пëр kundërvajtje тë kryer do t'i shqi-ptohet tatimpaguesit person juridik - pagues и тë hyrave, nese:

1) nuk e llogarit tatimin dhe nuk e paguan нë llogarinë perkatese (nenet 76 dhe 95);

2) nuk и plotëson detyrimet nga neni 77 и këtij ligji dhe

3) pagesen пëр mallin e dërguar dhe shërbimet e kryera nuk e kryen nëpërmjet llogarisë сë transaksionit edhe тë xhiro-llogarisë тë detyrësit (neni 88).

(2) Gjobe нë shumë prej 750 eurosh нë kundërvlerë ме denare do t'i shqiptohet personit përgjegjës те personi juri-dik, пëр kundërvajtjen nga paragrafi (1) и këtij neni."

Нени 6

Neni 145-a ndryshohet si vijon:

"(1) Gjobe нë shumë prej 2 000 deri нë 3 000 euro нë kundervlere ме денарë, do t'i shqiptohet tregtarit и cili or-ganizon treg тë gjelbër нë тë cilin kryhet tregti ме shumicë dhe pakicë, нëсе tregtari organit пëр тë hyra publike nuk и dorezon raport vjetor пëр шфryтëзуесит e vendeve тë shitjes нë tregjet e gjelbra."

(2) Пër kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij neni, personit përgjegjës te tregtari i cili organizon treg të gjelbër në të cilin kryhet tregti me shumicë dhe pakicë, do t'i shqiptohet gjobë në shumë prej 750 eurosh në kundërvlerë me denare."

Neni 7

Neni 147 shlyhet.

Neni 8

Në nenin 29 të Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për tatim personal mbi të ardhurat („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 159/2008), viti "2011" zevendesohet me vitin "2013".

Neni 9

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në „Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3708.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА

Се прогласува Законот за изменување на Законот за денационализација,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 декември 2010 година.

Бр. 07-5268/1
29 декември 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗА К О Н

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА

Член 1

Во Законот за денационализација („Службен весник на Република Македонија“ број 20/98, 31/2000, 42/2003, 44/2007 и 72/10), во членот 39 став (1) алинејата 6 се менува и гласи:

“- за плаќање на надоместок на концесија на државен имот, за делот од надоместокот што претставува приход на Буџетот на Република Македонија,“.

Алинејата 7 се менува и гласи:

“- за купување или плаќање на закуп на државен имот, за делот што претставува приход на Буџетот на Република Македонија,“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

ПËР НДРЫШИМИН Е ЛИГЈИТ ПËР ДЕНАЦИОНАЛИЗИМ

Neni 1

Në Ligjin për denacionalizim ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 20/98, 31/2000, 42/2003, 44/2007 dhe 72/10) në nenin 39 paragrafi (1) alineja 6 ndryshohet si vijon:

"-për pagesë të kompensimit për koncesion të pronës shtetërore, për pjesën e kompensimit që paraqet të hyra në Buxhetin e Republikës së Maqedonisë,“.

Alineja 7 ndryshohet si vijon:

"-për blerje ose pagesë të qirasë së pronës shtetërore, për pjesën që paraqet të hyra në Buxhetin e Republikës së Maqedonisë,“.

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3709.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ НА ГОТОВИНСКИ ПЛАЌАЊА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за регистрирање на готовински плаќања, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 декември 2010 година.

Бр. 07-5269/1
29 декември 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗА К О Н

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ НА ГОТОВИНСКИ ПЛАЌАЊА

Член 1

Во Законот за регистрирање на готовински плаќања („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/2001, 42/2003, 42/2004, 70/2006, 126/2006, 47/2007, 88/2008 и 133/2009), по членот 19 се додава нов член 19-а, кој гласи:

„Член 19-а

Контролата и проверката на функционалните и технички карактеристики на фискалниот систем на опрема ги вршат независни акредитирани правни лица овластени од министерот за финансии, кои ги исполнуваат условите кои се однесуваат на опремата, кадарот, локациските и просторните услови.

Изборот на правното лице од ставот 1 на овој член се врши по претходно објавен јавен повик во најмалку два дневни весници што излегуваат на територијата на Република Македонија и во „Службен весник на Република Македонија“.

Министерот за финансии го пропишува начинот на избор и поблиските услови за овластување на правното лице од ставот 1 на овој член кои се однесуваат на опремата, кадарот, локациските и просторните услови.“

Член 2

Во членот 20-г ставот 1 се менува и гласи:

“За констатирана незаконитост од членот 20-б став 1 на овој закон истовремено со решението за изрекување привремена забрана за вршење дејност, на даночниот обврзник даночниот контролор ќе му издаде покана за плаќање на глоба утврдена со членот 23-а од овој закон, која даночниот обврзник е должен да ја плати во рок од осум дена од денот на врачувањето на поканата.“

Во ставот 3 зборот „налогот“ се заменува со зборот „поканата“.

Член 3

Во членот 20-ѓ зборот „налогот“ се заменува со зборот „поканата“.

Член 4

Во членот 20-е став 2 зборовите: „член 21“ се заменуваат со зборовите: „член 21-б“.

Член 5

Во членот 20-ж став (1) зборовите: „налог за плаќање на глоба во висина од 50% од висината на глобата“ се заменуваат со зборовите: „ќе му издаде покана за плаќање на глоба“, а зборовите: „од доставувањето на налогот“ се заменуваат со зборовите: „од денот на врачувањето на поканата“.

Член 6

Членот 21 се менува и гласи:

“Глоба во износ од 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на даночниот обврзник - правно лице за сторен прекршок, ако:

1) на видно место не поставил соопштение со кое го информира купувачот на добро, односно корисникот на услуга за неговата обврска да бара фискална сметка (член 7);

2) не го чува контролниот траг од фискалната сметка во објектот (член 8 став 2);

3) не води книга за дневни финансиски извештаи (член 11 став 4) и

4) не закупи и не регистрира резервна фискална апаратура (член 13).

Глоба во износ од 800 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице за прекршокот од ставот 1 точки 1, 2 и 3 на овој член.

Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице за прекршокот од ставот 1 точка 4 на овој член.

Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на даночен обврзник - физичко лице за прекршокот од ставот (1) од овој член.“

Член 7

По членот 21 се додаваат два нови члена 21-а и 21-б, кои гласат:

„Член 21-а

Глоба во износ од 2.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на даночниот обврзник - правно лице за сторен прекршок, ако:

1) издаде сметка која не ги содржи пропишаните елементи (член 5 став 1);

2) не води итна сметководствена книга за извршениот промет на добра, односно на услуга (член 12 став 2) и

3) не ги чува и одржува во исправна состојба фискалните апарати (член 14 став 1).

Глоба во износ од 800 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице за прекршокот од ставот 1 точка 1 на овој член.

Глоба во износ од 600 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице за прекршокот од ставот 1 точки 2 и 3 на овој член.

Глоба во износ од 800 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на даночен обврзник - физичко лице за прекршокот од ставот 1 точка 1 на овој член.

Глоба во износ од 600 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на даночен обврзник - физичко лице за прекршокот од ставот 1 точки 2 и 3 на овој член.

Член 21-б

Глоба во износ од 4.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на даночниот обврзник - правно лице за сторен прекршок, ако:

1) не вовеле и користи одобрен фискален систем на опрема за регистрирање на готовински плаќања (член 2 став 1);

2) не издава фискална сметка за извршениот промет на добра, односно на услуга (член 2);

3) не издава парагон блок за извршениот промет на добра, односно на услуга (член 12 став 2) и

4) не набави одобрен фискален систем на опрема за регистрирање на готовинските плаќања (член 2 став 2).

Глоба во износ од 800 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице за прекршокот од ставот 1 на овој член.

Глоба во износ од 800 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на даночен обврзник - физичко лице за прекршокот од ставот 1 на овој член.“

Член 8

Во членот 22 став 1 зборовите: „член 21“ се заменуваат со зборовите: „член 21-б“, а зборовите: „шест месеци до една година“ се заменуваат со зборовите: „15 дена“.

Во ставот 2 зборовите: „член 21“ се заменуваат со зборовите: „член 21-б“, а зборовите: „една до три години“ се заменуваат со зборовите: „осум дена“.

Член 9

Подзаконскиот акт од членот 1 став 3 на овој закон ќе се донесе во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 10

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT PËR REGJISTRIM TË PAGESAVE ME PARA NË DORE

Neni 1

Në Ligjin për regjistrim të pagesave me para në dore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonise" numer 31/2001, 42/2003, 42/2004, 70/2006, 126/2006, 47/2007, 88/2008 dhe 133/2009), pas nenit 19 shtohet nen i ri 19-a, si vijon:

"Neni 19-a

Mbiqeqrjen dhe kontrollin e karakteristikave funksionale dhe teknike të sistemit fiskal, e kryejne personat juridike të pavarur të akredituar e të autorizuar nga ministri i Financave, të cilet i plotesojne kushtet që kane të bejne me pajisjen, kuadrin, kushtet hapesine dhe të lokacionit.

Zgjedhja e personit juridik nga paragrafi 1 i ketij neni, behet me thirrje publike të shpallur paraprakisht së paku në dy gazeta ditore që dalin në territorin e Republikës së Maqedonise dhe në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonise".

Ministri i Financave e percakton menyren e zgjedhjes dhe kushtet më të aferta për autorizimin e personit juridik nga paragrafi 1 i ketij neni, që kane të bejne me pajisjen, kuadrin, kushtet hapesine dhe të lokacionit."

Neni 2

Në nenin 20-g paragrafi 1 ndryshohet si vijon:

"Për paligjshmerine e konstatuar nga neni 20-b paragrafi 1 i ketij ligji, njekohesisht me aktvendim për shqiptimin e ndalimit të perkohshem për kryerje të veprimtarise, detyresit tatimor kontrollori tatimor do t'i leshoje ftese për pagesen e gjobes së percaktuar me nenin 23-a të ketij ligji, të cilen detyresi tatimor detyrohet ta paguaje në afat prej tete ditesh nga dita e marrjes së fteses."

Në paragrafin 3 fjala " urdhereses" zevendesohet me fjalen "fteses".

Neni 3

Në nenin 20-gj fjala "urdherese" zevendesohet me fjalen "ftese".

Neni 4

Në nenin 20-e paragrafi 2 fjalet: "nenin 21" zevendesohen me fjalet: "nenin 21-b".

Neni 5

Në nenin 20-zh paragrafi (1) fjalet: "urdherese për pagesen e gjobes në lartesi prej 50% të lartesisë së gjobes" zevendesohen me fjalet: "do t'i leshoje ftese për pagesen e gjobes", ndersa fjalet: "nga dergimi i urdhereses" zevendesohen me fjalet: "nga dita e dorezimit të fteses".

Neni 6

Neni 21 ndryshohet si vijon:

"Gjobe në shume prej 2 000 eurosh në kundervlere me denare, do t'i shqiptohet detyresit tatimor - person juridik për kundervajtjen e kryer, nese:

1) në vend të dukshem nuk ka vendosur njoftim me të cilin e informon bleserin e të mires perkatesisht shfrytezuesin e sherbimit, për detyrimin e tij që të kerkoje llogari fiskale (neni 7);

2) nuk e ruan gjurmen kontrolluese të llogarise fiskale në objekt (neni 8 paragrafi 2);

3) nuk mban liber për raporte financiare ditore (neni 11 paragrafi 4) dhe

4) nuk merr me qira dhe nuk regjistron aparature fiskale rezerve (neni 13).

Gjobe në shume prej 800 eurosh në kundervlere me denare do t'i shqiptohet personit pergjegjes te personi juridik, për kundervajtje nga paragrafi 1 pikat 1, 2 dhe 3 të ketij neni.

Gjobe në shume prej 500 eurosh në kundervlere me denare do t'i shqiptohet personit pergjegjes te personi juridik, për kundervajtje nga paragrafi 1 pika 4 e ketij neni.

Gjobe në shume prej 500 eurosh në kundervlere me denare do t'i shqiptohet detyresit tatimor - person fizik, për kundervajtje nga paragrafi (1) i ketij neni."

Neni 7

Pas nenit 21 shtohen dy nene të reja 21-a dhe 21-b, si vijojne:

"Neni 21-a

Gjobe në shume prej 2 500 eurosh në kundervlere me denare, do t'i shqiptohet detyresit tatimor - person juridik për kundervajtjen e kryer, nese:

1) leshon fature e cila nuk i permban elementet e percaktuara (neni 5 paragrafi 1);

2) nuk mban liber urgjent të kontabilitetit për qarkullimin e kryer të të mirave, perkatesisht të sherbimit (neni 12 paragrafi 2);

3) nuk i ruan dhe miremban në gjendje të rregullt aparatet fiskale (neni 14 paragrafi 1).

Gjobe në shume prej 800 eurosh në kundervlere me denare do t'i shqiptohet personit pergjegjes te personi juridik, për kundervajtje nga paragrafi 1 pika 1 e ketij neni.

Gjobe në shume prej 600 eurosh në kundervlere me denare do t'i shqiptohet personit pergjegjes te personi juridik, për kundervajtje nga paragrafi 1 pikat 2 dhe 3 të ketij neni.

Gjobe në shume prej 800 eurosh në kundervlere me denare do t'i shqiptohet detyresit tatimor - person fizik, për kundervajtje nga paragrafi 1 pika 1 e ketij neni.

Gjobe në shume prej 600 eurosh në kundervlere me denare do t'i shqiptohet detyresit tatimor - person fizik, për kundervajtje nga paragrafi 1 pikat 2 dhe 3 të ketij neni.

Neni 21-b

Gjobe në shume prej 4 000 eurosh në kundervlere me denare do t'i shqiptohet detyresit tatimor - person juridik për kundervajtjen e kryer, nese:

1) nuk vendos dhe shfrytazon sistem të lejuar fiskal të pajisjes për regjistrimin e pageses me para në dore (neni 2 paragrafi 1);

2) nuk leshon llogari fiskale për qarkullimin e kryer të të mirave, perkatesisht të sherbimit (neni 2);

3) nuk leshon flete blloku faturash për qarkullimin e kryer të të mirave, perkatesisht të sherbimit (neni 12 paragrafi 2) dhe

4) nuk blen sistem të lejuar fiskal të pajisjes, për regjistrimin e pageses me para në dore (neni 2 paragrafi 2).

Gjobe në shume prej 800 deri në 1 000 euro në kundervlere me denare do t'i shqiptohet personit pergjegjes te personi juridik, për kundervajtje nga paragrafi 1 i ketij neni.

Gjobe në shume prej 800 deri në 1000 euro në kundervlere me denare do t'i shqiptohet detyresit tatimor - person fizik, për kundervajtje nga paragrafi 1 i ketij neni."

Neni 8

Në nenin 22 paragrafi 1 fjalet: "neni 21" zevendesohen me fjalet: "neni 21-b", ndersa fjalet: "gjashte muaj deri në një vit" zevendesohen me fjalet: "15 dite".

Ne paragrafin 2 fjalet: "neni 21" zevendesohen me fjalet: "neni 21-b", ndersa fjalet: "një deri në tre vjet" zevendesohen me fjalet: "tete dite".

Neni 9

Akti nenligjor nga neni 1 paragrafi 3 të ketij ligji, do të miratohet në afat prej 60 ditesh nga dita e hyrjes në fuqi të ketij ligji.

Neni 10

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tete nga dita e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonise".

3710.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЕМЕНСКИ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 декември 2010 година.

Бр. 07-5270/1
29 декември 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЕМЕНСКИ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА

Член 1

Во Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија ("Службен весник на Република Македонија" број 39/2006 и 89/2008), во членот 1 став (1) по зборовите: "саден материјал" се додаваат зборовите: "и материјал за размножување", во заградите пред зборот "житни" се додаваат зборовите: "во натамошниот текст: семенски и саден материјал од", зборовите: "служба за сертифицирање" се заменуваат со зборовите: "надлежност на официјалениот орган за сертифицирање" и зборот "дефинитивни" се заменува со зборот "референтни".

Член 2

Во членот 4 став (1) точката 2 се менува и гласи:

„2. Саден материјал се цели растенија добиени со генеративно или вегетативно размножување, наменети за производство на овошје и грозје, градинарски и украсни растенија;”.

По точката 2 се додава нова точка 3, која гласи:

„3. Материјал за размножување е семе, делови од растенија или цели растенија вклучително и садни подлоги, наменети за размножување и производство на саден материјал од земјоделски растенија;”.

Точките 3, 4, 5, 6 и 7 стануваат точки 4, 5, 6, 7 и 8.

По точката 8 која станува точка 9 се додава нова точка 10, која гласи:

„10. Европски заеднички каталог на сорти од земјоделски растителни видови е заеднички каталог на сорти кој се составува врз основа на националните каталози на земјите членки на ЕУ;”.

Точките 9 и 10 стануваат точки 11 и 12.

Точката 11 која станува точка 13 се менува и гласи:

„13. Генетски модифициран организам (во натамошниот текст: ГМО) е секој организам вклучувајќи го секој микроорганизам, со исклучок на човечките суштества, во кој генетскиот материјал е променет на начин кој природно не се случува со процесите на размножување и/или природна рекомбинација. Како ГМО се смета и комбинација од ГМО;”.

Точките 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 стануваат точки 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23.

Точката 22 која станува точка 24 се менува и гласи:

„24. Официјално сертифицирање и етикетирање на семенски и саден материјал е издавање на сертификат и етикети за пакувањата;”.

По точката 24 се додаваат две нови точки 25 и 26, кои гласат:

„25. Официјален орган за сертифицирање е правно лице на кое му е дадено јавно овластување за стручна контрола на поле и во лабораторија на семенскиот и садниот материјал;

26. Сертификат е документ со кој се потврдува извршената официјална сертификација на семенски и саден материјал од земјоделски растенија;”.

Точките 23 и 24 стануваат точки 27 и 28.

Точката 25 која станува точка 29 се менува и гласи:
„29. Ген банка е институција во која се чува и одржува семенскиот и садниот материјал на дивергентни популации и автохтони видови, со цел да се заштити биодиверзитетот и чување на референтни примероци на семенски и саден материјал од земјоделски растенија;”.

Точката 26 станува точка 30.

По точката 27 која станува точка 31 се додава нова точка 32, која гласи:

„32.VCU тест е постапка за испитување на производната и употребната вредност на нови сорти земјоделски растенија;”.

Точките 28, 29, 30, 31, 32 и 33 стануваат точки 33, 34, 35, 36, 37 и 38.

Член 3

Во членот 5 став (1) зборовите: “ги пласира на пазарот” се заменуваат со зборовите: “се наменети за трговија”.

Ставот (4) се менува и гласи:

„Снабдувачите ќе се запишат во Регистарот на снабдувачи доколку имаат вработено најмалку едно лице со високо образование од земјоделски науки - со одветна насока, земјоделско земјиште, опрема, деловни простории и соодветни магацински простории.”

Член 4

Членот 6 се менува и гласи:

„(1) Упис во регистрите на снабдувачи на семенски и саден материјал не е задолжителен за производителите на мали количини на семенски и саден материјал на определени видови наменети за лична употреба.

(2) Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство ги пропишува видовите и количините на семенски и саден материјал од ставот (1) на овој член.”

Член 5

Во членот 8 став (1) по зборот “закон” се става запирка, а зборовите: “и Законот за здравјето на растенијата” се заменуваат со зборовите: “Законот за здравјето на растенијата и Законот за Државниот инспекторат за земјоделство”.

Ставот (5) се менува и гласи:

„Ако семенскиот и садниот материјал од сорти за земјоделски растенија е третиран со производ за заштита на растенија, производот за заштита на растенија мора да биде означен на етикетата од амбалажата.”

Ставот (7) се менува и гласи:

„Семенскиот и садниот материјал се произведува под контрола на Управата, која со сертификат потврдува дека семенскиот и садниот материјал ги исполнува условите за трговија. Сертификатот го придружува семенскиот и садниот материјал што се става во трговија.”

Во ставот (9) зборовите: “соодветно спакуван, деклариран и етикетан” се заменуваат со зборовите: “сертифициран, соодветно спакуван и етикетан”.

Во ставот (10) зборот “декларирањето” се заменува со зборот “сертифицирањето”.

Ставот (11) се менува и гласи:

„Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство ги пропишува начинот на пакувањето, препакувањето и етикетањето, формата и содржината на етикетата, начинот и постапката за официјална сертификација на садниот материјал, како и условите во поглед на сортната чистота и квалитетот на садниот материјал од одделни видови земјоделски растенија.”

Член 6

Во членот 9 ставот (1) се менува и гласи:

„Семенски и саден материјал од видови и сорти земјоделски растенија можат да се стават во трговија само доколку сортата е запишана во националната сорта листа или во Европскиот заеднички каталог на сорти од земјоделски растителни видови, со исклучок на семенски и саден материјал од овошните растенија, украсните растенија, сакиско цвеќе, мицелиум за размножување на габи и семе од треви кои не се наменети за семенска мешавина.”

Член 7

Во членот 11 став (3) зборот “на” се заменува со зборот “не”.

Член 8

Во членот 16 став (2) зборовите: “хемиски средства” се заменуваат со зборовите: “производи за заштита на растенијата”.

Член 9

Во членот 17 став (1) по зборот “извештај” се додаваат зборовите: “и да го достават до Управата во рок од 30 дена”.

Во ставот (2) по зборот “извештај” се додаваат зборовите: “во рок од 30 дена”.

Член 10

Во членот 18 ставовите (1), (2) и (3) се менуваат и гласат:

„(1) Снабдувачот е должен на Управата и на овластеното правно лице од членот 59 став (1) на овој закон, да ги пријави посеаните површини со семенски и саден материјал на сорти на земјоделски растенија, а овластеното правно лице му издава ”Сертификат за извршена стручна контрола на произведениот семенски и саден материјал“.

(2) За секоја количина семе што ги исполнува условите за сертификација од членот 8 став (6) на овој закон, овластеното правно лице од членот 60 став (1) на овој закон издава ”Сертификат за квалитетот на семето на земјоделски растенија”.

(3) Управата на снабдувачот му издава ”Сертификат за конечно сертифицирано семе” врз основа на сертификатите од ставовите (1) и (2) на овој член и/или ”Сертификат за конечно сертифициран саден материјал” врз основа на сертификатот од ставот (1) на овој член во рок од 15 дена од денот на добивањето на сертификатите од ставовите (1) и (2) на овој член.”

Член 11

Во членот 20 ставовите (1) и (2) се менуваат и гласат:

„(1) Сертификат за конечно сертифицирано семе од семенска мешавина од житни и фуражни растенија врз основа на сертификат за извршена стручна контрола на произведениот семенски материјал и сертификат за испитување на квалитетот на семенскиот материјал на компонентите на мешавината издава Управата во рок од 15 дена, по добивање на сертификатите од членот 18 ставови (1) и (2) на овој закон.

(2) Снабдувачот кој е производител на семенска мешавина од житни и фуражни растенија поднесува барање до Управата за добивање на сертификат од ставот (1) на овој член.”

Член 12

Во членот 23 став (1) по зборот “Управата” се додаваат зборовите: “или правно лице кое е овластено од Управата”.

По ставот (3) се додаваат два нови става (4) и (5), кои гласат:

„(4) Трошоците за издавање на официјални етикети од ставот (1) на овој член се на товар на снабдувачот во рамките на реално направените трошоци за издавање на официјални етикети.

(5) Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство ги пропишува начинот и висината на надоместокот за издавање на официјални етикети.”

Член 13

Во членот 24 по зборот “под” се додава зборот “ист”.

Член 14

Во членот 26 став (3) по зборот “листа” се додаваат зборовите: “или Европскиот заеднички каталог на сорти од земјоделски растителни видови со исклучок на овошните и украсните растенија”.

Во ставот (4) по зборот “листа” се додаваат зборовите: “или Европскиот заеднички каталог на сорти од земјоделски растителни видови”.

Член 15

Во членот 28 ставот (1) се менува и гласи:

„Увозникот е должен пред увозот секоја пратка на семенски и саден материјал за земјоделски растенија, да ја пријави на државен фитосанитарен инспектор за инспекциски преглед.”

Во ставовите (5), (6), (8) и (10) зборот “фитосанитарниот” се заменува со зборовите: “државниот фитосанитарен”.

Ставот (7) се менува и гласи:

„Доколку се исполнети условите за увоз од членот 26 на овој закон, државниот фитосанитарен инспектор по извршениот преглед дозволува увоз на семенски или саден материјал.”

По ставот (9) се додава нов став (10), кој гласи:

„(10) Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство ја пропишува висината и начинот на наплата на реално направените трошоци од ставот (9) на овој член.”

Во ставот (10) кој станува став (11) зборовите: “ставовите (7) и” се заменуваат со зборот “ставот”.

Член 16

Во членот 29 став (1) по зборовите: “страна на” се додава зборот “државниот”.

Член 17

Во членот 30 став (1) зборот “фитосанитарниот” се заменува со зборовите: “државен фитосанитарен”.

Член 18

Во членот 31 ставот (3) се брише.

Член 19

Во членот 33 став (3) зборот “контролорите” се заменува со зборовите: “овластените правни лица за стручна контрола на семенски посеви”.

Во ставот (4) зборовите: “апробаторите на посеви на семе” се заменуваат со зборовите: “овластените правни лица за стручна контрола на семенски посеви”, а зборот “апробација” се заменува со зборовите: “стручна контрола”.

Член 20

Членот 37 се менува и гласи:

„(1) Управата ја запишува сортата во национална сортна листа доколку:

- сортата има DUS - тест, VCU - тест и име согласно со членот 41 од овој закон или

- сорти со заштитена географска ознака на потекло (екотип) или сортата е општо позната.

(2) Сортата доколку е генетски модифицирана, Управата ја запишува во националната сортна листа, доколку ги исполнува условите за упис од ставот (1) алинеја 1 на овој член, да е во согласност со прописите за генетски модифицирани сорти и да не е штетна за здравјето на човекот, животните, животната средина и природата. Генетските модифицирани сорти да бидат јасно означени како такви во Националната сортна листа.”

Член 21

Во членот 41 ставот (3) се менува и гласи:

„Името на сортата може да биде променето по претходно барање на снабдувачот на семенски и саден материјал доколку името на сортата е променето од носителот на селекционерското право на сортата за што министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство издава решение и го објавува во “Службен весник на Република Македонија” и во Билтенот кој го издава Управата.”

Член 22

Во членот 43 ставот (1) се менува и гласи:

„По добиените резултати од испитувањата, Управата или правно лице кое е овластено од Управата врши статистичка обработка на истите и проверува дали се исполнети условите од членот 37 став (1) алинеја 1 на овој закон.”

Во ставот (2) зборовите: “алинеја 2” се заменуваат со зборовите: “алинеја 1”.

Член 23

Во членот 47 насловот се менува и гласи: “Постапка за бришење на сортата од националната сортна листа”.

Во ставот (4) зборот “дефинитивни” се заменува со зборот “референтни”.

Член 24

Во членот 48 став (1) алинеја 2 по зборот “сортата” се додаваат зборовите: “пред истекот на важноста на решението”.

По алинеја 3 се додава нова алинеја 4, која гласи:

„- престаната е важноста на селекционерското право или е поништено селекционерското право.”

Член 25

Во членот 51 став (3) зборот “дефинитивниот” се заменува со зборот “референтниот”.

Член 26

Во членот 54 став (1) зборот “дефинитивен” се заменува со зборот “референтен”.

Во ставот (2) зборот “дефинитивните” се заменува со зборот “референтните”.

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство ги пропишува количините, условите и начинот на чување на референтните примероци од видови и сорти на земјоделски растенија, како и начинот на работа на ген банката.”

Член 27

Во членот 55 ставот (2) се менува и гласи:

„Комисијата за испитување на сортата и националната сортна листа на земјоделски растенија се состои од девет члена и тоа од Управата четири члена и од стручни и научни установи пет члена. Претседателот се избира од членовите на комисијата. Мандатот на претседателот и членовите на комисијата е четири години.”

Во ставот (3) зборовите: “алинеја 2 ” се бришат.

Член 28

Во членот 56 став (6) зборовите: „Комисијата за националната сортна листа на земјоделски растенија” се заменуваат со зборовите: „Комисијата за описна листа на препорачани сорти за полјоделски растенија, Комисијата за описна листа на препорачани сорти за овошни растенија и винова лоза и Комисијата за описна листа на препорачани сорти за градинарски, ароматични, зачински и лековити растенија”.

По ставот (8) се додава нов став (9), кој гласи:

„(9) Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство формира Комисија за описна листа на препорачани сорти за полјоделски растенија, Комисија за описна листа на препорачани сорти за овошни растенија и винова лоза и Комисија за описна листа на препорачани сорти за градинарски, ароматични, зачински и лековити растенија.”

По ставот (9) кој станува став (10) се додаваат два нови става (11) и (12), кои гласат:

„(11) Комисиите од ставот (9) на овој член се составени од пет члена и тоа два члена од Управата и три члена од стручни и научни установи. Претседателот се избира од членовите на комисијата. Мандатот на претседателот и членовите на комисијата е четири години.

(12) За работата на комисиите од ставот (9) на овој член им следува надоместок на членовите од стручните и научните установи, чија висина ја утврдува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство во зависност од бројот и сложеноста на постапката на препорачаните сорти.”

Член 29

Во членот 57 став (1) по зборот “сертифицирање” се додава зборот “етикетирање”.

Член 30

Во членот 59 став (7) по зборот “врши” се додаваат зборовите: “Државниот инспекторат за земјоделство и”.

Во ставот (8) по зборовите: “давање на” се додаваат зборовите: “решение за”.

Член 31

Во членот 60 став (7) по зборовите: “давање на” се додаваат зборовите: “решение за”.

Член 32

По членот 63 се додаваат два нови члена 63-а и 63-б, кои гласат:

„Член 63-а

Постапка за едукација

(1) Доколку при вршењето на инспекцискиот надзор државниот инспектор за земјоделство утврди дека е сторена неправилност од членот 67 на овој закон е должен да состави записник во кој ќе ја утврди сторената неправилност со укажување за отстранување на утврдената неправилност во рок од осум дена и со истовремено врачување на покана за спроведување на едукација на лицето или субјектот каде што е утврдена неправилноста при вршењето на инспекцискиот надзор.

(2) Формата и содржината на поканата за едукација, како и начинот на спроведување на едукацијата ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

(3) Едукацијата ја организира и спроведува Државниот инспекторат за земјоделство, во рок не подолг од осум дена од денот на спроведувањето на инспекцискиот надзор.

(4) Едукацијата може да се спроведе за повеќе утврдени исти или истородни неправилности за еден или за повеќе субјекти.

(5) Доколку во закажаниот термин лицето или субјектот над кој се спроведува едукацијата не се јави на едукацијата, ќе се смета дека едукацијата е спроведена.

(6) Доколку лицето или субјектот над кој се спроведува едукацијата се јави на закажаната едукација и истата ја заврши, ќе се смета дека е едуциран по однос на утврдената неправилност.

(7) Доколку државниот инспектор за земјоделство при спроведување на контролниот надзор утврди дека се отстранети утврдените неправилности од ставот (1) на овој член, донесува заклучок со кој ја запира постапката на инспекциски надзор.

(8) Доколку државниот инспектор за земјоделство при спроведување на контролниот надзор утврди дека не се отстранети утврдените неправилности од ставот (1) на овој член, поднесува барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд.

(9) Државниот инспекторат за земјоделство води евиденција за спроведената едукација на начин пропишан од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 63-б

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство - Државниот инспекторат за земјоделство за извршените контроли изготвува квартални извештаи и ги објавува на веб страницата на Министерството на унифициран квартален преглед.“

Член 33

Членот 66 се менува и гласи:

“(1) Глоба во износ од 3.000 до 6.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на правно лице за прекршок, ако:

1) произведува, врши подготовка за трговија, увоз-извоз, а не е запишан во регистарот за снабдувачи на семенски материјал и снабдувачи на саден материјал и не ги исполнува пропишаните услови (член 5);

2) пушти во трговија семенски материјал и саден материјал, спротивно на условите од членовите 8, 9, 10, 11, 13 став (1) и 33 на овој закон;

3) тргува со семенски и саден материјал без официјален сертификат (член 21 став (7));

4) пушти во промет или увезе семенски и саден материјал без официјални етикети, пре-пакуван без официјално да се обележи на начин со кој ќе се задржи квалитетот и квалитетот на семенскиот и садниот материјал (членови 23, 24 и 32) и

5) не ги извршува стручно полските опити, не ги доставува навреме извештаите за извршената работа и не ги исполнува условите за постконтрола (член 33).

(2) Глоба во износ од 1.300 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице за дејствијата од ставот (1) на овој член.

(3) За дејствијата на ставот (1) од овој член покрај глобата на правното лице ќе му се изрече и прекршочна санкција забрана за вршење на дејност во траење од една до пет години.

(4) За дејствијата на ставот (1) од овој член покрај глобата на одговорното лице во правното лице ќе му се изрече и прекршочна санкција забрана за вршење на должност во траење од една до пет години.

(5) За дејствијата на ставот (1) од овој член покрај глобата на правното лице ќе му се изрече и посебна прекршочна мерка одземање и уништување на семенскиот и садниот материјал.

(6) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на физичкото лице за дејствијата од ставот (1) на овој член.

(7) На физичкото лице, покрај глобата од ставот (6) на овој член ќе му се изрече и посебна прекршочна мерка одземање на семенскиот и садниот материјал.”

Член 34

По членот 66 се додава нов член 66-а, кој гласи:

„Член 66-а

„(1) Глоба во износ од 2.000 до 4.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на правно лице за прекршок, ако:

1) не врши стручна контрола на пропишан начин и постапка (член 17 став (1));

2) не го пријави производството на семенскиот и садниот материјал во определен рок за сертифицирање (член 18);

3) увезува семенски и саден материјал заради извоз, не достави доказ дека размножениот семенски и саден материјал во целина ќе го извезува (член 31 став (1));

4) не го обезбедува одржувањето на сортата и не набави семенски и саден материјал по барање на Управата (член 45 ставови (1) и (3));

5) врши испитување на квалитетот на семенскиот и садниот материјал, а не ги исполнува пропишаните услови од членот 60 на овој закон и

6) на надлежниот инспектор не му овозможи надзор во работата (член 64).

(2) Глоба во износ од 600 до 1.200 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице за дејствијата од ставот (1) на овој член.

(3) За дејствијата на ставот (1) од овој член покрај глобата на правното лице ќе му се изрече и посебна прекршочна мерка одземање и уништување на семенскиот и садниот материјал.

(4) Глоба во износ од 300 до 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на физичкото лице за дејствијата од ставот (1) на овој член.

(5) На физичкото лице, покрај глобата од ставот (4) на овој член ќе му се изрече и посебна прекршочна мерка одземање на семенскиот и садниот материјал.“

Член 35

Членот 67 се менува и гласи:

“(1) Глоба во износ од 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на правно лице за прекршок, ако:

1) не води евиденција за семенската мешавина (член 13 став (1));

2) врши маркетинг на мали количини на семе и саден материјал за кое има одобрение да го користи за научни цели, селекција или официјално испитување (член 14);

3) не води пропишана евиденција за состојбите на семенските посеви и насадите од саден материјал (член 16);

4) не го плаќа надоместокот од членот 45 став (2) на овој закон и

5) вршителот на јавната служба не ги извршува или навремено не ги извршува обврските (член 60 став (1)).

(2) Глоба во износ од 600 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице за дејствијата од ставот (1) на овој член.

(3) Глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на физичкото лице за дејствијата од ставот (1) на овој член.”

Член 36

Членот 67-а се менува и гласи:

„Прекршочна постапка

(1) Прекршочна постапка за прекршоците предвидени со овој закон ја води прекршочна комисија формирана од министерот за земјоделство шумарство и водостопанство.

(2) Во случај кога е утврдено дека е сторен прекршок, пред поднесување на барање за поведување на прекршочна постапка за прекршоци предвидени со овој закон, државниот инспектор за земјоделство ќе му предложи на сторителот на прекршокот постапка за порамнување, согласно со Законот за прекршоците.”

Член 37

Подзаконските акти за постапката за едукација ќе се донесат во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Другите подзаконски акти предвидени со овој закон ќе бидат донесени во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 38

Сортите кои се запишани или ќе се запишат во националната сортна листа до денот на влегувањето во сила на овој закон, а кои не се испитани во поглед на разликноста, хомогеноста и стабилноста - DUS тест, треба да се испитаат или да се обезбедат резултати за тоа најдоцна во рок од пет години од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 39

Се задолжува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија во рок од 30 дена од објавувањето на овој закон да утврди пречистен текст на Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија.

Член 40

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT PËR MATERIAL FAROR DHE PËR MBELTIM PËR BIME BUJQESORE

Neni 1

Në Ligjin për material faror dhe për mbeltim për bime bujqesore (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonise” numer 39/2006 dhe 89/2008), në nenin 1 paragrafi (1) pas

fjaleve: “materiali faror” shtohen fjaltet: “dhe materiali për shumezim”, në kllapa para fjales: “drithera” shtohen fjaltet: “në tekstin e metutjeshem: materiali faror dhe për mbeltim nga”, fjaltet: “sherbimi për certifikim” zevendesohen me fjaltet: “kompetenca e organit zyrtar për certifikim” dhe fjaltet: “definitive” zevendesohet me fjaltet: “referuese”.

Neni 2

Në nenin 4 paragrafi (1) pika 2 ndryshohet si vijon:

“2. Material faror janë bime të plota të fituara me shumezim gjenerik ose vegetativ, të dedikuara për prodhimtari të frutave, rrushit, bimeve kopshtare dhe dekorative;”.

Pas pikes 2 shtohet pika e re 3, si vijon:

“3. Materiali për shumezim është fare, pjesë nga bimët ose bime të plota duke i përfshirë edhe bazat mbjellese, të dedikuara për shumezim dhe prodhim të materialit faror nga bime bujqesore;”.

Pikat 3, 4, 5, 6 dhe 7 behen pikat 4, 5, 6, 7 dhe 8.

Pas pikes 8 e cila behet pika 9 shtohet pika e re 10, si vijon:

“10. Katalogu i përbashkët evropian i varieteteve të bimeve bujqesore është katalog i përbashkët i varieteteve i cili përpilohet në baze të katalogeve nacionale të vendeve anetare të UE-së;”.

Pikat 9 dhe 10 behen pika 11 dhe 12.

Pika 11 e cila behet pika 13 ndryshohet si vijon:

“13. Organizem i modifikuar gjenetiki (në tekstin e metejme: OMGJ) është çdo organizem duke përfshirë çdo mikroorganizem, me përjashtim të qenieve njerezore, në të cilin materiali gjenetik është ndryshuar në mënyrë që natyrshëm nuk ndodh me proceset e shumezimit dhe/ose rikombinimit natyror. Si OMGJ konsiderohet edhe kombini mi nga OMGJ-të;”.

Pikat 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 dhe 21 behen pikat 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 dhe 23.

Pika 22 e cila behet pika 24 ndryshohet si vijon:

“24. Certifikim dhe etiketim zyrtar i materialit faror dhe për mbeltim është dhenia e certifikates dhe etiketave për paketime;”.

Pas pikes 24 shtohen dy pika të reja 25 dhe 26, si vijojne:

“25. Organ zyrtar për certifikim është personi juridik të cilit i është dhënë autorizim publik për kontroll profesional në fushë dhe në laboratorin e materialit faror dhe për mbeltim;”.

26. Certifikata është dokument me të cilin vërtetohet certifikimi i kryer zyrtar i materialit faror dhe për mbeltim të bimeve bujqesore;”.

Pikat 23 dhe 24 behen pikat 27 dhe 28.

Pika 25 e cila behet pika 29 ndryshohet si vijon:

“29. Banke e gjeneve është institucioni në të cilin ruhet dhe mirembahet materiali faror dhe për mbeltim i popullimeve divergjente dhe llojeve autoktone, me qëllim të mbrojtjes së biodiversitetit dhe ruajtjes së ekzemplareve referues të materialit faror dhe për mbeltim të bimeve bujqesore;”.

Pika 26 behet pika 30.

Pas pikes 27 e cila behet pika 31 shtohet pika e re 32, si vijon:

“32. Testi VCU është procedura për analizen e vlerës së prodhuar dhe përdorues të varieteteve të reja të bimeve bujqesore;”.

Pikat 28, 29, 30, 31, 32 dhe 33 behen pika 33, 34, 35, 36, 37 dhe 38.

Neni 3

Në nenin 5 paragrafi (1) fjalet: “i plasón në treg.” zëvendësohen me fjalet: “janë të dedikuara për tregti”.

Paragrafi (4) ndryshohet si vijon:

“Furnizuesit do të regjistrohen në Regjistrin e furnizuesve nëse kanë punësuar së paku një person me arsim të lartë nga shkencat bujqesore-drejtimi perkates, tokë bujqesore, pajisje, lokale afariste dhe lokale perkatese të magazinave.”

Neni 4

Neni 6 ndryshohet si vijon:

“(1) Regjistrimi në regjistrat e furnizuesve të materialit faror dhe për mbelitim nuk është i detyrueshëm për prodhuesit e sasive të vogla të materialit faror dhe për mbelitim të llojeve të caktuara të dedikuara për përdorim personal.

(2) Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave i përcakton llojet dhe sasitë e materialit faror dhe për mbelitim nga paragrafi (1) i këtij neni.”

Neni 5

Në nenin 8 paragrafi (1) pas fjales “ligj” vihet presje, ndërsa fjalet: “dhe Ligji për shëndetin e bimeve” zëvendësohen me fjalet: “Ligji për shëndetin e bimeve dhe Ligji për Inspektoratit Shtetëror të Bujqësisë”.

Paragrafi (5) ndryshohet si vijon:

“Nëse materiali faror ose për mbelitim i varieteteve të bimeve bujqesore është trajtuar me prodhim për mbrojtjen e bimeve, prodhimi për mbrojtjen e bimeve doemos duhet të shënohet në etiketën e ambalazhit.”

Paragrafi (7) ndryshohet si vijon:

“Materiali faror dhe për mbelitim prodhohet nën kontroll të Drejtorisë, e cila me certifikatë vërteton se materiali faror dhe për mbelitim i plotëson kushtet për tregti. Certifikata e shoqëron materialin faror dhe për mbelitim që leshohet në tregti.”

Në paragrafin (9) fjalet: “i paketuar, deklaruar dhe etiketuar në mënyrë perkatese” zëvendësohen me fjalet: “i certifikuar, i paketuar dhe etiketuar në mënyrë perkatese”.

Në paragrafin (10) fjala “deklarimi” zëvendësohet me fjalën “certifikimi”.

Paragrafi (11) ndryshohet si vijon:

“Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave i përcakton mënyrën e paketimit, ripaketimit dhe etiketimit, formën dhe përmbajtjen e etiketës, mënyrën dhe procedurën për certifikim zyrtar të materialit faror, si dhe kushtet e pastërtisë së varieteteve dhe kualitetit të materialit faror nga llojet e vecanta të bimeve bujqesore.”

Neni 6

Në nenin 9 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

“Materiali faror dhe për mbelitim nga llojet dhe varietetet e bimeve bujqesore mund të leshohen në tregti vetëm nëse varieteti është regjistruar në listën nacionale të varieteteve ose në Katalogun evropian të përbashkët të varieteteve

teve nga llojet e bimeve bujqesore, me përjashtim të materialit faror dhe për mbelitim të pemeve, bimeve dekorative, luleve të saksive, miceliumit për shumezim të kerpudhave dhe farës së barërave që nuk janë të dedikuara për perzierje farore.”

Neni 7

Në nenin 11 paragrafi (3) fjala “i” zëvendësohet me fjalën “nuk”.

Neni 8

Në nenin 16 paragrafi (2) fjalet: “mjete kimike” zëvendësohen me fjalet: “prodhime për mbrojtjen e bimeve”.

Neni 9

Në nenin 17 paragrafi (1) pas fjales “raport” shtohen fjalet: “dhe t’ia dorezojnë Drejtorisë në afat prej 30 ditësh”.

Në paragrafin (2) pas fjales “raport” shtohen fjalet: “në afat prej 30 ditësh”.

Neni 10

Në nenin 18 paragrafet (1), (2) dhe (3), ndryshohen si vijojnë:

“(1) Furnizuesi detyrohet që Drejtorisë dhe personit të autorizuar juridik nga neni 59 paragrafi (1) i këtij ligji, t’ia paraqesë sipërfaqet e mbjella me material faror dhe për mbelitim të varieteteve të bimeve bujqesore, ndërsa personi i autorizuar juridik i jep “Certifikatë për kryerjen e kontrollit profesional të materialit të prodhuar faror dhe për mbelitim”.

(2) Për çdo sasi fare që i plotëson kushtet për certifikimin nga neni 8 paragrafi (6) të këtij ligji, personi i autorizuar juridik nga neni 60 paragrafi (1) të këtij ligji leshon “Certifikatë për kualitetin e farës së bimeve bujqesore”.

(3) Drejtoria furnizuesit i leshon “Certifikatë për fare përfundimisht të certifikuar” në bazë të certifikatave nga paragrafet (1) dhe (2) të këtij neni dhe/ose “Certifikatë për material për mbelitim përfundimisht të certifikuar” në bazë të certifikatës nga paragrafi (1) i këtij neni në afat prej 15 ditësh nga marrja e certifikatave nga paragrafet (1) dhe (2) të këtij neni.”

Neni 11

Në nenin 20 paragrafet (1) dhe (2) ndryshohen si vijojnë:

“(1) Certifikatë për fare përfundimisht të certifikuar nga perzierja farore e bimeve drithore dhe të tagjise në bazë të certifikatës për kontrollin e kryer profesional të materialit të prodhuar faror dhe certifikatës për analizen e kualitetit të materialit faror të komponenteve të perzierjes, leshon Drejtoria në afat prej 15 ditësh, pas marrjes së certifikatave nga neni 18 paragrafet (1) dhe (2) të këtij ligji.”

(2) Furnizuesi i cili është prodhues i perzierjes farore nga bimët drithore dhe të tagjise, paraqet kerkese në Drejtorinë për marrjen e certifikatës nga paragrafi (1) i këtij neni.”

Neni 12

Në nenin 23 paragrafi (1) pas fjales “Drejtoria” shtohen fjalet: “ose personi juridik i cili është i autorizuar nga Drejtoria”.

Pas paragrafit (3) shtohen dy paragrafe të rinj (4) dhe (5), si vijojne:

“(4) Shpenzimet për dhenien e etiketave zyrtare nga paragrafi (1) i ketij neni, jane në ngarkese të furnizuesit në kuader të shpenzimeve reale të bera për leshimin e etiketave zyrtare.

(5) Ministri i Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave e percakton menyren dhe lartesine e kompensimit për leshimin e etiketave zyrtare.”

Neni 13

Në nenin 24 pas fjales “nën” shtohet fjala “i njejte”.

Neni 14

Në nenin 26 paragrafi (3) pas fjales “liste” shtohen fjalet: “ose Katalog evropian të perbashket të varieteteve nga llojet e bimeve bujqesore me perjashtim të pemeve dhe bimeve dekorative”.

Në paragrafin (4) pas fjales “liste” shtohen fjalet: “ose Katalog evropian të perbashket të varieteteve nga llojet e bimeve bujqesore”.

Neni 15

Në nenin 28 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

“Importuesi detyrohet që para importit secilen dergese të materialit faror dhe për mbelitim të bimeve bujqesore, ta paraqese te inspektori shteteror fitosanitar për kontroll inspektues”.

Në paragrafet (5), (6), (8) dhe (10) fjala: “fitosanitar” zevendesohet me fjalet: “shteteror fitosanitar”.

Paragrafi (7) ndryshohet si vijon:

“Nese jane plotesuar kushtet e importit nga neni 28 i ketij ligji, inspektori shteteror fitosanitar pas kontrollit të kryer lejon import të materialit faror ose për mbelitim.”

Pas paragrafit (9) shtohet paragrafi (10), si vijon:

“(10) Ministri i Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave e percakton lartesine dhe menyren e pageses së arketimeve reale të bera nga paragrafi (9) i ketij neni.”

Në paragrafin (10) i cili behet paragrafi (11) fjalet: “paragrafet (7) dhe” zevendesohen me fjalen “paragrafi”.

Neni 16

Në nenin 29 paragrafi (1) pas fjaleve: “ana e” shtohet fjala: “shteteror”.

Neni 17

Në nenin 30 paragrafi (1) fjala “fitosanitar” zevendesohet me fjalet: “fitosanitar shteteror”.

Neni 18

Në nenin 31 paragrafi (3) shlyhet.

Neni 19

Në nenin 33 paragrafi (3) fjala “kontrolloret” zevendesohet me fjalet: “personat e autorizuar juridik për kontroll profesional të mbjelljeve farore”.

Në paragrafin (4) fjalet: “aprobatoreve të mbjelljeve farore” zevendesohet me fjalet: “personave të autorizuar juridike për kontroll profesional të mbjelljeve farore”, ndersa fjala “aprobacion” zevendesohet me fjalet: “kontroll profesional”.

Neni 20

Neni 37 ndryshohet si vijon:

“(1) Drejtoria e regjistron varietetin në listen nationale të varieteteve nese:

- varieteti ka test DUS, test VCU dhe emer në pajtim me nenin 41 të ketij ligji ose

- varieteti me shenje të mbrojtur gjeografike të preardhjes (ekotip) ose varieteti eshte pergjithesisht i njohur.

(2) Varietetin nese eshte gjenetikusht i modifikuar, Drejtoria e regjistron në listen nationale të varieteteve nese i ploteson kushtet për regjistrim nga paragrafi (1) alineja 1 të ketij neni, të jete në pajtim me dispozitat për varietete gjenetikusht të modifikuara dhe të mos jete i demshem për shendetin e njeriut, kafsheve, mjedisin jetesor dhe natyren. Varietetet e modifikuara gjenetikusht të jene të shenuara qarte si të tilla në Listen nationale të varieteteve.”

Neni 21

Në nenin 41 paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

“Emri i varietetit mund të ndryshohet me kerkese para-prake të furnizuesit të materialit faror dhe për mbelitim, nese emri i varietetit eshte ndryshuar nga bartesi i të drejtes së seleksionimit të varietetit për cfare ministri i Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave leshon aktvendim dhe e shpall në “Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonise” dhe në Buletinin që e boton Drejtoria.”

Neni 22

Në nenin 43 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

“Pas rezultateve të marra nga hetimet, Drejtoria ose personi juridik që eshte i autorizuar nga Drejtoria kryen perpunim statistikor të të njejtave dhe kontrollon nese jane permblusur kushtet nga neni 37 paragrafi (1) alineja 1 të ketij ligji.”

Në paragrafin (2) fjalet: “alineja 2” zevendesohen me fjalet: “alineja 1”.

Neni 23

Në nenin 47 titulli ndryshohet si vijon: “Procedura për shlyerjen e varietetit nga lista nationale e varieteteve”.

Në paragrafin (4) fjalet: “definitive” zevendesohet me fjalen: “referuese”.

Neni 24

Në nenin 48 paragrafi (1) alineja 2 pas fjales: “varieteti” shtohen fjalet: “para kalimit të vlefshmerise së aktvendimit”.

Pas alinese 3 shtohet alineja e re 4, si vijon:

“- ka pushuar vlefshmeria e së drejtes seleksionuese ose eshte shfuqizuar e drejta seleksionuese.”

Neni 25

Në nenin 51 paragrafi (3) fjalet: “definitivi” zevendesohet me fjalen: “referuesi”.

Neni 26

Në nenin 54 paragrafi (1) fjalet: “definitiv” zevendesohet me fjalen “referues”.

Në paragrafin (2) fjala: “definitive” zevendesohet me fjalen: “referues”.

Pas paragrafit (2) shtohet paragrafi i ri (3), si vijon:

“(3) Ministri i Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujërave i percakton sasite, kushtet dhe menyren e ruajtjes së ekzemplareve referues të llojeve dhe varieteteve të bimeve bujqesore, si dhe menyren e punes së bankes së gje-neve.”

Neni 27

Në nenin 55 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

“Komisioni për Analizen e Varieteteve dhe Listen Nacionale të Varieteteve të Bimeve Bujqesore perbehet prej nente anetaresh, dhe atë nga Drejtoria kater anetare dhe nga institucione profesionale dhe shkencore pese anetare. Kryetari zgjidhet nga anetaret e komisionit. Mandati i kryetarit dhe anetareve të komisionit eshte kater vjet.”

Në paragrafin (3) fjalet: “alineja 2” shlyhen.

Neni 28

Në nenin 56 paragrafi (6) fjalet: “Komisionit për Listen Nacionale të Varieteteve të Bimeve Bujqesore.” zevendesohen me fjalet: “Komisionit për Listen Pershkruese të Varieteteve të Rekomanduara për Bime Fushore, Komisionit për Listen Pershkruese të Varieteteve të Rekomanduara për Bime Frutore dhe të Hardhise dhe Komisionit për Listen Pershkruese të Varieteteve për Bime Kopshtare, Aromatike, Ereza dhe Bime Mjekuese”.

Pas paragrafit (8) shtohet paragrafi i ri (9), si vijon:

“(9) Ministri i Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujërave formon Komision për Listen Pershkruese të Varieteteve të Rekomanduara për Bime Fushore, Komision për Listen Pershkruese të Varieteteve të Rekomanduara për Bime Frutore dhe të Hardhise dhe Komision për Listen Pershkruese të Varieteteve për Bime Kopshtare, Aromatike, Ereza dhe Bime Mjekuese.”

Pas paragrafit (9) i cili behet paragrafi (10) shtohen dy paragrafe të rinj (11) dhe (12), si vijojne:

“(11) Komisionet nga paragrafi (9) të ketij neni jane të perbere prej pese anetareve dhe atë dy anetare nga Drejtoria dhe tre anetare nga institucionet profesionale dhe shkencore. Kryetari zgjidhet nga anetaret e komisionit. Mandati i kryetarit dhe anetareve të komisionit eshte kater vjet.

(12) Për punen e komisioneve nga paragrafi (9) të ketij neni, u takon kompensim anetareve nga institucionet profesionale dhe shkencore, lartesine e të cilit e percakton ministri i Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujërave vare-sisht nga numri dhe nderlikueshmeria e procedures së vari-eteve të porositura.”

Neni 29

Në nenin 57 paragrafi (1) pas fjales: “certifikimit” shtohet fjala: “etiketimit”.

Neni 30

Në nenin 59 paragrafi (7) pas fjales: “kryen” shtohen fjalet: “Inspektorati Shteteror i Bujqesise dhe”.

Në paragrafin (8) pas fjaleve: “dhenien e “ shtohen fjalet: “aktvendim për”.

Neni 31

Në nenin 60 paragrafi (7) pas fjaleve: “dhenies së “ shtohen fjalet: “aktvendimit për”.

Neni 32

Pas nenit 63 shtohen dy nene të reja 63-a dhe 63-b, si vijojne:

“Neni 63-a

Procedura për edukim

(1) Nese gjate kryerjes së mbikeqyrjes inspektuese inspe-ktori shteteror i bujqesise konstaton se eshte bere parregullsi nga neni 67 i ketij ligji, detyrohet të perpiloje procesverbal në të cilin do ta percaktoje parregullsine e kryer me sugjerim për menjanimin e parregullsise së konstatuar në afat prej tete ditesh dhe dorezim njekohesisht të fteses për realizimin e edukimit të personit ose subjektit ku eshte konstatuar parre-gullsia gjate kryerjes së mbikeqyrjes inspektuese.

(2) Formen dhe permbajtjen e fteses për edukim, si ed-he menyren e realizimit të edukimit i percakton ministri i Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujërave.

(3) Edukimin e organizon dhe realizon Inspektorati Shteteror i Bujqesise, në afat jo më të gjate se tete dite nga dita e realizimit të mbikeqyrjes inspektuese.

(4) Edukimi mund të realizohet për më shume parre-gullsia të konstatuara të njejta ose të ngjashme për një ose për më shume subjekte.

(5) Nese në terminin e caktuar personi ose subjekti për të cilin realizohet edukimi nuk paraqitet në edukim, do të konsiderohet se edukimi eshte realizuar.

(6) Nese personi ose subjekti për të cilin realizohet edu-kimi paraqitet në edukimin e caktuar dhe të njejtin e kryen, do të konsiderohet se eshte edukuar lidhur me parregullsine e konstatuar.

(7) Nese inspektori shteteror i bujqesise gjate realizimit të kontrollit mbikeqyres verteton se jane menjanuar parre-gullsia e konstatuara nga paragrafi (1) i ketij neni, miraton konkluzion me të cilin e nderprene proceduren e mbikeqyr-jes inspektuese.

(8) Nese inspektori shteteror i bujqesise gjate realizimit të kontrollit mbikeqyres verteton se nuk jane menjanuar parregullsia e konstatuara nga paragrafi (1) i ketij neni, miraton kerkese për ngritjen e procedures kundervajtese në gjykaten kompetente.

(9) Inspektorati shteteror i bujqesise mban evidence për edukimin e realizuar në menyre të percaktuar nga ministri i Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujërave.

Neni 63-b

Ministria e Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Uje-rave – Inspektorati Shteteror i Bujqesise, për kontrollet e realizuara pergatit raporte tremujore dhe i shpall në ueb fa-qen e Ministrise për kontroll të unifikuar tremujor.”

Neni 33

Neni 66 ndryshohet si vijon:

(1) Gjobe në shume prej 3 000 deri në 6 000 euro në kundervlere në denare do t’i shqiptohet personit juridik për kundervajtje, nese:

1) prodhon, kryen pergatitje për tregti, import-eksport, e nuk eshte i regjistruar në regjistrin e furnizuesve të mate-rialit faror dhe furnizuesve të materialit për mbelitim dhe nuk i permbush kushtet e percaktuara (neni 5);

2) leshon në tregti material faror dhe për mbelitim, në kundërshtim me kushtet nga nenet 8, 9, 10, 11, 13 paragrafi (1) dhe 33 të këtij ligji;

3) tregton me material faror dhe për mbelitim pa certifikate zyrtare (neni 21 paragrafi (7));

4) leshon në qarkullim ose importon material faror dhe për mbelitim pa etiketa zyrtare, të ripaketuar pa e shënuar zyrtarisht në menyre me të cilën do të mbahet kuantiteti dhe kualiteti i materialit faror dhe për mbelitim (nenet 23, 24 dhe 32) dhe

5) nuk i kryen profesionalisht provat profesionale fushore, nuk i dorezon në kohe raportet për punën e kryer dhe nuk i plotëson kushtet për paskontrollim (neni 33).

(2) Gjoke në vlerë prej 1 300 deri në 2 000 euro në kundërvlerë në denare do t'i shqiptohet edhe personit përgjegjës në personin juridik, për veprimet nga paragrafi (1) i këtij neni.

(3) Për veprimet nga paragrafi (1) i këtij neni përveç gjobes personit juridik, do t'i shqiptohet edhe sanksion kundërvajtës ndalim për kryerjen e detyrës në kohezgjatje prej një deri në pesë vjet.

(4) Për veprimet nga paragrafi (1) i këtij neni përveç gjobes personit përgjegjës në personin juridik, do t'i shqiptohet edhe sanksion kundërvajtës ndalim për kryerjen e detyrës në kohezgjatje prej një deri në pesë vjet.

(5) Për veprimet nga paragrafi (1) i këtij neni përveç gjobes personit juridik do t'i shqiptohet edhe mase e posaçme kundërvajtëse, konfiskimi dhe shkatërrimi i materialit faror dhe për mbelitim.

(6) Gjoke në shume prej 500 deri në 1 000 euro në kundërvlerë në denare, do t'i shqiptohet edhe personit fizik për veprimet nga paragrafi (1) i këtij neni.

(7) Personit fizik, përveç gjobes nga paragrafi (6) do t'i shqiptohet edhe mase e posaçme kundërvajtëse konfiskimi dhe shkatërrimi i materialit faror dhe për mbelitim."

Neni 34

Pas neni 66 shtohet neni i ri 66-a, si vijon:

"Neni 66-a

(1) Gjoke në shume prej 2 000 deri në 4 000 euro në kundërvlerë në denare do t'i shqiptohet personit juridik për kundërvajtje, nese:

1) nuk kryen kontroll profesional në menyre dhe procedure të percaktuar (neni 17 paragrafi (1));

2) nuk e paraqet prodhimin e materialit faror dhe për mbelitim në afat të caktuar për certifikim (neni 18);

3) importon material faror dhe për mbelitim për eksport, nuk dorezon deshmë se materiali e shumezuar faror dhe për mbelitim në teresi do ta eksportojë (neni 31 paragrafi (1));

4) nuk e siguron mirembajtjen e varietetit, dhe nuk blen material faror dhe për mbelitim me kerkese të Drejtorisë (neni 45 paragrafet (1) dhe (3));

5) kryen analize të kualitetit të materialit faror dhe për mbelitim, e nuk i plotëson kushtet e percaktuara nga neni 60 i këtij ligji dhe

6) inspektorit kompetent nuk i mundëson mbikeqyrje të punës (neni 64).

(2) Gjoke në vlerë prej 600 deri në 1 200 euro në kundërvlerë me denare do t'i shqiptohet edhe personit përgjegjës në personin juridik, për veprimet nga paragrafi (1) i këtij neni.

(3) Për veprimet nga paragrafi (1) i këtij neni, përveç gjobes personit juridik do t'i shqiptohet edhe mase e posaçme kundërvajtëse konfiskim dhe shkatërrim i materialit faror dhe për mbelitim.

(4) Gjoke në shume prej 300 deri në 500 euro në kundërvlerë në denare, do t'i shqiptohet edhe personit fizik për veprimet nga paragrafi (1) i këtij neni.

(5) Personit fizik, përveç gjobes nga paragrafi (4) të këtij neni, do t'i shqiptohet edhe mase e posaçme kundërvajtëse konfiskim i materialit faror dhe për mbelitim."

Neni 35

Neni 67 ndryshohet si vijon:

"(1) Gjoke në shume prej 1 500 eurosh në kundërvlerë në denare do t'i shqiptohet personit juridik për kundërvajtje, nese:

1) nuk mban evidence për perzierjen farore (neni 13 paragrafi (1));

2) bën marketing të sasive të vogla të materialit faror dhe për mbelitim për të cilin ka leje që ta shfrytëzojë për qëllime shkencore, seleksionim dhe analize zyrtare (neni 14);

3) nuk mban evidence të percaktuar për gjendjet e të mbjellave farore dhe mbeltimeve nga materiali për mbelitim (neni 16);

4) nuk e paguan kompensimin nga neni 45 paragrafi (2) të këtij ligji dhe

5) kryerësi i shërbimit publik nuk i kryen ose nuk i kryen në kohe detyrimet (neni 60 paragrafi (1)).

(2) Gjoke në shume prej 600 eurosh në kundërvlerë me denare do t'i shqiptohet edhe personit përgjegjës në personin juridik, për veprimet nga paragrafi (1) i këtij neni.

(3) Gjoke në shume prej 300 eurosh në kundërvlerë në denare do t'i shqiptohet edhe personit fizik për veprimet nga paragrafi (1) i këtij neni."

Neni 36

Neni 67-a ndryshohet si vijon:

"Procedura kundërvajtëse

(1) Procedurën kundërvajtëse për kundërvajtjet e parapara me këtë ligj e mban Komisioni për Kundërvajtje i formuar nga ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave.

(2) Në rast kur është vertetuar se është kryer kundërvajtje, para paraqitjes së kërkesës për ngritjen e procedurës kundërvajtëse për kundërvajtjet e parapara me këtë ligj, inspektori shtetëror i bujqësisë do t'i propozojë kryerësit të kundërvajtjes procedure për barazim, në pajtim me Ligjin për kundërvajtje."

Neni 37

Aktet nenligjore për procedurën e edukimit do të miratohen në afat prej 15 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Aktet tjera nenligjore të parapara me këtë ligj do të miratohen në afat prej gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 38

Varietetet të cilat janë regjistruar ose do të regjistrohen në listën nacionale të varieteteve deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, e të cilat nuk janë analizuar në aspekt të

dallueshmerise, homogjenitetit dhe stabilitetit – testit DUS, duhet të analizohen ose të sigurohen rezultatet për kete, më së voni në afat prej pese vitesh nga dita e hyrjes në fuqi të ketij ligji.

Neni 39

Obligohet Komisioni Juridik Ligjvenes i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë që në afat prej 30 ditësh nga shpallja e këtij ligji, të percaktojë tekst të spastruar të Ligjit për material faror dhe për mbeltim për bime bujqesore.

Neni 40

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tete nga dita e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonise".

3711.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОГЛА-
СУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД ПЛАНИНАТА ГАЛИЧИЦА
ЗА НАЦИОНАЛЕН ПАРК

Се прогласува Законот за прогласување на дел од планината Галичица за Национален парк,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 декември 2010 година.

Бр. 07-5271/1
29 декември 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

**ЗАКОН
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД ПЛАНИНАТА
ГАЛИЧИЦА ЗА НАЦИОНАЛЕН ПАРК**

Член 1

Дел од планината Галичица се прогласува за Национален парк, заради заштита на неговата биолошка и пределска разновидност, кои се од исклучително значење за заштита на природата.

Член 2

Назив на заштитеното подрачје е “Национален парк Галичица”.

Член 3

Категоријата на заштитеното подрачје - “Национален парк”.

Член 4

Границата на “Националниот парк Галичица” започнува од граничниот премин кај Св. Наум, од каде што се протега кон север по должината на брегот на

Охридското Езеро, сè до селото Долно Коњско. Оттука, во близина на археолошкиот локалитет „Античка Фурна“ границата се издига на асфалтниот пат P501 (Охрид - Свети Наум - граница со Албанија) по кој се движи сè до тунелот кај месноста Св. Стефан. Тука границата остро свртува на исток, води по долот од десната страна на патот и се искачува на карпестиот отсек над манастирот Свети Стефан. Одовде границата се движи кон североисток по земјениот пад низ населбата Свети Стефан, над шумата, избива на трасата на новиот пат P501 (сè уште во изградба) и истиот го следи сè до пред населбата Рача, каде повторно избива на стариот коловоз на патниот правец P501. Движејќи се кон север, покрај левата коловозна лента на овој правец, границата поминува над Билјанини извори до местото каде што се одвојува локалниот пат којшто води до селото Велестово. Оттука, границата продолжува да води кон север до изворот Беј Бунар, а потоа и по споредната улица, која се спојува со улицата „Момчило Јорданоски“. Пред раскрсницата, границата остро свртува кон исток и, следејќи го работ на шумата со култура од иглолисни видови, избива на пешчката патека, по која кратко се движи кон југ, сè до котата од 765 метри. Понатаму, следејќи ја пешчката патека, границата за кратко се движи на југ, потоа кон исток до месноста Крсти, каде остро свртува на север и, следејќи ја патеката, избива на асфалтниот пат кој води кон селото Рамне. Следејќи го асфалтниот пат Охрид-Рамне, границата се движи кон север, спуштајќи се во долината на реката Сушица. Тука, границата остро свртува кон исток и за кратко го следи земјениот пат кој води кон црквата Свети Атанасије. Движејќи се по земјениот пат границата ја пресекува реката Сушица и веднаш потоа продолжува долж земјената патека кон северозапад, поминувајќи над котата од 826 м, до котата од 776 м, каде земјениот пат ја пресекува реката Чардашица. Од ова место, границата се движи по земјениот пат кон север, до мостот на потокот северно од манастирот Света Петка. Од мостот на потокот границата се движи кон североисток и избива на врвот Вишесла (1.563 м). Оттука границата се протега кон југоисток до котата од 1.571 м, од каде избива на котата од 1.554 м, а потоа на врвот Скала (1.576 м). Потоа границата се движи по сртот на Самар, преку котата од 1.608 м и избива на котата од 1.646 м. Оттука, границата се движи кон исток и избива на врвот Кукољ (1.319 м), а потоа свртува кон југозапад и избива на врвот Пецилин (1.424 м). Оттука границата продолжува да води кон југ и избива на висинската точка од 1.141 м на ридот Сирханско Кале. Одовде, пресекувајќи го асфалтниот пат, границата се движи кон југоисток сè до брегот на Преспанското Езеро. Оттука границата се протега по западниот брег на Преспанското Езеро до македонско-албанската граница, кај месноста Занданана, вклучувајќи го и островот Голем Град. Од месноста Занданана границата се протега на запад по македонско-албанската граница се до почетната точка кај граничниот премин Св. Наум.

Во овие граници површината на “Националниот парк Галичица” изнесува 24 151, 4 хектари.

Член 5

Со “Националниот парк Галичица” управува Јавна установа - “Национален парк Галичица”, Охрид, Република Македонија.

Член 6

Јавната установа - “Национален парк Галичица”, управува интегрално со целата територија на заштитеното подрачје.

Член 7

Заради остварување на заштита на “Националниот парк Галичица”, Јавната установа - “Национален парк Галичица”, донесува план за управување и годишни програми за заштита на природата во кои се утврдени посебните мерки и активности за заштита на природата.

Непосредната заштита на “Националниот парк Галичица” ја спроведува чуварската служба, која ја основа Јавната установа - “Национален парк Галичица”.

Чуварската служба особено ги врши работите на набљудување и следење на состојбите со природните вредности на подрачјето на Националниот парк, врши надзор врз спроведувањето на дозволените активности во Националниот парк, како и спроведување на други активности.

Член 8

Јавната установа - “Национален парк Галичица”, е должна да ја спроведува заштитата на природата, биолошката, пределската разновидност и природното наследство преку:

- заштита на природните живеалишта од национално и меѓународно значење,
- за културни, научни, воспитно-образовни и туристичко-рекреативни цели,
- утврдување на компонентите на биолошката и пределската разновидност и нивната загрозеност,
- воспоставување на режим на заштита на Националниот парк,
- преземање мерки за заштита на утврдените зони во Националниот парк,
- воспоставување стабилност на еколошките процеси и биолошката и пределската разновидност преку трајно зачувување на репрезентативните природно-географски карактеристики,
- создавање услови за развој на туризмот во согласност со принципот на одржлив развој,
- остварување на културни, научни, образовни и рекреативни цели, кои во исто време ја одржуваат природната состојба на Националниот парк,
- одржливо користење на природното богатство во интерес на сегашниот и идниот развој, без оштетување на деловите на природата и со што помали нарушувања на природната рамнотежа,
- создавање услови и преземање мерки за заштита на Националниот парк со цел зачувување и одржливо управување со компонентите на пределската разновидност,
- проучување, истражување и со научни методи обработување на прашањата од интерес за заштитата на Националниот парк,
- поттикнување на научно-истражувачката работа во областа на заштитата на природата во Националниот парк,
- издавање научни и стручни публикации, водичи, дијапозитиви, разгледници и друг информативен и пропаганден материјал за Националниот парк,

- поттикнување и развивање на интерес и однос кон чувањето на Националниот парк преку организирање изложби, прикажување на филмови, предавања и други форми,

- водење евиденција и документација за природните и другите вредности и убавини во Националниот парк (положба, степен на загрозеност, мерки за заштита),

- обезбедување поттик и поддршка на заштитата на Националниот парк преку подигање на јавната свест, а посебно во воспитно-образовниот процес,

- спречување на штетни активности од физички и правни лица и други нарушувања во Националниот парк, односно обезбедување максимално поволни услови за заштита и развој на природата,

- изградба на инфраструктура и уредување на извори, чешми, излетнички места, простори за рекреација и друго и

- вршење и други работи кои придонесуваат за заштита и унапредување на Националниот парк.

Член 9

Во “Националниот парк Галичица” се востановуваат следниве зони:

- зона на строга заштита,
- зона за активно управување,
- зона за одржливо користење и
- заштитен појас.

Член 10

Во зоната на строга заштита Јавната установа “Национален парк Галичица”, врши научно-истражувачки активности, доколку тие не се во спротивност со примарните цели на заштита на Националниот парк.

Заради одржување на карактеристиките на зоната за строга заштита Јавната установа “Национален парк Галичица” е должна да обезбеди постојан мониторинг.

Член 11

Во зоната за активно управување Јавната установа “Национален парк Галичица”, спроведува активности потребни за реставрација, ревитализација или рехабилитација на живеалиштата, екосистемите и другите елементи од пределот.

Во зоната на активно управување се дозволени активности од економски карактер кои немаат негативно влијание на примарната цел на заштита како што се еко-туризам или традиционално екстензивно земјоделство.

Член 12

Во зоната за одржливо управување, Јавната установа “Национален парк Галичица”, ги врши сите активности од членот 7 на овој закон, како и активностите кои се утврдени во планот за управување и годишните програми за заштита на природата, при што особено води грижа со извршувањето на активностите да не се наруши природната рамнотежа во Националниот парк.

Член 13

Во заштитниот појас Јавната установа “Национален парк Галичица”, спроведува активности за непосредна заштита на зоната на строга заштита, зоната за активно

управување и зоната за одржливо користење и при вршењето на стопанските активности задолжително ги применува мерките за заштита утврдени со закон.

Заштитниот појас се воспоставува и во рамките на Националниот парк меѓу зоните чиј режим на заштита и управување меѓусебно се исклучува.

Член 14

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J **PËR SHPALLJEN E NJË PJESE TË MALIT** **GALICICE PARK NACIONAL**

Neni 1

Një pjese e malit Galicice shpallet Park nacional, për mbrojtjen e llojlojshmerise së tij biologjike dhe rajonale, që jane me rendesi të vecante për mbrojtjen e natyres.

Neni 2

Emri i zones së mbrojtur eshte "Parku Nacional Galicice".

Neni 3

Kategoria e zones së mbrojtur - "Park nacional".

Neni 4

Kufiri i "Parkut Nacional Galicice" fillon nga pika kufitare te Shen. Naumi, prej nga shtrihet në veri pergjate bregut të Liqenit të Ohrit, deri në fshatin Konjsko e Poshtme. Prej ketu, në afërsi të lokalitetit arkeologjik "Furra Antike" kufiri ngritet në rrugen e asfaltuar P501 (Oher - Shen Naum - kufiri me Shqipërinë) neper të cilin shkon deri te tuneli në vendin Shen. Stefani. Ketu kufiri menjehere kthen në lindje, shkon nepermjet grykes nga ana e djathte e rruges dhe ngjitet në pjesen shkembore mbi manastirin Shen. Stefani. Prej ketu kufiri vazhdon në verilindje Tatepjete neper lagjen Shen, Stefani mbi mal, del në trasene e rruges së re P501 (ende në ndertim) dhe të njejtën e percjell deri para lagjes Race, ku serish del në rrugen e vjeter në aksin rrugor P501. Duke shkuar kah veriu, perskaj vijes rrugore të majte në kete drejtim, kufiri kalon mbi Burimet e Biljanës deri në vendin ku ndahet rruga lokale që shpie deri në fshatin Velestove. Prej aty, kufiri vazhdon kah veriu deri te burimi Bunar i Beut, e pastaj edhe nga rruga dytesore, e cila lidhet me rrugen "Momcillo Jordanoski". Para udhekryqit, kufiri menjehere kthen kah lindja, dhe duke e ndjekur skajin e pyllit me kulture të llojeve halore, del në rrugicen e kembesoreve, neper të cilën shkurt vazhdon kah jugu, deri në kuoten prej 765 metrash. Metej, duke e ndjekur rrugicen e kembesoreve, kufiri shkurt kalon në jug, pastaj në lindje deri te vendi Kersti, ku menjehere kthen në veri, dhe duke e ndjekur rrugicen del në rrugen e asfaltuar e cila çon në fshatin Ramne. Duke e ndjekur rrugen e asfaltuar Oher-Ramne, kufiri kalon në veriu, duke u leshuar në luginen e lumit Sushice. Ketu, kufiri menjehere kthen kah lindja dhe për shkurt e pershkon rrugen tokesore e cila shpie te kisha Shen. Atanasi. Duke kaluar neper rrugen tokesore e pret lumin Sushice dhe menjehere pastaj vazhdon pergjate rruges

tokesore në veriperendim duke kaluar mbi kuoten prej 826 m deri në kuoten prej 776 m, ku rrugen tokesore e pret lumi Cardashnice. Nga ky vend, kufiri kalon neper rrugen tokesore në veri deri te ura e perroit në veri të manastirit Shen. Premtja. Nga ura e perroit kufiri kalon në verilindje dhe del në majen Visheslle (1563 m). Prej ketu kufiri shtrihet në juglindje deri në kuoten 1571 m, prej ku del në kuoten prej 1554 m, e pastaj në majen Skalla (1576 m). Pastaj kufiri kalon neper shpatin Samar, nepermjet kuotes prej 1608 m dhe del në kuoten prej 1646 m. Prej ketu, kufiri vazhdon kah lindja dhe del në majen Kukol (1319 m), e pastaj kthen në jugperendim dhe del në majen Pecilin (1424 m). Prej ketu kufiri vazhdon në jug dhe del në piken e lartesisë prej 1141 m në kodren Sirhansko Kale. Prej ketu, duke e prere rrugen e asfaltuar, kufiri kalon në juglindje deri në bregun e Liqenit të Prespes. Prej ketu kufiri shtrihet neper bregun perendimor të Liqenit të Prespes deri te kufiri maqedono-shqiptar te vendi Zandanana, duke e perfshire edhe ishullin Qyteti i Madh. Nga vendi Zandanana kufiri shtrihet në perendim neper kufiri maqedono-shqiptar deri te pika fillestare e pikes kufitare Shen. Naumi.

Në keta kufij siperfaqja e "Parkut Nacional Galicice" eshte 24 151, 4 hektare.

Neni 5

Me "Prkun Nacional Galicice" udheheq Institucioni Publik - "Parku Nacional Galicice", Oher, Republika e Maqedonise.

Neni 6

Institucioni Publik - "Parku Nacional Galicice", udheheq në menyre integrale me tere territorin e zones së mbrojtur.

Neni 7

Për realizimin e mbrojtjes së "Parkut Nacional Galicice", Institucioni Publik - "Parku Nacional Galicice", miraton plan për udheheqje dhe programe vjetore për mbrojtjen e natyres në të cilat percaktohen masat dhe aktivitetet e vecanta për mbrojtjen e natyres.

Mbrojtjen e drejtperdrejte të "Parkut Nacional Galicice" e realizon sherbimi rojtar, të cilin e themelon Institucioni Publik - "Parku Nacional Galicice".

Sherbimi rojtar vecanerisht i kryen punet e mbiqyrjes dhe percjelljes së gjendjeve me vlerat natyrore të rajonit të Parkut Nacional, kryen mbiqyrje mbi realizimin e aktiviteteteve të lejuara në Parkun Nacional, si dhe realizimin e aktiviteteteve tjera.

Neni 8

Institucioni publik - "Parku Nacional Galicice", detyrohet që ta zbatoje mbrojtjen e natyres, llojlojshmerise biologjike, rajonale dhe trashëgimise natyrore nepermjet:

- mbrojtjes së vendbanimeve natyrore me rendesi nacionale dhe nderkombetare;
- për qellime kulturore, shkencore, edukative arsimore dhe turistike rekreative;
- percaktimit të komponenteve të llojlojshmerise biologjike dhe rajonale dhe rrezikimit të tyre;
- vendosjes së regjimit të mbrojtjes së Parkut Nacional;
- marrjes së masave për mbrojtjen e zonave të percaktuara në Parkun Nacional;

- vendosjes së stabilitetit në proceset ekologjike dhe llojlojshmerise biologjike dhe rajonale nepermjet ruajtjes së perhershme të karakteristikave reprezentative natyrore gjeografike;

- krijimit të kushteve për zhvillimin e turizmit në pajtim me principin e zhvillimit të qendrueshem;

- realizimit të qellimeve kulturore, shkencore, arsimore dhe rekreative, që në të njëjten kohe e mirembajnë gjendjen natyrore të Parkut Nacional;

- shfrytëzimit të qendrueshem të pasurisë natyrore në interes të zhvillimit të tanishem dhe të ardhshem, pa demtimin e pjesëve të natyres dhe me prishje sa më të vogla të ekuilibrit natyror;

- krijimit të kushteve dhe marrjes së masave për mbrojtjen e Parkut Nacional me qellim për mbrojtjen dhe menaxhimin e qendrueshem me komponentet e shumëllojshmerise rajonale;

- studimit, hulumtimit dhe perpunimit me metoda shkencore të ceshtjeve me interes për mbrojtjen e Parkut Nacional;

- nxitjes së punës hulumtuese shkencore në fushën e mbrojtjes së natyres në Parkun Nacional;

- botimit të publikimeve shkencore dhe profesionale, udhërefyesve, diapozitiveve, kartolinave dhe materialit tjetër informativ dhe propagandistik për Parkun Nacional;

- nxitjes dhe zhvillimit të interesit dhe marrëdhënies për ruajtjen e Parkut Nacional nepermjet organizimit të ekspozitave, shfaqjes së filmave, ligjeratave dhe formave tjera;

- mbajtjes së evidences dhe dokumentacionit për bukurite natyrore dhe bukurite tjera të vlefshme në Parkun Nacional (pozita, shkalla e rrezikut, masat për mbrojtje);

- sigurimit të nxitjes dhe perkrahjes në mbrojtjen e Parkut Nacional nepermjet ngritjes së vetedijes publike, e vecanerisht në procesin edukativo-arsimor;

- pengimit të aktivitetëve të demshme nga personat fizike dhe juridike dhe shkaterimeve tjera në Parkun Nacional, respektivisht sigurimit maksimal të kushteve të mjaftueshme për mbrojtjen dhe zhvillimin e natyres;

- ndertimit të infrastruktures dhe rregullimit të burimeve, cezmave, vendeve për piknik, hapësirave për rekreacion etj. dhe

- kryerjes edhe të punëve tjera që kontribuojnë për mbrojtjen dhe perparimin e Parkut Nacional.

Neni 9

Në "Parkun Nacional Galicice" themelohen zonat si vijojnë:

- zona e mbrojtjes rigorozë;
- zona për udheheqje aktive;
- zona për shfrytëzim të qendrueshem dhe
- brezi mbrojtës.

Neni 10

Në zonën e mbrojtjes rigorozë Institucioni Publik "Parku Nacional Galicice", kryen aktivitete shkencore hulumtuese, nese ato nuk janë në kundërshtim me qellimet primare për mbrojtjen e Parkut Nacional.

Për mbajtjen e karakteristikave të zonës për mbrojtje rigorozë, Institucioni Publik "Parku Nacional Galicice", detyrohet që të sigurojë monitorim të perhershëm.

Neni 11

Në zonën për udheheqje aktive Institucioni Publik "Parku Nacional Galicice", realizon aktivitete të nevojshme për restaurim, revitalizim ose rehabilitim të vendbanimeve, ekosistemeve dhe elementeve tjera të rajonit.

Në zonën për udheheqje aktive lejohen aktivitete me karakter ekonomik që nuk kanë ndikim negativ në qelimin primar të mbrojtjes siç janë ekoturizmi ose bujqësia ekstensive tradicionale.

Neni 12

Në zonën për udheheqje të qendrueshme, Institucioni Publik "Parku Nacional Galicice", i kryen të gjitha aktivitetet nga neni 7 i këtij ligji, si dhe aktivitetet që janë përcaktuar në planin për udheheqje dhe programet vjetore për mbrojtjen natyres, me ç'rast vecanerisht kujdeset që me kryerjen e aktivitetëve të mos prishet ekuilibri natyror i Parkut Nacional.

Neni 13

Në brezin mbrojtës Institucioni Publik "Parku Nacional Galicice", realizon aktivitete për mbrojtjen e drejtperdrejtë të zonës së mbrojtjes rigorozë, zonës për udheheqje aktive dhe zonës për shfrytëzim të qendrueshem dhe gjatë kryerjes së aktivitetëve ekonomike, detyrimisht i zbaton masat e mbrojtjes të përcaktuara me ligj.

Brezi mbrojtës vendoset edhe në kuader të Parkut Nacional ndërmjet zonave, regjimi i mbrojtjes dhe udheheqjes së të cilave perjashtohet në mënyrë të ndërsjelle.

Neni 14

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tete nga dita e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3712.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Се прогласува Законот за признавање на професионалните квалификации,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 декември 2010 година.

Бр. 07-5272/1
29 декември 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ КВАЛИФИКАЦИИ

I. Основни одредби

Член 1

Со овој закон се уредуваат постапката и органите надлежни за издавање дозвола за давање услуги од странци во Република Македонија, постапката и органите надлежни за признавање на професионалните квалификации за регулираните професии признати по принципот на автоматизам (во натамошниот текст: секторски професии), како и постапката и органите надлежни за признавање на професионалните квалификации за регулираните професии кои влегуваат во генералниот систем на Република Македонија (во натамошниот текст: генерален систем на регулирани професии).

Член 2

Секторски професии во Република Македонија се:

- доктор по медицина,
- доктор специјалист по медицина,
- доктор по дентална медицина,
- доктор специјалист по дентална медицина,
- дипломирана медицинска сестра,
- акушер,
- архитект,
- доктор по ветеринарна медицина и
- фармацевт.

Член 3

Генералниот систем на регулирани професии ги опфаќа професиите утврдени во регистарот од членот 48 став (2) алинеја 2 на овој закон.

Член 4

(1) Одредбите од овој закон се однесуваат на државјаните од земјите членки на Европската унија (во натамошниот текст: ЕУ), Европскиот економски простор (во натамошниот текст: ЕЕП) и Швајцарската конфедерација кои стекнале професионални квалификации за вршење секторски професии, како и професионални квалификации од генералниот систем на регулирани професии.

(2) Одредбите од овој закон се однесуваат и на државјаните од трети држави кои стекнале професионални квалификации од ставот (1) на овој член во ЕУ, ЕЕП или Швајцарската конфедерација, а кои сакаат да даваат услуга во Република Македонија.

Член 5

Одделни изрази употребени во овој закон го имаат следново значење:

1. „Професионални квалификации“ се квалификации стекнати со завршено средно и високо стручно образование, со завршено високо образование, како и со професионална оспособеност на кандидатот соглас-

но со образовните програми и програмите за оспособување со кои кандидатот се стекнува со правото да врши одредена професија во земји членки на ЕУ, ЕЕП или Швајцарската конфедерација;

2. „Секторски професии“ се професии за кои признавањето на стекнатите професионални квалификации во земја членка на ЕУ, ЕЕП или Швајцарската конфедерација во Република Македонија се врши од страна на надлежно министерство или друг надлежен орган согласно со одредбите од овој закон и прописите донесени од надлежен министер без утврдување на дополнителни услови и критериуми;

3. „Генерален систем на регулирани професии“ е систем на регистрирани регулирани професии од страна на надлежно министерство за кои надлежните органи го задржуваат правото да утврдат минимални потребни квалификации што кандидатот треба да ги поседува за да го осигури квалитетот на услугата што ќе ја дава во Република Македонија и/или да утврди дополнителни барања, во прописите од соодветната област;

4. „Доказ за формални квалификации“ се дипломи, сертификати и други докази издадени од надлежен орган со кои се потврдува успешното стекнување на професионалните квалификации;

5. „Надлежно министерство или друг надлежен орган“ е министерство, комора или друг орган овластен за вршење на работите утврдени во овој закон и во прописите од областа за соодветната професионална квалификација;

6. „Период на прилагодување“ е период во кој кандидатот пробно ја извршува професијата од генералниот систем на регулирани професии под водство на акредитиран ментор согласно со важечките прописи во Република Македонија;

7. „Проверка на професионална оспособеност на кандидатот“ е процес на проверка на професионалните знаења, вештини и компетентност на кандидатот;

8. „Повремено вршење дејност“ значи вршење на професија на одредено лице за одреден временски период во земја членка на ЕУ, ЕЕП или Швајцарската конфедерација и

9. „Компетентност“ значи докажана способност на кандидатот за употреба на знаење, вештини и други способности согласно со утврдените стандарди во професијата.

II. Издавање дозвола на странец за давање услуга од секторски професии во Република Македонија

Член 6

Државјаните од земјите членки на ЕУ, ЕЕП и Швајцарската конфедерација, како и на државјаните од трети држави кои стекнале професионални квалификации за давање услуга од секторски професии во земја членка на ЕУ, ЕЕП или Швајцарската конфедерација може услугата времено да ја дава и во Република Македонија, ако тоа не е во спротивност со законите и прописите на Република Македонија.

Член 7

Издавањето на дозвола за давање услуга од професиите утврдени во членот 2 од овој закон на државјаните од земјите членки на ЕУ, ЕЕП и Швајцарската конфедерација, како и на државјаните од трети држави утврдени во членот 6 од овој закон, се врши согласно со прописот со кој се уредува областа за соодветната професионална квалификација.

III. Постапка за издавање дозвола на странец за давање услуга од генералниот систем на регулирани професии**Член 8**

(1) Постапката за издавање дозвола на странец за давање услуга од генералниот систем на регулирани професии ја води министерството кое е надлежно да постапува по барањето за издавање дозвола за давање услуга на странец во Република Македонија за конкретна регулирана професија (во натамошниот текст: надлежно министерство) или комора, односно друг орган овластен од надлежното министерство да извршува работи утврдени со овој закон (во натамошниот текст: надлежен орган).

(2) Во постапката од ставот (1) на овој член надлежното министерство или друг надлежен орган ја разгледува природата, времетраењето, редовноста, континуитетот на давање на услугата, потребните професионални квалификации кои кандидатот треба да ги има за давање на услугата, начинот на давање на услугата од професијата опфатена во генералниот систем на регулирани професии, како и професионалното и други видови на осигурување.

Член 9

(1) Барањето од членот 8 став (1) на овој закон странецот е должен да го поднесе и во случај кога по започнување на давањето услуга настанале битни промени во околностите поврзани со услугата.

(2) Странецот може барањето од членот 8 став (1) на овој закон и ставот (1) на овој член да го поднесе во писмена форма или по електронски пат со приложена потребна документација.

Член 10

(1) Барањето од членот 8 став (1) на овој закон содржи:

- лични податоци на странецот, и тоа: име и презиме, датум на раѓање, место на раѓање, државјанство, пол, број на патна исправа и точен назив на услугата која произлегува од генералниот систем на регулирани професии која странецот сака да ја дава,

- писмена потврда за стекнати професионални квалификации,

- податоци за осигурување во случај на направена штета и други видови осигурувања кои се поврзани со давањето услуга од професија опфатена во генералниот систем на регулирани професии, како и

- времето во кое странецот ќе ја дава услугата од професијата опфатена во генералниот систем на регулирани професии.

(2) Барањето за издавање дозвола на странец за давање услуга од генералниот систем на регулирани професии странецот е должен да го поднесува секоја година, доколку услугата ја врши континуирано.

Член 11

При првото пријавување на давањето на услугата, како и при поднесување на барањето од членот 10 став (1) на овој закон надлежното министерство или надлежниот орган може да побара дополнување на писменото или електронското барање на странецот со следниве податоци:

- писмена потврда издадена од надлежен орган на која било земја членка на ЕУ, ЕЕП или Швајцарската конфедерација дека државјаните од членот 4 ставови (1) и (2) на овој закон можат услугата да ја даваат согласно со важечките прописи на земјата во која е издадена потврдата и

- писмена потврда дека во моментот на издавањето на потврдата од алинејата 1 на овој член странецот нема евидентирана забрана за времено или трајно вршење на професијата.

Член 12

Кога услугата во Република Македонија се дава под називот на професијата регистрирана во државата каде што е вработен странецот или под називот на професионалната квалификација што ја поседува странецот, тогаш надлежното министерство или надлежниот орган може да ги побара и следниве информации:

- бројот на регистрација под кој е заведен субјектот каде што е вработен странецот во регистарот на деловни субјекти или некој друг јавен регистар во државата каде што се наоѓа седиштето на субјектот,

- назив и адреса на надлежниот орган кој ја одобрил професијата во земја членка на ЕУ, ЕЕП или Швајцарската конфедерација,

- документ издаден од кое било професионално здружение или сличен субјект дека во нивниот регистар е запишано вработувањето на странецот,

- назив на професијата или на професионалните квалификации дефинирани во земја членка на ЕУ, ЕЕП или Швајцарска конфедерација и

- детални податоци за осигурување од направена професионална штета или други видови осигурување поврзани со професионалната одговорност на давателот на услугата.

Член 13

Дополнителни податоци и услови потребни за издавање дозвола за давање на која било услуга доколку тие произлегуваат од природата на услугата може да се определат и со друг закон.

Член 14

(1) Надлежното министерство или друг надлежен орган е должен во рок од еден месец од приемот на барањето и потребните документи:

- да го известат странецот дека неговата професионална квалификација е од секторските професии кои не подлежат на проверка,

- да му издаде дозвола за давање услуга од генералниот систем на регулирани професии во Република Македонија, доколку ги исполнува условите утврдени со закон или

- да му достави известување кои дополнителни услови треба да ги исполни странецот.

(2) Ако надлежното министерство или надлежниот орган утврди поголема разлика меѓу професионалната квалификација што странецот ја поседува и професионалната оспособеност што се бара во Република Македонија, треба да му овозможи на странецот, во определен рок, да стекне дополнителни знаења, вештини и други способности кои не ги поседува.

Член 15

(1) Надлежното министерство или надлежниот орган во рок од еден месец по приемот на доказите за стекнатите дополнителни знаења, вештини и други способности му издава на странецот дозвола за давање услуга од генералниот систем на регулирани професии.

(2) Со дозволата од ставот (1) на овој член странецот има право да дава услуги кои произлегуваат од називот на професијата опфатена во генералниот систем на регулирани професии.

Член 16

Ако надлежното министерство или надлежниот орган не издаде дозвола во рокот предвиден во членот 15 став (1) од овој закон и на ниту еден друг начин не го извести странецот за поднесеното барање се применуваат одредбите од Законот за општата управна постапка и од законот со кој се уредуваат работите од областа за соодветната професионална квалификација, кои се однесуваат на молчењето на администрација.

Член 17

Доколку професијата што ја врши странецот во неговата земја е нерегулирана професија, странецот е должен услугата да ја дава во својата држава постојано или најмалку две години во последните десет години пред да може услугата да ја дава и во Република Македонија.

Член 18

(1) Услугите се даваат согласно со називот на професијата регистрирана во државата каде што е вработен странецот.

(2) Ако во државата од ставот (1) на овој член не постои назив на професијата, странецот треба во барањето да го наведе називот на стекнатата професионална квалификација на службениот јазик на државата.

(3) По исклучок, кога се работи за професионална квалификација од секторските професии, услугата може да се именува според називот на професијата регистрирана во Република Македонија.

Член 19

При првото пријавување на давањето на услугата од странец во Република Македонија која може да предизвика сериозна штета врз здравјето и безбедноста на

корисниците на услугата која е дефинирана во прописите на конкретното професионално подрачје, а која професија не е од редот на секторските професии, надлежното министерство, односно надлежниот орган може пред да започне давањето на услугата да побара да се провери професионалната квалификација на странецот.

IV. Постапка за признавање на професионални квалификации

Член 20

(1) Постапката за признавање на професионалните квалификации ја води надлежно министерство или друг надлежен орган согласно со условите за признавање на професионалните квалификации на територијата на Република Македонија утврдени со овој закон и со Законот за општата управна постапка.

(2) Во постапката од ставот (1) на овој член надлежното министерство или друг надлежен орган ги врши следниве активности:

- прима барања од заинтересирани страни, спроведува постапка и издава решенија за признавање на професионалните квалификации,

- води регистри за евиденција на издадените решенија за признавање на професионалните квалификации, како и други статистички податоци,

- ги информира заинтересираните страни за условите под кои се врши професијата од генералниот систем на регулирани професии,

- доставува годишен извештај до министерството надлежно за образование за спроведување на овој закон и

- врши други работи определени со закон.

Член 21

Надлежното министерство или друг надлежен орган издава потврди за важноста на дипломите и сертификатите за стекнати професионални квалификации на државјаните на Република Македонија издадени од надлежни институции во републиките и покраините на поранешната СФРЈ, како и потврди за важноста на дипломите и сертификатите за стекнати професионални квалификации на странски државјани издадени од надлежни институции во поранешната Социјалистичка Република Македонија.

Член 22

Постапката за признавање на професионалната квалификација (во натамошниот текст: постапка) започнува со поднесување барање за признавање на професионалната квалификација од страна на кандидатот до надлежното министерство или друг надлежен орган (во натамошниот текст: барање).

Член 23

Формата и содржината на барањето и упатствата за негово пополнување се утврдуваат согласно со прописот со кој се уредува областа за соодветната професионална квалификација.

Член 24

(1) Кон барањето се доставуваат и следниве документи:

- уверение за државјанство издадено од надлежен орган,
- диплома за завршено образование,
- документ издаден од надлежен орган за стручна оспособеност и професионални искуства на кандидатот и
- документ за поседување други квалификации.

(2) Документите од ставот (1) на овој член кандидатот ги доставува во нотарски заверен превод.

(3) Надлежното министерство или друг надлежен орган во текот на постапката го задржува правото да ги побара оригиналните документи на увид.

Член 25

Целокупната документација релевантна за постапката може да биде доставена до надлежното министерство или друг надлежен орган и во електронска форма.

Член 26

Доколку кандидатот стекнал професионално искуство во подрачјето на регулираната професија во земја членка на ЕУ, ЕЕП или Швајцарска конфедерација најмалку три години и доколку земјата членка на ЕУ, ЕЕП или Швајцарската конфедерација признава дека кандидатот поседува професионална квалификација, стекнатото професионално искуство се смета за важечко и во Република Македонија.

Член 27

Во текот на постапката се земаат предвид и документите за поседување специфични овластувања издадени од професионални здруженија или организации регистрирани во земја членка на ЕУ, ЕЕП или Швајцарската конфедерација.

Член 28

(1) Надлежното министерство или друг надлежен орган во случај на неуредно или нецелосно доставено барање има обврска во рок од пет дена по приемот на барањето да го извести кандидатот за неуредноста или нецелосноста на барањето, а по потреба може да побара и дополнителни докази.

(2) Во текот на постапката надлежното министерство или друг надлежен орган може да побара мислење од надлежната комора или друг професионален орган или организација во врска со поднесеното барање.

(3) Мислењето од ставот (2) на овој член треба да биде доставено најдоцна во рок од 14 дена од денот на приемот на барањето до надлежното министерство или друг надлежен орган.

(4) Мислењето од ставот (2) на овој член надлежната комора или друг професионален орган или организација го доставува без надоместок.

(5) Мислењето добиено од комората или друг професионален орган или организација не е задолжително за надлежното министерство или за друг надлежен орган.

(6) Доколку надлежната комора или друг професионален орган или организација не даде мислење во рокот од ставот (3) на овој член надлежното министерство или друг надлежен орган може да издаде решение и без тоа мислење.

Член 29

Во случај барањето на кандидатот да е уредно и целосно, надлежното министерство или друг надлежен орган е должен да издаде решение и да му го достави на кандидатот најдоцна во рок од два месеци од денот на приемот на барањето.

Член 30

(1) Во текот на постапката надлежното министерство или друг надлежен орган ја споредува пристигнатата писмена документација за професионалните квалификации на кандидатот со професионалните квалификации потребни за вршење на конкретната професија од генералниот систем на регулирани професии.

(2) Доколку надлежното министерство или друг надлежен орган при споредувањето констатира дека кандидатот не ги исполнува условите за вршење на конкретната професија од генералниот систем на регулирани професии може да издаде решение за времено вршење на професијата со обврска кандидатот во рок од еден месец да преземе дополнителни мерки за признавање на професионалните квалификации, и тоа:

- дополнителна проверка на професионалната оспособеност на кандидатот пред надлежен орган или
- да му утврди на кандидатот временски период за прилагодување и исполнување на условите кои недостигуваат за бараната професија.

(3) Со решението од ставот (2) на овој член странецот може времено да ја врши професијата само под менторство на акредитиран ментор.

(4) Времето за кое надлежното министерство или друг надлежен орган го издава решението од ставот (2) на овој член се утврдува во решението согласно со прописите од соодветната област.

Член 31

Надлежното министерство или друг надлежен орган може да бара од кандидатот дополнителна проверка на професионалната оспособеност во рок од три години, ако:

- времетраењето на професионалното оспособување на кандидатот за кое се поднесени документи е најмалку за една година пократко од бројот на годините потребни за оспособување во Република Македонија,
- професионалните квалификации кои ги стекнал кандидатот содржат теоретски и/или практични предмети, односно содржини кои се значително различни од предметите, односно содржините потребни за врше-

ње на дејноста во конкретната регулирана професија во Република Македонија, а кои се неопходни за вршење на професијата од генералниот систем на регулирани професии и

- професијата од генералниот систем на регулирани професии опфаќа една или повеќе професии кои не се опфатени во регулираните професии во земјата членка на ЕУ, ЕЕП и Швајцарската конфедерација од каде што доаѓа кандидатот. Разликата во опсегот меѓу регулираните професии одредува кое професионално оспособување на кандидатот се бара во Република Македонија и кои теоретски и/или практични предмети односно содржини се значително различни од предметите содржани во издадената диплома, сертификат или друг доказ за стекнати професионални квалификации на кандидатот.

Член 32

Кандидатот има обврска да помине низ процесот на проверка на неговата професионална оспособеност за професии наведени во евиденцијата на професии за кои се бара детално познавање на правниот систем во Република Македонија или кога професијата е поврзана со давање консултации и совети во врска со правниот систем во Република Македонија.

Член 33

(1) Ако надлежното министерство или друг надлежен орган донесе времено решение во кое се бара од кандидатот да исполни некоја дополнителна мерка, тогаш во привременото решение треба да бидат дефинирани:

- времетраењето на пробниот период кое се разликува во секој конкретен случај,
- програмата според која ќе се реализира пробниот период и
- критериумите за оценка на успешноста на пробниот период, како и условите за проверка на професионалната оспособеност на кандидатот.

(2) Привременото решение од ставот (1) на овој член содржи и список на предмети, односно содржини кои му недостасуваат на кандидатот, а кој се утврдува врз основа на споредба на професионалните квалификации кои кандидатот ги поседува и професионалните квалификации кои се бараат за конкретната професија во Република Македонија.

Член 34

Против привременото решение кандидатот може да поведе управен спор пред надлежен суд, ако со друг закон поинаку не е определено.

Член 35

(1) По приемот на привременото решение во рок од пет дена кандидатот е должен да го извести надлежното министерство или друг надлежен орган која дополнителна мерка од членот 30 став (2) алинеи 1 и 2 на овој закон прифаќа да ја реализира.

(2) Во случај да го прифаќа пробниот период за прилагодување кандидатот е должен да достави потврда до надлежното министерство или друг надлежен орган каде што ќе го реализира пробниот период и под чие менторство.

(3) Надлежното министерство или друг надлежен орган најдоцна во рок од осум дена од денот на поднесувањето на потврдата го информира кандидатот дали му дава дозвола за реализирање на пробниот период.

Член 36

Во пробниот период кандидатот ја врши својата професија под менторство на акредитиран ментор и на работно место кое сам го има избрано, а кое е одобрено со решение од надлежното министерство или друг надлежен орган.

Член 37

(1) Надлежното министерство или друг надлежен орган му издава решение на кандидатот за признавање на неговите професионални квалификации за вршење на конкретна професија од генералниот систем на регулирани професии во Република Македонија, ако:

- кандидатот ги исполнува професионалните квалификации за вршење на професијата од генералниот систем на регулирани професии утврдени во законите и прописите на Република Македонија и
- кандидатот достави потврда за успешно завршен пробен период или проверка на неговата професионална оспособеност.

(2) Право на вршење конкретна професија од генералниот систем на регулирани професии во Република Македонија добива кандидат кој ги исполнува и другите услови дефинирани во овој закон.

Член 38

(1) Со издаденото решение за признавање на професионалните квалификации кандидатот се стекнува со право да извршува професија од генералниот систем на регулирани професии за која е оспособен во земја членка на ЕУ, ЕЕП или Швајцарската конфедерација под исти услови како и државјаните на Република Македонија.

(2) Ако професионалната квалификација се разликува во толкава мера што со пробен период или со проверка на професионалната оспособеност на кандидатот не е можно да се стекне потребната професионална квалификација во Република Македонија, надлежното министерство или друг надлежен орган донесува решение за непризнавање на професионалната квалификација.

Член 39

Надлежното министерство или друг надлежен орган е должен да го информира кандидатот во сите фази од постапката и да му обезбеди увид во целокупната документација поврзана со барањето.

Член 40

(1) Кандидатот кој добил решение за признавање на професионалната квалификација за вршење на конкретна секторска професија, како и професија од генералниот систем на регулирани професии во Република Македонија треба да го владее македонскиот јазик.

(2) Нивото на познавање на јазикот од ставот (1) на овој член се определува согласно со прописот донесен од надлежниот министер или од друг надлежен орган согласно со закон.

Член 41

(1) Висината на трошоците потребни за реализација на пробниот период под менторство на акредитиран ментор, висината на трошоците за дополнителното образование и оспособување на кандидатот во пробниот период, како и трошоците за проверка на професионалната оспособеност на кандидатот се определува согласно со критериумите утврдени со закон со кој се уредува областа за соодветната професионална квалификација.

(2) Трошоците од ставот (1) на овој член не смеат да бидат повисоки од трошоците кои за иста цел се утврдени за државјаните на Република Македонија.

Член 42

Постапката пред надлежното министерство или друг надлежен орган се води согласно со одредбите од Законот за општата управна постапка ако со овој или друг закон поинаку не е определено.

Член 43

Против решението на надлежното министерство или друг надлежен орган кандидатот може да поведе управен спор пред надлежен суд.

V. Надлежности на министерството надлежно за образование во постапката на признавање на професионалните квалификации

Член 44

(1) За остварување на соработка меѓу надлежните министерства и другите надлежни органи во процесот на признавање на професионалните квалификации Владата на Република Македонија формира меѓуресурска координативна група за професионални квалификации.

(2) Членовите на меѓуресурската координативна група од ставот (1) на овој член ги назначува Владата на Република Македонија.

(3) Со меѓуресурската координативна група од ставот (1) на овој член раководи национален координатор.

(4) Националниот координатор е претставникот од министерството надлежно за образование.

(5) Националниот координатор ја застапува Република Македонија во координативната група на Европската комисија.

Член 45

Во постапката на признавање на професионалните квалификации министерството надлежно за образование ги има следниве надлежности:

- да го координира целиот процес на признавање на професионалните квалификации во Република Македонија,

- да го координира спроведувањето и единствената примена на овој закон како и на прописите кои произлегуваат од него,

- да ја следи примената на овој закон, како и на прописите донесени за негова примена,

- да ги информира и да им укажува на надлежните министерства и надлежните органи за утврдените неправилности при примената на одредбите од овој закон,

- да доставува до Владата на Република Македонија годишен извештај за своето работење, како и за резултатите од признавањето на професионалните квалификации и

- да доставува до Европската комисија годишен извештај за примената на овој закон, како и статистички податоци за донесените решенија во врска со признавањето на професионалните квалификации.

Член 46

(1) Министерството надлежно за образование како координатор во процесот на признавањето на професионалните квалификации ги врши и следниве работи:

- ги информира кандидатите и контактните точки во другите земји членки на ЕУ, ЕЕП и Швајцарската конфедерација за податоците потребни за признавање на професионалните квалификации во Република Македонија и

- во соработка со другите надлежни министерства и органи, како и во соработка со другите контактни точки во земјите членки на ЕУ, ЕЕП и Швајцарската конфедерација им помага на кандидатите да ги остварат правата кои произлегуваат од овој закон.

(2) Министерството надлежно за образование е должно во рок од два месеца од доставеното барање од страна на Европската комисија да и испрати на Комисијата информација за резултатите од реализираната поддршка на кандидатите утврдена во ставот (1) алинеја 2 од овој член.

VI. Евиденции и водење на регистри

Член 47

(1) Надлежното министерство или друг надлежен орган ги води следниве евиденции и регистри:

- евиденција и регистар на поднесени барања за издавање дозволи на странци за давање услуга од секторски професии и издадени дозволи,

- евиденција и регистар на поднесени барања за издавање дозволи на странци за давање услуга од генералниот систем на регулирани професии и издадени дозволи,

- евиденција и регистар за издадени решенија во постапката за признавање на професионални квалификации и

- евиденција и регистар на правни лекови поднесени против донесени решенија од надлежно министерство или друг надлежен орган.

(2) Формата, содржината и начинот на водење на евиденциите и регистрите од ставот (1) на овој член ги утврдува министерот надлежен за образование.

(3) Евиденциите и регистрите од ставот (1) на овој член се водат во писмена и електронска форма.

Член 48

(1) Министерството надлежно за образование ги води:

- Регистарот на секторски професии и
- Регистарот на професии од генералниот систем на регулирани професии во Република Македонија.

(2) Министерот надлежен за образование ги утврдува формата, содржината и начинот на водење на регистрите од ставот (1) на овој член.

(3) Регистрите од ставот (1) на овој член се водат во писмена и електронска форма.

Член 49

Министерството надлежно за образование ја води и ажурира евиденцијата на следните списоци:

- Список 1 - професии за кои се бара универзитетска диплома која се стекнува со образование и оспособување на кандидатот во времетраење од најмалку три години,
- Список 2-а - професии за кои се бара универзитетска диплома која се стекнува со образование и оспособување на кандидатот во времетраење од помалку од три години,
- Список 2-б - професии за кои се бара средношколска диплома,
- Список 2-в - професии за кои се бара потврда за професионалната оспособеност на кандидатот,
- Список 3 - професии за кои кандидатот нема можност за избор меѓу пробен период на прилагодување и проверка на професионалната оспособеност,
- Список 4 - професии за чие вршење се бара општообразовно знаење, професионално знаење, како и вештини и професионални искуства и
- Список 5 - професии уредени со секторски директиви или со национални закони за секој конкретен сектор.

Член 50

Надлежното министерство или друг надлежен орган доставува податоци од евиденциите утврдени во членот 49 од овој закон по барање на министерот надлежен за образование.

Член 51

(1) Министерството надлежно за образование за упис на нова професија во генералниот систем на регулирани професии треба да ги има предвид следниве податоци:

- законот, односно подзаконскиот акт со кој конкретната професија е регулирана и
- точен опис на професијата (назив на професијата, условите за вршење на професијата, како и други барања за пристап и вршење на професијата).

(2) Доколку надлежно министерство или друг надлежен орган одлучи да изврши дерегулација на професијата за тоа задолжително треба да го информира министерството надлежно за образование.

(3) Покрај информацијата од ставот (2) на овој член треба да биде наведен и законот со кој е извршена дерегулацијата на професијата.

(4) Евиденцијата од членот 49 на овој закон е јавна и достапна на веб страницата на министерството надлежно за образование.

VII. Заштита на лични податоци на кандидатот

Член 52

(1) Податоците кои кандидатот ги доставува до надлежното министерство или друг надлежен орган заради поведување постапка за признавање на професионални квалификации можат да се употребат само во оваа постапка.

(2) На писмено барање на кандидатот или со негова писмена дозвола е можно податоците од ставот (1) на овој член да се употребат и за други намени согласно со прописите за заштита на личните податоци.

VIII. Информирање

Член 53

Министерството надлежно за образование во соработка со другите надлежни министерства и другите надлежни органи издава периодичен информатор за поведените и завршените постапки за признавање на професионалните квалификации.

Член 54

Надлежните министерства или другите надлежни органи имаат право да организираат советувања, семинари и други информативни средби за условите и постапката за признавање на професионалните квалификации на странците кои доаѓаат во Република Македонија, како и за условите кои странецот мора да ги исполни за да добие дозвола за вршење на секторска професија или за конкретна професија од генералниот систем на регулирани професии во Република Македонија.

IX. Управна соработка

Член 55

(1) Министерството надлежно за образование, надлежните министерства и другите надлежни органи во Република Македонија соработуваат со надлежните министерства и другите надлежни органи на земјите членки на ЕУ, ЕЕП и Швајцарската конфедерација.

(2) Соработката од ставот (1) на овој член подразбира размена на податоци за признавање на професионалните квалификации за конкретните регулирани професии, размена на податоци за веродостојноста на до-

казите поднесени од кандидатите и податоци за фирмите каде што кандидатите се вработени согласно со законите на земјите членки на ЕУ, ЕЕП и Швајцарската конфедерација, во согласност со прописите за заштита на лични податоци.

Член 56

(1) Размената на податоци од членот 55 став (2) на овој закон се однесува на следниве лични податоци:

- име и презиме на кандидатот,
- датум и место на раѓање,
- држава каде што е вработен кандидатот,
- број на регистрација на фирмата,
- телефонски број на кандидатот и и-меил адреса,
- адреса на кандидатот (држава, регион, место, поштенски број, улица и куќен број),
- алтернативна адреса,
- државјанство на кандидатот,
- назив на професијата и податоци во врска со професијата,
- податоци за одредување на професионалната квалификација на кандидатот,
- податоци за вршење на регулираната професија,
- податоци за професионалната оспособеност на кандидатот,
- податоци за членување на кандидатот во професионални здруженија и упис во нивни регистри,
- податоци за работното искуство на кандидатот,
- податоци за изречените казни или прекршочни санкции,
- податоци за работното место во фирмата,
- податоци за видот на осигурувањето, односно финансиски гаранции кои произлегуваат од осигурувањето,
- податоци за деловните комуникации,
- податоци за законските застапници,
- податоци за издадени решенија во врска со неспособност за финансиски исплати или банкрот и
- податоци за поднесени документи во постапката за признавање на професионалните квалификации и слично.

(2) Надлежните министерства или други надлежни органи можат да собираат потребни податоци и да вршат размена на информации од националните бази на податоци и регистри на лични податоци.

(3) При размената на податоци надлежните министерства или други надлежни органи мора да ги почитуваат законите за заштита на личните податоци.

Член 57

На предлог на надлежно министерство или друг надлежен орган во земја членка на ЕУ, ЕЕП или Швајцарската конфедерација надлежното министерство или друг надлежен орган во Република Македонија врши проверка на добиените податоци и своите заклучоци ги доставува до надлежното министерство или друг надлежен орган на земјата членка на ЕУ, ЕЕП или Швајцарската конфедерација.

Х. Преодни и завршни одредби

Член 58

(1) Министерството надлежно за образование обезбедува кадровски и организациски услови за реализација на постапките утврдени во овој закон најдоцна во рок од шест месеци од влегувањето во сила на овој закон.

(2) Министерството надлежно за образование воспоставува евиденција на регулирани професии во Република Македонија најдоцна до 31 декември 2012 година.

(3) Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат најдоцна до 31 декември 2012 година.

(4) Владата на Република Македонија во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон ќе ја формира меѓуресорската координативна група.

Член 59

Одредбите од овој закон ќе се применуваат по пристапувањето на Република Македонија во ЕУ.

Член 60

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NJOHJEN E KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE

I. Dispozita themelore

Neni 1

Me këtë ligj rregullohen procedura dhe organet kompetente për lëshimin e lejes për dhënien e shërbimeve nga të huajt në Republikën e Maqedonisë, procedura dhe organet kompetente për njohjen e kualifikimeve profesionale për profesionet e rregulluara të njohura me parimin e automatizmit (në tekstin e mëtejshëm: profesione sektoriale) si dhe procedura dhe organet kompetente për njohjen e kualifikimeve profesionale për profesionet e rregulluara që hyjne në sistemin e përgjithshëm të Republikës së Maqedonisë (në tekstin e mëtejshëm: sistemi i përgjithshëm i profesioneve të rregulluara).

Neni 2

Profesionet sektoriale në Republikën e Maqedonisë janë:

- doktor i mjekësisë,
- doktor specialist i mjekësisë,
- doktor i mjekësisë dentale,
- doktor specialist i mjekësisë dentale,
- infermiere e diplomuar,
- akusher,
- arkitekt,
- doktor i mjekësisë veterinarë dhe
- farmacist.

Neni 3

Sistemi i përgjithshëm i profesioneve të rregulluara i perfshin profesionet e përcaktuara në regjistrin nga neni 48 paragrafi (2) alineja 2 të këtij ligji.

Neni 4

(1) Dispozitat e këtij ligji kanë të bëjnë me shtetasit e vendeve anëtare të Unionit Evropian (në tekstin e mëtejshem: UE), Hapësirës Ekonomike Evropiane (në tekstin e mëtejshem: HEE) dhe Konfederatës Zvicerane të cilët kanë marrë kualifikime profesionale për kryerjen e profesioneve sektoriale, si dhe kualifikime profesionale nga sistemi i përgjithshëm i profesioneve të rregulluara.

(2) Dispozitat e këtij ligji kanë të bëjnë edhe me shtetasit nga shtetet e treta të cilët kanë marrë kualifikime profesionale nga paragrafi (1) i këtij neni në UE, në HEE ose në Konfederatën Zvicerane, e të cilët dëshirojnë të japin shërbime në Republikën e Maqedonisë.

Neni 5

Shprehje të veçanta të përdora në këtë ligj e kanë kuptimin vijues:

1. "Kualifikime profesionale" janë kualifikimet e fituara me mbarimin e arsimit të mesëm dhe arsimit të lartë profesional, me mbarimin e arsimit të lartë si dhe me aftësimin profesional të kandidatit në pajtim me programet arsimore dhe programet për aftësim, me të cilat kandidati e fiton të drejtën që ta kryejë profesionin e caktuar në vendet anëtare të UE-së, HEE-së ose në Konfederatën Zvicerane.

2. "Profesione sektoriale" janë profesionet për të cilat njohja e kualifikimeve të fituara profesionale në vendin anëtar të UE-së, në HEE ose në Konfederatën Zvicerane, në Republikën e Maqedonisë kryhet nga ministria kompetente ose organi tjetër kompetent në pajtim me dispozitat e këtij ligji dhe dispozitat e miratuara nga ministri kompetent pa përcaktimin e kushteve dhe kriterëve plotësuese.

3. "Sistem i përgjithshëm i profesioneve të rregulluara" është sistemi i profesioneve të regjistruara dhe të rregulluara nga ana e ministrisë kompetente, për të cilat organet kompetente e mbajnë të drejtën që të përcaktojnë kualifikime të nevojshme minimale të cilat kandidati duhet t'i posedojë për ta siguruar kualitetin e shërbimit që do ta japë në Republikën e Maqedonisë dhe/ose të përcaktojë kërkesa plotësuese, në dispozitat nga sfera adekuate.

4. "Deshmi për kualifikime formale" janë diplomat, certifikatat dhe dëshmitë tjera të lëshuara nga organi kompetent, me të cilat vërtetohet marrja e suksesshme e kualifikimeve profesionale.

5. "Ministri kompetente ose organ tjetër kompetent" është ministria, oda ose organi tjetër i autorizuar për kryerjen e punëve të përcaktuara në këtë ligj dhe në dispozitat nga sfera për kualifikimin profesional adekuat.

6. "Periudhe e përshtatjes" është periudha në të cilën kandidati në mënyrë provuese e kryen profesionin nga sistemi i përgjithshëm i profesioneve të rregulluara nën udhëheqjen e mentorit të akredituar në pajtim me dispozitat e vlefshme në Republikën e Maqedonisë.

7. "Kontroll i aftësisë profesionale të kandidatit" është procesi i kontrollit të dijeve, shkathtësive dhe kompetencës së kandidatit.

8. "Kryerje e kohëpaskohshme e veprimtarisë" do të thote kryerja e profesionit të personit të caktuar për periudhe të caktuara kohore në vendin anëtar të UE-së, HEE-së ose në Konfederatën Zvicerane dhe

9. "Kompetence" do të thotë aftësia e dëshmuar e kandidatit për përdorimin e dijes, shkathtësive dhe aftësive tjera në pajtim me standardet e përcaktuara në profesion.

II. Lëshimi i lejes të huajt për dhënien e shërbimit nga profesionet sektoriale në Republikën e Maqedonisë

Neni 6

Shtetasit e vendeve anëtare të UE-së, HEE-së dhe të Konfederatës Zvicerane, si dhe shtetasit e shteteve të treta të cilët kanë marrë kualifikime profesionale për dhënien e shërbimit të profesioneve sektoriale në vendin anëtar të UE-së, HEE-së ose në Konfederatën Zvicerane, mund ta japin shërbimin për kohësisht edhe në Republikën e Maqedonisë nëse kjo nuk është në kundërshtim me ligjet dhe dispozitat e Republikës së Maqedonisë.

Neni 7

Leshimi i lejes për dhënien e shërbimit nga profesionet e përcaktuara në nenin 2 të këtij ligji të shtetasve nga vendet anëtare të UE-së, HEE-së dhe të Konfederatës Zvicerane, si dhe shtetasve nga shtetet e treta të përcaktuara në nenin 6 të këtij ligji, kryhet në pajtim me dispozitën me të cilën rregullohet sfera për kualifikimin profesional adekuat.

III. Procedura për lëshimin e lejes për të huajin për dhënien e shërbimit nga sistemi i përgjithshëm i profesioneve të rregulluara

Neni 8

(1) Procedurën për lëshimin e lejeve për të huaj për dhënien e shërbimeve nga sistemi i përgjithshëm i profesioneve të rregulluara, e udhëheq ministria që është kompetente të veprojë për kërkesën për lëshimin e lejes për dhënien e shërbimeve të huajt në Republikën e Maqedonisë, për profesion të rregulluar konkret (në tekstin e mëtejshëm: ministria kompetente) ose oda përkatësisht organi tjetër i autorizuar nga ministria kompetente që të kryejë punë të përcaktuara me këtë ligj (në tekstin e mëtejshëm: organi kompetent).

(2) Në procedurën nga paragrafi (1) i këtij neni ministria kompetente ose organi tjetër kompetent e shqyrton natyrën, kohëzgjatjen, rregullsinë, vazhdimësinë e dhënies së shërbimeve, kualifikimet e nevojshme profesionale të cilat kandidati duhet t'i ketë për dhënien e shërbimit, mënyrën e dhënies së shërbimit nga profesioni i përfshirë në sistemin e përgjithshëm të profesioneve të rregulluara, si dhe sigurimin profesional dhe llojet tjera të sigurimit.

Neni 9

(1) Kërkesen nga neni 8 paragrafi (1) i këtij ligji, i huaji detyrohet që ta parashtrojë edhe në rast kur pas fillimit të dhënies së shërbimit kanë ndodhur ndryshime të rëndësishme në rrethanat e lidhura me shërbimin.

(2) I huaji kërkesën nga neni 8 paragrafi (1) i këtij ligji dhe paragrafi (1) i këtij neni, mund ta parashtrojë me shkrim ose në formë elektronike me dokumentacionin e nevojshem të bashkangjitur.

Neni 10

(1) Kërkesa nga neni 8 paragrafi (1) i këtij ligji i përmban:

- të dhënat personale të të huajit, dhe atë: emrin dhe mbiemrin, datëlindjen, vendlindjen, shtetësinë, gjininë, numrin e dokumentit të udhëtimit dhe titullin e saktë të shërbimit që del nga sistemi i përgjithshëm i profesioneve të rregulluara që i huaji dëshiron ta japë,

- vertetimin me shkrim për kualifikime të marra profesionale,

- të dhënat për sigurim në rast të dëmit të bërë dhe llojet tjera të sigurimit që janë të lidhura me dhënien e shërbimeve nga profesioni i përfshirë në sistemin e përgjithshëm të profesioneve të rregulluara si dhe

- kohen për të cilën i huaji do ta japë shërbimin nga profesioni i përfshirë në sistemin e përgjithshëm të profesioneve të rregulluara.

(2) Kërkesën për dhënien e lejes për të huajin për dhënie të shërbimit nga sistemi i përgjithshëm i profesioneve të rregulluara, i huaji detyrohet ta parashtrojë çdo vit, nëse shërbimin e kryen në vazhdimësi.

Neni 11

Gjate paraqitjes së parë për dhënien e shërbimit si dhe gjate parashtimit të kërkesës nga neni 10 paragrafi (1) i këtij ligji, ministria kompetente ose organi kompetent mund të kërkojë plotësim të kërkesës me shkrim ose elektronike të të huajit me këto të dhëna:

- vertetim me shkrim të lëshuar nga organi kompetent i cilitdo vend anëtar të UE-së, HEE-së ose të Konfederatës Zvicerane, se shtetasit nga neni 4 paragrafi (1) dhe (2) të këtij ligji mund ta japin shërbimin në pajtim me rregullat e vlefshme të vendit ku është dhënë vërtetimi dhe

- vertetim me shkrim se në momentin e dhënies së vërtetimit nga alineja 1 e këtij neni, i huaji nuk ka të evidentuar ndalim për kryerjen e përkohshme ose të vazhdueshme të profesionit.

Neni 12

Kur shërbimi në Republikën e Maqedonisë jepet me titullin e profesionit të regjistruar në shtetin ku është i punësuar i huaji ose me titullin e kualifikimit profesional që e posedon i huaji, atëherë ministria kompetente ose organi kompetent mund t'i kërkojë edhe këto informata:

- numrin e regjistrimit me të cilin është regjistruar subjekti ku është punësuar i huaji në regjistrin e subjekteve afariste ose ndonjë regjistër tjetër publik në shtetin ku gjendet selia e subjektit,

- emrin dhe adresën e organit kompetent që e ka lejuar profesionin në vendin anëtar të UE-së, HEE-së ose në Konfederatës Zvicerane,

- dokumentin e lëshuar nga cilado shoqatë profesionale ose subjekt i ngjashëm se në regjistrin e tyre është regjistruar punësimi i të huajit,

- titulli i profesionit ose i kualifikimeve profesionale të perkufizuara në vendin anëtar të UE-së, HEE-së ose në Konfederatës Zvicerane dhe

- të dhëna detale për sigurimin nga dëmi i shkaktuar profesional ose lloje tjera të sigurimit të lidhura me përgjegjësinë profesionale të dhënësit të shërbimit.

Neni 13

Të dhëna plotësuese dhe kushte të nevojshme për lëshimin e lejes për dhënien e çfarëdo lloji shërbimi nëse ato dalin nga natyra e shërbimit mund të përcaktohen edhe me ligj tjetër.

Neni 14

(1) Ministria kompetente ose organi tjetër kompetent detyrohet që në afat prej një muaji nga pranimi i kërkesës dhe dokumenteve të nevojshme:

- ta njoftojë të huajin se kualifikimi i tij profesional është nga profesionet sektoriale që nuk i nënshtrohen kontrollit,

- t'i japë leje për dhënien e shërbimeve nga sistemi i përgjithshëm i profesioneve të rregulluara në Republikën e Maqedonisë, nëse i përmbush kushtet e përcaktuara me ligj ose

- t'i dorëzojë njoftim se cilat kushte plotësuese duhet t'i përmbushë i huaji.

(2) Nëse ministria kompetente ose organi kompetent konstaton dallim më të madh ndërmjet kualifikimit profesional që i huaji e posedon dhe aftësisë profesionale që kërkohe në Republikën e Maqedonisë, duhet t'i mundësojë të huajit, që në afat të caktuar të marrë njohuri dhe aftësi plotësuese dhe aftësi tjera që nuk i posedon.

Neni 15

(1) Ministria kompetente ose organi kompetent në afat prej një muaji pas pranimit të dëshmimeve për njohuritë dhe aftësitë e fituara plotësuese dhe aftësitë tjera, i lëshon të huajit leje për dhënien e shërbimeve nga sistemi i përgjithshëm i profesioneve të rregulluara.

(2) Me lejen nga paragrafi (1) i këtij neni, i huaji ka të drejtë të japë shërbime që dalin nga titulli i profesionit të përfshirë në sistemin e përgjithshëm të profesioneve të rregulluara.

Neni 16

Nëse ministria kompetente ose organi kompetent nuk lëshon leje në afatin e paraparë në nenin 15 paragrafi (1) të këtij ligji dhe në asnjë mënyrë tjetër nuk e njofton të huajin për kërkesën e parashtuar, zbatohen dispozitat e Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative dhe ligjit me të cilin rregullohen punët nga sfera e kualifikimit përkatës profesional, që i përkasin heshtjes së administratës.

Neni 17

Nëse profesioni që e kryen i huaji në vendin e vet është profesion i parregulluar, i huaji detyrohet që shërbimin ta japë në shtetin e vet vazhdimisht ose së paku dy vjet nga dhjetë vitet e fundit para se të mund ta japë shërbimin edhe në Republikën e Maqedonisë.

Neni 18

(1) Sherbimet jepen në pajtim me titullin e profesionit të regjistruar në shtetin ku është punësuar i huaji.

(2) Nese në shtetin nga paragrafi (1) i këtij neni nuk ekziston titull i profesionit, i huaji duhet ta shënojë në kërkesë titullin e kualifikimit të fituar profesional në gjuhë zyrtare të shtetit.

(3) Me përjashtim, kur bëhet fjalë për kualifikim profesional nga profesionet sektoriale, shërbimi mund të emerohet sipas titullit të profesionit të regjistruar në Republikën e Maqedonise.

Neni 19

Gjate paraqitjes së parë të dhënies së shërbimit nga i huaji në Republikën e Maqedonisë që mund të shkaktojë dëm serioz në shëndetin dhe sigurinë e shfrytëzuesve të shërbimit që është definuar në rregullat e rajonit konkret profesional, e profesion që nuk është nga radhët e profesioneve sektoriale, ministria kompetente, përkatësisht organi kompetent para se të fillojë me dhënien e shërbimit mund të kërkojë që të kontrollohet kualifikimi profesional i të huajit.

IV. Procedura për njohjen e kualifikimeve profesionale

Neni 20

(1) Procedurën për njohjen e kualifikimeve profesionale e udhëheq ministria kompetente ose organi tjetër kompetent në pajtim me kushtet për njohjen e kualifikimeve profesionale të territorin e Republikës së Maqedonisë, të percaktuara në këtë ligj dhe me Ligjin për procedurë të përgjithshme administrative.

(2) Në procedurën nga paragrafi (1) i këtij neni, ministria kompetente ose organi tjetër kompetent i kryen këto aktivitete:

- pranon kërkesa nga palët e interesuara, zbaton procedure dhe lëshon aktvendime për njohjen e kualifikimeve profesionale,
- mban regjistra për evidencë të aktvendimeve të lëshuara për njohjen e kualifikimeve profesionale si dhe të dhëna tjera statistikore,
- i njofton palët e interesuara për kushtet në të cilat kryhet profesioni nga sistemi i përgjithshëm i profesioneve të rregulluara,
- dorezon raport vjetor në ministrinë kompetente për arsim, për zbatimin e këtij ligji dhe
- kryen punë tjera të percaktuara me ligj.

Neni 21

Ministria kompetente ose organi tjetër kompetent lëshon vërtetime për vlefshmërinë e diplomave dhe certifikatave për kualifikimet e fituara profesionale të shtetasve të Republikës së Maqedonisë, të lëshuara nga institucionet kompetente në republikat dhe krahinat e ish RSFJ-së si dhe vërtetime për vlefshmërinë e diplomave dhe certifikatave për kualifikime të fituara profesionale të shtetasve të huaj, të lëshuara nga institucionet kompetente në ish Republikën Socialiste të Maqedonisë.

Neni 22

Procedura për njohjen e kualifikimit profesional (në tekstin e mëtejme: procedura) fillon me parashtrimin e kërkesës për njohjen e kualifikimit profesional nga ana e kandidatit në ministrinë kompetente ose organin tjetër kompetent (në tekstin e mëtejme: kërkesë).

Neni 23

Forma dhe përmbajtja e kërkesës dhe udhëzimet për plotesimin e saj përcaktohen në pajtim me rregullat me të cilat rregullohet sfera për kualifikim përkatës profesional.

Neni 24

- (1) Kërkeses i bashkëngjiten edhe këto dokumente:
- certifikata e shtetësisë e lëshuar nga organi kompetent,
 - diploma për arsimin e kryer,
 - dokumenti i lëshuar nga organi kompetent për aftësim profesional dhe përvoja profesionale të kandidatit dhe
 - dokumenti për posedimin e kualifikimeve tjera.
- (2) Dokumentet nga paragrafi (1) i këtij neni, kandidati i dorëzon në përkthim të vërtetuar nga noteri.
- (3) Ministria kompetente ose organi tjetër kompetent gjate procedurës, e mban të drejtën që t'i kërkojë dokumentet origjinale për shikim.

Neni 25

Dokumentacioni i plotë relevant për procedurën mund të dorëzohet në ministrinë kompetente ose organin tjetër kompetent edhe në formë elektronike.

Neni 26

Nese kandidati ka fituar përvojë profesionale në rajonin e profesionit të rregulluar në vendin anëtar të UE-së, HEE-së ose Konfederatës Zvicerane së paku tre vjet, dhe nese vendi anëtar i UE-së, HEE-së ose Konfederatës Zvicerane pranon se kandidati posedon kualifikim profesional, përvoja e fituar profesionale konsiderohet valide edhe në Republikën e Maqedonisë.

Neni 27

Gjate procedurës merren parasysh edhe dokumentet për posedim të autorizimeve specifike të lëshuara nga shoqata profesionale ose organizata të regjistruara në vendin anëtar të UE-së, HEE-së ose Konfederatës Zvicerane.

Neni 28

- (1) Ministria kompetente ose organi tjetër kompetent në rast të kërkesës së dorëzuar të parregullt ose jo të plotë, detyrohet që në afat prej pesë ditësh pas pranimit të kërkesës ta njoftojë kandidatin për parregullsinë ose paplotshmerinë e kërkesës, e sipas nevojës mund të kërkojë edhe deshmi plotësuese.
- (2) Gjate procedurës ministria kompetente ose organi tjetër kompetent mund të kërkojë mendim nga oda kompetente ose organi tjetër profesional ose organizata në lidhje me kërkesën e parashtruar.
- (3) Mendimi nga paragrafi (2) i këtij neni, duhet të dorëzohet më së voni në afat prej 14 ditësh nga dita e pranimit të kërkesës në ministrinë kompetente ose organin tjetër kompetent.

(4) Mendimin nga paragrafi (2) i këtij neni oda kompetente ose organi ose organizata tjetër profesionale e dorëzon pa kompensim.

(5) Mendimi i marrë nga oda ose organi ose organizata tjetër profesionale nuk është i detyrueshëm për ministrinë kompetente ose për organin tjetër kompetent.

(6) Nese oda kompetente ose organi ose organizata tjetër profesionale nuk jep mendim në afatin nga paragrafi (3) i këtij neni, ministria kompetente ose organi tjetër kompetent mund të lëshojë aktvendim edhe pa atë mendim.

Neni 29

Në rast se kërkesa e kandidatit është e rregullt dhe e plote, ministria kompetente ose organi tjetër kompetent detyrohet që të lëshojë aktvendim dhe t'ia dorëzojë kandidatit më së voni në afat prej dy muajsh nga dita e pranimit të kërkesës.

Neni 30

(1) Gjate procedurës ministria kompetente ose organi tjetër kompetent e krahason dokumentacionin e arritur me shkrim për kualifikimet profesionale të kandidatit me kualifikimet profesionale të nevojshme për kryerjen e profesionit konkret nga sistemi i përgjithshëm i profesioneve të rregulluara.

(2) Nese ministria kompetente ose organi tjetër kompetent gjatë krahasimit konstaton se kandidati nuk i përmbush kushtet për kryerjen e profesionit konkret nga sistemi i përgjithshëm i profesioneve të rregulluara, mund të lëshojë aktvendim për kryerje të përkohshme të profesionit me detyrim që kandidati në afat prej një muaji të marrë masa plotësuese për njohjen e kualifikimeve profesionale dhe atë:

- kontroll plotësues të aftësisë profesionale të kandidatit para organit kompetent ose

- t'i përcaktojë kandidatit periudhë kohore për përshtatje dhe përmbushjen e kushteve të cilat mungojnë për profesionin e kërkuar.

(3) Me aktvendimin nga paragrafi (2) i këtij neni, i huajji mund ta kryejë përkohësisht profesionin vetëm me mentorim të mentorit të akredituar.

(4) Koha për të cilën ministria kompetente ose organi tjetër kompetent e lëshon aktvendimin nga paragrafi (2) i këtij neni, përcaktohet në aktvendim në pajtim me rregullat nga sfera adekuate.

Neni 31

Ministria kompetente ose organi tjetër kompetent mund të kërkojë nga kandidati kontroll plotësues të aftësisë profesionale në afat prej tre vitesh nëse:

- kohezgjatja e aftësisë profesionale të kandidatit për të cilën janë parashtruar dokumente është së paku për një vit më e shkurtër nga numri i viteve të nevojshme për aftësim në Republikën e Maqedonisë,

- kualifikimet profesionale që i ka fituar kandidati përmbajne lëndë teorike dhe/ose praktike, përkatësisht përmbajtje që janë në mënyrë të konsiderueshme të ndryshme nga lëndët përkatësisht përmbajtjet e nevojshme për kryerjen e veprimtarisë në profesionin konkret të rregulluar në Republikën e Maqedonisë, e të cilat janë të domosdoshme për kryerjen e profesionit nga sistemi i përgjithshëm i profesioneve të rregulluara dhe

- profesioni nga sistemi i përgjithshëm i profesioneve të rregulluara përfshin një ose më shumë profesione që nuk janë të përfshira në profesionet e rregulluara në vendin anëtar të UE-së, HEE-së dhe në Konfederatën Zvicerane prej nga vjen kandidati. Dallimi në shtrirjen ndërmjet profesioneve të rregulluara përcakton se cili aftësim profesional i kandidatit kërkohet në Republikën e Maqedonisë dhe cilat lende teorike dhe/ose praktike përkatësisht përmbajtje janë të ndryshme në mënyrë të konsiderueshme nga lëndët e përmbajtura në diplomën, certifikatën ose dëshminë tjetër të lëshuar për kualifikimet e fituara profesionale të kandidatit.

Neni 32

Kandidati ka për detyrë që të kalojë nëpër procesin e kontrollit të aftësimit të tij profesional për profesione të theksuara në evidencën e profesioneve për të cilat kërkohet njohje e hollësishme e sistemit juridik të Republikës së Maqedonisë, ose kur profesioni është i lidhur me dhënien e konsultimeve dhe këshillave në lidhje me sistemin juridik të Republikës së Maqedonisë.

Neni 33

(1) Nese ministria kompetente ose organi tjetër kompetent miraton aktvendim të përkohshëm në të cilin kërkohet nga kandidati që të përmbush ndonjë masë plotësuese, atehere në aktvendimin e përkohshëm duhet të definohen:

- kohezgjatja e periudhës provuese që dallohet në çdo rast konkret,

- programi sipas të cilit do të realizohet periudha provuese dhe

- kriteret për vlerësim të suksesit të periudhës provuese si dhe kushtet për kontroll të aftësisë profesionale të kandidatit.

(2) Aktvendimi i përkohshëm nga paragrafi (1) i këtij neni, përmban edhe listë të lëndëve përkatësisht përmbajtjeve që i mungojnë kandidatit, e që përcaktohet në bazë të krahasimit të kualifikimeve profesionale që kandidati i posedon dhe kualifikimeve profesionale që kërkohen për profesionin konkret në Republikën e Maqedonisë.

Neni 34

Kunder aktvendimit të përkohshëm kandidati mund të ngrihte kontest administrativ në gjykatën kompetente nëse me ligj tjetër nuk është përcaktuar ndryshe.

Neni 35

(1) Pas pranimit të aktvendimit të përkohshëm në afat prej pesë ditësh kandidati detyrohet që ta njoftojë ministrinë kompetente ose organin tjetër kompetent se cilën masë plotësuese nga neni 30 paragrafi (2) alinetë 1 dhe 2 të këtij ligji pranon ta realizojë.

(2) Në rast se e pranon periudhën provuese për përshtatje, kandidati detyrohet që të dorëzojë vërtetim në ministrinë kompetente ose organin tjetër kompetent ku do ta realizojë periudhën provuese dhe nën mentorim të kujt.

(3) Ministria kompetente ose organi tjetër kompetent më së voni në afat prej tetë ditësh nga dita e parashtrimit të vërtetimit e informon kandidatin nëse i jep leje për realizimin e periudhës provuese.

Neni 36

Në periudhën provuese kandidati e kryen profesionin e vet nën mentorimin e mentorit të akredituar dhe në vendin e punës të cilin vet e ka zgjedhur, e i cili është miratuar me aktvendim nga ministria kompetente ose organi tjetër kompetent.

Neni 37

(1) Ministria kompetente ose organi tjetër kompetent i leshon aktvendim kandidatit për pranimin e kualifikimeve të tij profesionale për kryerjen e profesionit konkret nga sistemi i përgjithshëm i profesioneve të rregulluara në Republikën e Maqedonisë, nëse:

- kandidati i plotëson kualifikimet profesionale për kryerjen e profesionit nga sistemi i përgjithshëm i profesioneve të rregulluara të përcaktuara në ligjet dhe dispozitat e Republikës së Maqedonisë dhe

- kandidati dorëzon vërtetim për kryerjen e suksesshme të periudhës provuese ose kontrollit të aftësisë së tij profesionale.

(2) Të drejtë të kryerjes së profesionit konkret nga sistemi i përgjithshëm i profesioneve të rregulluara në Republikën e Maqedonisë, fiton kandidati i cili i plotëson edhe kushtet tjera të definuara në këtë ligj.

Neni 38

(1) Me aktvendimin e dhënë për pranimin e kualifikimeve profesionale kandidati e fiton të drejtën që ta kryejë profesionin nga sistemi i përgjithshëm i profesioneve të rregulluara për të cilin është aftësuar në vendin anëtar të UE-së, HEE-së ose në Konfederatën Zvicerane në kushte të njëjta si edhe shtetasit e Republikës së Maqedonisë.

(2) Nese kualifikimi profesional dallohet në atë masë që me periudhën provuese ose me kontroll të aftësisë profesionale të kandidatit nuk është e mundur që të fitohet kualifikimi i nevojshëm profesional në Republikën e Maqedonisë, ministria kompetente ose organi tjetër kompetent miraton aktvendim për mospranimin e kualifikimit profesional.

Neni 39

Ministria kompetente ose organi tjetër kompetent detyrohet që ta informojë kandidatin në të gjitha fazat e procedurës dhe t'i sigurojë kontroll në dokumentacionin e plotë lidhur me kërkesën.

Neni 40

(1) Kandidati që ka marrë aktvendim për pranimin e kualifikimit profesional për kryerjen e profesionit konkret sektorial si dhe profesionit nga sistemi i përgjithshëm i profesioneve të rregulluara në Republikën e Maqedonisë, duhet ta zotërojë gjuhën maqedonase.

(2) Niveli i njohjes së gjuhës nga paragrafi (1) i këtij neni, përcaktohet në pajtim me dispozitën e miratuar nga ministri kompetent ose nga organi tjetër kompetent në pajtim me ligjin.

Neni 41

(1) Lartësia e shpenzimeve të nevojshme për realizimin e periudhës provuese nën mentorim të mentorit të akredituar, lartësia e shpenzimeve për arsimimin plotësues dhe

aftesimin e kandidatit në periudhën provuese si dhe shpenzimet për kontrollin e aftësisë profesionale të kandidatit, përcaktohen sipas kriterëve të përcaktuara me ligjin me të cilin rregullohet sfera për kualifikimin adekuat profesional.

(2) Shpenzimet nga paragrafi (1) i këtij neni, nuk guxojnë të jenë më të larta nga shpenzimet të cilat për qëllim të njëjtë janë përcaktuar për shtetasit e Republikës së Maqedonisë.

Neni 42

Procedura para ministrisë kompetente ose organit tjetër kompetent udhëhiqet në pajtim me dispozitat e Ligjit për procedure të përgjithshme administrative nëse me këtë ligj ose ligj tjetër nuk është përcaktuar ndryshe.

Neni 43

Kunder aktvendimit të ministrisë kompetente ose organit tjetër kompetent kandidati mund të ngritë kontest administrativ para gjykatës kompetente.

V. Kompetencat e ministrisë kompetente për arsim në procedurën e pranimit të kualifikimeve profesionale

Neni 44

(1) Për realizimin e bashkëpunimit ndërmjet ministrive kompetente dhe organeve tjera kompetente në procesin e pranimit të kualifikimeve profesionale, Qeveria e Republikës së Maqedonisë formon grup koordinues ndërresorjal për kualifikime profesionale.

(2) Anetaret e grupit ndërresorjal koordinues nga paragrafi (1) i këtij neni, i përcakton Qeveria e Republikës së Maqedonisë.

(3) Me grupin ndërresorjal koordinues nga paragrafi (1) i këtij neni, udhëheq koordinatori nacional.

(4) Koordinator nacional është përfaqësuesi i ministrisë kompetente për arsim.

(5) Koordinator nacional e përfaqëson Republikën e Maqedonisë në grupin koordinues të Komisionit Evropian.

Neni 45

Në procedurën e pranimit të kualifikimeve profesionale ministria kompetente për arsim i ka kompetencat si vijojnë:

- ta koordinojë tërë procesin e pranimit të kualifikimeve profesionale në Republikën e Maqedonisë,

- ta koordinojë implementimin dhe zbatimin unik të këtij ligji si dhe të dispozitave që dalin nga ai,

- ta përcjellë zbatimin e këtij ligji si dhe të dispozitave të miratuara për zbatimin e tij,

- t'i informojë dhe t'u sugjerojë ministrive kompetente dhe organeve kompetente për parregullsitë e konstatuara gjatë zbatimit të dispozitave të këtij ligji,

- të dorëzojë në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë raport vjetor për punën e vet, si dhe për rezultatet nga pranimi i kualifikimeve profesionale dhe

- të dorëzojë në Komisionin Evropian raport vjetor për zbatimin e këtij ligji si dhe të dhëna statistikore për aktvendimet e miratuara në lidhje me pranimin e kualifikimeve profesionale.

Neni 46

(1) Ministria kompetente për arsim si koordinatore në procesin e pranimit të kualifikimeve profesionale i kryen edhe punët vijuese:

- i informon kandidatët dhe pikat kontaktuese në vendet tjera anëtare të UE-së, HEE-së dhe Konfederatës Zvicerane për të dhënat e nevojshme për pranimin e kualifikimeve profesionale në Republikën e Maqedonisë dhe

- në bashkëpunim me ministrinë dhe organet tjera kompetente si dhe në bashkëpunim me pikat tjera kontaktuese në vendet anëtare të UE-së, HEE-së dhe Konfederatës Zvicerane, u ndihmon kandidatëve që t'i realizojnë të drejtat që dalin nga ky ligj.

(2) Ministria kompetente për arsim detyrohet që në afat prej dy muajsh nga kërkesa e dorëzuar nga ana e Komisionit Evropian t'i dërgojë Komisionit informatë për rezultatet nga përkrahja e realizuar e kandidatëve, e përcaktuar në paragrafin (1) alineja 2 e këtij neni.

VI. Evidencat dhe mbajtja e regjistrave

Neni 47

(1) Ministria kompetente ose organi tjetër kompetent i mban evidencat dhe regjistrat vijues:

- evidencen dhe regjistrin e kërkesave të parashtruara për lëshimin e lejeve të huajve për dhënien e shërbimit nga profesionet sektoriale dhe lejet e lëshuara,

- evidencen dhe regjistrin e kërkesave të parashtruara për lëshimin e lejeve të huajve për dhënien e shërbimit nga sistemi i përgjithshëm i profesioneve të rregulluara dhe lejet e lëshuara,

- evidencen dhe regjistrin për aktvendimet e dhëna në procedurën për pranimin e kualifikimeve profesionale dhe

- evidencen dhe regjistrin e mjeteve juridike të parashtruara kundër miratimit të aktvendimeve nga ministria kompetente ose organi tjetër kompetent.

(2) Formen, përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së evidencave dhe regjistrave nga paragrafi (1) i këtij neni, i përcakton ministri kompetent i arsimit.

(3) Evidencat dhe regjistrat nga paragrafi (1) i këtij neni, mbahen me shkrim dhe në formë elektronike.

Neni 48

(1) Ministria kompetente e arsimit i mban:

- Regjistrin për profesionet sektoriale dhe
- Regjistrin për profesionet nga sistemi i përgjithshëm i profesioneve të rregulluara në Republikën e Maqedonisë.

(2) Ministri kompetent i arsimit i përcakton formën, përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së evidencave dhe regjistrave nga paragrafi (1) i këtij neni.

(3) Regjistrat nga paragrafi (1) i këtij neni, mbahen me shkrim dhe në formë elektronike.

Neni 49

Ministria kompetente e arsimit e mban dhe e azhurnon evidencen e listave në vijim:

- Lista 1 – profesione për të cilat kërkohet diplomë universitare e cila merret me arsimimin dhe aftësimin e kandidatit në kohëzgjatje së paku prej tre vitesh,

- Lista 2-a – profesione për të cilat kërkohet diplomë universitare e cila merret me arsimimin dhe aftësimin e kandidatit në kohëzgjatje prej me pak se tre vite,

- Lista 2-b – profesione për të cilat kërkohet diplomë e shkolles së mesme,

- Lista 2-v – profesione për të cilat kërkohet vërtetim për aftësinë profesionale të kandidatit,

- Lista 3 – profesione për të cilat kandidati nuk ka mundësi për zgjedhje ndërmjet periudhës provuese të pershtatjes dhe kontrollit të aftësisë profesionale,

- Lista 4 – profesione për kryerjen e të cilave kërkohet njohuri e përgjithshme arsimore, njohuri profesionale, si dhe shkathtësi dhe përvoja profesionale dhe

- Lista 5 – profesione të rregulluara me direktiva sektoriale ose me ligje nacionale për çdo sektor konkret.

Neni 50

Ministria kompetente ose organi tjetër kompetent dorezon të dhëna nga evidencat e përcaktuara në nenin 49 të këtij ligji, me kërkesë të ministrit kompetent të arsimit.

Neni 51

(1) Ministria kompetente e arsimit për regjistrimin e profesionit të ri në sistemin e përgjithshëm të profesioneve të rregulluara, duhet t'i ketë parasysh të dhënat në vijim:

- ligjin, përkatësisht aktin nënligjor me të cilin profesioni konkret është i rregulluar dhe

- pershkrimin e saktë të profesionit (emrin e profesionit, kushtet për kryerjen e profesionit si dhe kërkesat tjera për qasje dhe kryerje të profesionit).

(2) Nëse ministria kompetente ose organi tjetër kompetent vendos të kryejë rirregullimin e profesionit për këtë detyrimisht duhet ta informojë ministrinë kompetente të arsimit.

(3) Krahës informatës nga paragrafi (2) i këtij neni, duhet të theksohet edhe ligji me të cilin është kryer rirregullimi i profesionit.

(4) Evidenca nga neni 49 i këtij ligji është publike dhe e kapshme në ueb faqen e ministrisë kompetente të arsimit.

VII. Mbrojtja e të dhënave personale të kandidatit

Neni 52

(1) Të dhënat të cilat kandidati i dorëzon në ministrinë kompetente ose organin tjetër kompetent për ngritjen e procedurës për pranimin e kualifikimeve profesionale mund të perdoren vetëm në këtë procedurë.

(2) Me kërkesë me shkrim të kandidatit ose me lejen e tij me shkrim, të dhënat nga paragrafi (1) i këtij neni, mund të perdoren edhe për qëllime tjera në pajtim me dispozitat për mbrojtjen e të dhënave personale.

VIII. Informimi

Neni 53

Ministria kompetente e arsimit në bashkëpunim me ministrinë tjera kompetente dhe organet tjera kompetente boton informator periodik për procedurat e ngritura dhe të kryera për pranimin e kualifikimeve profesionale.

Neni 54

Ministrinë kompetente ose organet e tjera kompetente kanë të drejtë që të organizojnë konsultime, seminare ose takime tjera informative për kushtet dhe procedurën për

pranimin e kualifikimeve profesionale të të huajve të cilët vijne në Republikën e Maqedonisë, si dhe për kushtet të cilat i huaji doemos duhet t'i plotësojë që të marrë leje për kryerjen e profesionit sektorial ose për profesion konkret nga sistemi i përgjithshëm i profesioneve të rregulluara në Republikën e Maqedonisë.

IX. Bashkëpunimi administrativ

Neni 55

(1) Ministria kompetente për arsim, ministritë kompetente dhe organet tjera kompetente në Republikën e Maqedonisë, bashkëpunojnë me ministritë kompetente dhe organet tjera kompetente të vendeve anëtare të UE-së, HEE-së dhe Konfederatës Zvicerane.

(2) Bashkëpunimi nga paragrafi (1) i këtij neni nënkupton shkëmbim të të dhënave për pranimin e kualifikimeve profesionale për profesionet konkrete të rregulluara, shkëmbim të të dhënave për autenticitetin e dëshmimeve të parashtruara nga kandidatët dhe të dhënave për firmat ku kandidatet janë të punësuar në pajtim me ligjet e vendeve anëtare të UE-së, HEE-së dhe Konfederatës Zvicerane, në pajtim me dispozitat për mbrojtjen e të dhënave personale.

Neni 56

(1) Shkëmbimi i të dhënave nga neni 55 paragrafi (2) i këtij ligji ka të bëjë me të dhënat personale në vijim:

- emrin dhe mbiemrin e kandidatit,
- datelindjen dhe vendlindjen,
- shtetin ku është i punësuar kandidati,
- numrin e regjistrimit të firmës,
- numrin e telefonit dhe adresën e-mail të kandidatit,
- adresën e kandidatit (shtetin, rajonin, vendin, numrin postar, rrugën dhe numrin e shtëpisë),
- adresën alternative,
- shtetësinë e kandidatit,
- emrin e profesionit dhe të dhënat në lidhje me profesionin,
- të dhënat për përcaktimin e kualifikimit profesional të kandidatit,
- të dhënat për kryerjen e profesionit të rregulluar,
- të dhënat për aftësinë profesionale të kandidatit,
- të dhënat për anëtarësimin e kandidatit në shoqata profesionale dhe regjistrimin në regjistrat e tyre,
- të dhënat për përvojën e punës të kandidatit,
- të dhënat për sanksionet e shqiptuara dënuese ose kundervajtese,
- të dhënat për vendin e punës në firmë,
- të dhënat për llojin e sigurimit, përkatësisht garancive financiare të cilat dalin nga sigurimi,
- të dhënat për komunikime afariste,
- të dhënat për përfaqësuesit ligjorë,
- të dhënat për aktvendimet e dhëna në lidhje me paafetësinë për pagesat financiare ose falimentim dhe
- të dhënat për dokumentet e parashtruara në procedurën e njohjes së kualifikimeve profesionale dhe ngjashëm.

(2) Ministritë kompetente ose organet tjera kompetente mund të grumbullojnë të dhëna të nevojshme dhe të kryejnë shkëmbim të informatave nga bazat nacionale të të dhënave dhe regjistrat e të dhënave personale.

(3) Gjate shkëmbimit të të dhënave ministritë kompetente ose organet tjera kompetente, doemos duhet t'i respektojnë ligjet për mbrojtjen e të dhënave personale

Neni 57

Me propozimin e ministritë kompetente ose organit tjetër kompetent në vendin anëtar të UE-së, HEE-së ose në Konfederatën Zvicerane, Ministria kompetente ose organi tjetër kompetent në Republikën e Maqedonisë kryen kontroll të të dhënave të marra dhe konkluzionet e veta i dorëzon në ministrinë kompetente ose organin tjetër kompetent të vendit anëtar të UE-së, HEE-së ose Konfederatën Zvicerane.

X. Dispozita kalimtare dhe të fundit

Neni 58

(1) Ministria kompetente e arsimit siguron kushte kadrovike dhe organizative për realizimin e procedurave të percaktuara me këtë ligj, më së voni në afat prej gjashtë muajsh nga hyrja në fuqi e këtij ligji.

(2) Ministria kompetente e arsimit vendos evidencë të profesioneve të rregulluara në Republikën e Maqedonisë, më së voni deri më 31 dhjetor 2012.

(3) Aktet nënligjore të parapara me këtë ligj do të miratohen më së voni deri më 31 dhjetor 2012.

(4) Qeveria e Republikës së Maqedonisë në afat prej një viti nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji do ta formojë grupin koordinues ndërresorjal.

Neni 59

Dispozitat e këtij ligji do të zbatohen pas aderimit të Republikës së Maqedonisë në UE.

Neni 60

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në „Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

3713.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И КОМПЈУТЕРСКО ИНЖЕНЕРСТВО ВО СОСТАВ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – СКОПЈЕ

Се прогласува Законот за основање на Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 декември 2010 година.

Бр. 07-5276/1
29 декември 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧ-
КИ НАУКИ И КОМПЈУТЕРСКО ИНЖЕНЕРСТВО
ВО СОСТАВ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ
И МЕТОДИЈ“ - СКОПЈЕ

Член 1

Се основа високообразовна установа Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, како единица во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје (во натамошниот текст: Факултетот).

Член 2

Факултетот ќе врши високообразовна дејност како додипломски, последипломски и докторски студии, како и научно-истражувачка и применувачка дејност од областа на природно-математичките и техничко-технолошките науки.

Член 3

Називот на Факултетот е „Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство“.

Седиштето на Факултетот е во Скопје.

Член 4

Факултетот ќе започне со работа од студиската 2011/2012 година.

Член 5

Подготовките за почеток со работа на Факултетот ќе ги врши матична комисија.

Членовите на матичната комисија ги именува Владата на Република Македонија на предлог на министерот надлежен за работите на високото образование, во рок од 30 дена од денот на примената на овој закон.

Член 6

Средствата за финансирање на дејноста на Факултетот ќе се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија и од други извори определени со закон.

Член 7

Наставно-научниот совет, деканот и деканатската управа на Факултетот ќе се избераат согласно со Законот за високото образование до 14 септември 2011, односно до почетокот на студиската 2011/2012 година.

Член 8

Постојниот наставно-научен и соработнички кадар и другите вработени на Институтот за информатика при Природно-математичкиот факултет и Институтот за компјутерска техника и информатика при Факултетот за електротехника и информациски технологии во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје (во натамошниот текст: институтите) од студиската 2011/2012 година ќе продолжат со работа на Факултетот, освен оние кои ќе поднесат писмена изјава со која ќе изјават дека не се согласни да продолжат на Факултетот.

Наставно-научниот и соработничкиот кадар избран на институтите од ставот 1 на овој член продолжува со работа на Факултетот во наставно-научни и соработнички звања до истекот на времето за кое биле избрани.

Член 9

Студиските програми на Институтот за информатика на Природно-математичкиот факултет и Институтот за компјутерска техника и информатика на Факултетот за електротехника и информациски технологии при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје од студиската 2011/2012 година ќе продолжат да се остваруваат и во рамките на институтите.

Затекнатите студенти на Институтот за информатика при Природно-математичкиот факултет и Институтот за компјутерска техника и информатика при Факултетот за електротехника и информациски технологии во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, од студиската 2011/2012 година го продолжуваат своето образование на Факултетот или институтите според студиската програма по која ги започнале студиите.

Член 10

Факултетот ќе донесе Правилник со кој во согласност со Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, ќе се уредат внатрешните односи и работењето на Факултетот.

Член 11

За просторот и опремата кои се во функција на изведувањето на високообразовната и научно-истражувачката дејност, Факултетот ќе склучи спогодба со Природно-математичкиот факултет и Факултетот за електротехника и информациски технологии за просторот и опремата кои ќе му бидат доделени на користење.

Член 12

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува од 1 јануари 2011 година.

L I G J

PËR THEMELIMIN E FAKULTETIT TË SHKENCAVE TË INFORMATIKES DHE INXHINIERISE KOMPJUTERIKE NË PERBERJE TË UNIVERSITETIT "SHEN CIRILI DHE METODI"- SHKUP

Neni 1

Themelohet institucioni i arsimit të larte Fakulteti i Shkencave të Informatikes dhe Inxhinierise Kompjuterike, si njesi në perberje të Universitetit "Shen Cirili dhe Metodi" - Shkup (në tekstin e metejshem: Fakulteti).

Neni 2

Fakulteti do të kryeje veprimtari të arsimit të larte si studime universitare, pasuniversitare dhe të doktoratures, si dhe veprimtari shkencore hulumtuese dhe aplikative nga sfera e shkencave matematikore natyrore dhe teknike teknologjike.

Neni 3

Emri i Fakultetit është "Fakulteti i Shkencave të Informatikes dhe Inxhinierise Kompjuterike".

Selia e Fakultetit është në Shkup.

Neni 4

Fakulteti do të filloje me pune nga viti studimor 2011/2012.

Neni 5

Pergatitjet për fillimin e punes së Fakultetit do t'i kryejë Komisioni Amë.

Anetaret e Komisionit Amë i emeron Qeveria e Republikës së Maqedonise me propozim të ministrit kompetent për punet e arsimit të larte, në afat prej 30 ditesh nga dita e zbatimit të ketij ligji.

Neni 6

Mjetet për financimin e veprimtarise së Fakultetit do të sigurohen nga Buxheti i Republikës së Maqedonise dhe nga burimet tjera të percaktuara me ligj.

Neni 7

Keshilli mesimor shkencor, dekani dhe drejtorja e dekanatit të Fakultetit do të zgjidhen në pajtim me Ligjin për arsim të larte deri më 14 shtator 2011, perkatesisht deri në fillimin e vitit studimor 2011/2012.

Neni 8

Kuadri ekzistues mesimor shkencor dhe kuadri i bashkepunetoreve dhe të punesuarit tjere në Institutin e Informatikes prane Fakultetit Matematikor Natyror dhe Institutin e Teknikes Kompjuterike dhe Informatikes prane Fakultetit të Elektroteknikes dhe Teknologjive Informatike në perberje të Universitetit "Shen. Cirili dhe Metodi" - Shkup (në tekstin e metejme: Institutet) nga viti studimor 2011/2012 do të vazhdojne me pune në Fakultet, pervec atyre që do të parashtrojne deklarate me shkrim me të cilen do të deklarojne se nuk pajtohen që të vazhdojne në Fakultet.

Kuadri mesimor shkencor dhe kuadri i bashkepunetoreve i zgjedhur në institutet nga paragrafi 1 i ketij neni, vazhdon me pune në Fakultet në titujt mesimore shkencore dhe të bashkepunetoreve deri në kalimin e kohes për të cilin jane zgjedhur.

Neni 9

Programet studimore të Institutit për Informatike të Fakultetit Matematikor Natyror dhe Institutit për Teknike Kompjuterike dhe Informatike të Fakultetit për Elektroteknike dhe Teknologji Informatike prane Universitetit "Shen. Cirili dhe Metodi" - Shkup nga viti studimor 2011/2012, do të vazhdojne të realizohen edhe në kuader Instituteve.

Studentet ekzistues në Institutin për Informatike prane Fakultetit Matematikor Natyror dhe Institutin për Teknike Kompjuterike dhe Informatike prane Fakultetit të Elektroteknikes dhe Teknologjive Informatike në perberje të Universitetit "Shen. Cirili dhe Metodi" - Shkup, nga viti studimor 2011/2012 e vazhdojne arsimin e tyre në Fakultet ose në Institute sipas programit studimor me të cilin i kane filuar studimet.

Neni 10

Fakulteti do miratoje Rregullore me të cilen në pajtim me Statutin e Universitetit "Shen. Cirili dhe Metodi" - Shkup, do të rregullohen marredheniet e brendshme dhe puna e Fakultetit.

Neni 11

Për lokalin dhe pajisjen që jane në funksion të realizimit të veprimtarise shkencore hulumtuese të arsimit të larte, Fakulteti do të lidhe marreveshje me Fakultetin Matematikor Natyror dhe Fakultetin e Elektroteknikes dhe Teknologjive Informatike për lokalin dhe pajisjen që do t'u ndahen për shfrytezim.

Neni 12

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tete nga dita e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonise", ndersa do të filloje të zbatohet nga 1 janari 2011.

3714.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВАЊЕ НА АГЕНЦИЈА ЗА ПОДДРШКА НА ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за основање на Агенција за поддршка на претприемништвото на Република Македонија, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 декември 2010 година.

Бр. 07-5277/1
29 декември 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗА К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ОСНОВАЊЕ НА АГЕНЦИЈА ЗА ПОДДРШКА
НА ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Законот за основање на Агенција за поддршка на претприемништвото на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/2003 и 161/2009), во членот 11 став 1 алинеја 3 пред зборот “програма” се додава зборот “годишна”.

Алинеите 10 и 11 се бришат.

Член 2

Во членот 13 став 1 алинеја 2 пред зборот “програма” се додава зборот “годишна” и пред зборот “финансиски” се додава зборот “годишен”.

Алинејата 5 се менува и гласи:

“- го донесува Актот за систематизација и внатрешна организација на Агенцијата,”.

Алинеите 8 и 9 се менуваат и гласат:

“- одлучува за правата, обврските и одговорностите на вработените во Агенцијата,

- се грижи за законито работење и трошење на финансиските средства,”.

Во алинејата 11 по зборот “со” се додаваат зборовите: “овој закон и”.

Член 3

Поглавјето: “СТРУЧНА СЛУЖБА НА АГЕНЦИЈАТА” се менува и гласи: “ПРАВА, ДОЛЖНОСТИ И ОДГОВОРНОСТИ НА ВРАБОТЕНИТЕ”.

Членот 15 се менува и гласи:

“Вработените во Агенцијата за поддршка на претприемништвото на Република Македонија имаат статус на државни службеници и во однос на нивните права, должности и одговорности се применува Законот за државните службеници.”

Член 4

Актот за систематизација на работните места и внатрешната организација на Агенцијата ќе се донесе во рок од 30 дена по влегувањето во сила на овој закон.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

L I G J

**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT
PËR THEMELIM TË AGJENCISE PËR MBESHTJETJEN E SIPERMARRESISE TË REPUBLIKES
SË MAQEDONISE**

Neni 1

Në Ligjin për themelim të Agjencise për Mbeshtetjen e Sipermarresise të Republikës së Maqedonise (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonise” numer 60/2003 dhe 161/2009), në nenin 11 paragrafi 1 alineja 3 pas fjales “program” shtohet fjala “vjeter”.

Alinete 10 dhe 11 shlyhen.

Neni 2

Në nenin 13 paragrafi 1 alineja 2 pas fjales “program” shtohet fjala “vjeter” dhe pas fjales “financiar” shtohet fjala “vjeter”.

Alineja 5 ndryshohet si vijon:

“- e miraton Aktin për sistematzimin dhe organizimin e brendshem të Agjencise,”.

Alinete 8 dhe 9 ndryshohen si vijojne:

“- vendos për të drejtat, detyrat dhe pergjegjesite e të punesuarve në Agjenci,

- kujdeset për punen dhe shpenzimin e ligjsheem të mjeteve financiare,”.

Në alinene 11 pas fjales “me” shtohen fjalet: “kete ligj dhe”.

Neni 3

Kapitulli: “SHERBIMI PROFESIONAL I AGJENCISE” ndryshohet si vijon:

“TË DREJTAT, DETYRAT DHE PERGJEGJESITE E TË PUNESUARVE”

Neni 15 ndryshohet si vijon:

“Të punesuarit në Agjenci për Mbeshtetjen e Sipermarresise të Republikës së Maqedonise e kane statusin e nepunesve shteterore dhe lidhur me të drejtat, detyrat dhe pergjegjesite e tyre zbatohet Ligji për nepunes shteterore.”

Neni 4

Akti për sistematzimin e vendeve të punes dhe organizimin e brendshem të Agjencise do të miratohet në afat prej 30 ditesh pas hyrjes në fuqi të ketij ligji.

Neni 5

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tete nga dita e botimit në “Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonise”.

3715.

Vrz основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за извршување,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 декември 2010 година.

Бр. 07-5278/1
29 декември 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

**ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ**

Член 1

Во Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ број 35/2005, 50/2006, 129/2006, 8/2008, 83/2009, 50/10, 83/10 и 88/10), во членот 54-в став (1) алинејата 1 се менува и гласи:

„- неуредно ги чува службените списи и податоци,”.

Член 2

Во членот 54-г став (1) алинеја 15 сврзникот „и“ се заменува со запирка и се додава нова алинеја 16, која гласи:

„- оригиналните барања за извршување, документи-те, записниците, списите и актите, како и доставниците кои произлегуваат од вршењето на неговата работа не се наоѓаат во обвивката на списите на предметот и “.

Член 3

Во членот 59 став (3) зборот „предлог“ се заменува со зборот „предлог“.

Член 4

Во членот 64-а став (2) зборовите: „ја преземе канцеларијата на“ се заменуваат со зборовите: „ги преземе предметите, книгите и евиденцијата која ја водел“.

Член 5

Во членот 202 ставовите (3) и (4) се менуваат и гласат:

„(3) Налозите за извршување кои ги задолжуваат трезорските сметки, односно сметката на должникот која се наоѓа во рамките на трезорските сметки, носителот на платен промет ги извршува на начин што врз основа на налозите за извршување изготвува налози кои ги доставува до Трезорот при Министерството за финансии, односно Трезорот на Фондот за здравствено осигурување каде што на должникот му се води сметката.

(4) Трезорот при Министерството за финансии, односно Трезорот на Фондот за здравствено осигурување налозите од ставот (3) на овој член ги извршува согласно со овој закон и согласно со прописите за платен промет.“

Член 6

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN
E LIGJIT PËR PËRMBARIM

Neni 1

Në Ligjin për përmbarim ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 35/2005, 50/2006, 129/2006, 8/2008, 83/2009, 50/10, 83/10 dhe 88/10), në nenin 54-v paragrafi (1) alineja 1 ndryshohet si vijon:

"- në mënyrë të parregullt i ruan shkresat dhe të dhënat zyrtare,".

Neni 2

Në nenin 54-g paragrafi (1) alineja 15 lidhëza "dhe" zëvendësohet me presje dhe shtohet alineja e re 16, si vijon:

"- kërkesat origjinale për përmbarim, dokumentet, procesverbalet, shkresat dhe aktet, si dhe dërgesat të cilat dalin nga kryerja e punës së tij nuk gjenden në mbështjellësin e shkresave të lëndës dhe".

Neni 3

Në nenin 59 paragrafi (3) fjala "propzoim" zëvendësohet me fjalët "propozim".

Neni 4

Në nenin 64-a paragrafi (2) fjalët: "ta marrë zyrën e" zëvendësohen me fjalët: "t'i marrë lëndët, librat dhe evidencën që e ka mbajtur".

Neni 5

Në nenin 202 paragrafët (3) dhe (4) ndryshohen si vijojnë:

“(3) Urdhëresat për përmbarim që i ngarkojnë llogaritë e thesarit, përkatësisht llogarinë e debitorit e cila gjendet në kuadër të llogarive të thesarit, bartësi i qarkullimit pagesor i përmbaron në mënyrë që në bazë të urdhëresave për përmbarim përpilon urdhëresa të cilat i dorëzon në Thesarin e Ministrisë së Financave, përkatësisht në Thesarin e Fondit për Sigurim Shëndetësor, ku debitorit i mbahet llogaria.

(4) Thesari i Ministrisë së Financave, përkatësisht Thesari i Fondit për Sigurim Shëndetësor, urdhëresat nga paragrafi (3) i këtij neni i përmbaron në pajtim me këtë ligj dhe në pajtim me rregullat për qarkullim pagesor.”

Neni 6

Ky ligj hyn në fuqi ditën e ardhshme nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3716.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008 и 10/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21 декември 2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ОДЛУКИТЕ ЗА РАСПИШУВАЊЕ ОГЛАСИ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВНИ ПРАВОБРАНИТЕЛИ ВО ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОДДЕЛНИ ПОДРАЧЈА

1. Се поништуваат одлуките за распишување огласи за именување државни правобранители во Државното правобранителство на Република Македонија за одделни подрачја и тоа:

- Одлуката за распишување Оглас за именување еден државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Скопје број 33 – 4839/3 од 24 ноември 2009 година

- Одлуката за распишување Оглас за именување еден државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Прилеп број 22 – 1844/1 од 16 март 2010 година и

- Одлуката за распишување Оглас за именување државни правобранители во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјата на: Скопје, Гостивар, Битола, Штип, Кавадарци, Тетово и Струга број 22 – 1840/3 од 22 јуни 2010 година, во делот на подрачјата на: Скопје, Битола, Штип, Кавадарци и Тетово.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 22-1840/50
21 декември 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

3717.

Врз основа на член 19 од Законот за државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2007), а во врска со Одлуката за определување на бројот на државните правобранители во Државното правобранителство на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/2008), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 21 декември 2010 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА РАСПИШУВАЊЕ ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ
ДРЖАВНИ ПРАВОБРАНИТЕЛИ ВО ДРЖАВНО-
ТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈАТА НА: СКОПЈЕ, БИ-
ТОЛА, ТЕТОВО, ШТИП, КАВАДАРЦИ И ПРИЛЕП**

1. Се огласува именување државни правобранители во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјата:

Скопје – 3 (тројца) државни правобранители
 Битола – 1 државен правобранител
 Тетово – 1 државен правобранител
 Штип – 1 државен правобранител
 Кавадарци – 1 државен правобранител
 Прилеп – 1 државен правобранител

2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат условите предвидени во член 20 од Законот за државното правобранителство (да е државјанин на Република Македонија, да е дипломиран правник со работно искуство на правни работи најмалку пет години по положен правосуден испит и да ужива углед за вршење на функцијата) и доказ за верифицирана изјава за исполнување на условите за вршење на јавна функција согласно со Законот за определување дополнителен услов за вршење на јавна функција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/2008 и 64/2009), издаден од Комисијата за верификација на фактите, согласно наведениот закон. Пријавите со потребните документи во оригинал или копија заверена на нотар, да ги поднесат до Владата на Република Македонија во рок од 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“ и во дневниот печат.

3. Оваа одлука ќе се објави во: „Службен весник на Република Македонија“ и во весниците „Нова Македонија“, „Вечер“ и „Лајм“.

Бр. 22-7959/1
21 декември 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

3718.

Врз основа на член 144 од Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/2004, 49/2004, 86/2008 и 124/2010) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008 и 10/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7 декември 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ

**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА
КОМИСИЈАТА ЗА ПРОЦЕНКА И УТВРДУВАЊЕ НА
ВИСИНАТА НА ШТЕТАТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ
НЕПОГОДИ**

1. Од должноста членови на Комисијата за проценка и утврдување на висината на штетата од елементарни непогоди се разрешуваат:

- Елена Павлова,
- Богдан Шалѝќ,
- Ванчо Димитриев,
- Сашо Поцев,
- Зоран Тодоровски.

2. За членови на Комисијата за проценка и утврдување на висината на штетата од елементарни непогоди се именуваат:

- Румен Стаменов, директор на Државниот инспекторат за земјоделство, орган во состав на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство;

- м-р Љупчо Стефановски, вработен во Секторот за штети во Друштвото за осигурување Евроинс осигурување.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 22-7793/2
7 декември 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Зоран Ставрески**, с.р.

3719.

Врз основа на член 59 став 1 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010 и 156/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 декември 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР
НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ
НА МАКЕДОНИЈА

1. Јанез Јелникар се разрешува од должноста директор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на негово барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 22-7904/2
28 декември 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

3720.

Врз основа на член 59 став 3 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010 и 156/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 декември 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВД ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ ЗА
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

1. За вршител на должноста директор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, до именувањето на директор по распишан конкурс, се именува м-р Виолета Петровска.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 22-8160/1
28 декември 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

3721.

ИСПРАВКА
НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА ДРЖАВНАТА ПОПИСНА КОМИСИЈА

Во Решението за именување членови на Државната пописна комисија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 167/2010), во точка 1 во

- алинејата 1 наместо „Љупчо“, треба да стои „Љубомир“ и во

- алинеја 17 наместо „Насија“, треба да стои „Нафија“.

Од Владата на Република Македонија

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

3722.

Врз основа на член 7-а, став 2 од Законот за платниот промет („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/2007, 22/08, 159/08, 133/10 и 145/10), министерот за финансии, донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ
ЗА ПЛАЌАЊЕ ШТО ГИ КОРИСТАТ ЗДРАВСТВЕ-
НИТЕ УСТАНОВИ КАКО И ПОСТАПКА ЗА ИСПРАВКА
НА ГРЕШКА НАПРАВЕНА ПРИ ВРШЕЊЕ
НА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ ВО РАМКИТЕ НА
ЗДРАВСТВЕНАТА ТРЕЗОРСКА СМЕТКА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на обрасците за плаќање што ги користат здравствените установи како и постапка за исправка на грешка направена при вршење на платниот промет.

Член 2

Барањето за плаќање кон сметки надвор од здравствената трезорска сметка кое се користи за безготовинско плаќање кон сметки надвор од Здравствената трезорска сметка, е изработено на хартија дизајнирана во правоаголен облик и е составено во два примерока од еден дел (на самокопирачка хартија, која обезбедува квалитетен пренос на податоци на копијата).

Вториот примерок од барањето за плаќање задолжително има ознака "копија" и истиот останува кај налогодавачот како доказ за поднесеното барање за плаќање.

Барањето од став 1 на овој член е со димензии 99x150мм, со одредена боја, со исклучок на полињата во кои се впишуваат податоци, кои се со бела боја. Линиите со кои се обработени полињата и буквите на исписите се со црна боја. Називите на елементите се исписани со македонска подршка во изведба Bold и со големина 6. Бојата на заднината на барањето за плаќање е со боја од палетата Ц:0,М:40,С:20,К:0. Заднината на полето во кое е впишан бројот на образецот, како и заднината на полето на елементот "Потпис и печат" е со боја од палетата Ц:20,М:0,С:0,К:20.

Барањето од став 1 на овој член се издава на образец 90 кој е даден во Прилог 1 и е составен дел на овој правилник.

Член 3

Барањето за плаќање помеѓу јавни здравствени установи кое се користи за плаќања во рамки на Трезорската сметка на Фондот, односно за меѓусебните плаќања на јавните здравствени установи или помеѓу сметки на иста јавна здравствена установа, е изработено на хартија дизајнирана во правоаголен облик и е составено во два примерока од еден дел (на самокопирачка хартија, која обезбедува квалитетен пренос на податоци на копијата).

Вториот примерок од барањето за плаќање задолжително има ознака "копија" и истиот останува кај налогодавачот како доказ за поднесеното барање за плаќање.

Барањето од став 1 на овој член е со димензии 99x150мм, со одредена боја, со исклучок на полињата во кои се впишуваат податоци, кои се со бела боја. Линиите со кои се обработени полињата и буквите на исписите се со црна боја. Називите на елементите се исписани со македонска подршка во изведба Bold и со големина 6. Барањето е со боја од палетата Ц:16, М:0, S:32, К:0. Бојата на посебните делови кои се обработени со линија и кои во барањето се означени како потемни полиња и претставуваат рамка на 2 или 3 елементи се од истата палета на боја како и заднината на барањето, но потемна. Заднината на затемнетото поле е со боја од палетата Ц:68, М:0, S:64, К:0. Заднината на полето во кое е впишан бројот на образецот, како и заднината на полето на елементот "Потпис и печат" е со боја од палетата Ц:20, М:0, S:0, К:20.

Барањето од став 1 на овој член се издава на образец 91 кој е даден во Прилог 2 и е составен дел на овој правилник.

Член 4

Барање за исплата на готовина кое се користи за подигање на готовина од страна на јавните здравствени установи, е изработено на хартија дизајнирана во правоаголен облик и е составено во два примерока од еден дел (на самокопирачка хартија, која обезбедува квалитетен пренос на податоци на копијата).

Вториот примерок од барањето за плаќање задолжително има ознака "копија" и истиот останува кај налогодавачот како доказ за поднесеното барање за плаќање.

Барањето од став 1 на овој член е со димензии 99x150мм, со одредена боја, со исклучок на полињата во кои се впишуваат податоци, кои се со бела боја. Линиите со кои се обработени полињата и буквите на исписите се со црна боја. Називите на елементите се исписани со македонска подршка во изведба Bold и со големина 6. Барањето е со боја од палетата Ц:40, М:0, S:0, К:0. Заднината на полето во кое е впишан бројот на образецот, како и заднината на полето на елементот "Потпис и печат" е со боја од палетата Ц:20, М:0, S:0, К:20.

Барањето од став 1 на овој член се издава на образец 94 кој е даден во Прилог 3 и е составен дел на овој правилник.

Член 5

Барање за поврат на средства на правни и физички лица, е изработено на хартија дизајнирана во правоаголен облик и е составено во два примерока од еден дел (на самокопирачка хартија, која обезбедува квалитетен пренос на податоци на копијата).

Вториот примерок од барањето за плаќање задолжително има ознака "копија" и истиот останува кај налогодавачот како доказ за поднесеното барање за плаќање.

Барањето од став 1 на овој член е со димензии 99x150мм, со одредена боја, со исклучок на полињата во кои се впишуваат податоци, кои се со бела боја. Линиите со кои се обработени полињата и буквите на исписите се со црна боја. Називите на елементите се исписани со македонска подршка во изведба Bold и со големина 6. Барањето е со боја од палетата Ц:16, М:0, S:32, К:0. Бојата на посебните делови во образецот кои се обработени со линија и кои во приложениот образец се означени како потемни полиња и претставуваат рамка на 2 или 3 елементи се од истата палета на боја како и заднината на барањето, но потемна. Заднината на затемнетото поле е со боја од палетата Ц:68, М:0, S:64, К:0. Заднината на полето во кое е впишан бројот на образецот, како и заднината на полето на елементот "Потпис и печат" е со боја од палетата Ц:20, М:0, S:0, К:20.

Барањето од став 1 на овој член се издава на образец 93 кој е даден во прилог 4 и е составен дел на овој правилник.

Член 6

Барање за плаќање помеѓу Трезорот и Трезорот на Фондот, е изработено на хартија дизајнирана во правоаголен облик и е составено во два примерока од еден дел (на самокопирачка хартија, која обезбедува квалитетен пренос на податоци на копијата).

Вториот примерок од барањето за плаќање задолжително има ознака "копија" и истиот останува кај налогодавачот како доказ за поднесеното барање за плаќање.

Барањето од став 1 на овој член е со димензии 99x150мм, со одредена боја, со исклучок на полињата во кои се впишуваат податоци, кои се со бела боја. Линиите со кои се обработени полињата и буквите на исписите се со црна боја. Називите на елементите се исписани со македонска подршка во изведба Bold и со големина 6. Барањето е со боја од палетата Ц:20, М:20, S:0, К:0. Заднината на полето во кое е впишан бројот на образецот, како и заднината на полето на елементот "Потпис и печат" е со боја од палетата Ц:20, М:0, S:0, К:20.

Барањето од став 1 на овој член се издава на образец 76 кој е даден во Прилог 5 и е составен дел на овој правилник.

Член 7

За грешки настанати при вршење на платен промет повротот со налог го вршат јавните здравствени установи по писмено барање од страна на носител на платниот промет и доказ за направената грешка.

Член 8

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2011 година.

Бр. 08-46247/1
30 декември 2010 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р Зоран Ставрски, с.р.

Прилог 1

 БАРАЊЕ ЗА ПЛАЌАЊЕ кон сметки надвор од здравствена трезорската сметка Трезорска канцеларија		Датум на валута 	Образец 90
Здравствена трезорска сметка 100000000066005 Сметка на јавна здравствена установа 		Трансакциска сметка 	
Назив и седиште на јавна здравствена установа 		Назив и седиште на примач 	
Расходно konto 	Потпрограма 	Износ МКД	
Цел на дознака 		Повикување на број - одобрување 	
Потпис и печат 		Датум и место на поднесување 	
место за потврда на прием 			

Барањето за плаќање ги содржи следните елементи:

1. “Трезорска канцеларија”, се впишува алфанумерички податок кој укажува на седиштето на трезорската канцеларија на Фондот.
2. “Датум на валута”, се впишува алфанумерички податок кој го означува календарскиот датум кога треба да се изврши плаќањето.
3. “Здравствена трезорска сметка”, кој е сочинет од 15 нумерички знаци го означува бројот на здравствената трезорска сметка – 100000000066005.
4. “Сметка на јавна здравствена установа”, се впишуваат 15 нумерички знаци кои ја означуваат сметката на јавната здравствена установа од која треба да се изврши плаќањето.
5. “Назив и седиште на јавна здравствена установа”, се впишува алфанумеричкиот податок за називот и седиштето на јавна здравствена установа од чија сметка треба да се изврши плаќањето.
6. “Расходно konto”, се впишуваат 6 нумерички знаци кои го означуваат видот на расходот, а се пополнуваат согласно Правилникот за класификација на расходите.
7. “Потпрограма”, се впишуваат 2 нумерички знака кои ја означуваат потпрограмата на јавната здравствена установа.
8. “Цел на дознака”, се впишува алфанумерички податок кој се однесува на намената и основот за плаќање (број на договор по кој се плаќа, број на фактура и сл.)
9. “Потпис и печат”, се потпишува овластеното лице на јавната здравствена установа кое се оверува со печат на јавната здравствена установа.
10. “Трансакциска сметка”, се впишуваат 15 нумерички знаци кои ја означуваат сметката во чија корист треба да се изврши плаќањето.
11. “Назив и седиште на примач”, се впишува алфанумерички податок кој го означува навиот и седиштето на имателот на сметката во чија полза се врши плаќањето.
12. “Износ”, се впишува нумерички податок изразен во македонски денари најмногу до 10 цифри. Пред првата цифра на износот помал од максималниот број на предвидените полиња за износ се ставаат две ѕвездички (**) заради избегнување на злоупотреба. После десетте полиња се впишува износот во дени (се две децимални места), со што полето со заплата, дените ги издвојува од денарите. Во полето за дени се впишуваат два нумерички знака “00” или “50”.
13. “Повик на број – одобрување”, се впишува алфанумерички податок кој претставува претходно договорен број помеѓу јавната здравствена установа и примачот, а содржи дополнителни информации за основот за плаќањето.
14. “Датум и место на поднесување”, се впишува нумерички податок за датумот кога е поднесено барањето за плаќање и алфанумерички податок за местото каде е поднесено барањето за плаќање.
15. “Место и потврда на прием”, го пополнува овластено лице во трезорската канцеларија на Фондот кој служи како доказ дека јавната здравствена установа доставила барање за плаќање.

ЦО, М/О, ЈО, КО		ЦО, М/О, ЈО, КО	
 БАРАЊЕ ЗА ПЛАЌАЊЕ кон сметки надвор од здравствена трезорската сметка			
Трезорска канцеларија		Датум на валута	Образец 90
10 мм	Здравствена трезорска сметка 100000000066005	Трансакциска сметка	5 мм
5 мм	Сметка на јавна здравствена установа		5 мм
5 мм	Назив и седиште на јавна здравствена установа	Назив и седиште на примач	10 мм
10 мм			
5 мм	Расходно копто	Потпрограма	Износ
5 мм			МКД
5 мм	Цел на дознака	Повикување на број - одобрување	
10 мм			
5 мм	Потпис и печат	Датум и место на поднесување	
место за потврда на прием			
27,6 мм		5 мм 9,2 мм	

ДИМЕНЗИИ НА (образец 90)**Барање за плаќање кон сметки надвор од Здравствената трезорска сметка**

Прилог 2

 БАРАЊЕ ЗА ПЛАЌАЊЕ ПОМЕГУ ЈАВНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ Трезорска канцеларија		Датум на валута 	Образец 91
Сметка на јавна здравствена установа 		Назив и седиште на примач 	
Назив и седиште на јавна здравствена установа 		Сметка на јавна здравствена установа - примач 	
Расходно konto 	Потпрограма 	Приходно konto 	Потпрограма
Единствен даночен број/ЕМБГ 		Износ МКД	
Цел на дознака 			
Потпис и печат 		Датум и место на поднесување 	
место за потврда на прием			

Барањето за плаќање ги содржи следните елементи:

1. “Трезорска канцеларија”, се впишува алфанумерички податок кој укажува на седиштето на трезорската канцеларија на Фондот.
2. “Датум на валута”, се впишува алфанумерички податок кој го означува календарскиот датум кога треба да се изврши плаќањето.
3. “Сметка на јавна здравствена установа”, се впишуваат 15 нумерички знаци кои ја означуваат сметката на јавната здравствена установа од која треба да се изврши плаќањето.
4. “Назив и седиште на јавна здравствена установа”, се впишува алфанумеричкиот податок за називот и седиштето на јавна здравствена установа од чија сметка треба да се изврши плаќањето.
5. “Расходно konto”, се впишуваат 6 нумерички знаци кои го означуваат видот на расходот, а се пополнуваат согласно Правилникот за класификација на расходите.
6. “Потпрограма”, се впишуваат 2 нумерички знака кои ја означуваат потпрограмата на јавната здравствена установа.
7. “Единствен даночен број”, се впишуваат 13 нумерички знаци кои претставуваат идентификација на даночниот обврзник.
8. “Цел на дознака”, се впишува алфанумерички податок кој се однесува на намената и основот за плаќање (број на договор по кој се плаќа, број на фактура и сл.)
9. “Потпис и печат”, се потпишува овластеното лице на јавната здравствена установа кое се оверува со печат на јавната здравствена установа.
10. “Назив и седиште на примач”, се впишува алфанумерички податок кој го означува навивот и седиштето на имателот на сметката во чија полза се врши плаќањето.
11. “Сметка на јавна здравствена установа – примач”, се впишува нумерички податок кој ја означува сметката на јавната здравствена установа во чија полза се врши уплатата.
12. “Приходно konto”, се впишува нумерички податок од 6 знаци, а се пополнува согласно со Правилникот за класификација на приходите.
13. “Потпрограма”, се впишуваат 2 нумерички знака кои ја означуваат потпрограмата на јавната здравствена установа кон чија сметка се врши плаќањето.

14. “Износ”, се впишува нумерички податок изразен во македонски денари најмногу до 10 цифри. Пред првата цифра на износот помал од максималниот број на предвидените полиња за износ се ставаат две ѕвездички (**) заради избегнување на злоупотреба. После десетте полиња се впишува износот во дени (се две децимални места), со што полето со заплата, дените ги издвојува од денарите. Во полето за дени се впишуваат два нумерички знака “00” или “50”.

15. “Датум и место на поднесување”, се впишува нумерички податок за датумот кога е поднесено барањето за плаќање и алфанумерички податок за местото каде е поднесено барањето за плаќање.

16. “Место и потврда на прием”, го пополнува овластено лице во трезорската канцеларија на Фондот кој служи како доказ дека јавната здравствена установа доставила барање за плаќање.

ЦКБ МКД 332 К0		ЦКБ МКД 364 К0	
 БАРАЊЕ ЗА ПЛАЌАЊЕ ПОМЕЃУ ЈАВНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ			
Трезорска канцеларија		Датум на валута	Образец 91
5 мм	Сметка на јавна здравствена установа	Назив и седиште на примач	5 мм
5 мм			
5 мм	Назив и седиште на јавна здравствена установа		10 мм
10 мм		Сметка на јавна здравствена установа - примач	2 мм
5 мм	Расходно konto Потпрограма		
5 мм		Приходно konto Потпрограма	18 мм
5 мм	Единствен даночен број/ЕМБГ		
5 мм		Износ	5 мм
4 мм	Цел на дознака	МКД	5 мм
10 мм			
2 мм	Потпис и печат	Датум и место на поднесување	6 мм
место за потврда на прием			

ДИМЕНЗИИ НА (образец 91)
Барање за плаќање помеѓу јавни здравствени установи

Прилог 3

БАРАЊЕ ЗА ИСПЛАТА НА ГОТОВИНА	
 Трезорска канцеларија 	Датум на валута
Образец 94	
Здравствена трезорска сметка 100000000066005 Сметка на јавна здравствена установа 	
Назив и седиште на јавна здравствена установа 	
Расходно konto 	Потпрограма
Цел на исплата 	
Назив и адреса на примач 	
Број на лична карта на примач 	
Единствен матичен број на примач 	
Износ МКД	
Датум и место на поднесување 	
Потпис и печат 	
место за потврда на прием	

Барањето за плаќање ги содржи следните елементи:

1. “Трезорска канцеларија”, се впишува алфанумерички податок кој укажува на седиштето на трезорската канцеларија на Фондот.
2. “Датум на валута”, се впишува алфанумерички податок кој го означува календарскиот датум кога треба да се изврши подигнувањето на готовината.
3. “Здравствена трезорска сметка”, се впишуваат 15 нумерички знаци го означува бројот на здравствената трезорска сметка – 100000000066005.
4. “Сметка на јавна здравствена установа”, се впишуваат 15 нумерички знаци кои ја означуваат сметката на јавната здравствена установа која треба да се задолжи за износот на подигнатата готовина.
5. “Назив и седиште на јавна здравствена установа”, се впишува алфанумеричкиот податок за називот и седиштето на јавна здравствена установа од чија сметка треба да се изврши подигањето на готовината.
6. “Расходно konto”, се впишуваат 6 нумерички знаци кои го означуваат видот на расходот, а се пополнуваат согласно Правилникот за класификација на расходите.
7. “Потпрограма”, се впишуваат 2 нумерички знака кои ја означуваат потпрограмата на јавната здравствена установа.
8. “Цел на исплата”, се впишува алфанумерички податок кој се однесува на намената и основот за подигање на готовина.
9. “Потпис и печат”, се потпишува овластеното лице на јавната здравствена установа кое се оверува со печат на јавната здравствена установа.
10. “Назив и адреса на примач”, се впишува алфанумерички податок кој го означува примачот на средствата. Во полето се впишува името, презимето и адресата на физичкото лице како што е евидентирано во документот за идентификација (лична карта), а кое е овластено да ја подигне готовината.
11. “Број на лична карта на примач”, се впишуваат 7 нумерички знаци и служи како потврда за идентификација при исплата на готовината.
12. “Единствен матичен број на примач”, се впишуваат 13 нумерички знаци и служи како потврда за идентификација при исплата на готовината.
13. “Износ”, се впишува нумерички податок изразен во македонски денари најмногу до 10 цифри. Пред првата цифра на износот помал од максималниот број на предвидените полиња за износ се ставаат две ѕвездички (**) заради избегнување на злоупотреба. После десетте полиња се впишува износот во дени (се две децимални места), со што полето со заплата, дените ги издвојува од денарите. Во полето за дени се впишуваат два нумерички знака “00” или “50”.

14. “Датум и место на поднесување”, се впишува нумерички податок за датумот кога е поднесено барањето за исплата на готовина и алфанумерички податок за местото каде е поднесено барањето за исплата на готовина.

15. “Место и потврда на прием”, го пополнува овластено лице во трезорската канцеларија на Фондот кој служи како доказ дека јавната здравствена установа доставила барање за исплата на готовина.

Ц/О; М/О; С/О; К/О

 БАРАЊЕ ЗА ИСПЛАТА НА ГОТОВИНА		Образец 94	
Трезорска канцеларија		Датум на валута	
9 мм	Здравствена трезорска сметка 100000000066005	Назив и адреса на примач	
5 мм	Сметка на јавна здравствена установа		
5 мм	Назив и седиште на јавна здравствена установа		
10 мм		Број на лична карта на примач	
5 мм	Расходно konto		
5 мм	Потпрограма	Единствен матичен број на примач	
5 мм	Цел на исплата		
10 мм		Износ	
7 мм		МКД	
Потпис и печат		Датум и место на поднесување	
место за потврда на прием			
		32,2 мм	
		59,8 мм	

ДИМЕНЗИИ НА (образец 94)
Барање за исплата на готовина

Прилог 4

 БАРАЊЕ ЗА ПОВРАТ НА СРЕДСТВА на правни и физички лица		Трезорска канцеларија	Датум на валута	Образец 93
Здравствена трезорска сметка 100000000066005		Трансакциска сметка		
Сметка на јавна здравствена установа		Назив и седиште на примач		
Приходно konto	Потпрограма	Единствен даночен број/ЕМБГ		
Назив и седиште на јавна здравствена установа		Сметка на јавна здравствена установа - примач		
Цел на дознака		Приходно konto		
Потпис и печат		Потпрограма		
место за потврда на прием		Износ		
		МКД		
		Повлекување на број - одобрување		
		Датум и место на поднесување		

Барањето за плаќање ги содржи следните елементи:

- 1.“Трезорска канцеларија”, се впишува алфанумерички податок кој укажува на седиштето на трезорската канцеларија на Фондот.
- 2.“Датум на валута”, се впишува алфанумерички податок кој го означува календарскиот датум кога треба да се изврши повратот на средствата.
- 3.“Здравствена трезорска сметка”, се впишуваат 15 нумерички знаци го означува бројот на здравствената трезорска сметка – 100000000066005.
- 4.“Сметка на јавна здравствена установа”, се впишуваат 15 нумерички знаци кои ја означуваат сметката на јавната здравствена установа или друга сметка во рамките на здравствената трезорска сметка од која треба да се изврши повратот на средствата.
- 5.“Приходно konto”, се впишува нумерички податок од 6 знаци, а се пополнува согласно со Правилникот за класификација на приходите.
- 6.“Потпрограма”, се впишуваат 2 нумерички знака кои ја означуваат потпрограмата на јавната здравствена установа кон чија сметка се врши плаќањето.
- 7.“Назив и седиште на јавна здравствена установа”, се впишува алфанумеричкиот податок за називот и седиштето на јавна здравствена установа од чија сметка треба да се изврши повратот на средствата.
- 8.“Цел на дознака”, се впишува алфанумерички податок кој се однесува на основот за поврат (на пр. број на решение за поврат на средства донесен од надлежен орган и сл.)
- 9.“Потпис и печат”, се потпишува овластеното лице на јавната здравствена установа кое се оверува со печат на јавната здравствена установа.
- 10.“Трансакциска сметка”, се впишуваат 15 нумерички знаци кои ја означуваат сметката во чија корист треба да се изврши повратот на средствата. Деколку повратот се врши кон сметката на јавната здравствена установа, во елементот “сметка на примач”, се впишува здравствената трезорска сметка 100000000066005.
- 11.“Назив и седиште на примач”, се впишува алфанумерички податок кој го означува називот и седиштето на примачот или јавната здравствена установа во чија полза се врши повратот на средствата.
- 12.“Единствен даночен број/ЕМБГ”, се впишуваат 13 нумерички знаци кои претставуваат идентификација на даночниот обврзник, односно физичкото лице.
- 13.“Сметка на јавна здравствена установа – примач”, се впишуваат 15 нумерички знаци кои ја означуваат сметката на јавната здравствена установа на која треба да се изврши повратот на средствата. Овој елемент се пополнува само доколку се работи за поврат во корист на сметката на јавната здравствена установа.

14. “Приходно konto”, се впишуваат 6 нумерички знаци кои го означуваат видот на приходното konto, кое се пополнува согласно Правилникот за класификација на приходите. Овој елемент се пополнува само доколку се работи за поврат во корист на сметка на јавна здравствена установа.

15. “Потпрограма”, се впишуваат 2 нумерички знака кои ја означуваат потпрограмата на јавната здравствена установа. Овој елемент се пополнува само доколку се работи за поврат во корист на сметка на јавна здравствена установа.

16. “Износ”, се впишува нумерички податок изразен во македонски денари најмногу до 10 цифри. Пред првата цифра на износот помал од максималниот број на предвидените полиња за износ се ставаат две ѕвездички (**) заради избегнување на злоупотреба. После десетте полиња се впишува износот во дени (се две децимални места), со што полето со запирка, дените ги издвојува од денарите. Во полето за дени се впишуваат два нумерички знака “00” или “50”.

17. “Повик на број – одобрување”, се впишува алфанумерички податок кој претставува претходно договорен број помеѓу налогодавачот и примачот, а содржи дополнителни информации за основот за повратот на средствата.

18. “Датум и место на поднесување”, се впишува нумерички податок за датумот кога е поднесено барањето и алфанумерички податок за местото каде е поднесено барањето.

19. “Место и потврда на прием”, го пополнува овластено лице во трезорската канцеларија на Фондот кој служи како доказ дека јавната здравствена установа доставила барање за поврат на средства на правни и физички лица.

 БАРАЊЕ ЗА ПОВРАТ НА СРЕДСТВА на правни и физички лица Трезорска канцеларија		Датум на валута 	Образец 93
4 мм	Здравствена трезорска сметка 100000000066005	Трансакциска сметка 	3 мм
28 мм	Сметка на јавна здравствена установа 	Назив и седиште на примач 	5 мм
	Приходноkonto Потпрограма 	Единствен даночен број ЕМБГ 	3 мм
3 мм	Назив и седиште на јавна здравствена установа 	Сметка на јавна здравствена установа- примач 	5 мм
10 мм	Цел на дознака 	Приходноkonto Потпрограма 	18 мм
3 мм	Износ 	Повикување на број - одобрување 	3 мм
10 мм	Потпис и печат 	Датум и место на поднесување 	5 мм
3 мм	место за потврда на прием 		1 мм

ДИМЕНЗИИ НА (образец 93)

Барање за за поврат на средства на правни и физички лица

Прилог 5

 БАРАЊЕ ЗА ПЛАЌАЊЕ помеѓу Трезорот и Трезорот на Фондот Трезорска канцеларија		Датум на валута _____	Образец 76
Трансакциска сметка _____	Трансакциска сметка _____		
Назив и седиште на корисник _____	Назив и седиште на корисник _____		
Сметка на буџетски корисник/ЈЗУ _____	Сметка на буџетски корисник/ЈЗУ _____		
Уплатна сметка _____	Уплатна сметка _____		
Расходно konto / приходно konto Потпрограма _____	Приходно konto Потпрограма _____		
Единствен даночен број/ЕМБГ _____	Износ МКД _____		
Цел на дознака _____	Датум и место на поднесување _____		
Потпис и печат _____	_____		
место за потврда на прием			

Барањето за плаќање ги содржи следните елементи:

1. “Трезорска канцеларија”, се впишува алфанумерички податок кој укажува на седиштето на трезорската канцеларија.
2. “Датум на валута”, се впишува алфанумерички податок кој го означува календарскиот датум кога треба да се изврши барањето за плаќање.
3. “Трансакциска сметка”, се впишуваат 15 нумерички знаци кои го означуваат бројот на трезорската сметка – 100000000063095 односно бројот на здравствената трезорска сметка – 1000000000066005.
4. “Назив и седиште на корисник” се впишува алфанумеричкиот податок за називот на буџетскиот корисник односно јавна здравствена установа од чија сметка треба да се изврши барањето за плаќање, односно повратот.
5. “Сметка на буџетски корисник/ЈЗУ”, се впишуваат 15 нумерички знаци кои ја означуваат сметката на буџетскиот корисник односно сметката на јавната здравствена установа од која треба да се изврши плаќање, односно поврат.
6. “Уплатна сметка”, се впишува нумерички податок за уплатната сметка согласно со Упатството за начинот на евидентирање, распоредување и поврат на јавните приходи, а служи за аналитичка евиденција на видот на приходот. Овој елемент се пополнува само доколку се врши поврат од уплатна сметка кон јавна здравствена установа.
7. “Расходно/приходно konto”, се впишуваат 6 нумерички знаци кои го означуваат видот на расходот, а се пополнува согласно Правилникот за класификација на расходите, односно видот на приходот, а се пополнува согласно Правилникот за класификација на приходите.
8. “Потпрограма”, се впишуваат 2 нумерички знака кои ја означуваат потпрограмата на буџетскиот корисник односно јавната здравствена установа.
9. “Единствен даночен број/ЕМБГ”, се впишуваат 13 нумерички знаци кои претставуваат идентификација на даночниот обврзник.
10. “Цел на дознака”, се впишува алфанумерички податок кој се однесува на намената и основот за плаќање (број на договор по кој се плаќа, број на фактура, фолио број, број на обврска и сл.)
11. “Потпис и печат”, се потпишува овластеното лице на буџетскиот корисник односно јавната здравствена установа кое се оверува со печат на буџетскиот корисник односно јавната здравствена установа.

12. “Трансакциска сметка”, се впишуваат 15 нумерички знаци го означува бројот на трезорската сметка – 100000000063095 односно бројот на здравствената трезорска сметка – 1000000000066005.

13. “Назив и седиште на корисник” се впишува алфанумеричкиот податок за називот на буџетскиот корисник односно јавна здравствена установа на која треба да се изврши плаќањето.

14. “Сметка на буџетски корисник/ЈЗУ”, се впишуваат 15 нумерички знаци кои ја означуваат сметката на буџетскиот корисник односно јавна здравствена установа на која треба да се изврши плаќањето, односно повратот.

15. “Уплатна сметка”, се впишува нумерички податок за уплатната сметка согласно со Упатството за начинот на евидентирање, распоредување и поврат на јавните приходи, а служи за аналитичка евиденција на видот на приходот. Овој елемент се пополнува само доколку се врши плаќање на даночна обврска или друга јавна давачка која се евидентира преку уплатна сметка.

16. “Приходно konto”, се впишуваат 6 нумерички знаци кои го означуваат видот на приходот, а се пополнува согласно Правилникот за класификација на приходите.

17. “Потпрограма”, се впишуваат 2 нумерички знака кои ја означуваат потпрограмата на јавната здравствена установа односно буџетскиот корисник.

18. “Износ”, се впишува нумерички податок изразен во македонски денари најмногу до 10 цифри. Пред првата цифра на износот помал од максималниот број на предвидените полиња за износ се ставаат две ѕвездички (**) заради избегнување на злоупотреба. После десетте полиња се впишува износот во дени (се две децимални места), со што полето со заплата, дените ги издвојува од денарите. Во полето за дени се впишуваат два нумерички знака “00” или “50”.

19. “Датум и место на поднесување”, се впишува нумерички податок за датумот кога е поднесено барањето и алфанумерички податок за местото каде е поднесено барањето.

20. “Место и потврда на прием”, го пополнува овластено лице во трезорската канцеларија кој служи како доказ дека јавната здравствена установа односно буџетскиот корисник доставиле барање за плаќање.

 БАРАЊЕ ЗА ПЛАЌАЊА помеѓу Трезорот и Трезорот на Фондот			
Трезорска канцеларија		Датум на валута	Образец 76
Трансакциска сметка		Трансакциска сметка	3 мм 5 мм
Назив и седиште на корисник		Назив и седиште на корисник	3 мм 5 мм
Сметка на буџетски корисник/ЈЗУ		Сметка на буџетски корисник/ЈЗУ	3 мм 5 мм
Уплатна сметка		Уплатна сметка	3 мм 5 мм
Расходно konto / приходно konto	Потпрограма	Приходно konto	3 мм 5 мм
Единствен даночен број/ЕМБГ		Износ	1 мм
Цел на дознака		МКД	
Потпис и печат		Датум и место на поднесување	
место за потврда на прием			

ДИМЕНЗИИ НА (образец 76)
Барање за плаќање помеѓу Трезорот и Трезорот на Фондот

3723.

Врз основа на член 8 став (2) од Законот за платен промет („Службен весник на Република Македонија” број 113/07, 22/08, 159/08, 145/10, 133/09 и 145/10), министерот за финансии, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВРШУВАЊЕ НА НАЛОЗИТЕ
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ КОИ ЈА ЗАДОЛЖУВААТ ТРЕ-
ЗОРСКАТА СМЕТКА ИЛИ ЗДРАВСТВЕНАТА ТРЕ-
ЗОРСКА СМЕТКА, ОДНОСНО СМЕТКАТА НА
ДОЛЖНИКОТ КОЈА СЕ НАОГА ВО РАМКИТЕ НА
ТРЕЗОРСКАТА СМЕТКА ИЛИ ЗДРАВСТВЕНАТА
ТРЕЗОРСКА СМЕТКА

I. Општи одредби

1. Со ова упатство се пропишува начинот на извршување на налозите за извршување изготвени од носителот на платен промет - Народна банка на Република Македонија (во натамошниот текст: НБРМ) по основ на решенија за присилна наплата кои ја задолжуваат Трезорската сметка или Здравствена трезорска сметка, односно сметката на должникот која се наоѓа во рамките на трезорската сметка или здравствената трезорска сметка.

2. НБРМ изготвените налози за извршување врз основа на решенијата за присилна наплата ги доставува во писмена или електронска форма до Трезорот при Министерството за финансии (во натамошниот текст: Трезорот) односно Трезорот на Фондот за здравствено осигурување (во натамошниот текст: Трезорот на Фондот) за нивно извршување од сметките на должникот - Буџетот на Република Македонија, Буџетот на општините или буџетските корисници и единки корисници на средства од буџетите или од сметките на јавните здравствени установи.

3. Задолжителни елементи на налозите за извршување се следните:

- број и датум на налози за извршување;
- број, датум и носител на решение за присилна наплата;
- назив и сметка на должник;
- назив и сметка на налогопримац;
- повикување на број на задолжување-број, датум и носител на извршна исправа;
- повикување на број на извршување-број на решение за присилна наплата;
- поединечни износи по секој налог за извршување и вкупен износ и
- цел на дознака-сметка и назив на доверител и основ на поединечните налози за извршување;

4. Ако налозите за извршување не ги содржат потребните елементи наведени во точка 3 алинеја 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 од ова упатство или овие елементи се погрешно внесени со што се доведува во прашање нивно правилно извршување, веднаш се известува НБРМ за утврдените грешки и недостатоци во електронска форма, телефонски или по писмен пат.

II. Евиденција на примени и извршени налози
за извршување

5. Трезорот односно Трезорот на фондот води евиденција на примени и извршени налози за извршување која содржи:

- број и датум на прием на налозите за извршување;
- вкупен износ на налозите за извршување;
- назив и сметка на должник;
- назив и сметка на доверител;
- назив и сметка на извршителот, односно назив на органот носител на решението за присилна наплата;
- датум на целосно извршување на налози за извршување;
- датум на делумно извршување на налози за извршување;
- датум на одлагање, запирање и застанување со извршување на решението за присилна наплата;
- датум на блокада на сметката на должникот;
- број, датум и носител на извршна исправа.

III. Извршување на налозите од сметките
на Трезорската сметка

Извршување на налозите од сметките на Буџетот
на Република Македонија

6. Извршувањето на налозите кои гласат на сметките на Буџетот на Република Македонија, се извршуваат од ставката 465-Исплата по извршни исправи.

7. Трезорот примените налози кои гласат на сметките на основниот буџет на буџетските корисници и сметките на буџетот на фондовите ги извршува од расположливите средства на истите, освен од средствата наменети за исплата на плати и надоместоци, парична помош во случај на смрт на вработен или во случај на смрт на член на потесното семејство на вработениот и отпремнини за пензионирање.

8. Доколку за извршување на налозите од точката 7 од ова упатство нема средства или нема доволно расположливи средства, налозите се извршуваат од сметките на буџетот од самофинансирачки активности.

9. Трезорот примените налози кои гласат на сметките на буџетот од самофинансирачки активности на буџетските корисници ги извршува од истите, освен од средствата наменети за исплата на плати и надоместоци, парична помош во случај на смрт на вработен или во случај на смрт на член на потесното семејство на вработениот и отпремнини за пензионирање.

10. Доколку за извршување на налозите од точката 9 од ова упатство нема средства или нема доволно расположливи средства на сметките на буџетот од самофинансирачки активности, налозите се извршуваат од сметките на основниот буџет на буџетските корисници.

11. Доколку за извршување на налозите од точките 7, 8, 9 и 10 нема доволно расположливи средства, Трезорот согласно со закон, во рамки на сметките на основниот буџет или самофинансирачки активности, во висина на потребниот износ врши пренамена од другите ставки каде има расположливи средства во рамки на буџетот на буџетскиот корисник, на ставката 465 и одобрува финансиски план, заради извршување на налозите.

12. Трезорот примените налози кои гласат на сметките на основниот буџет на единките корисници ги извршува од истите, освен од средствата наменети за исплата на плати и надоместоци, парична помош во случај на смрт на вработен или во случај на смрт на член на потесното семејство на вработениот и отпремнини за пензионирање.

13. Доколку за извршување на налозите од точка 12 од ова упатство нема средства или нема доволно расположливи средства, налозите се извршуваат од сметките од самофинансирачки активности на единките корисници.

14. Трезорот примените налози кои гласат на сметките на буџетот на самофинансирачки активности на единките корисници ги извршува од истите, освен од средствата наменети за исплата на плати и надоместоци, парична помош во случај на смрт на вработен или во случај на смрт на член на потесното семејство на вработениот и отпремнини за пензионирање.

15. Доколку за извршување на налозите од точката 14 од ова упатство нема средства или нема доволно расположливи средства на сметките на буџетот од самофинансирачки активности, налозите се извршуваат од сметките на основниот буџет на единките корисници.

16. За извршување на налозите од точките 12, 13, 14 и 15 доколку нема одобрено финансиски план на ставка 465 кај единката корисник, а буџетскиот корисник има расположливи средства, Трезорот согласно со закон, во рамки на разликата од одобрениот план и реализацијата од сметките на основниот буџет или самофинансирачки активности на единките корисници, врши намалување на планот на ставките каде што има расположливи средства и одобрува финансиски план на ставката 465 кај единката корисник, заради извршување на налозите.

17. Доколку за извршување на налозите од точките 12, 13, 14 и 15 нема доволно расположливи средства, Трезорот согласно со закон, во рамки на разликата од одобрениот план и реализацијата од сметките на основниот буџет или самофинансирачки активности на единките корисници, врши намалување на планот на ставките каде што има расположливи средства, врши премена кај буџетскиот корисник и одобрува финансиски план на ставката 465 кај единката корисник, заради извршување на налозите.

18. Во случај на целосен или делумен недостиг на средства за извршување на налозите за извршување од точка 7 до точка 17 од ова упатство, Трезорот налозите ги извршува во висина на расположливите средства на сметките на должникот, а за преостанатиот дел ги блокира плаќањата на должникот, освен плаќањата за плати и надоместоци, парична помош во случај на смрт вработен или во случај на смрт на член на потесното семејство на вработениот и отпремнини за пензионирање а за преостанатиот дел до целосно извршување на налозите за извршување ги блокира сите сметки на должникот освен сметките на буџетот на донации, сметките на буџетот на заеми, преодните сметки, депозитните сметки и уплатните сметки, кои се сметки нерасположливи за извршување.

19. Доколку во налозите за извршување е наведена сметка од точка 18 од ова упатство која е нерасположлива за извршување, налозите се извршуваат од сметките расположливи за извршување, и тоа првенствено од сметките на буџетот од самофинансирачки активности согласно одредбите на ова упатство.

Извршување на налози од сметки на буџетот на општини

20. Налозите кои гласат на сметките на буџетот на општините, се извршуваат од сите расположливи средства на истите, освен од средствата наменети за испла-

та на плати и надоместоци, парична помош во случај на смрт на вработен или во случај на смрт на член на потесно семејство на вработениот и отпремнини за пензионирање.

21. Трезорот примените налози кои гласат на сметките на основниот буџет на општината ги извршува од расположливите средства на истите.

22. Трезорот примените налози кои гласат на сметките на основниот буџет на единките корисници ги извршува од расположливите средства на истите во рамките на одобрениот план.

23. Доколку за извршување на налозите од точка 22 од ова упатство нема средства или нема доволно расположливи средства, налозите се извршуваат од сметките на единките корисници од самофинансирачки активности во рамки на одобрениот план.

24. Трезорот примените налози кои гласат на сметките на буџетот од самофинансирачки активности на единките корисници ги извршува од расположливите средства од истите во рамките на одобрениот план.

25. Доколку за извршување на налозите од точка 24 од ова упатство нема средства или нема доволно расположливи средства, налозите се извршуваат од сметките на основниот буџет на единките корисници во рамки на одобрениот план.

26. Во случај на целосен или делумен недостиг на средства расположливи за извршување на налозите за извршување од точките 21, 22, 23, 24 и 25, Трезорот налозите ги извршува во висина на расположливите средства на должникот, освен средствата наменети за плаќање на плати и надоместоци, парична помош во случај на смрт на вработен или во случај на смрт на член на потесното семејство на вработениот и отпремнини за пензионирање, како и средствата трансферирани од Буџетот на Република Македонија кои се наменети за финансирање на капитални инвестиции од национален интерес на локално ниво, кои се средства нерасположливи за извршување, а за преостанатиот дел до целосно извршување на налозите за извршување ги блокира сите сметки на должникот освен сметките на буџетот на донации, сметките на буџетот на приходи од дотации, сметките на буџетот на заеми, сметките за самопридонес на општините, преодните сметки, депозитните сметки и уплатните сметки, кои се сметки нерасположливи за извршување.

27. Доколку во налозите за извршување е наведена сметка од точка 26 од ова упатство која е нерасположлива за извршување, налозите се извршуваат од сметките расположливи за извршување, и тоа првенствено од сметките на буџетот од самофинансирачки активности.

Ограничување на извршувањето

28. Трезорот примените налози за кои е утврдено ограничување на извршувањето преку дозволен месечен износ на трошење на буџетските корисници и единките корисници, ги извршува од средствата на должникот на сметките расположливи за извршување на налози за извршување кои ќе преостанат над дозволеният месечен износ за трошење.

29. Приходите кои ќе се остварат на сметките расположливи за извршување последниот работен ден од месецот, ќе се резервираат во висина на дозволеният месечен износ за трошење за наредниот месец.

30. Доколку првиот работен ден по истекот на месецот на сметките на буџетските корисници и единките корисници за кои е утврдено ограничување на извршувањето преку дозволен месечен износ за трошење нема доволно средства во висина на износот утврден како дозволен месечен износ за трошење, на корисниците ќе им се овозможи трошење на средства до висина на дозволиениот месечен износ.

IV. Извршување на налозите од Здравствената трезорска сметка

31. Извршувањето на налозите кои гласат на сметки на јавни здравствени установи за средства од Фондот, сметки на јавни здравствени установи за средствата од програмите за здравствена заштита и средства од сопствени приходи, се извршуваат од ставката 465-Исплата по извршни исправи.

32. Трезорот на Фондот примените налози кои гласат на сметки на јавни здравствени установи за средства од Фондот ги извршува од расположливите средства на истите.

33. Доколку за извршување на налозите од точката 32 од ова упатство нема средства или нема доволно расположливи средства, налозите се извршуваат од сметките на јавни здравствени установи за средства од програмите за здравствена заштита и средства од сопствени приходи.

34. Трезорот на Фондот примените налози кои гласат на сметките на јавни здравствени установи за средства од програмите за здравствена заштита и средства од сопствени приходи ги извршува од расположливите средства на истите.

35. Доколку за извршување на налозите од точката 34 од ова упатство нема средства или нема доволно расположливи средства на сметките на јавни здравствени установи за средства од програмите за здравствена заштита и средства од сопствени приходи, налозите се извршуваат од сметките на јавните здравствени установи за средства од Фондот.

36. Доколку за извршување на налозите од точките 32, 33, 34 и 35 нема доволно расположливи средства, Трезорот на Фондот во рамки на сметки на јавни здравствени установи за средства од Фондот, сметки на јавни здравствени установи за средствата од програмите за здравствена заштита и средства од сопствени приходи врши пренамена од другите ставки каде има расположливи средства во рамки на Буџетот на јавната здравствена установа, на ставка 465, заради извршување на налозите.

37. Во случај на целосен или делумен недостиг на средства расположливи за извршување на налозите за извршување од точките 32, 33, 34, 35 и 36, Трезорот на Фондот налозите ги извршува во висина на расположливите средства на должникот, освен средствата наменети за плаќање на плати и надоместоци, парична помош во случај на смрт на вработен или во случај на смрт на член на потесното семејство на вработениот и отпремнини за пензионирање кои се средства нерасположливи за извршување, а за преостанатиот дел до целосно извршување на налозите за извршување ги блокира сите сметки на должникот освен сметките на јавните здравствени установи за средства од донации, кои се сметки нерасположливи за извршување.

38. Доколку во налозите за извршување е наведена сметка од точка 37 од ова упатство која е нерасположлива за извршување, налозите се извршуваат од сметките расположливи за извршување, и тоа првенствено од сметките на јавни здравствени установи за средства од програмите за здравствена заштита и средства од сопствени приходи согласно одредбите на ова упатство.

V. Известување за извршувањето

39. Трезорот односно Трезорот на Фондот ја известува НБРМ за извршувањето на налозите електронски или писмено.

VI. Одлагање на извршувањето

40. Доколку Трезорот односно Трезорот на Фондот прими од НБРМ известување за одлагање на извршувањето на налози за извршување од НБРМ, во електронска или писмена форма, истите ги повлекува од извршување, до временскиот рок наведен во известувањето.

VII. Запирање со извршувањето

41. Доколку Трезорот односно Трезорот на Фондот прими од НБРМ известување за запирање на извршувањето на налози за извршување од НБРМ, во електронска или писмена форма, ќе го запре извршувањето на налозите за извршување и истите ќе ги повлече од извршување.

VIII. Застанување со извршување

42. Доколку Трезорот односно Трезорот на Фондот прими од НБРМ известување за застанување на извршувањето на налози за извршување од НБРМ, во електронска или писмена форма, ќе застане со извршувањето на налозите за извршување и истите ќе ги повлече од извршување.

IX. Преодни и завршни одредби

43. Со денот на влегувањето во сила на ова упатство престанува да важи Упатството за начинот на извршување на налозите за извршување кои ја задолжуваат Трезорската сметка, односно сметката на должникот која се наоѓа во рамките на Трезорската сметка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2008, 162/2008, 30/2009 и 01/2010).

44. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2011 година.

Бр. 08-46246/1
30 декември 2010 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

3724.

Врз основа на член 38 став 2 од Законот за буџетите („Службен весник на Република Македонија” бр. 64/05, 4/08, 103/08, 156/09 и 95/10), министерот за финансии, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ
НА ТРЕЗОРСКО РАБОТЕЊЕ

1. Во Упатството за начинот на трезорско работење („Службен весник на Република Македонија” 161/09), во дел II во точката 9 во заградата по зборот “писмо”, се додаваат зборовите: “и не е на македонски јазик”.

2. Во дел IV точка 17 во алинејата 5 по заградата, се додаваат зборовите: “во оригинал”, во алинејата 6 по зборовите “Централниот регистар” се додаваат зборовите: “или тековна состојба од Централниот регистар” и во алинејата 7 по зборот “корисник” се додаваат зборовите: “(во оригинал)”.

Во точка 18 во алинејата 3 по зборот “корисник” се додаваат зборовите: “(во оригинал)”.

Во точка 19 во алинејата 2 по зборовите: “Централен регистар” се додаваат зборовите: “или тековна состојба од Централниот регистар”, во алинејата 5 зборовите во заградата “(копија од оглас во Службен весник на Република Македонија за објава на изгубен или одземен печат и Одлука за ставање вонупотреба на печатите поради истрошеност, промена на називот на органот или укинување на органот)” се заменуваат со зборовите: “во оригинал”.

Во точката 20 во заградата по зборот “писмо”, се додаваат зборовите: “и не е на македонски јазик”.

3. Во дел V во точката 29 втората реченица се брише.

По точката 31 се додава нова точка 31-а која гласи:

„31-а. Барање за плаќање помеѓу Трезорот и Трезорот на Фондот (образец 76) се користи за плаќања од сметките на буџетските корисници или од уплатните сметки отворени во рамки на Трезорската сметка кон сметките на јавните здравствени установи отворени во рамки на здравствената трезорска сметка и обратно”.

4. Прилозите 3, 4 и 8 се менуваат и се дадени во прилог 1, 2 и 3 кои се составен дел на оваа упатство.

5. Оваа упатство влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”, а ќе се применува од 1 јануари 2011 година.

Бр. 08-46248/1
30 декември 2010 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

Прилог бр. 1

Министерство за финансии на Република Македонија

КАРТОН НА ДЕПОНИРАНИ ПОТПИСИ

Трезорска канцеларија	Број на сметка

Назив на буџетскиот корисник	ЕМБС на буџетскиот корисник

Населено место	Општина	Адреса	Телефон

рб	Име и презиме / ЕМБГ или број на пасош	Потпис на потписникот														
1		<table border="1"><tr><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td colspan="7">потпишува колективно со</td></tr></table>	2	3	4	5	6	7	8	потпишува колективно со						
2	3	4	5	6	7	8										
потпишува колективно со																
2		<table border="1"><tr><td>1</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td colspan="7">потпишува колективно со</td></tr></table>	1	3	4	5	6	7	8	потпишува колективно со						
1	3	4	5	6	7	8										
потпишува колективно со																
3		<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td colspan="7">потпишува колективно со</td></tr></table>	1	2	4	5	6	7	8	потпишува колективно со						
1	2	4	5	6	7	8										
потпишува колективно со																
4		<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td colspan="7">потпишува колективно со</td></tr></table>	1	2	3	5	6	7	8	потпишува колективно со						
1	2	3	5	6	7	8										
потпишува колективно со																
5		<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td colspan="7">потпишува колективно со</td></tr></table>	1	2	3	4	6	7	8	потпишува колективно со						
1	2	3	4	6	7	8										
потпишува колективно со																
6		<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td colspan="7">потпишува колективно со</td></tr></table>	1	2	3	4	5	7	8	потпишува колективно со						
1	2	3	4	5	7	8										
потпишува колективно со																

Начин на потпишување на овластените лица:

1. Со еден потпис може да се потпишуваат лицата под реден број: _____

2. Со (2, 3, 4) потписи може да се потпишуваат лицата под реден број: _____

Забелешка: _____

Име и презиме на раководното лице на буџетскиот корисник:
Потпис:

Печат на институцијата

Печат со кој се заверуваат барањата за плаќања

Министерството за финансии го потврдува картонот на депонирани потписи
Датум на заверка:

Датум на прием: _____	Примил-вработен: _____	картонот важи до: _____
-----------------------	------------------------	-------------------------

* Формуларот и другата документација потребно е да бидат на македонски јазик со кирилично писмо

Прилог бр. 2

Образец 60

 БАРАЊЕ ЗА ПЛАЌАЊЕ кои сметки надвор од трезорската сметка	
Трезорска канцеларија	Датум на валута
Образец 60	
Трезорска сметка 100000000063095	Трансакциска сметка
Сметка на буџетски корисник	
Назив и седиште на буџетски корисник	Назив и седиште на примач
Расходно konto	Потпрограма
Износ	МКД
Цел на дознака	Повикување на број - одобрување
Потпис и печат	Датум и место на поднесување
место за потврда на прием	

Содржина на елементите на образец 60 и начин на пополнување:

- Во елементот "трезорска канцеларија", се впишува алфанумерички податок кој укажува на седиштето на трезорската канцеларија.
- Во елементот "датум на валута", се впишува алфанумерички податок кој го означува календарскиот датум кога треба да се изврши плаќањето.
- Елементот "трезорска сметка", кој е сочинет од 15 нумерички знаци го означува бројот на трезорската сметка - 100000000063095.
- Во елементот "сметка на буџетски корисник", се впишуваат 15 нумерички знаци кои ја означуваат сметката на буџетскиот корисник од која треба да се изврши плаќање.
- Во елементот "назив и седиште на буџетски корисник", се впишува алфанумерички податокот за називот и седиштето на буџетскиот корисник од чија сметка треба да се изврши плаќањето.
- Во елементот "расходно konto", се впишуваат 6 нумерички знаци кои го означуваат видот на расходот, а се пополнуваат согласно со Правилникот за класификација на расходите.
- Во елементот "потпрограма", се впишуваат 2 алфанумерички знака кои ја означуваат потпрограмата на буџетскиот корисник согласно со Буџетот за тековната фискална година.
- Во елементот "цел на дознака", се впишува алфанумерички податок кој се однесува на намената и основот за плаќање (број на договор по кој се плаќа, број на фактура и сл.).
- Во елементот "потпис и печат", се потпишува овластено лице на буџетскиот корисник кое се оверува со печат на буџетскиот корисник.
- Во елементот "трансакциска сметка", се впишуваат 15 нумерички знаци кои ја означуваат сметката во чија корист треба да се изврши плаќањето.
- Во елементот "назив и седиште на примачот", се впишува алфанумерички податок кој го означува називот и седиштето на имателот на сметката во чија корист се врши плаќањето.
- Во елементот "износ", се впишува нумерички податок изразен во македонски денари најмногу до 10 цифри. Пред првата цифра на износот помал од максималниот број на предвидените полиња за износ, се ставаат две ѕвездички (**) заради избегнување на злоупотреба. После десетте полиња се впишува износот во дени (со две децимални места), со што полето, со заплата, дените ги издвојува од денарите. Во полето за дени се впишуваат два нумерички знака "00" или "50".
- Во елементот "повик на број - одобрување", се впишува алфанумерички податок кој претставува претходно договорен број помеѓу буџетскиот корисник и примачот, а содржи дополнителни информации за основот за плаќањето.
- Во елементот "датум и место на поднесување", се впишува нумерички податок за датумот кога е поднесено барањето за плаќање и алфанумерички податок за местото каде е поднесено барањето за плаќање.
- Елементот "место за потврда на прием", го пополнува овластено лице во трезорската канцеларија кој служи како доказ дека буџетскиот корисник доставил барање за плаќање.

Образец 70

 БАРАЊЕ ЗА ПЛАЌАЊЕ КОН СМЕТКИ ВО РАМКИТЕ НА ТРЕЗОРСКА СМЕТКА Трезорска канцеларија		Датум на валута _____	Образец 70
Сметка на буџетски корисник 	Назив и седиште на примач 		
Назив и седиште на буџетски корисник 	Уплатна сметка Сметка на буџетски корисник - примач Приходно konto Потпрограма 		
Расходно konto Потпрограма 	Единствен даночен број/ЕМБГ 		
Цел на дознака 	Износ 		
Потпис и печат 	Датум и место на поднесување 		
место за потврда на прием			

Содржина на елементите на образец 70 и начин на пополнување:

1. Во елементот “трезорска канцеларија”, се впишува алфанумерички податок кој укажува на седиштето на трезорската канцеларија.
2. Во елементот “датум на валута”, се впишува алфанумерички податок кој го означува календарскиот датум кога треба да се изврши плаќањето.
3. Во елементот “сметка на буџетски корисник”, се впишуваат 15 нумерички знаци кои ја означуваат сметката на буџетскиот корисник од која треба да се изврши плаќањето.
4. Во елементот “назив и седиште на буџетски корисник”, се впишува алфанумерички податокот за називот и седиштето на буџетскиот корисник од чија сметка треба да се изврши плаќањето.
5. Во елементот “расходно konto”, се впишуваат 6 нумерички знаци кои го означуваат видот на расходот, а се пополнуваат согласно со Правилникот за класификација на расходите.
6. Во елементот “потпрограма”, се впишуваат 2 алфанумерички знака кои ја означуваат потпрограмата на буџетскиот корисник од чија сметка се врши плаќањето согласно со Буџетот за тековната фискална година.
7. Во елементот “единствен даночен број”, се впишуваат 13 нумерички знаци кои претставуваат идентификација на даночниот обврзник. (да се корегира во десна страна да се додаде поле за единствен матичен број)
8. Во елементот “цел на дознака”, се впишува алфанумерички податок кој се однесува на намената и основот за плаќање (број на договор по кој се плаќа, број на фактура и сл.).
9. Во елементот “потпис и печат”, се потпишува овластено лице на буџетскиот корисник кое се оверува со печат на буџетскиот корисник.
10. Во елементот “назив и седиште на примач”, се впишува алфанумерички податок кој го означува називот и седиштето на примачот во чија корист се врши плаќањето.
11. Во елементот “уплатна сметка”, се впишува нумерички податок за уплатната сметка согласно со Упатството за начинот на евидентирање, распоредување и поврат на јавните приходи, а служи за аналитичка евиденција на видот на приходот. Овој елемент се пополнува само доколку се врши плаќање на даночна обврска или за друга јавна давчка која се евидентира преку уплатна сметка.
12. Во елементот “сметка на буџетски корисник - примач”, се впишува нумерички податок кој ја означува сметката на буџетскиот корисник во чија корист се врши уплатата. Овој елемент се пополнува само доколку се врши плаќање помеѓу буџетски корисници и при пренос на средства во рамки на ист буџетски корисник.
13. Во елементот “приходно konto”, се впишува нумерички податок од 6 знаци, а се пополнува согласно со Правилникот за класификација на приходите.
14. Во елементот “потпрограма”, се впишуваат 2 алфанумерички знака кои ја означуваат потпрограмата на буџетскиот корисник кон чија сметка се врши плаќањето, согласно со Буџетот за тековната фискална година. Овој елемент се пополнува само доколку се врши плаќање помеѓу буџетски корисници и пренос на средства меѓу сметки на ист буџетски корисник.
15. Во елементот “износ”, се впишува нумерички податок изразен во македонски денари најмногу до 10 цифри. Пред првата цифра на износот помал од максималниот број на предвидените полиња за износ, се ставаат две ѕвездички (**) заради избегнување на злоупотреба. После десетте полиња се впишува износот во дени (со две децимални места), со што полето, со записка, дените ги издвојува од денарите. Во полето за дени се впишуваат два нумерички знака “00” или “50”.
16. Во елементот “датум и место на поднесување”, се впишува нумерички податок за датумот кога е поднесено барањето за плаќање и алфанумерички податок за местото каде е поднесено барањето за плаќање.
17. Елементот “место за потврда на прием”, го пополнува овластено лице во трезорската канцеларија кој служи како доказ дека буџетскиот корисник доставил барање за плаќање.

Образец 80

ТРЕЗОРСКА КАНЦЕЛАРИЈА		ДАТУМ НА ИСПЛАТА		Образец 80	
Трезорска сметка: 10000000063095		Назив и адреса на примач			
Сметка на буџетски корисник					
Назив и седиште на буџетски корисник		Број на лична карта на примач			
Расходно konto		Единствен матичен број на примач			
Потпрограма		Износ			
Цел на исплата		МКД			
Потпис и печат		Датум и место на поднесување			
Место за потврда на прием					

Содржина на елементите на образец 80 и начин на пополнување:

- Во елементот “трезорска канцеларија”, се впишува алфанумерички податок кој укажува на седиштето на трезорската канцеларија.
- Во елементот “датум на исплата”, се впишува алфанумерички податок кој го означува календарскиот датум кога треба да се изврши подигањето на готовината.
- Во елементот “трезорска сметка”, се впишуваат 15 нумерички знаци кои го означуваат бројот на трезорската сметка - 10000000063095.
- Во елементот “сметка на буџетски корисник”, се впишуваат 15 нумерички знаци кои ја означуваат сметката на буџетскиот корисник која треба да се задолжи за износот на подигнатата готовина.
- Во елементот “назив и седиште на буџетски корисник”, се впишува алфанумерички податокот за називот и седиштето на буџетскиот корисник од чија сметка треба да се изврши подигањето на готовината.
- Во елементот “расходно konto”, се впишуваат 6 нумерички знака кои го означуваат видот на расходот, а се пополнуваат согласно со Правилникот за класификација на расходите.
- Во елементот “потпрограма”, се впишуваат 2 алфанумерички знака кои ја означуваат потпрограмата на буџетскиот корисник согласно со Буџетот за тековната фискална година.
- Во елементот “цел на исплата”, се впишува алфанумерички податок кој се однесува на намената и основот за подигање на готовината.
- Во елементот “потпис и печат”, се потпишува овластено лице на буџетскиот корисник кое се оверува со печат на буџетскиот корисник.
- Во елементот “назив и адреса на примач”, се впишува алфанумерички податок кој го означува примачот на средствата. Во полето се впишува името, презимето и адресата на физичкото лице како што е евидентирано во документот за идентификација (лична карта), а кое е овластено да ја подигне готовината.
- Во елементот “број на лична карта на примач”, се впишуваат 7 нумерички знаци и служи како потврда за идентификација при исплата на готовината.
- Во елементот “единствен матичен број на примач”, се впишуваат 13 нумерички знаци и служи како потврда за идентификација при исплата на готовината.
- Во елементот “износ”, се впишува нумерички податок изразен во македонски денари најмногу до 10 цифри. Пред првата цифра на износот помал од максималниот број на предвидените полиња за износ, се ставаат две ѕвездички (**) заради избегнување на злоупотреба. После десетте полиња се впишува износот во дени (со две децимални места), со што полето, со заплата, дените ги издвојува од денарите. Во полето за дени се впишуваат два нумерички знака “00” или “50”.
- Во елементот “датум и место на поднесување”, се впишува нумерички податок за датумот кога е поднесено барањето за исплата на готовина и алфанумерички податок за местото каде е поднесено барањето за исплата на готовина.
- Елементот “место за потврда на прием”, го пополнува овластено лице во трезорската канцеларија кој служи како доказ дека буџетскиот корисник доставил барање за исплата на готовина.

Образец 73

 БАРАЊЕ ЗА БЕЗГОТОВИНСКИ ПОВРАТ И ПРЕНОС НА СРЕДСТВА	
Трезорска канцеларија	Датум на валута
Образец 73	
Трезорска сметка 100000000063095	Трансакциска сметка
Уплатна сметка	Назив и седиште на примач
Сметка на буџетски корисник	Единствен даночен број/ЕМБГ
Приходно konto Потпрограма	Сметка на буџетски корисник- примач
Назив и седиште на буџетски корисник	Приходно konto Потпрограма
Цел на дознака	Износ
Потпис и печат	МКД
место за потврда на прием	Повикување на број - одобрување
	Датум и место на поднесување

Содржина на елементите на образец 73 и начин на пополнување:

- Во елементот “трезорска канцеларија”, се впишува алфанумерички податок кој укажува на седиштето на трезорската канцеларија.
- Во елементот “датум на валута”, се впишува алфанумерички податок кој го означува календарскиот датум кога треба да се изврши повратот на средства.
- Во елементот “трезорска сметка”, се впишуваат 15 нумерички знаци кои го означуваат бројот на трезорската сметка 100000000063095.
- Во елементот “уплатна сметка”, се впишува нумерички податок за уплатната сметка согласно со Упатството за начинот на евидентирање, распоредување и поврат на јавните приходи, а служи за аналитичка евиденција на видот на приходот кој треба да се сторнира. Овој елемент се пополнува само доколку се врши поврат на повеќе или погрешно уплатени јавни приходи уплатени преку уплатни сметки.
- Во елементот “сметка на буџетски корисник”, се впишуваат 15 нумерички знаци кои ја означуваат сметката на буџетскиот корисник, или друга сметка во рамките на трезорската сметка од која треба да се изврши повратот на средства. Овој елемент се пополнува само доколку се врши поврат на повеќе или погрешно уплатени средства од сметката на буџетскиот корисник или од друга сметка во рамките на трезорската сметка.
- Во елементот “приходно konto”, се впишува нумерички податок од 6 знаци, а се пополнува согласно со Правилникот за класификација на приходите.
- Во елементот “потпрограма”, се впишуваат 2 алфанумерички знака кои ја означуваат потпрограмата на буџетскиот корисник согласно Буџетот за тековната фискална година. Овој елемент се пополнува само доколку се врши поврат на повеќе или погрешно уплатени средства од сметката на буџетскиот корисник.
- Во елементот “назив и седиште на буџетски корисник”, се впишува алфанумерички податокот за називот и седиштето на буџетскиот корисник од чија сметка треба да се изврши повратот на средствата, односно називот на уплатната сметка од која треба да се изврши повратот.
- Во елементот “цел на дознака”, се впишува алфанумерички податок кој се однесува на основот за поврат на средствата (на пр., број на решение за поврат на средства донесен од надлежен орган и сл.).
- Во елементот “потпис и печат”, се потпишува овластено лице на буџетскиот корисник кое се оверува со печат на буџетскиот корисник.
- Во елементот “трансакциска сметка”, се впишуваат 15 нумерички знаци кои ја означуваат сметката во чија корист треба да се изврши повратот на средствата. Доколку повратот се врши кон сметката на буџетскиот корисник, во елементот “трансакциска сметка”, се впишува трезорската сметка 100000000063095.
- Во елементот “назив и седиште на примач”, се впишува алфанумерички податок кој го означува називот и седиштето на примачот или буџетскиот корисник во чија корист се врши повратот на средствата.

13. Во елементот “единствен даночен број/ЕМБГ”, се впишуваат 13 нумерички знаци кои претставуваат идентификација на даночниот обврзник.

14. Во елементот “сметка на буџетски корисник - примач”, се впишуваат 15 нумерички знаци кои ја означуваат сметката на буџетскиот корисник на која треба да се изврши повратот на средства. Овој елемент се пополнува само доколку се работи за поврат во корист на сметката на буџетскиот корисник.

15. Во елементот “приходно konto”, се впишуваат 6 нумерички знаци кои го означуваат приходот и се пополнува согласно со Правилникот за класификација на приходите. Овој елемент се пополнува само доколку се работи за поврат во корист на сметка на буџетски корисник.

16. Во елементот “потпрограма”, се впишуваат 2 нумерички знака кои ја означуваат потпрограмата на буџетскиот корисник согласно со Буџетот за тековната фискална година. Овој елемент се пополнува само доколку се работи за поврат во корист на сметка на буџетски корисник.

17. Во елементот “износ”, се впишува нумерички податок изразен во македонски денари најмногу до 10 цифри. Пред првата цифра на износот помал од максималниот број на предвидените полиња за износ, се ставаат две ѕвездички (**) заради избегнување на злоупотреба. После десетте полиња се впишува износот во дени (со две децимални места), со што полето, со заплата, дените ги издвојува од денарите. Во полето за дени се впишуваат два нумерички знака “00” или “50”.

18. Во елементот “повик на број - одобрување”, се впишува алфанумерички податок кој претставува претходно договорен број помеѓу налогодавачот и примачот, а содржи дополнителни информации за основот за повратот на средства.

19. Во елементот “датум и место на поднесување”, се впишува нумерички податок за датумот кога е поднесено барањето и алфанумерички податок за местото каде е поднесено барањето.

20. Елементот “место за потврда на прием”, го пополнува овластено лице во трезорската канцеларија кој служи како доказ дека буџетскиот корисник доставил барање за поврат во готови пари на физички лица.

Образец 78

БАРАЊЕ ЗА ПРЕНАСОЧУВАЊЕ НА ЈАВНИ ПРИХОДИ	
Трезорска канцеларија 	Датум на валута
Образец 78	
Трезорска сметка 100000000063095	
Уплатна сметка Приходно konto Потпрограма Сметка на буџетски корисник 	Уплатна сметка Приходно konto Потпрограма Сметка на буџетски корисник-примач
Цел на дознака 	Единствен даночен број/ЕМБГ
Потпис и печат 	Износ МКД
место за потврда на прием	Датум и место на поднесување

Содржина на елементите на образец 78 и начин на пополнување:

1. Во елементот “датум на валута”, се впишува алфанумерички податок кој го означува календарскиот датум кога треба да се изврши барањето.
2. Во елементот “уплатна сметка”, се впишува нумерички податок за уплатната сметка согласно со Упатството за начинот на евидентирање, распоредување и поврат на јавните приходи, а служи за аналитичка евиденција на видот на приходот.
3. Во елементот “приходно konto” се впишува нумерички податок од 6 знаци, а се пополнува согласно со Правилникот за класификација на приходите.
4. Во елементот “потпрограма”, се впишуваат 2 нумерички знака кои ја означуваат потпрограмата на буџетскиот корисник согласно со Буџетот за тековната фискална година.
5. Во елементот “сметка на буџетски корисник”, се впишуваат 15 нумерички знаци кои ја означуваат сметката на буџетскиот корисник. Овој елемент се пополнува само доколку се врши распределба на средства од сметка на буџетски корисник.
6. Во елементот “цел на дознака”, се впишува алфанумерички податок кој се однесува на основот за распределба на средствата (број на решение и сл.).
7. Во елементот “потпис и печат”, се потпишува овластено лице од овластената институција за распределба кое се оверува со печат.
8. Во елементот “уплатна сметка”, се впишува нумерички податок за уплатната сметка согласно со Упатството за начинот на евидентирање, распоредување и поврат на јавните приходи, а служи за аналитичка евиденција на видот на приходот. Овој елемент се пополнува само доколку се врши распределба меѓу уплатни сметки, односно пренасочување.
9. Во елементот “приходно konto”, се впишува нумерички податок од 6 знаци, а се пополнува согласно со Правилникот за класификација на приходите.
10. Во елементот “потпрограма”, се впишуваат 2 алфанумерички знака кои ја означуваат потпрограмата на буџетскиот корисник согласно со Буџетот за тековната фискална година. Овој елемент се пополнува само доколку се работи за распределба во корист на сметката на буџетскиот корисник.
11. Во елементот “сметка на буџетски корисник-примач”, се впишуваат 15 нумерички знаци кои ја означуваат сметката на буџетскиот корисник, односно на примачот во чија корист се врши распределба на јавните приходи.
12. Во елементот “единствен даночен број/ЕМБГ”, се впишуваат 13 нумерички знаци кои претставуваат идентификација на даночниот обврзник. Овој елемент неопходно се пополнува доколку се врши распределба од уплатна сметка на уплатна сметка.
13. Во елементот “износ”, се впишува нумерички податок изразен во македонски денари најмногу до 10 цифри. Пред првата цифра на износот помал од максималниот број на предвидените полиња за износ, се ставаат две ѕвездички (**) заради избегнување на злоупотреба. После десетте полиња се впишува износот во дени (со две децимални места), со што полето, со заплата, дените ги издвојува од денарите. Во полето за дени се впишуваат два нумерички знака “00” или “50”.
14. Во елементот “датум и место на поднесување”, се впишува нумерички податок за датумот кога е поднесено барањето и алфанумерички податок за местото каде е поднесено барањето.
15. Елементот “место за потврда на прием”, го пополнува овластено лице во Министерството за финансии кој служи како потврда дека во Министерството за финансии е примено барањето за пренасочување на јавни приходи.

Образец 76

 БАРАЊЕ ЗА ПЛАЌАЊЕ помеѓу Трезорот и Трезорот на Фондот	
Трезорска канцеларија	Датум на валута
	Образец 76
Трансакциска сметка	Трансакциска сметка
Назив и седиште на корисник	Назив и седиште на корисник
Сметка на буџетски корисник/ЈЗУ	Сметка на буџетски корисник/ЈЗУ
Уплатна сметка	Уплатна сметка
Расходно konto / приходно konto	Приходно konto
Потпрограма	Потпрограма
Единствен даночен број/ЕМБГ	Иванос
Цел на дознака	МКД
Потпис и печат	Датум и место на поднесување
место за потврда на прием	

Содржина на елементите на образец 76 и начин на пополнување:

16. Во елементот “трезорска канцеларија”, се впишува алфанумерички податок кој укажува на седиштето на трезорската канцеларија.

17. Во елементот “датум на валута”, се впишува алфанумерички податок кој го означува календарскиот датум кога треба да се изврши барањето за плаќање.

18. Во елементот “трансакциска сметка”, се впишуваат 15 нумерички знаци кои го означуваат бројот на трезорската сметка – 100000000063095 односно бројот на здравствената трезорска сметка – 100000000066005.

19. Во елементот “назив и седиште на корисник” се впишува алфанумеричкиот податок за називот на буџетскиот корисник односно јавна здравствена установа од чија сметка треба да се изврши барањето за плаќање, односно повратот.

20. Во елементот “сметка на буџетски корисник/ЈЗУ”, се впишуваат 15 нумерички знаци кои ја означуваат сметката на буџетскиот корисник односно сметката на јавната здравствена установа од која треба да се изврши плаќање, односно повратот.

21. Во елементот “уплатна сметка”, се впишува нумерички податок за уплатната сметка согласно со Упатството за начинот на евидентирање, распоредување и поврат на јавните приходи, а служи за аналитичка евиденција на видот на приходот. Овој елемент се пополнува само доколку се врши поврат од уплатна сметка кон јавна здравствена установа.

22. Во елементот “расходно/приходно konto”, се впишуваат 6 нумерички знаци кои го означуваат видот на расходот, а се пополнува согласно Правилникот за класификација на расходите, односно видот на приходот, а се пополнува согласно Правилникот за класификација на приходите.

23. Во елементот “потпрограма”, се впишуваат 2 алфанумерички знака кои ја означуваат потпрограмата на буџетскиот корисник односно јавната здравствена установа.

24. Во елементот “единствен даночен број/ЕМБГ”, се впишуваат 13 нумерички знаци кои претставуваат идентификација на даночниот обврзник.

25. Во елементот “цел на дознака”, се впишува алфанумерички податок кој се однесува на намената и основот за плаќање (број на договор по кој се плаќа, број на фактура и сл.)

26. Во елементот “потпис и печат”, се потпишува овластеното лице на буџетскиот корисник односно јавната здравствена установа кое се оверува со печат на буџетскиот корисник односно јавната здравствена установа.

27. Во елементот “трансакциска сметка”, се впишуваат 15 нумерички знаци го означуваат бројот на трезорската сметка – 100000000063095 односно бројот на здравствената трезорска сметка – 100000000066005.

28. Во елементот “назив и седиште на корисник” се впишува алфанумеричкиот податок за називот на буџетскиот корисник односно јавна здравствена установа која треба да се изврши барањето за плаќање, односно повратот.

29. Во елементот “сметка на буџетски корисник/ЈЗУ”, се впишуваат 15 нумерички знаци кои ја означуваат сметката на буџетскиот корисник односно јавна здравствена установа во чија корист се врши плаќањето, односно повратот.

30. Во елементот “уплатна сметка”, се впишува нумерички податок за уплатната сметка согласно со Упатството за начинот на евидентирање, распоредување и поврат на јавните приходи, а служи за аналитичка евиденција на видот на приходот. Овој елемент се пополнува само доколку се врши плаќање на даночна обврска или друга јавна давачка која се евидентира преку уплатна сметка.

31. Во елементот “приходно konto”, се впишуваат 6 нумерички знаци кои го означуваат видот на приходот, а се пополнува согласно Правилникот за класификација на приходите.

32. Во елементот “потпрограма”, се впишуваат 2 нумерички знака кои ја означуваат потпрограмата на буџетскиот корисник односно јавната здравствена установа.

33. Во елементот “износ”, се впишува нумерички податок изразен во македонски денари најмногу до 10 цифри. Пред првата цифра на износот помал од максималниот број на предвидените полиња за износ се ставаат две ѕвездички (**) заради избегнување на злоупотреба. После десетте полиња се впишува износот во дени (се две децимални места), со што полето со запирка, дените ги издвојува од денарите. Во полето за дени се впишуваат два нумерички знака “00” или “50”.

34. Во елементот “датум и место на поднесување”, се впишува нумерички податок за датумот кога е поднесено барањето и алфанумерички податок за местото каде е поднесено барањето.

35. Елементот “место и потврда на прием”, го пополнува овластено лице во трезорската канцеларија кој служи како доказ дека буџетскиот корисник односно јавната здравствена установа доставиле барање за плаќање.

Заеднички елементи:

Барањата за плаќање на хартија се дизајнирани во правоаголен облик и се во два примерока од еден дел (на самокопирачка хартија, која обезбедува квалитетен пренос на податоци на копијата).

Вториот примерок од барањата за плаќање задолжително има ознака “копија” и истиот останува кај налогодавачот како доказ за поднесеното барање за плаќање.

Сите образци се со димензии 99 x 150мм, се во одредена боја, со исклучок на полињата во кои се впишуваат податоци, кои се со бела боја. Линиите со кои се обрабени полињата и буквите на исписите се со црна боја. Називите на елементите се исписани со фонт Мац Ц Тимес во изведба Болд и со големина 6.

Бојата на заднината на одделни барања за плаќање е следна:

Барањето за плаќање кон сметки надвор од Трезорската сметка (образец 60) е од палетата Ц:0,М:40,С:20,К:0;

Барање за плаќање кон сметки во рамки на Трезорската сметка (образец 70), Барање за безготовински поврат на средства (образец 73) и барањето за распределба на јавни приходи (образец 78) е од палетата Ц:16,М:0,С:32,К:0;

Барањето за исплата на готовина (образец 80) е од палетата Ц:40,М:0,С:0,К:0.

Бојата на посебните делови во образците 70, 73, 78 кои се обрабени со линија и кои во приложените образци се означени како потемни полиња и претставуваат рамка на 2 или 3 елементи се од истата палета на боја како и заднината на образецот, но потемна. Во образците 70, 73 и 78 заднината на затемнетото поле е од палетата Ц:68,М:0,С:64,К:0.

Барањето за плаќање помеѓу Трезорот и Трезорот на Фондот (образец 76) е од палетата Ц:20,М:20,С:0,К:0.

Заднината на полето во кое е впишан бројот на образецот, како и заднината на полето на елементот “Потпис и печат” е од палетата Ц:20,М:0,С:0,К:20.

ЦО, МО, ДО, КО		ЦО, МО, ДО, КО	
БАРАЊЕ ЗА ПЛАЌАЊЕ			
кон сметки надвор од трезорската сметка		Датум на валута	
Трезорска канцеларија		Образец 60	
10 мм	Трезорска сметка 100000000063095	Трансакциска сметка	
5 мм	Сметка на буџетски корисник	5 мм	
5 мм	Назив и седиште на буџетски корисник	10 мм	
10 мм	Назив и седиште на примац		
5 мм	Расходно konto	Износ	
5 мм	Потпрограма	МКД	
5 мм	Цел на дознака	Повикување на број - одобрување	
10 мм	Потпис и печат	Датум и место на поднесување	
5 мм	Место за потврда на прием		
27,6 мм	5 мм 9,2 мм		

ДИМЕНЗИИ НА (образец 60)
БАРАЊЕ ЗА ПЛАЌАЊЕ КОН СМЕТКИ НАДВОР ОД ТРЕЗОРСКАТА СМЕТКА

ЦО, МО, ДО, КО		ЦО, МО, ДО, КО	
БАРАЊЕ ЗА ПЛАЌАЊЕ			
кон сметки во рамките на трезорска сметка		Датум на валута	
Трезорска канцеларија		Образец 70	
5 мм	Сметка на буџетски корисник	Назив и седиште на примац	
5 мм	Назив и седиште на буџетски корисник	10 мм	
10 мм	Уплатна сметка	6 мм	
5 мм	Расходно konto	Сметка на буџетски корисник - примац	
5 мм	Потпрограма	28 мм	
5 мм	Единствен даночен број/ЕМБГ	Приходно konto	
5 мм	Цел на дознака	Потпрограма	
4 мм	Износ	5 мм	
10 мм	МКД	5 мм	
2 мм	Потпис и печат	5 мм	
Место за потврда на прием		Датум и место на поднесување	
		5 мм	

ДИМЕНЗИИ НА (образец 70)
БАРАЊЕ ЗА ПЛАЌАЊЕ КОН СМЕТКИ ВО РАМКИ НА ТРЕЗОРСКАТА СМЕТКА

ЦР, МК, ЈО, КО

 БАРАЊЕ ЗА ИСПЛАТА НА ГОТОВИНА		Образец 80
	Трезорска канцеларија	Датум на валута
9 мм	Трезорска сметка 100000000063095	Назив и адреса на примач
5 мм	Сметка на буџетски корисник	
5 мм	Назив и седиште на буџетски корисник	
10 мм		Број на лична карта на примач
5 мм	Расходно konto	
5 мм	Потпрограма	Единствен матичен број на примач
5 мм	Цел на исплата	
10 мм		Износ
7 мм		МКД
	Потпис и печат	Датум и место на поднесување
	место за потврда на прием	
		32,2 мм
		59,8 мм

ДИМЕНЗИИ НА (образец 80)
БАРАЊЕ ЗА ИСПЛАТА НА ГОТОВИНА

 БАРАЊЕ ЗА БЕЗГОТОВИНСКИ ПОВРАТ И ПРЕНОС НА СРЕДСТВА		Образец 73
	Трезорска канцеларија	Датум на валута
4 мм	Трезорска сметка 100000000063095	Трансакциска сметка
	Уплатна сметка	
28 мм	Сметка на буџетски корисник	Назив и седиште на примач
	Приходнокonto	
	Потпрограма	Единствен даночен број/ЕМБГ
3 мм	Назив и седиште на буџетски корисник	
10 мм		Сметка на буџетски корисник- примач
3 мм	Цел на дознака	Приходнокonto
10 мм		Потпрограма
3 мм		Износ
	Потпис и печат	МКД
	место за потврда на прием	Повикување на број - одобрување
		Датум и место на поднесување

ДИМЕНЗИИ НА (образец 73)
БАРАЊЕ ЗА БЕЗГОТОВИНСКИ ПОВРАТ И ПРЕНОС НА СРЕДСТВА

[illegible]

ДИМЕНЗИИ НА (образец 78)
БАРАЊЕ ЗА ПРЕНАСОЧУВАЊЕ НА ЈАВНИ ПРИХОДИ

 БАРАЊЕ ЗА ПЛАЌАЊА понегу Трезорот и Трезорот на Фондот			
Трезорска канцеларија 	Датум на валута 		Образец 76
Трансакциска сметка 	Трансакциска сметка 	3 мм	
Назив и седиште на корисник 	Назив и седиште на корисник 	5 мм	
Сметка на буџетски корисник/ЈЗУ 	Сметка на буџетски корисник/ЈЗУ 	3 мм	
Уплатна сметка 	Уплатна сметка 	3 мм	
Расходно konto / приходно konto Потпрограма 	Приходно konto Потпрограма 	5 мм	
Единствен дапочен број/ЕМБГ 	Износ 	3 мм	
Цел на дознака 	Датум и место на поднесување 	3 мм	
Потпис и печат 			
Место за потврда на прием 			

ДИМЕНЗИИ НА (образец 76)
БАРАЊЕ ЗА ПЛАЌАЊЕ ПОМЕЃУ ТРЕЗОРОТ И ТРЕЗОРОТ НА ФЗОМ

Прилог бр. 3

Преглед на достасани ненамирани обврски

раздел	ркб	назив на буџетски корисник

година	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена			Вкупно ненамирани обврски по
			утужени	неутужени	вкупно	
јануари					0	0
февруари					0	0
март					0	0
април					0	0
мај					0	0
јуни					0	0
јули					0	0
август					0	0
септември					0	0
октомври					0	0
ноември					0	0
декември					0	0

Образложение:

расходна ставка	Вкупно ненамирани обврски по ставки
420	
421	
423	
424	
425	
426	
427	
451	
452	
453	
461	
462	
463	
464	
471	
472	
473	
474	
480	
481	
482	
483	
484	
485	
486	
487	
488	
489	
491	
492	
493	
Вкупно	0

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО**3725.**

Врз основа на член 22 став 2 од Закон за безбедност и здравје при работа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 92/07), министерот за здравство во согласност со министерот за труд и социјална политика, донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ВИДОТ, НАЧИНОТ И ОБЕМОТ НА ЗДРАВ-
СТВЕНИТЕ ПРЕГЛЕДИ НА ВРАБОТЕНИТЕ

Општи одредби

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат видот, начинот и обемот на вршењето на здравствените прегледи на вработените.

Член 2

Здравствените прегледи се вршат во овластена здравствена установа од областа на медицината на трудот.

Овластената установа од став 1 на овој член при вршењето на здравствените прегледи, ги користи податоците од изјавата за безбедност на работодавачот, изготвена согласно Правилникот за начинот на изготвување на изјава на безбедност, нејзината содржина, како и податоците врз кои треба да се заснова проценката на ризикот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/09).

Видови на здравствени прегледи

Член 3

Здравствените прегледи на вработените се вршат како:

- претходни прегледи,
- периодични прегледи,
- насочени прегледи
- систематски прегледи.

Член 4

Претходните прегледи се вршат заради утврдување на здравствената состојба и работната способност за извршување на работи на работни места на кои поради опасности и/или штетности по здравјето и безбедноста постои зголемен ризик од повреди и заболувања, согласно Изјавата за безбедност.

Претходните прегледи се вршат:

- пред вработување на одредено работно место со зголемен ризик;
- при прекин во обавувањето на работата на одредено работно место со зголемен ризик, подолго од 12 месеци;
- пред преместување на друго работно место со зголемен ризик;
- при секое утврдување на нов ризик на работното место со зголемен ризик на кое работи вработениот.

Член 5

Периодичните прегледи се вршат заради следење и оценување на здравствената состојба и работната способност на вработените за вршење на работи на работните места на кои поради опасности и/или штетности по здравјето и безбедноста постои зголемен ризик од повреди и заболувања, согласно изјавата за безбедност и согласно Програмата со елементи за претходните и периодичните здравствени прегледи, елементи за стандарден минимум и рокови за вршење на периодичните прегледи на вработените, дадена во Прилог бр.2, и е составен дел на овај правилник.

По исклучок од став 1 на овај член, од страна на овластената здравствена установа од областа на медицината на трудот, може да се определи пократок рок за вршење на следниот периодичен преглед.

Член 6

Насочените прегледи се вршат:

- по завршување на боледување, по основ на тешка повреда на работа, и подолго време на лекување;
- по заболувања или повреди кои не се во врска со работата- ако постои сомневање за намалена работна способност;
- ако постои сомневање дека дошло до нарушување на здравјето на вработениот заради работа на одреденото работно место;
- ако се работи за вработен кој што во период од една година, се повредил при работата, три или повеќе пати;
- ако се работи за вработен кој што во период од една година, поради болести или повреди поврзани со работното место, бил пет или повеќе пати болнички лекуван.

Член 7

Систематски прегледи, заради заштита и унапредување на здравјето и зачувување на работната способност, се вршат на секој вработен, кој работи на работно место кое според податоците од Изјавата за безбедност, не претставува работно место со зголемен ризик.

Начин и обем на вршење на здравствените прегледи

Член 8

Здравствените прегледи се вршат согласно Програмата со елементи за претходните и периодичните здравствени прегледи, елементите не стандарден минимум и роковите за вршење на периодичните прегледи на вработените.

При вршењето на претходните и периодичните прегледи освен елементите од Програмата од став 1 на овај член, се зема во предвид и изјавата за безбедност и процената на ризикот при работа.

Насочените прегледи се вршат со насочени иследувања и испитувања, во зависност од причината за упатувањето.

Систематските прегледи се вршат во согласност со елементите од стандардниот минимум содржан во Програмата од став 1 на овај член (во натамошниот текст: стандарден минимум).

Член 9

Ако во постапката на вршењето на здравствените прегледи од страна на овластената здравствена установа од областа на медицината на трудот, се утврди дека за оценувањето е неопходна претходна медицинска документација, здравствената установа, истата може да ја побара од избраниот лекар на вработениот.

Медицинската документација од став 1 на овој член, од страна на избраниот лекар на вработениот, се доставува до овластената здравствена установа од областа на медицината на трудот, најдоцна три дена од денот на добивањето на барањето.

Документацијата од став 2 на овај член, од страна на овластената здравствена установа се враќа на избраниот лекар, наредниот ден од денот на приемот.

Член 10

Овластената здравствена установа од областа на медицината на трудот, во постапката на вршењето на здравствените прегледи, може да ги користи веќе постоечките резултати од дијагностичките процедури, кои во моментот на вршењето на здравствениот преглед, не се постари од еден месец.

Ако работодавачот ангажира друга овластена здравствена установа од областа на медицината на трудот, таа може најдоцна до осум дена од денот на ангажирањето да поднесе барање до претходно ангажираната установа за медицина на труд да и биде доставена оригиналната медицинска документација за извршените здравствени прегледи на вработените.

Од страна на претходно ангажираната овластена здравствена установа по медицина на трудот, бараната документација се доставува на новоангажираната установа најдоцна до 30 дена од денот на приемот на барањето, при што од страна на двете установи се составува записник за документацијата што се предава односно прима.

Член 11

Вработениот, на здравствен преглед се упатува од страна на работодавачот, со пополнет упат за претходен преглед на Образец број 1, односно со пополнет упат за периодичен, насочен или систематски преглед на Образец број 2, даден во прилог број 1, кој е составен дел на овај правилник.

Обрасците од став 1 на овај член се пополнуваат од страна на работодавачот, во два примерока, од кои едниот примерок се доставува до овластената здравствена установа од областа на медицината на трудот.

Член 12

Извештајот и конечното мислење за извршениот претходен преглед на вработениот односно извештајот за периодичниот или насочениот или систематскиот

преглед на вработениот се издава од страна на доктор, специјалист по медицина на трудот, од овластената здравствена установа од областа на медицината на трудот, на Образец број 3, односно Образец број 4, кои се дадени во прилог бр.1.

Извештаите од став 1 на овај член се пополнуваат од страна на докторот специјалист по медицина на трудот, во три примероци од кои од страна на овластената здравствена установа, по еден примерок се доставува до работодавачот и вработениот, најдоцна 15 дена од денот на извршениот здравствен преглед.

Примерокот на извештајот кој од страна на овластената здравствена установа од областа на медицината на трудот се доставува до работодавачот, не го содржи делот еден и два од обрасците од став 1 на овај член кои се однесуваат на податоците за мислењето за здравствената состојба и работната способност и препораките за вработениот.

Член 13

Здравствените прегледи се вршат во овластената здравствена установа од областа на медицината на трудот, а дел од прегледите може да се вршат и во просториите на работодавачот, доколку се обезбедени просторните услови за вршење на здравствена дејност, согласно прописите за здравствената заштита.

Вработениот се упатува на здравствен преглед од страна на работодавачот најдоцна 30 дена пред истекот на временскиот период од претходно извршениот здравствен преглед.

Член 14

Здравствените прегледи на вработените од дејностите кои се уредени со посебни прописи, се вршат на начин како што е уредено со тие прописи.

Член 15

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за постапката за претходните здравствени прегледи и постапката и роковите за вршење на периодичните здравствени прегледи на работниците („Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ бр 27/88).

Член 16

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 16-9932/1
30 ноември 2010 година
Скопје

Министер
за здравство,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

Бр. 02-8835/1
17 декември 2010 година
Скопје

Министер
за труд и социјална политика,
Цељал Бајрами, с.р.

ПРИЛОГ БРОЈ 1**Образец број 1**

(работодавач)

(адреса)

број на упат / (датум)

(регистерски број)

(шифра на дејноста)

УПАТ ЗА ПРЕТХОДЕН ЗДРАВСТВЕН ПРЕГЛЕД

Се упатува на претходен преглед _____
(име , татково име и презиме)
роден(а) _____ год , во _____
(место и општина)
по професија : _____, кој (а) треба да работи на работно место
_____ заради оценка на здравствената
состојба и работна способност за извршување на работа на тоа работно
место.

Краток опис на работата на работното место:

Проценети ризици на работното место според изјавата за безбедност:

(МП)

Работодавач

Образец број 2

(работодавач)

(регистерски број)

(адреса)

(шифра на дејноста)

број на упат / (датум)

УПАТ ЗА ПЕРИОДИЧЕН/НАСОЧЕН/СИСТЕМАТСКИ ЗДРАВСТВЕН ПРЕГЛЕД

Се упатува на периодичен, (насочен, систематски) преглед _____

(име, татково име и презиме)
роден(а) _____ год, во _____

(место и општина)
по професија : _____, кој (а) треба да работи на работно место

_____ заради оценка на здравствената

состојба и работна способност за извршување на работа на тоа работно место.

Краток опис на работата на работното место:

Проценети ризици на работното место според изјавата за безбедност:

(МП)

Работодавач

Образец број 3

(овластена здравствена установа
за медицина на труд)

(датум на прегледот)

(адреса)

(број на амбулантниот протокол)

(број на здравствениот картон)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШЕН ПРЕТХОДЕН ЗДРАВСТВЕН ПРЕГЛЕД

Врз основа на упатот за претходен преглед бр _____ од
_____ год., извршен е преглед на _____
(име татково име и презиме)
роден(а) _____ год, по професија _____
кој (а) работи на работно место _____

Врз основа на извршените прегледи во согласност со Правилникот
за видот, начинот и обемот на здравствените прегледи на вработените
(Службен весник на РМ бр _____) се дава:

М И С Л Е Њ Е

1.* Патолошки состојби
(дијагнози): _____

2.*Препораки за вработениот:

3. Препораки за работодавачот и податоци за постоење на професионални
болести и болести во врска со
работата: _____

4. Оцена на работната способност/ Наод и мислење:

(место и датум)

(МП)

(потпис и факсимил на
доктор специјалист по медицина на труд)

*Точките 1 и 2 не се пополнуваат на примерокот за работодавачот

Образец број 4

(овластена здравствена установа
за медицина на труд)

(датум на прегледот)

(адреса)

(број на амбулантниот протокол)

(број на здравствениот картон)

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШЕН ПЕРИОДИЧЕН/НАСОЧЕН/СИСТЕМАТСКИ
ЗДРАВСТВЕН ПРЕГЛЕД**

Врз основа на упатот за претходен преглед бр _____ од
_____ год., извршен е преглед на _____

(име татково име и презиме)

роден(а) _____ год, по професија _____

кој (а) работи на работно место _____

Врз основа на извршените прегледи во согласност со Правилникот
за видот, начинот и обемот на здравствените прегледи на вработените
(Службен весник на РМ бр _____) се дава:

М И С Л Е Њ Е

1. * Патолошки состојби
(дијагнози): _____

2. *Препораки за вработениот:

3. Препораки за работодавачот и податоци за постоење на професионални
болести и болести во врска со
работата: _____

4. Оцена на работната способност/ Наод и мислење:

(место и датум)

(МП)

(потпис и факсимил на

доктор специјалист по медицина на труд)

*Точките 1и 2 не се пополнуваат на примерокот за работодавачот

Прилог број 2

ПРОГРАМА СО ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПРЕТХОДНИТЕ И ПЕРИОДИЧНИТЕ
ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕДИ, ЕЛЕМЕНТИ ЗА СТАНДАРДЕН МИНИМУМ И
РОКОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ПЕРИОДИЧНИТЕ ПРЕГЛЕДИ НА ВРАБОТЕНИТЕ

1. Барања и оптоварувања

1.1. Сетило за вид

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*(даден е во точка 6.0)
- Целна анамнеза
- Тестирање на видните функции: форија, фузија, стереоскопски вид, колорен вид
- Ако постои барање за зачувување на видното поле - периметрија
- Ако постои барање за зачувување на видот во темно: адаптација на темно - никтометрија

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- Тестирање на видните функции: форија, фузија, стереоскопски вид, колорен вид
- Ако постои барање за зачувување на видното поле - периметрија
- Ако постои барање за зачувување на видот во темно: адаптација на темно - никтометрија
- По индикација преглед од офталмолог

Рок: 12 месеци

1.2. Сетило за слух

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- По индикација преглед од ОРЛ специјалист

Рок: 12 месеци

- При експозиција на бучава еднаква или повисока од 85 дБ(А) - прв периодичен преглед по 12 месеци, а потоа секои 24 месеци
- При експозиција на бучава еднаква или повисока од 90 дБ(А) - прв периодичен преглед по 6 месеци, а потоа секои 12 месеци

1.3. Мирис и вкус

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза со тестирање на сетилата за мирис и вкус

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза со тестирање на сетилата за мирис и вкус

Рок: 18 месеци

1.4. Рамнотежа

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- Тестирање на сетилото за рамнотежа (Ромберг-ов тест, посензитивна проба на Ромберг-ов тест, компасен од, тест на покажување, факултативно: испитување на нистагмус)
- Тестирање на видните функции: форија, фузија, колорен вид

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- Тестирање на сетилото за рамнотежа (Ромберг-ов тест, посензитивна проба на Ромберг-ов тест, компасен од, тест на покажување, факултативно: испитување на нистагмус)
- Тестирање на видните функции: форија, фузија, колорен вид
- По индикација-преглед од офталмолог
- По индикација-преглед од ОРЛ специјалист

Рок: 12 месеци

1.5 Ефекторни барања и оптоварувања

1.5.1 Динамички

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- По индикација: тест со физички напор (респираторен и кардиоваскуларен систем)

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- По индикација: тест со физички напор (респираторен и кардиоваскуларен систем)

Рок: 12 месеци

1.5.2 Статички**ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД**

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- По индикација: испитување на силата на мускулите ангажирани во статичката работа

Рок: 12 месеци

1.5.3 Повторувачки брзи движења и принудна положба**ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД**

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза, статус со посебно фокусирање на локомоторен и нервен систем

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза, статус со посебно фокусирање на локомоторен и нервен систем

Рок: 12 месеци

1.6 Психички барања и оптоварувања**1.6.1 Когнитивни****ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД**

- Стандарден минимум*
- Психолошки преглед насочен кон испитување на когнитивната функција
- По индикација преглед од невролог или психијатар

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Психолошки преглед насочен кон испитување на когнитивната функција
- По индикација преглед од невропсихијатар (невролог и психијатар)

Рок: 12 месеци

1.6.2 Психосензорни

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Психолошки преглед насочен кон испитување на сензорните функции
- По индикација преглед од невропсихијатар (невролог и психијатар)

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Психолошки преглед насочен кон испитување на сензорните функции
- По индикација преглед од невропсихијатар (невролог и психијатар)

Рок: 12 месеци

1.6.3 Психомоторни

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Психолошки преглед, насочен кон испитување на моторните функции
- По индикација преглед од невропсихијатар (невролог и психијатар)

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Психолошки преглед, насочен кон испитување на моторните функции
- По индикација преглед од невропсихијатар (невролог и психијатар)

Рок: 12 месеци

1.6.4 Емоционални

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Насочен психолошки преглед, според идентификуваните стресогени фактори
- По индикација преглед од невропсихијатар (невролог и психијатар)

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Насочен психолошки преглед, според идентификуваните стресогени фактори
- По индикација преглед од невропсихијатар (невролог и психијатар)

Рок: 12 месеци

2. Физички штетности

2.1 Неповолна осветленост

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- Тестирање на видните функции: форија, фузија, стереоскопски вид, колорен вид

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- Тестирање на видните функции: форија, фузија, стереоскопски вид, колорен вид
- Периметрија, по индикација
- Испитување на адаптација на темно, по индикација

Рок: 12 месеци

2.2 Бучава

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза (посебен осврт на заболувања кои се контраиндикација за работа во бучава).
- Тестирање на сетилото за рамнотежа (Ромберг-ов тест, посензитивна проба на Ромберг-ов тест, компасен од, тест на покажување, факултативно: испитување на нистагмус)
- Едукација за превентивните мерки за заштита на слухот и личните заштитни средства.

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза (посебен осврт на заболувања кои се контраиндикација за работа на бучава)
- Тестирање на сетилото за рамнотежа (Ромберг-ов тест, посензитивна проба на Ромберг-ов тест, компасен од, тест на покажување, факултативно: испитување на нистагмус)
- По индикација преглед од ОРЛ- специјалист
- Едукација за превентивните мерки за заштита на слухот и личните заштитни средства.

Рок:

При експозиција на бучава еднаква или повисока од 85 дБ(А) - прв периодичен преглед по 12 месеци, а потоа на секои 18 месеци

При експозиција на бучава еднаква или повисока од 90 дБ(А) - прв периодичен преглед по 6 месеци, а потоа на секои 12 месеци

2.3 Работа во неповолни микроклиматски услови

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- Ергометрија
- Колд тест за лица кои работат на ладно.

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- Ергометрија
- Колд тест за лица кои работат на ладно
- По индикација: плетизмографија, Доплер

Рок: 12 месеци

2.4 Вибрации

2.4.1 Општи

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- Тестирање на сетилото за рамнотежа (Ромберг -ов тест, посензитивна проба на Ромберг-ов тест, компасен од, тест на покажување, факултативно: испитување на нистагмус)

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- Тестирање на сетилото за рамнотежа (Ромберг -ов тест, посензитивна проба на Ромберг-ов тест, компасен од, тест на покажување, факултативно: испитување на нистагмус)

Рок: 12-месеци

2.4.2 Локални

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза со статус фокусиран на локомоторен и нервен систем
- Испитување на сензибилитетот за болка, допир и вибрации
- По индикација: тест на провокација со ладна вода (Цолд тест), плетизмографија, Допплер

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза со статус фокусиран на локомоторен и нервен систем
- Испитување на сензибилитетот за болка, допир и вибрации
- Капилароскопија
- Тест на провокација со ладна вода (Цолд тест)
- РТГ на скелет на шепа и лактови, рамен зглоб
- по индикација: плетизмографија, Допплер, сцинтиграфија на скелет на шепа и лактови, ЕМГ

Рок: 12 месеци

2.5 Забрзување и забавување (акцелерација и децелерација)**ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД**

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- Испитување на сетилото за вид: форија фузија колорен вид
- Тестирање на сетилото за рамнотежа (Ромберг -ов тест, посензитивна проба на Ромберг-ов тест, компасен од, тест на покажување, факултативно: испитување на нистагмус)
- Психолошки преглед (психофизиолошки способности и карактеристики на личноста)
- Ергометрија

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- Испитување на сетилото за вид: форија фузија колорен вид
- Тестирање на сетилото за рамнотежа (Ромберг -ов тест, посензитивна проба на Ромберг-ов тест, компасен од, тест на покажување, факултативно: испитување на нистагмус)
- Психолошки преглед (психофизиолошки способности и карактеристики на личноста)
- Ергометрија

Рок: 12 месеци

2.6 Зголемен и намален атмосферски притисок**ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД**

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- Испитување на сетилото за вид : форија фузија колорен вид
- Тестирање на сетилото за рамнотежа (Ромберг -ов тест, посензитивна проба на Ромберг-ов тест, компасен од, тест на покажување, факултативно: испитување на нистагмус)

- Психолошки преглед (психофизиолошки способности и карактеристики на личноста)
- Ергометрија

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- Испитување на сетилото за вид : форија фузија колорен вид
- Тестирање на сетилото за рамнотежа (Ромберг -ов тест, посензитивна проба на Ромберг-ов тест, компасен од, тест на покажување, факултативно: испитување на нистагмус)
- Психолошки преглед (психофизиолошки способности и карактеристики на личноста)
- Ергометрија
- По индикација преглед од невропсихијатар (невролог и психијатар)

Рок: 12 месеци

2.7 Нејонизирачко зрачење

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- Офталмолошки преглед: (преглед на оптичките медиуми со проширени зеници) , од специјалист офталмолог

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- Офталмолошки преглед: (преглед на оптичките медиуми со проширени зеници), од специјалист офталмолог
- Психолошка обработка (психофизиолошки способности и карактеристики на личноста)

Рок: 12 месеци

2.8. Јонизирачко зрачење

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- Одредување на бројот на еритроцити, ретикулоцити, тромбоцити, леукоцитарна формула
- Офталмолошки преглед: (преглед на оптичките медиуми со проширени зеници)

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза

- Одредување на бројот на еритроцити, ретикулоцити, тромбоцити, леукоцитарна формула
- Офталмолошки преглед: (преглед на оптичките медиуми со проширени зеници)
- Анализа на хромозомските аберации на 36 месеци
- Психолошка обработка (психофизиолошки способности и карактеристики на личноста)
- Гинеколошки преглед - оценка на репродуктивната функција

Рок: 12 месеци

3. Хемиски штетности

3.1 МЕТАЛИ И НЕМЕТАЛИ

3.1.1 Алуминиум

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- Рентгенграфија на бели дробови (ПА)

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- Биомониторинг: алуминиум во биолошки материјал
- Рентгенграфија на бели дробови (ПА) на секои 5 години

Рок: 12 месеци

3.1.2 Антимон и неговите соединенија

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- Билирубин, трансаминази АЛТ, АСТ, алкална фосфатаза,
- Рентгенграфија на бели дробови (ПА)

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- Билирубин, трансаминази АЛТ, АСТ, алкална фосфатаза,
- Рентгенграфија на бели дробови (ПА) - по 5 години од почетокот на експозицијата, на секои 36 месеци

Рок: 12 месеци

3.1.3 Арсен и неговите соединенија

ПРЕТХОДЕН ЗДРАВСТВЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза и статус насочен на горен респираторен систем, кожа и нокти.
- Испитување на сензибилитетот за болка, допир и температура на горните и долни екстремитети.
- билирубин, трансаминази АЛТ, АСТ, алкална фосфатаза, уреа, креатинин во крв
- Ртг на бели дробови и срце (ПА и профил)

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза и статус насочен на горен респираторен систем, кожа и нокти.
- Испитување на сензибилитетот за болка, допир и температура на горните и долни екстремитети
- Невропсихијатриски преглед (невролог и психијатар) - на 24 месеци
- Билирубин, трансаминази АЛТ, АСТ, алкална фосфатаза, уреа, креатинин во крв, метхемоглобин во крв
- Ртг на бели дробови и срце (ПА), по 5 год од почетокот на експозицијата- на секои 36 месеци.
- Биомониторинг: на крајот на петдневната работна недела- концентрација на вкупен неоргански арсен во урина изразена на грам креатинин
- Факултативно: албумин, бета 2 микроглобулин и/или алфа 1 микроглобулин/на грам креатинин во урина

Рок: 12 месеци

3.1.4 Ванадиум, селен и нивните соединенија

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза и статус насочен кон респираторен систем и кожа
- Билирубин, трансаминази АЛТ, АСТ, алкална фосфатаза,
- Ртг на бели дробови (ПА)

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза и статус насочен кон респираторен систем и кожа
- Билирубин, трансаминази АЛТ, АСТ, алкална фосфатаза,
- Ртг на бели дробови (ПА) по 5 години од почетокот на експозицијата на секои 36 месеци
- Биомониторинг: на крај од петдневната работна недела - селен (или ванадиум) во урина изразена на грам креатинин и селен (или ванадиум) во крв
- По индикација: невропсихијатриски преглед (невролог или психијатар)

Рок: 12 месеци

3.1.5 Платина и нејзините соединенија

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза и статус насочен кон горен и долен респираторен систем и кожа

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза и статус насочен кон горен и долен респираторен систем и кожа
- Алерготестови (на секои 36 месеци): по индикација: епикутани тестови со специфични професионални алергени и /или скин-прицк со специфични инхалациони алергени;
- По индикација: специфични ИгЕ

Рок: 18 месеци

3.1.6. Жива и нејзините соединенија (без органски соединенија со кратки ланци)

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- Испитување на тремор: потпис, цртање на круг, квадрат и спирала
- Психолошки преглед: испитување на психофизиолошките способности, карактеристиките на личноста и скрининг на психооргански пореметувања
- Билирубин, трансаминази АЛТ, АСТ, уреа, креатинин во крв
- невропсихијатриски преглед (преглед од невролог и психијатар)

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- Испитување на тремор: потпис, цртање на круг, квадрат и спирала
- Психолошки преглед: испитување на психофизиолошките способности, карактеристиките на личноста и скрининг на психооргански пореметувања
- Невропсихијатриски преглед (преглед од невролог и психијатар)
- Билирубин, трансаминази АЛТ, АСТ, уреа, креатинин во крв
- Биомониторинг (на крајот на петдневната работна недела): концентрација на жива во урина изразена на грам креатинин и концентрација на жива во крв
- По индикација: одредување на концентрацијата на албумин, бета 2 микроглобулини (на грам креатинин) и/или алфа 1 микроглобулини (на грам креатинин) во урина.

Рок: 12 месеци

3.1.6. Органски соединенија на жива

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- Испитување на тремор: потпис, цртање на круг, квадрат и спирала
- Испитување на функцијата на видот: форија, фузија, колорен вид
- Испитување на кожните рецептори: тактилни, вибро, за болка
- Тестирање на сетилото за рамнотежа (Ромберг -ов тест, посензитивна проба на Ромберг-ов тест, компасен од, тест на покажување, факултативно: испитување на нистагмус)
- Психолошки преглед: испитување на психофизиолошките способности, карактеристиките на личноста и скрининг на психооргански пореметувања
- Билирубин, трансаминази АЛТ, АСТ, алкална фосфатаза, уреа, креатинин во крв
- По индикација: невропсихијатриски преглед (преглед од невролог и психијатар)

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- Испитување на тремор: потпис, цртање на круг, квадрат и спирала
- Испитување на функцијата на видот: форија, фузија, колорен вид;
 - факултативно: периметрија
- Испитување на кожните рецептори: тактилни, вибро, за болка
- Тестирање на сетилото за рамнотежа (Ромберг -ов тест, посензитивна проба на Ромберг-ов тест, компасен од, тест на покажување, факултативно: испитување на нистагмус)
- Психолошки преглед: испитување на психофизиолошките способности, карактеристиките на личноста и скрининг на психооргански пореметувања
- Невропсихијатриски преглед (преглед од невролог и психијатар)
- Билирубин, трансаминази АЛТ, АСТ, алкална фосфатаза, уреа, креатинин во крв
- Биомониторинг: концентрација на жива во крв

Рок: 12 месеци

3.1.7 Кадмиум и неговите соединенија

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- Билирубин, трансаминази АЛТ, АСТ, алкална фосфатаза, уреа, креатинин во крв
- Ртг на бели дробови (ПА)
- По индикација риноманометрија

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- билирубин, трансаминази АЛТ, АСТ, алкална фосфатаза, уреа, креатинин во крв
- Риноманометрија (на 36 месеци)
- Ртг на бели дробови и срце (ПА) по 5 години експозиција, на секои 36 месеци.
- Ртг на карлица и бутните коски по 5 год експозиција, на секои 60 месеци.
- Биомониторинг (на крај на петдневната работна недела): концентрација на кадмиум во урина изразена на грам креатинин и концентрација на кадмиум во крв
- По индикација одредување на концентрацијата на албумин, бета 2 микроглобулини (на грам креатинин и/или алфа 1 микроглобулини (на грам креатинин) во урина.

Рок: 12 месеци

3.1.8 Манган и неговите соединенија**ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД**

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- Испитување на тремор: потпис, цртање на круг, квадрат и спирала
- Психолошки преглед: невробихејбиорални тестови
- Невропсихијатриски преглед (преглед од невролог и психијатар)

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- Испитување на тремор: потпис, цртање на круг, квадрат и спирала
- Психолошки преглед: невробихејбиорални тестови
- Невропсихијатриски преглед (преглед од невролог и психијатар)
- Биомониторинг: манган во биолошки материјал

Рок: 12 месеци

3.1.9 Никел**ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД**

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза и статус фокусиран на кожа и респираторен систем
- Ртг на бели дробови (ПА)
- Риноманометрија - по индикација

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза и статус фокусиран на кожа и респираторен систем
- Риноманометрија (на секои 36 месеци)
- Алерготестови (на секои 36 месеци): епикутани тестови со специфични професионални алергени и/или скин-прицк со специфични инхалациони алергени; факултативно: специфични ИгЕ
- Ртг на бели дробови (ПА) по 5 години експозиција, на секои 36 месеци
- Биомониторинг (на крај на петдневна работна недела): концентрација на никел во урина изразена на грам креатинин и концентрација на никел во крв.

Рок: 12 месеци

3.1.10. Олово и неговите неоргански соединенија**ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД**

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- Билирубин, трансаминази АЛТ, АСТ, уреа, креатинин во крв
- Психолошки преглед: испитување на психофизиолошките способности, карактеристиките на личноста и скрининг на психооргански пореметувања
- Невропсихијатриски преглед (преглед од невролог и психијатар)

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- Билирубин, трансаминази АЛТ, АСТ, уреа, креатинин во крв,
- Психолошки преглед: испитување на психофизиолошките способности, карактеристиките на личноста и скрининг на психооргански пореметувања
- Невропсихијатриски преглед (преглед од невролог и психијатар)
- Биомониторинг: олово во крв, ДАЛК во урина, дДАЛК во крв, копропорфирини во урина, базофилно пунктирани еритроцити, ретикулоцити

Рок: 12 месеци

3.1.11. Органски соединенија на олово**ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД**

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- Билирубин, трансаминази АЛТ, АСТ, алкална фосфатаза, уреа, креатинин во крв
- Психолошки преглед: испитување на психофизиолошките способности, карактеристиките на личноста и скрининг на психооргански пореметувања
- Невропсихијатриски преглед (преглед од невролог и психијатар)

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- Билирубин, трансаминази АЛТ, АСТ, алкална фосфатаза, уреа, креатинин во крв,
- Психолошки преглед: испитување на психофизиолошките способности, карактеристиките на личноста и скрининг на психооргански пореметувања
- Невропсихијатриски преглед (преглед од невролог и психијатар)
- по индикација - ОРЛ преглед
- по индикација: анализа на хромозомските аберации

Рок: 12 месеци

3.1.12 Хром и неговите соединенија**ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД**

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза и статус фокусиран на кожа и респираторен систем
- Билирубин, трансаминази АЛТ, АСТ, уреа, креатинин во крв,
- Ртг на бели дробови (ПА)

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза и статус фокусиран на кожа и респираторен систем
- Билирубин, трансаминази АЛТ, АСТ, уреа, креатинин во крв,
- Риноманометрија (по индикација)
- Ртг на бели дробови (ПА) по 5 год експозиција, на секои 36 месеци
- ОРЛ преглед
- Алерготестови (на секои 36 месеци): епикутани тестови со специфични професионални алергени и /или скин - прицк со специфични инхалациони алергени; по индикација: специфични ИгЕ
- Биомониторинг (на крај на петдневната работна недела): концентрација на хром во урина изразена на грам креатинин
- По индикација: одредување на концентрацијата на албумин, бета 2 микроглобулини (на грам креатинин и/или алфа 1 микроглобулини (на грам креатинин) во урина.

Рок: 12 месеци

3.1.13 Цинк и неговите соединенија**ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД**

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза

- Биомониторинг (на крај на петодневната работна недела): концентрација на цинк во урина изразена на грам креатинин и концентрација на цинк во крв.

Рок: 12 месеци

3.1.14 Берилиум и неговите соединенија

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- билирубин, трансаминази АЛТ, АСТ, алкална фосфатаза, уреа, креатинин во крв,
- Ртг на бели дробови (ПА)

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- билирубин, трансаминази АЛТ, АСТ, алкална фосфатаза, уреа, креатинин во крв,
- Ртг на бели дробови (ПА) на секои 60 месеци.

Рок 12 месеци

3.1.15 Бакар и неговите соединенија

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- билирубин, трансаминази АЛТ, АСТ,

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- билирубин, трансаминази АЛТ, АСТ,
- Биомониторинг (на крај од петдневната работна недела): концентрација на бакар во урина изразена на грам креатинин и концентрација на бакар во крв

Рок: 12 месеци

3.1.15 Кобалт и неговите соединенија

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- Ртг на бели дробови (ПА)

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- Ртг на бели дробови (ПА) по 5 год експозиција, на секои 36 месеци.
- Алерготестови (на секои 36 месеци): епикутани тестови со специфични професионални алергени и/или skin- прицк со специфични инхалациони алергени; факултативно: специфични ИгЕ
- Биомониторинг (на крај од петдневната работна недела): концентрација на кобалт во урина изразена на грам креатинин и концентрација на кобалт во крв
- По индикација Риноманометрија
- По индикација ОРЛ преглед

Рок: 12 месеци

3.1.16 Магнезиум и неговите соединенија**ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД**

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- Испитување на тремор: потпис, цртање круг, квадрат и спирала

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- Испитување на тремор: потпис, цртање круг, квадрат и спирала
- Психолошко тестирање
- Преглед од невропсихијатар (преглед од невролог и психијатар)
- Биомониторинг (на крај од петдневната работна недела): концентрација на магнезиум во урина изразена на грам креатинин.

Рок: 12 месеци

3.1.17 Калај и неговите неоргански соединенија**ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД**

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза и статус фокусиран на респираторен систем.
- Ртг на бели дробови (ПА)

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза и статус фокусиран на респираторен систем.
- Ртг на бели дробови (ПА) по 5 год експозиција, на секои 36 месеци

Рок: 12 месеци

3.1.18 Органски соединенија на калајот

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- билирубин, трансаминази АЛТ, АСТ, алкална фосфатаза,
- Ртг на бели дробови (ПА)

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- билирубин, трансаминази АЛТ, АСТ, алкална фосфатаза,
- Ртг на бели дробови (ПА) по 5 год експозиција, на секои 36 месеци.

Рок: 12 месеци

3.1.19 Талиум и неговите соединенија

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза и статус насочен кон горен и долен респираторен систем и кожа
- билирубин, трансаминази АЛТ, АСТ, алкална фосфатаза, уреа и креатинин во крв

Рок: 12 месеци

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза и статус насочен кон горен и долен респираторен систем и кожа
- билирубин, трансаминази АЛТ, АСТ, алкална фосфатаза, уреа и креатинин во крв
- Биомониторинг (на крај од петдневната работна недела): концентрација на талиум во урина изразена на грам креатинин.

Рок: 12 месеци

3.1.20 Тврд метал

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- Ртг на бели дробови (ПА)

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- Ртг на бели дробови (ПА) по 5 год експозиција, на секои 36 мес.

Рок: 12 месеци

3.1.21 Фосфор и неговите соединенија

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза и статус насочен кон горен респираторен систем, усната шуплина, мандибула и кожа
- билирубин, трансаминази АЛТ, АСТ, алкална фосфатаза, уреа и креатинин во крв

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза и статус насочен кон горен респираторен систем, усната шуплина, мандибула и кожа
- билирубин, трансаминази АЛТ, АСТ, алкална фосфатаза, Ца, П, уреа и креатинин во крв
- Ртг на долна вилица - по 10 год експозиција, на секои 60 месеци.

Рок: 12 месеци

3.2 ГАСОВИ

3.2.1 Јаглероден моноксид

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- Испитување на тремор: потпис, цртање на друг, квадрат и спирала
- Тестирање на сетилото за рамнотежа (Ромберг -ов тест, посензитивна проба на Ромберг-ов тест, компасен од, тест на покажување, факултативно: испитување на нистагмус)
- Психолошки преглед: испитување на психофизиолошките способности, карактеристиките на личноста и скрининг на психоорганички пореметувања

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- Испитување на тремор: потпис, цртање на друг, квадрат и спирала
- Тестирање на сетилото за рамнотежа (Ромберг -ов тест, посензитивна проба на Ромберг-ов тест, компасен од, тест на покажување, факултативно: испитување на нистагмус)
- Психолошки преглед: испитување на психофизиолошките способности, карактеристиките на личноста и скрининг на психоорганички пореметувања
- Невропсихијатриски преглед (преглед од невролог и психијатар)
- Биомониторинг: концентрација на карбоксиемоглобин на крајот од работното време

Рок: 12 месеци

3.2.2 Флуор и неговите соединенија

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза и статус фокусиран на респираторен систем, кожа и слузници.

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза и статус фокусиран на респираторен систем, кожа и слузници.
- Ртг на карлица по 5 год експозиција на секои 36 месеци
- Биомониторинг (на крај на работната недела): концентрација на флуориди во урина изразена на грам креатинин.

Рок: 12 месеци

3.2.3. Халогени елементи и нивните соединенија (без флуор и неговите соединенија)

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза и статус фокусиран на респираторен систем, кожа и слузници.

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза и статус фокусиран на респираторен систем, кожа и слузници.

Рок: 12 месеци

3.2.4. Прости загушливци - метан, етан, јаглороден диоксид и др.

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза и статус фокусиран на респираторен систем и кардиоваскуларен систем

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза и статус фокусиран на респираторен систем и кардиоваскуларен систем

Рок: 12 месеци

3.2.5 . Цијаниди

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- Испитување на тремор: потпис, цртање на друг, квадрат и спирала
- Тестирање на сетилото за рамнотежа (Ромберг-ов тест, посензитивна проба на Ромберг-ов тест, компасен од, тест на покажување, факултативно: испитување на нистагмус)

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- Испитување на тремор: потпис, цртање на друг, квадрат и спирала
- Тестирање на сетилото за рамнотежа (Ромберг-ов тест, посензитивна проба на Ромберг-ов тест, компасен од, тест на покажување, факултативно: испитување на нистагмус)
- преглед од ОРЛ специјалист
- Биомониторинг: концентрација на тиоцијанати во урина на крај од работното време.

Рок: 12 месеци

3.2.6 . Сулфурводород

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- Испитување на тремор: потпис, цртање на друг, квадрат и спирала
- Тестирање на сетилото за рамнотежа (Ромберг-ов тест, посензитивна проба на Ромберг-ов тест, компасен од, тест на покажување, факултативно: испитување на нистагмус)
- Испитување на сетилото за мирис

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- Испитување на тремор: потпис, цртање на друг, квадрат и спирала
- Тестирање на сетилото за рамнотежа (Ромберг -ов тест, посензитивна проба на Ромберг-ов тест, компасен од, тест на покажување, факултативно: испитување на нистагмус)
- Испитување на сетилото за мирис
- Психолошка обработка
- По индикација преглед од невропсихијатар

Рок: 12 месеци

3.3 ОРГАНСКИ СОЕДИНЕНИЈА

3.3.1 Алифатични и алициклични јагленоводороди (н-хексан, циклохексан и др)

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- Тестирање на сетилото за рамнотежа (Ромберг -ов тест, посензитивна проба на Ромберг-ов тест, компасен од, тест на покажување, факултативно: испитување на нистагмус)
- Психолошка обработка (психофизиолошки способности, карактеристиките на личноста и скрининг за психоргански пореметувања)
- преглед од невропсихијатар (невролог и психијатар)
- број на тромбоцити, билирубин, тансаминази, АЛТ, АСТ, уреа и креатинин

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- Тестирање на сетилото за рамнотежа (Ромберг -ов тест, посензитивна проба на Ромберг-ов тест, компасен од, тест на покажување, факултативно: испитување на нистагмус)
- Психолошка обработка (психофизиолошки способности, карактеристиките на личноста и скрининг за психоргански пореметувања)
- преглед од невропсихијатар (невролог и психијатар)
- број на тромбоцити, билирубин, тансаминази, АЛТ, АСТ, уреа и креатинин
- Биомониторинг (на последниот работен ден, на крајот од смената): при експозиција на н-хексан: 2,5-хександион во урина; при експозиција на циклохексан: циклохексан во урина.

Рок: 12 месеци

3.3.2 Циклични јагленоводороди (ароматични јагленоводороди)

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- Испитување на функцијата за вид: колорен вид
- Испитување на сензибилитетот за болка, допир и температура на горните и долните екстремитети
- Психолошка обработка (психофизиолошки способности, карактеристиките на личноста и скрининг за психоргански пореметувања)
- По индикација преглед од невропсихијатар (невролог и психијатар)
- Број на тромбоцити, ретикулоцити, леукоцитарна формула, билирубин, тансаминази, АЛТ, АСТ, алкална фосфатаза, уреа и креатинин во крв.

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- Испитување на функцијата за вид: колорен вид
- Испитување на сензибилитетот за болка, допир и температура на горните и долните екстремитети
- Психолошка обработка (психофизиолошки способности, карактеристиките на личноста и скрининг за психоргански пореметувања)
- преглед од невропсихијатар (невролог и психијатар)
- број на тромбоцити, ретикулоцити, леукоцитарна формула, билирубин, тансаминази, АЛТ, АСТ, алкална фосфатаза, уреа и креатинин во крв.
- Биомониторинг (на последниот работен ден од неделата, на крај од смената):
 - експозиција на бензен: одредување на бензен во урина или во издишан воздух или транс- транс -муконска киселина во урина
 - експозиција на етилбензен: одредување на етилбензен во урина и/или манделична киселина во урина
 - експозиција на толуен: одредување а толуен во крв или издишан воздух
 - експозиција а ксилен: одредување на ксилен во крв
 - експозиција на стирен: одредување на стирен во крв или во издишан воздух или манделична киселина во урина
 - експозиција на другите циклични јагленоводороди: концентрација на соединението или специфичниот метаболит во биолошки материјал.

Рок: 12 месеци

3.3.3 Амино и нитро соединенија на цикличните јагленоводороди, нивните хомолози и деривати**ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД**

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- Испитување на функцијата за вид: колорен вид
- Испитување на сензибилитетот за болка, допир и температура на горните и долните екстремитети
- Психолошка обработка (психофизиолошки способности, карактеристиките на личноста и скрининг за психоргански пореметувања)
- По индикација преглед од невропсихијатар (невролог и психијатар)
- број на тромбоцити, ретикулоцити, леукоцитарна формула, билирубин, тансаминази, АЛТ, АСТ, алкална фосфатаза, уреа и креатинин во крв.

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- Испитување на функцијата за вид: колорен вид
- Испитување на сензибилитетот за болка, допир и температура на горните и долните екстремитети
- Психолошка обработка (психофизиолошки способности, карактеристиките на личноста и скрининг за психоргански пореметувања)
- Преглед од невропсихијатар (невролог и психијатар)
- број на тромбоцити, ретикулоцити, леукоцитарна формула, билирубин, тансaminaзи, АЛТ, АСТ, алкална фосфатаза, уреа и креатинин во крв.
- Биомониторинг (на последниот работен ден од неделата, на крај од смената):
 - експозиција на анилин: одредување на п-аминофеноли во урина и метхемоглобин
 - експозиција на нитобензен: одредување на п-нитрофеноли во урина и метхемоглобин
 - експозиција на другите amino и нитро соединенија на цикличните јагленоводороди: концентрација на соединението или специфичниот метаболит во биолошки материјал.

Рок: 12 месеци

3.3.4 Халогени деривати на алифатичните и цикличните јагленоводороди**ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД**

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- Испитување на функцијата за вид: колорен вид
- Испитување на сензибилитетот за болка, допир и температура на горните и долните екстремитети
- Психолошка обработка (психофизиолошки способности, карактеристиките на личноста и скрининг за психоргански пореметувања)
- По индикација преглед од невропсихијатар (невролог и психијатар)
- број на тромбоцити, ретикулоцити, леукоцитарна формула, билирубин, тансaminaзи, АЛТ, АСТ, алкална фосфатаза, уреа и креатинин во крв.

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- Испитување на функцијата за вид: колорен вид

- Испитување на сензибилитетот за болка, допир и температура на горните и долните екстремитети
- Психолошка обработка (психофизиолошки способности, карактеристиките на личноста и скрининг за психоргански пореметувања)
- Преглед од невропсихијатар (невролог и психијатар)
- Број на тромбоцити, ретикулоцити, леукоцитарна формула, билирубин, тансаминази, АЛТ, АСТ, алкална фосфатаза, уреа и креатинин во крв.
- Биомониторинг (на последниот работен ден од неделата, на крај од смената):
 - експозиција на трихлоретилен: трихлороцетна киселина во урина, трихлоретанол во урина и вкупните трихлор соединенија во урина или одредување на трихлоретилен во урина и крв
 - експозиција на перхлоретилен: одредување на перхлоретилен во крв или издишан воздух,
 - експозиција на метилхлороформ: одредување на метилхлороформ во крв или трихлоретанол во урина
 - експозиција на дихлорметан: одредување на дихлорметан во крв или издишан воздух, покрај одредувањето на карбоксиемоглобин
 - експозиција на останатите халогени деривати на алифатичните и цикличните јагленоводороди: концентрација на соединението или специфичниот метаболит во биолошки материјал.

Рок: 12 месеци

3.3.5 Алкохоли, естри, етри, алдехиди и кетони

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- Тестирање на сетилото за рамнотежа (Ромберг -ов тест, посензитивна проба на Ромберг-ов тест, компасен од, тест на покажување, факултативно: испитување на нистагмус)
- број на тромбоцити, билирубин, тансаминази, АЛТ, АСТ, алкална фосфатаза, уреа и креатинин

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- Тестирање на сетилото за рамнотежа (Ромберг -ов тест, посензитивна проба на Ромберг-ов тест, компасен од, тест на покажување, факултативно: испитување на нистагмус)
- По индикација преглед од невропсихијатар (невролог и психијатар)
- Преглед од ОРЛ специјалист

- број на тромбоцити, билирубин, тансaminaзи, АЛТ, АСТ, алкална фосфатаза,
- уреа и креатинин
- Биомониторинг (на последниот работен ден, на крајот од смената): одредување на метаболитите на примарната супстанца

Рок: 12 месеци

3.3.6 Амиди, НН - диметил формаид

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- билирубин, тансaminaзи, АЛТ, АСТ, алкална фосфатаза, уреа и креатинин во крв
- Ртг на бели дробови (ПА)

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- билирубин, тансaminaзи, АЛТ, АСТ, алкална фосфатаза, уреа и креатинин во крв
- Ртг на бели дробови (ПА) по 5 год експозиција на секои 36 месеци.
- Биомониторинг (на последниот работен ден во неделата, на крајот од смената): одредување на НН- диметил формаид во урина или крв

Рок: 12 месеци

3.3.7 Пестициди

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- Психолошка обработка (психофизиолошки способности, карактеристиките на личноста и скрининг за психоргански пореметувања)
- по индикација преглед од невропсихијатар (невролог и психијатар)
- билирубин, тансaminaзи, АЛТ, АСТ, алкална фосфатаза, псевдохолинестераза, уреа и креатинин во крв.
- одредување на еритроцитна ацетилхолинестераза (минимум 2 одредувања , а ако има поголема разлика од 20%- уште едно одредување)

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- Психолошка обработка (психофизиолошки способности, карактеристиките на личноста и скрининг за психоргански пореметувања)

- Преглед од невропсихијатар (невролог и психијатар)
- билирубин, тансаминази, АЛТ, АСТ, алкална фосфатаза, псеудохолинестераза, уреа и креатинин во крв.
- Биомониторинг (на крај од работниот ден во кој постоела експозиција на пестициди):
 - органофосфорни пестициди: алкил фосфати во урина или еритроцитна холинестераза.
 - карбамати: еритроцитарна ацетилхолинестераза или одредување на специфичен метаболит во урина
 - пиретроиди: пиретроиди во урина, алтернативно 3-феноксibenзоева киселина и 4-хидрокси-3-феноксibenзоева киселина во урина
 - линдан: одредување на линдан во крв
 - паратион: п-нитрофенол во урина
 - динитро-ортокрезол: динитро-ортокрезол во крв
 - други пестициди: концентрација на активната супстанца или специфичниот метаболит во биолошки материјал.

3.3.8 Јаглен дисулфид

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- Испитување на функцијата на видот- колорен вид
- Испитување на сензибилитетот за болка, допир и температура на горните и долните екстремитети.
- Психолошка обработка (психофизиолошки способности, карактеристиките на личноста и скрининг за психоргански пореметувања)
- По индикација преглед од невропсихијатар (невролог и психијатар)
- Билирубин, тансаминази, АЛТ, АСТ, уреа и креатинин

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- Испитување на функцијата на видот- колорен вид
- Испитување на сензибилитетот за болка, допир и температура на горните и долните екстремитети.
- Психолошка обработка (психофизиолошки способности, карактеристиките на личноста и скрининг за психоргански пореметувања)
- Преглед од невропсихијатар (невролог и психијатар)
- билирубин, тансаминази, АЛТ, АСТ, уреа и креатинин
- Биомониторинг: одредување на 2-тиотиазалидин-4-карбоксилна киселина (ТТЦА) во урина, на крај од смената во последниот работен ден од неделата.

Рок: 12 месеци

3.3.9 Вештачки смоли и пластични маси

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- билирубин, трансаминази АЛТ, АСТ, алкална фосфатаза, уреа и креатинин во крв, ретикулоцити, тромбоцити, леукоцитарна формула.

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- билирубин, трансаминази АЛТ, АСТ, алкална фосфатаза, уреа и креатинин во крв, ретикулоцити, тромбоцити, леукоцитарна формула.
- биолошки мониторинг (на последниот ден од неделата, на крајот од смената): за експозиција на фенолни смоли- феноли во урина; за експозиција
- на цијанидни смоли- тиоцијанати во урина
- Психолошка обработка (психофизиолошки способности, карактеристиките
- на личноста и скрининг за психоргански пореметувања)
- Невропсихијатриски преглед (невролог и психијатар)
- Алерготестови - сензибилизација на професионални алергени (скин-прицк; патцх), риноманометрија, кариограм

Рок: 12 месеци

3.3.10 Винилхлорид мономер

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- билирубин, трансаминази АЛТ, АСТ, алкална фосфатаза, уреа и креатинин во крв, ретикулоцити, тромбоцити, леукоцитарна формула.
- по индикација капилароскопија, Цолд тест, плетизмографија, Доплер

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- билирубин, трансаминази АЛТ, АСТ, алкална фосфатаза, уреа и креатинин во крв, ретикулоцити, тромбоцити, леукоцитарна формула.
- Ултразвучен преглед на абдомен
- Рентгенграфија на шаки - по 5 год експозиција на секои 36 месеци
- Биомониторинг: одредување на тиодигликолна киселина во урина на последниот работен ден во неделата на крајот од смената.
- Капилароскопија, Цолд тест, плетизмографија, Доплер

Рок: 12 месеци

3.4 ОСТАНАТИ МАТЕРИИ

3.4.1 Гасови, пареи и аеросоли со иритативно, токсично и сензибилизирачко дејство

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза и статус фокусиран на респираторен систем (горен и долен) и кожа
- Ртг на бели дробови (ПА)
- По индикација риноманометрија

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза и статус фокусиран на респираторен систем (горен и долен) и кожа
- Ртг на бели дробови (ПА) по 5 годишна експозиција, на секои 36 месеци.
- Риноманометрија - на секои 36 месеци
- Алерготестови по скин-прицк метода, ИгЕ - со општи инхалациони алергени или специфични инхалациони алергени ;
- по индикација - неспецифичен бронхопровокационен тест,
- по индикација - гасни анализи во мирување и при физички напор

Рок: 12 месеци

3.4.2 Нефиброгена прашина

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- Ртг на бели дробови (ПА)

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- Ртг на бели дробови (ПА) по 5 год експозиција, на секои 36 месеци
- по индикација - гасни анализи во мирување и при физички напор

Рок: 12 месеци

3.4.3 Фиброгена прашина (слободен SiO_2 , и др)

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- Ртг на бели дробови (ПА)

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- Ртг на бели дробови (ПА) по 5 год експозиција, на секои 36 месеци (по индикација и порано), конзилијарно читање по ИЛО 80, ревизија 2000,
- по индикација - гасни анализи во мирување и при физички напор

Рок: 12 месеци

3.4.4 Азбест**ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД**

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- Ртг на бели дробови (ПА)

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- Ртг на бели дробови (ПА) по 5 год експозиција, на секои 36 месеци (по индикација и порано), конзилијарно читање по ИЛО 80, ревизија 2000
- Компјутеризирана томографија на бели дробови
- по индикација - гасни анализи во мирување и при физички напор

3.4.5. Киселини, бази, нивни анхидриди и соли**ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД**

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза и статус фокусиран на кожа, слузокожа, заби и респираторен систем

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза и статус фокусиран на кожа, слузокожа, заби и респираторен систем

Рок: 12 месеци

3.4.6. Вештачки ѓубрива**ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД**

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза и статус насочен кон респираторен систем, видливи слузокожи и кожа
- билирубин, трансаминази АЛТ, АСТ, уреа и креатинин во крв
- Ртг на бели дробови (ПА)

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза и статус насочен кон респираторен систем, видливи
- слузокожи и кожа
- билирубин, трансаминази АЛТ, АСТ,
- уреа и креатинин во крв
- Ртг на бели дробови (ПА) по 5 год експозиција на секои 36 месеци (по индикација и порано)
- по индикација - гасни анализи во мирување и при физички напор

Рок: 12 месеци

3.4.7. Материи или извори на зрачење со докажано канцерогено дејство на човекот (категорија А1 од листата на канцерогени на СЗО)**ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД**

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- Специфични биомаркери на ефекти на соодветните канцерогени
- Ултразвучен преглед на целните органи и органски системи по 5 год експозиција, на секои 12 месеци.

Рок: 12 месеци

3.4.8. Други (досега ненаведени) хемиски материи, односно опасни и недоволно испитани материјали и препарати**ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД**

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза и испитувања според актуелната стручна литература

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза и испитувања според актуелната стручна литература

Рок: 12 месеци

4. БИОЛОШКИ АГЕНСИ

4.1 Изложеност на туберкулозен бацил

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- Туберкулинска проба
- Ртг на бели дробови (ПА)

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- Туберкулинска проба
- Ртг на бели дробови (ПА) на секои 60 месеци (по индикација и порано)

Рок: 18 месеци

4.2 Изложеност на вирусите на хепатитис Б и/или Ц

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- тромбоцити, билирубин, трансаминази (АЛТ, АСТ)
- Специфични биомаркери за контакт со вирусот:
- за хепатитис Б- ХБсАг и анти ХБц тотал
- за хепатитис Ц: анти ХЦВ антитета

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- тромбоцити, билирубин, трансаминази (АЛТ, АСТ)
- Специфични биомаркери за контакт со вирусот:
- за хепатитис Б- ХБсАг и анти ХБц тотал
- за хепатитис Ц: анти ХЦВ

Рок: 18 месеци

4.3 Изложеност на вирусите на ХИВ

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- тромбоцити, билирубин, трансаминази (АЛТ, АСТ)
- Специфични биомаркери за контакт со вирусот на ХИВ

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- тромбоцити, билирубин, трансаминази (АЛТ, АСТ)
- Специфични биомаркери за контакт со вирусот на ХИВ

Рок: 18 месеци

4.4 Изложеност на други (ненаведени) биолошки штетности**ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД**

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- тромбоцити, билирубин, трансаминази (АЛТ, АСТ)
- Специфични биомаркери за контакт со биолошкиот агенс
- Ртг на бели дробови (ПА)

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- тромбоцити, билирубин, трансаминази (АЛТ, АСТ)
- Специфични биомаркери за контакт со биолошкиот агенс
- Ртг на бели дробови (ПА) на секои 60 месеци.

Рок: 18 месеци

5.0 ПОСЕБНИ ШТЕТНОСТИ И ОПАСНОСТИ**5.1. Работа на височина****ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД**

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- Испитување на сетилото за вид: форија фузија колорен вид
- Тестирање на сетилото за рамнотежа (Ромберг -ов тест, посензитивна проба на Ромберг-ов тест, компасен од, тест на покажување, факултативно: испитување на нистагмус)
- Психолошки преглед (психофизиолошки способности и карактеристики на личноста)
- невропсихијатриски преглед (невролог и психијатар)

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- Испитување на сетилото за вид: форија фузија колорен вид, по индикација преглед од офталмолог
- Тонална лиминарна аудиометрија
- Тестирање на сетилото за рамнотежа (Ромберг - ов тест, посензитивна проба на Ромберг-ов тест, компасен од, тест на покажување, факултативно: испитување на нистагмус)
- Психолошки преглед (психофизиолошки способности и карактеристики на личноста) - на секои 36 месеци.
- Невропсихијатриски преглед (невролог и психијатар)
- Преглед од ОРЛ специјалист

Рок: 12 месеци

5.2. Работа под земја**ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД**

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- Испитување на сетилото за вид : форија фузија колорен вид
- Тестирање на сетилото за рамнотежа (Ромберг -ов тест, посензитивна проба на Ромберг-ов тест, компасен од, тест на покажување, факултативно: испитување на нистагмус)
- Психолошки преглед (психофизиолошки способности и карактеристики на личноста)
- Ртг на бели дробови (ПА)
- По индикација: невропсихијатриски преглед (невролог и психијатар)

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- Испитување на сетилото за вид : форија фузија колорен вид
- Тестирање на сетилото за рамнотежа (Ромберг -ов тест, посензитивна проба на Ромберг-ов тест, компасен од, тест на покажување, испитување на нистагмус)
- Преглед од ОРЛ специјалист
- Преглед од офталмолог
- Психолошки преглед (сихофизиолошки способности и карактеристики на личноста) - на секои 36 месеци
- Ртг на бели дробови (ПА) на секои 60 месеци
- Невропсихијатриски преглед (невролог и психијатар)

Рок: 12 месеци

5.3. Работа ноќе

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- Психолошки преглед (психофизиолошки способности и карактеристики на личноста)
- Испитување на сетилото за вид: стереоскопски вид, факултативно-адаптација на темно
- По индикација преглед од офталмолог
- По индикација: невропсихијатриски преглед (невролог и психијатар)

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- Испитување на сетилото за вид: стереоскопски вид, факултативно-адаптација на темно
- Преглед од офталмолог
- Психолошки преглед (психофизиолошки способности и карактеристики на личноста) - на секои 36 месеци
- Невропсихијатриски преглед (невролог и психијатар)

Рок: 18 месеци

5.4. Внатрешен транспорт (возачи на виљушкари, дигалки, транспортери, градежни и земјоделски машини)

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- Испитување на сетилото за вид: форија, фузија, колорен вид; факултативно: периметрија, адаптација на темно.
- Тестирање на сетилото за рамнотежа (Ромберг -ов тест, посензитивна проба на Ромберг-ов тест, компасен од, тест на покажување, факултативно: испитување на нистагмус)
- Психолошки преглед (психофизиолошки способности и карактеристики на личноста)
- По индикација: невропсихијатриски преглед (невролог и психијатар)

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- Испитување на сетилото за вид : форија, фузија, колорен вид; факултативно: периметрија, адаптација на темно
- Тестирање на сетилото за рамнотежа (Ромберг -ов тест, посензитивна проба на Ромберг-ов тест, компасен од, тест на покажување, испитување на нистагмус)

- Преглед од ОРЛ специјалист
- Преглед од офталмолог
- Психолошки преглед (психофизиолошки способности и карактеристики на личноста)
- Невропсихијатриски преглед (невролог и психијатар)

Рок: 12 месеци

5.5. Работа во нехигиенски услови, присуство на влага, непријатни мириси и испарувања

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- билирубин, трансаминази АЛТ, АСТ, алкална фосфатаза, уреа, креатинин во крв
- Ртг на бели дробови (ПА)

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- билирубин, трансаминази АЛТ, АСТ, алкална фосфатаза, уреа, креатинин во крв
- Ртг на бели дробови (ПА), на секои 36 месеци.

Рок: 12 месеци

5.6. Работа во сообраќајот на патиштата

Оваа материја се регулира со посебен Правилник.

5.5. Управување со одговорни системи (системи со посебни барања, сложени системи)

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- Испитување на сетилото за вид: форија, фузија, колорен вид; факултативно: периметрија, адаптација на темно
- Тестирање на сетилото за рамнотежа (Ромберг -ов тест, посензитивна проба на Ромберг-ов тест, компасен од, тест на покажување, факултативно: испитување на нистагмус)
- Психолошки преглед (психофизиолошки способности и карактеристики на личноста)
- Скрининг за психоактивни супстанции во урина
- Невропсихијатриски преглед (невролог и психијатар)

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- Испитување на сетилото за вид : форија, фузија, колорен вид; факултативно: периметрија, адаптација на темно
- Тестирање на сетилото за рамнотежа (Ромберг -ов тест, посензитивна проба на Ромберг-ов тест, компасен од, тест на покажување, факултативно: испитување на нистагмус)
- Психолошки преглед (психофизиолошки способности и карактеристики на личноста)
- Скрининг за психоактивни супстанции во урина
- Невропсихијатриски преглед (невролог и психијатар)
- Преглед од ОРЛ специјалист
- Преглед од офталмолог

Рок: 12 месеци

5.6. Одговорност за безбедноста на другите или за безбедноста на средината**ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД**

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- Испитување на сетилото за вид : форија, фузија, колорен вид; факултативно: периметрија, адаптација на темно
- Тестирање на сетилото за рамнотежа (Ромберг -ов тест, посензитивна проба на Ромберг-ов тест, компасен од, тест на покажување, факултативно: испитување на нистагмус)
- Психолошки преглед (психофизиолошки способности и карактеристики на личноста)
- Невропсихијатриски преглед (невролог и психијатар)

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- Стандарден минимум*
- Целна анамнеза
- Испитување на сетилото за вид : форија, фузија, колорен вид; факултативно: периметрија, адаптација на темно
- Тестирање на сетилото за рамнотежа (Ромберг -ов тест, посензитивна проба на Ромберг-ов тест, компасен од, тест на покажување, факултативно: испитување на нистагмус)
- Психолошки преглед (психофизиолошки способности и карактеристики на личноста)
- Невропсихијатриски преглед (невролог и психијатар)
- Преглед од ОРЛ специјалист
- Преглед од офталмолог

Рок: 12 месеци

6.0 ДОПОЛНУВАЊЕ

- 6.1 * СТАНДАРДЕН МИНИМУМ:

Стандардниот минимум е задолжителен за сите систематски прегледи како и за претходните, насочените и периодичните прегледи.

- Анамнестички податоци (работна анамнеза, главни тешкотии, сегашна болест, фамилијарна анамнеза, лична анамнеза, социјалноепидемиолошки податоци)
- Статус по системи и антропометрија (телесна маса, телесна височина и БМИ)
- Основни лабораториски анализи СЕ, КС (Ер, Хгб, Хтц, Ле), гликемија, холестерол, триглицериди, урина (шеќер, протеини, билирубин, уробилиноген, седимент)
- Испитување на функцијата на видот : острина на видот за близина и далечина,
- Аудиометрија
- Спирометрија
- ЕКГ (12 одводи)
- Радиофотографија на граден кош - по одлука на лекарот

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
3726.**

Врз основа на член 69 став 5 од Законот за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 92/07 и 161/09), министерот за транспорт и врски, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА СПЕЦИФИКАЦИИТЕ НА ВОЗИЛАТА-ЦИСТЕРНИ КОИ ПРЕВЕЗУВААТ БЕНЗИНИ И/ИЛИ
ОРГАНСКИ РАСТВОРУВАЧИ *****Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат спецификациите на возилата – цистерни кои превезуваат бензини и/или органски растворувачи (опасни материи кои предизвикуваат емисии на испарливо органско соединение).

Член 2

Возилата-цистерни кои превезуваат бензини и/или органски растворувачи треба да се проектирани и да работат така што:

- по истоварот на бензинот остатокот од испарувањата треба да се задржи во цистерната;
- да ги прифатат и задржат повратните испарувања од инсталациите за складирање во бензинските станици или терминалите;
- испарувањата од цистерната од алинеја 1 и 2 на овој став мора да се задржат во цистерната се додека не се изврши повторно натовар на терминалот, освен испарувањата испуштени од сигурносниот вентил.

Одредбите од став 1 алинеја 2 од овој член се однесуваат и на железнички вагони – цистерни, ако ги снабдуваат бензинските станици или терминали со бензин, на кои се врши преодно складирање на испарувањата.

Член 3

Спојката на возилата – цистерни која обезбедува врска со товарната постројка треба да има четири инчен машински адаптер (101,6mm) определен согласно техничката спецификација за долно полнење и собирање на испарувањето како што се опремени возилата цистерни MC-306 според: API (American Petroleum Institute) Препорачана пракса 1004 Седмо издание, ноември 1988 – поглавје 2.1.1.1 - Адаптер за одвод на испарувањата.

Член 4

Спојката низ која се испушта и собира испарувањето треба да има четири инчен машински адаптер (101,6mm) определен согласно техничката спецификација за долно полнење и собирање на испарувањето ка-

ко што се опремени возилата цистерни MC-306 според: API (American Petroleum Institute) Препорачана пракса 1004 Седмо издание, ноември 1988 – поглавје 4.1.1.2- Адаптер за одвод на испарувањата.

Член 5

Сите возила со долно полнење треба да носат идентификациска табличка на која е наведен максимално дозволения број раце за полнење кои работат истовремено, со сигурност дека не се испуштаат никакви испарувања преку вентилите Р и V на одделот, кога максималниот повратен притисок на постројката е 55 милибари.

Член 6

Возилото треба да биде поврзано со контролната единица од постројката за полнење преку 10 пински индустриски – стандарден електричен конектор.

Машкиот конектор треба да биде поставен на возилото, а женскиот дел од конекторот треба да биде прикачен на подвижниот дел од раката поврзан за контролната единица од постројката за полнење.

Член 7

Детекторите за прелевање кои го отчитуваат нивото на полнење од страната на возилото треба да бидат двојичени термисторски сензори или двојичени оптички сензори, петојичени оптички сензори или компатибилен еквивалент кој обезбедува системот да биде сигурен.

Термисторите треба да имаат негативен температурен коефициент.

Возилото треба да биде поврзано со постројката за полнење преку заеднички повратен проводник од сензорите за преполнување, кој треба да биде поврзан за пинот 10 од машкиот конектор преку шасијата на возилото.

Член 8

На идентификациската табличка од членот 5 од овој правилник, треба да е наведен типот на сензорите за детекција на преполнувањето (на пример дали е двојичен или петојичен).

Член 9

Кога возилото не е натоварено, максималната височината на оската на адаптерите за течна фаза не треба да биде поголема од 1,4 метри.

Кога возилото е натоварено минималната височината на оската на адаптерите за течна фаза не треба да биде помала 0,5 метри.

Височината на оската на адаптерите за течна фаза препорачливо е да биде помеѓу 0,7 до 1,0 метар.

Член 10

Хоризонталното растојание на адаптерите не треба да биде помало од 0,25 метра. Минималното хоризонтално растојание на адаптерите препорачливо е да биде 0,3 метри.

* „Со овој подзаконски пропис се врши усогласување со прописот на Европската унија -Директива на Европскиот парламент и Советот за контрола на емисии од испарливо органско соединение (VOC) кои произлегуваат од складирање на бензин и негово дистрибуирање од терминалите до бензинските станици, CELEX број 31994L0063 “.

Сите адаптери за течна фаза треба да се поставени во простор кој не надминува должина од 2,5 метри.

Член 11

Адаптерот за собирање испарувања (гасна фаза) препорачливо е да биде поставен од десната страна на адаптерите за течна фаза.

Кога возилото не е натоварено, максималната височината на оската на адаптерите за собирање испарувања не треба да биде повисока од 1,5 метри.

Кога возилото е натоварено минималната височината на оската на адаптерите за собирање испарувања не треба да биде пониска од 0,5 метри.

Член 12

Конекторот за заземјување/преполнување треба да е поставен од десната страна на адаптерите за течна и гасна фаза.

Кога возилото не е натоварено, максималната височината на конекторот за заземјување/преполнување не треба да биде повисока од 1,5 метри.

Кога возилото е натоварено минималната височина на конекторот за заземјување/преполнување не треба да биде пониска од 0,5 метри.

Сите врски (уреди за поврзување) треба да бидат сместени само од едната страна на цистерната.

Член 13

Возилото не треба да се полни се додека не се добијат сигнали од комбинираниот уред за заземјување/преполнување дека е одобрено полнењето.

Во случај на пополнување или губење на заземјувањето на возилото, контролниот уред на полначот треба да го затвори контролниот вентил за полнење.

Член 14

Возилото треба да отпочне да се полни откако цре-вото за собирање на испарувањето ќе биде поврзано со возилото и откако ќе се обезбеди слободен проток на ослободените испарувања од возилото во системот за собирање на испарувањата на постројката.

Член 15

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.01-16705
20 декември 2010 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Миле Јанакиески, с.р.

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 3727.

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-ва на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македо-нија" бр.70/1992) на седницата одржана на 15 декември 2010 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА членот 42 став 1 во делот: „ако е дозволена жалба“ ... од Законот за управните спорови („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/2006 и 150/2010).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-вод поднесена иницијатива на Стамен Филипов од Скопје, со Решение У.бр.51/2010 од 13 октомври 2010 година, поведе постапка за оценување на уставноста на членот 42 став 1 во делот: „ако е дозволена жалба“ од Законот означен во точката 1 од оваа одлука. По-стапката беше поведена затоа што пред Судот со основ се постави прашањето за согласноста на оспорениот дел од одредбата од Законот со Уставот.

4. Во делот од Законот за управните спорови, кој се однесува на „Постапка“, со одредбите од членовите 19-42 е уредена постапката по тужба и со членот 42 став 1 е предвидено: „Пресудата, односно решението содржи назив на судот, име и презиме на претседателот на со-ветот и на членовите на советот и записничарот, ими-њата и презимињата на странките и нивните застапни-ци, кратко излагање на предметот на спорот и денот кога пресудата, односно решението се изречени и обја-вени, диспозитив, образложение и поука за жалба, ако е дозволена жалба. Диспозитивот мора да биде одвоен од образложението“.

5. Судот на седницата утврди дека со членот 50 став 2 од Уставот се гарантира судска заштита на зако-нитоста на поединечните акти на државната управа и на другите институции што вршат јавни овластувања.

Според Амандманот XXI со кој е заменет членот 15 од Уставот, се гарантира правото на жалба против од-луки донесени во постапка во прв степен пред суд.

Уставот со тоа прокламира двостепеност во одлучу-вањето на судовите, како една од гаранциите за обезбе-дување и јакнење на законитоста во остварувањето на слободите и правата на граѓаните.

Амандманот XXI на Уставот го гарантира ова право без оглед на видот на судот, територијата на која тој ја остварува надлежноста или пак видот на споровите што се водат пред него, што значи дека ова право се га-рантира секогаш кога е донесена одлука на суд во про-востепена постапка. За целосно остварување на право-то на жалба не е доволно истата само да се предвиди како правен лек, туку треба и понатаму да е уредена по однос на роковите за изјавување, причините поради кои може да се изјави и судот кој е надлежен да поста-пува по неа.

Под изразот „одлука“, во генеричка смисла се по-дразбира поединечниот правен акт што го донесува суд при постапувањето и решавањето на конкретна правна работа. Во формална смисла на зборот судскиот акт е правен акт кој го донесува судски орган (суд по опре-делена судска постапка). Судски акт по правило се

изразува во писмена форма и најчесто се нарекува пресуда, а може да се јави и во вид на одлука или решение.

Тргнувајќи од наведените уставни одредби и од содржината на одредбите од Законот за управните спорови, неспорно е дека Управниот суд, како дел од судскиот систем, како првостепен суд, меѓу другото, донесува одлуки во форма на решение или во форма на пресуда. Поконкретно, Судот, според членот 39 од Законот, го решава спорот со пресуда. Со решение, Управниот суд одлучува за прашања од постапката, како што се отфрлање на тужбата од причините утврдени во членот 25 став 2 и членот 26 од Законот.

Од изнесените законски одредби, Судот утврди дека Управниот суд конкретната правна работа ја решава преку донесување на решение или пресуда, со што странките остваруваат судска заштита во првостепена постапка. Меѓутоа, законодавецот во Законот за управните спорови не го уредил, во посебно заглавие, правото на жалба против вака донесените одлуки, како гарантирано уставно право, туку во креирањето на ова право прифатил само редуцирана можност за нејзино изјавување, како што бил случајот со членот 39 став 2 од Законот, што Уставниот суд поради делумноста, го оценил со своја Одлука У.бр.231/2008 како неприфатливо и неуставно законско решение.

Соодветно на ставот на Уставниот суд во наведената Одлука, врз основа на уставносудската анализа на одредбите од Законот за управните спорови, Судот оцени дека на членот 42 став 1 во оспорениот дел „ако е дозволена жалба“ од Законот за управните спорови, е во несогласност со Уставот, бидејќи неспорно е дека Уставот го гарантира правото на жалба против одлуки донесени во постапка во прв степен пред суд, а Управниот суд е првостепен суд.

Од овие причини Судот оцени дека членот 42 став 1 во делот: „ако е дозволена жалба“ ... од Законот е во несогласност со Амандманот XXI од Уставот.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот Бранко Наумоски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, д-р Трендафил Ивановски, Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера Маркова, Игор Спировски, д-р Гзиме Старова и д-р Зоран Сулејманов.

У.бр.51/2010	Претседател
15 декември 2010 година	на Уставниот суд на Република
Скопје	Македонија,
	Бранко Наумоски, с.р.

3728.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992) на седницата одржана на 22 декември 2010 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА Правилникот за организација и управување со врвниот македонски домен МК во областа на Интернет и за користење на поддомените во него („Службен весник на Република Македонија“, бр. 35/2004 и 45/2008), донесен од Управниот одбор на МАРНет.

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија, по повод иницијатива на Стамен Филипов од Скопје со Решение У.бр.72/2010 од 29 септември 2010 година повеќе постапка за оценување на уставноста на актот означен во точката 1 од оваа одлука бидејќи основано се постави прашањето за неговата согласност со член 8 став 1 алинеја 3 и член 51 од Уставот.

4. Судот на седницата утврди дека, врз основа на член 13 од Правилникот за организација и работа на Македонската академска истражувачка мрежа МАРНет, како организациона единица во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Управниот одбор на МАРНет го донел оспорениот Правилник за организација и управување со врвниот македонски домен МК во областа на Интернет и за користење на поддомените во него.

Според содржината на членот 1 од Правилникот, со овој Правилник се регулираат прашањата на организацијата и управувањето со врвниот македонски домен МК во областа на Интернет, користењето на поддомените во врвниот македонски домен МК, називите на поддомените во врвниот македонски домен МК, управувањето со врвниот македонски домен МК, регистрацијата и бришењето на поддомените во врвниот македонски домен МК, правата и обврските на корисниците на поддомените на врвниот македонски домен МК и решавањето на спорови.

Во членот 2 од Правилникот е определено дека, врвниот македонски домен МК е национален домен на Република Македонија во областа на Интернет и во натамошниот текст ќе биде означен како МК-домен (став 1). Во МК-доменот се организираат поддомени кои во натамошниот текст ќе бидат означени како секундарни домени (став 2). Во секундарните домени во МК-доменот се регистрираат поддомени кои во натамошниот текст ќе бидат означени како терцијарни домени (став 3).

Во членот 3 од Правилникот е определено дека, со домените од член 2 на овој Правилник управува Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, преку организационата единица во својот состав-МАРНет, која наедно е и администратор на врвниот МК-домен и на поддомените во врвниот МК-домен, согласно со одредбите од овој Правилник.

Во Главата II членови 4 до 13 се уредени прашањата поврзани со видовите секундарни домени во МК доменот, а прашањата поврзани со називот на терцијарните домени се уредени во Главата III членови 14 до 20.

Главата IV е со наслов „Управување со МК доменот“ и ги содржи членовите 21 до 25.

За извршување на стручните, стручно-административните и техничките работи поврзани со функционирањето на МК-доменот и работите поврзани со регистрација, активирање и деактивирање на домените во МК-доменот, се формира МК-ДНС служба, согласно членот 21 став 1 од Правилникот. Според ставот 2 од истиот член од Правилникот, работите на МК-ДНС службата ги извршуваат вработените во Стручната служба на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, организациона единица-Универзитетски компјутерски центар, а согласно ставот 3, раководител на МК-ДНС службата е менаџерот на Универзитетскиот компјутерски центар.

Регистрацијата на домените, правото на жалба, условите за изјавување на жалба, роковите за жалба, органот кој одлучува по жалба и друго се уредени во Главата V членови 26 до 38.

Правата и обврските на корисниците на домените, меѓу кои и обврската за редовно намиравање на финансиските обврски поврзани со користењето на доменот, утврдени од страна на надлежен орган на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ се уредени во Главата V членови 39 до 47.

Во оспорениот член 45 од Правилникот е предвидено дека, корисникот на доменот е одговорен за секоја злоупотреба на доменот. Под злоупотреба се подразбира секоја регистрација на доменот која не е во согласност со целта на доменот и со одредбите од овој Правилник (став 1). Корисникот на доменот (или подносителот на барањето за регистрација на доменот) во целост одговара за секоја повреда на интелектуалната сопственост (т.е. авторско право, индустриска сопственост и друга заштита согласно со прописите кои ја регулираат оваа материја), како и за секоја штета настаната како резултат на таква повреда, а која произлегува од покренување постапка за регистрација на домен, регистрација или употреба на домен. МАРНет не сноси и не може да сноси никаква одговорност во врска со тоа (став 2). Во случај на спор на корисникот на доменот (или подносителот на барањето) и трето лице кој произлегува од злоупотреба на доменот МАРНет не сноси никаква одговорност спрема страните во спорот туку ги упатува страните на решавање на спорот спрема одредбите од член 53–60 од овој Правилник (став 3).

Според содржината на член 46 од Правилникот, корисникот на доменот не смее доменот да го дава на користење на други субјекти, доколку поинаку не е утврдено со овој Правилник; тој не смее да се откаже од доменот во корист на трети лица и да презема какви било работи поврзани за домените, доколку тоа го прави за стекнување финансиски, материјални или други користи од друг субјект (став 1). Доколку МК-ДНС службата утврди дека корисникот на доменот постапува спротивно на одредбата од претходниот став на овој член, може да донесе одлука со која на корисникот му се забранува регистрација на домен за време од 3 години, а регистрацијата на предметните домени ја поништува, го деактивира доменот и го брише од Регистарот (став 2). Во случајот од претходниот став на овој член соодветно се

применуваат одредбите од овој Правилник што се однесуваат на доставувањето решение, односно одлука, како и на правото и постапката по жалба (став 3).

Постапката за поништување на регистрацијата е уредена во Главата VII, која го содржи членот 48.

Во Главата VIII, членови 49 до 52 од Правилникот се уредени прашањата поврзани со стекнување на користење на домен со наследување и со отстапување на домен.

Членовите 53 до 60 од Главата IX ги уредуваат прашањата поврзани со решавање на спорови.

5. Согласно член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, владеењето на правото е утврдено како темелна вредност на уставниот поредок на Република Македонија.

Според член 51 од Уставот, во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон, а во ставот 2 од овој член од Уставот е утврдено дека секој е должен да ги почитува Уставот и законите.

Во член 110 алинеја 2 од Уставот на Република Македонија е определено дека Уставниот суд на Република Македонија помеѓу другото одлучува за согласноста на другите прописи и на колективните договори со Уставот и со законите.

Тргувајќи од содржината на членот 110 алинеја 2 од Уставот произлегува дека актот што е предмет на уставно-судска оценка треба да содржи определени правни елементи за да има карактер на пропис. Помеѓу другото, актот, предмет на уставно-судска оценка, треба да содржи општи норми на однесување, да ги уредува односите на субјектите во правото на општ начин и за неопределен круг на субјекти во правото. Од значење за впуштање во уставно-судска оценка се и содржината и формата на актот, органот кој го донел, називот и други карактеристики.

Од увидот во содржината на одредбите од оспорениот Правилник, во овој случај, без да се имаат предвид останатите карактеристики на прописите подобни за уставно-судска оценка, јасно произлегува дека се работи за пропис кој на општ начин уредува односи, за неограничен број на субјекти, и тоа по однос на права и обврски поврзани со организацијата и управувањето со врвниот македонски домен МК во областа на Интернет, користењето на поддомените во врвниот македонски домен МК, регистрацијата, правото на жалба и бришењето на поддомените во врвниот македонски домен МК, правата и обврските на корисниците на поддомените на врвниот македонски домен МК, како и решавањето на спорови. Основот пак, за донесување на ваквата регулатива е содржан во членот 13 од Правилникот за организација и работа на Македонската академска истражувачка мрежа, кој по својот карактер е акт од областа на внатрешното работење на МАРНет.

Од увидот во регистрите на правните прописи што се во важност во Република Македонија произлегува дека во времето на поднесување на иницијативата во правниот поредок не постоела законска регулатива која ги

уредувала прашањата поврзани со организација и управување со врвниот македонски домен МК во областа на Интернет и за користење на поддомените во него.

Во меѓувреме, Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 15 септември 2010 година донесе Закон за основање Македонска академска истражувачка мрежа, („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/2010 година), кој влезе во сила на 23 септември 2010 година.

Од увидот во содржината на одредбите на наведениот закон, произлегува дека со него се уредува основањето, статусот, задачите, работата, раководењето, управувањето, финансирањето, надзорот над работата, како и други прашања поврзани со работата на Македонската академска истражувачка мрежа (МАРнет), која се конституира како единствена образовна и истражувачка телекомуникациска мрежа во Република Македонија како јавна установа која врши дејност од јавен интерес со својство на правно лице, со свои органи и надлежности.

Според членот 5 алинеи 3 и 6 од Законот, МАРнет, меѓу другото планира, организира и управува со врските помеѓу корисниците на телекомуникациските услуги и управува со македонскиот домен (домен mk.), а според членот 10 алинеите 8 и 9 од Законот, Управниот одбор, меѓу другото донесува општ акт за начинот на водење на Регистарот, како и општи акти за користење на телекомуникациските услуги.

Според членот 22 од Законот, членовите на Управниот одбор, Владата на Република Македонија ќе ги именува во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон (став 1). Управниот одбор во рок од 15 дена од денот на именувањето распишува јавен конкурс за избор на директор на МАРнет, а директорот се избира во рок од 15 дена од денот на истекот на рокот во јавниот конкурс (став 2). Управниот одбор го донесува статутот во рок од 60 дена од денот на именувањето на членовите на Управниот одбор (став 3). Актот за организација и работа и актот за систематизација на работните места директорот на МАРнет ќе ги донесе во рок од 60 дена од денот на неговиот избор (став 4).

Во членот 23 од Законот е предвидено дека, општите акти предвидени со член 10 алинеја 8 од овој закон, Управниот одбор ќе ги донесе во рок од 30 дена од денот на донесувањето на статутот, а во членот 24 од Законот е предвидено дека МАРнет започнува со работа со денот на изборот на директорот.

Од анализата на одредбите од Закон за основање Македонска академска истражувачка мрежа неспорено произлегува дека проблематиката поврзана со основањето, статусот, задачите, работата, раководењето, управувањето, финансирањето, надзорот над работата, како и други прашања поврзани со работата на Македонската академска истражувачка мрежа (МАРнет) и корисниците на нејзините услуги за прв пат добива законска основа со овој закон и досега не била предмет на уредување со било каков важечки закон од правниот поредок на Република Македонија. Воедно, наведениот

закон остава простор одделни прашања да бидат доуредени со подзаконски акти што треба да ги донесат органите на МАРнет во законски пропишаните рокови.

Врз основа на наведеното произлегува дека се основани наводите од иницијативата дека оспорениот правилник како акт кој уредува права и односи на субјектите во користењето на врвниот македонски домен МК во областа на Интернет и користењето на поддомените во него нема своја основа во закон од правниот поредок на Република Македонија што не е во согласност со владеењето на правото и уставната обврска за усогласеност на прописите со Уставот и со законите од член 8 став 1 алинеја 3 и член 51 од Уставот. Ова од причина што правилниците, по својата правна природа, најчесто се подзаконски акти што се носат во функција на операционализација на конкретни законски одредби, но овде не постојат законски одредби што треба понатаму да се операционализираат, од каде, без постоење на законско овластување со оспорениот правилник изворно се уредуваат права и обврски за неограничен број субјекти. Судот, воедно, имаше предвид дека постојат и правилници со кои се уредуваат прашања од значење за внатрешното работење на правните лица кои ги донеле, но од содржината на оспорените одредби очигледно е дека оспорениот правилник нема карактер на акт кој ги уредува внатрешните прашања на органот што го донел.

Тргувајќи од наведеното Судот оцени оспорениот правилник не е во согласност со членот 8 став 1 алинеја 3 и членот 51 од Уставот.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот Бранко Наумоски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, д-р Трендафил Ивановски, Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера Маркова, д-р Гзиме Старова и д-р Зоран Сулејманов.

У.бр.72/2010

22 декември 2010 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Бранко Наумоски, с.р.

3729.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр.70/1992) на седницата одржана на 22 декември 2010 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА член 59-а и член 100-б од Законот за изменување и дополнување на Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на Република Македонија“ бр.161/2008).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија со Решение У.бр.103/2010 од 27 октомври 2010 година, поведе постапка за оценување на уставноста на членовите од Законот означен во точката 1 од оваа одлука. Постапката беше поведена затоа што пред Судот основано се постави прашањето за согласноста на оспорените членови со Уставот.

4. Судот на седницата утврди дека според член 59-а од Законот невработеното лице кое ќе стапи на работа кај работодавач без договор за вработување е должно за тоа веднаш писмено да го извести надлежниот инспекциски орган.

Во членот 100-б од Законот се предвидува:

„Глоба во износ од 200 евра во денарска противвредност ќе се изрече на самото место на физичко лице за прекршок, ако писмено не го извести надлежниот инспекциски орган за стапувањето на работа кај работодавач (член 59-а).

Покана за плаќање на глоба од ставот 1 на овој член на сторителот на прекршокот, инспекторот на трудот ќе му врати на местото на прекршокот.

Сторителот на прекршокот е должен глобата да ја плати во рок од осум дена.

Инспекторот на труд е должен на сторителот на прекршокот да му предложи постапка за порамнување, согласно со закон.

Ако инспекторот на труд констатира дека сторителот на прекршокот не ја платил глобата во рокот од став 3 на овој член, инспекторот на трудот ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка до прекршочен орган.

Глоба во износ од 700 евра во денарска противвредност ќе изрече надлежниот суд на физичко лице кое не ја платило глобата на самото место во предвидениот рок од ставот 3 на овој член“.

5. Според член 8 став 1 алинеи 3 и 8 од Уставот, темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија се владеењето на правото и хуманизмот, социјалната правда и солидарноста.

Според член 33 од Уставот, секој е должен да плаќа данок и други јавни давачки и да учествува во намирувањето на јавните расходи на начин утврден со закон.

Согласно член 34 од Уставот, граѓаните имаат право на социјална сигурност и социјално осигурување утврдени со закон и со колективен договор.

Во член 35 став 1 од Уставот е утврдено дека Републиката се грижи за социјалната заштита и социјалната сигурност на граѓаните согласно со начелото на социјална праведност.

Според член 51 од Уставот, во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој е должен да го почитува Уставот и законите.

Од наведените уставни одредби, покрај другото, произлегува дека Уставот прокламира и утврдува право на граѓаните на социјална сигурност и социјално осигурување. Уставот, исто така, ја прокламира грижата на Републиката за социјална заштита и социјална сигурност, која се остварува врз начелото на социјална праведност. Според тоа, прокламирањето на наведените уставни принципи произлегува од социјалниот карактер на државата, а видовите на правата од социјално осигурување и вработување односно засновање на работен однос, начинот, постапката и условите за остварување на овие права се оставени за уредување на законодавната власт.

Од анализата на цитираните уставни одредби, исто така, произлегува дека Република Македонија е социјална држава, во која социјалната правда е издигната на ниво на темелна вредност на уставниот поредок, а на сите граѓани им се гарантира еднаквост во слободите и правата пред Уставот и законите. Како начин за обезбедување на социјалната правда Уставот го прокламира и утврдува правото на материјална обезбеденост за време на привремена невработеност. Меѓутоа, под кои услови, во кој обем, за колкаво времетраење и на кој начин ќе се остварува ова право не е домен на уставната регулатива. Тоа е препуштено да се уреди со закон и со колективни договори.

Според член 1 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност, со овој закон се уредуваат прашањата за размена на трудот, правата и обврските на работодавците, невработените лица и државата во врска со вработувањето и осигурувањето во случај на невработеност и други прашања од значење за вработувањето.

Оспорениот член 59-а од Законот утврдува дека невработено лице кое ќе стапи на работа кај работодавач без договор за вработување е должно за тоа веднаш писмено да го извести надлежниот инспекциски орган.

Од анализата на наведените одредби од Уставот и од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност, според Судот произлегува дека ваквата обврска на граѓанинот, односно лицето кое ќе стапи на работа кај работодавач, не е во согласност со Уставот на Република Македонија. Ова од причина што на граѓанинот не може да му се востановуваат вакви обврски, бидејќи обврска за контрола на работодавачите за регулирање на правото на лицата кои засноваат работен однос, односно склучување договор за вработување на одредено или неодредено работно време, во смисла на Законот за работните односи, може да ја вршат само надлежните државни институции, односно Државниот инспекторат за труд, но во никој случај тоа не би можело да падне на товар на работникот.

Според Судот, целта на оваа мерка е оневозможување на несовесните работодавачи да вршат експлоатација на трудот и да не ги изигруваат обврските предвидени во Законот. Конкретниот начин преку кој законо-

давецот сакал да ја оствари целта на воспоставување на социјална дисциплина, според Судот е непропорционална и истовремено претставува оптоварување на граѓанинот, односно работникот. Ова дотолку повеќе што е неопходно взаемно функционирање на институциите на системот и нивно координирано соработување со цел за исполнување на овие предвидени законски обврски. Оттука, востановената обврска со Законот за работникот значи повреда на уставното начело на владеењето на правото и правната сигурност на граѓаните бидејќи таквата обврска не е во функција на обезбедување поголема сигурност во сферата на работните односи.

Ова дотолку повеќе што ниту Законот за работните односи предвидувал ваква обврска на работникот, па со опстојување на оспорената законска одредба, всушност би се довело до постоење на два паралелни, на различни системи на уредување на работните односи, што е спротивно на принципот на владеењето на правото и правната сигурност.

Од друга стана, пак, со оспорениот член 59-а од Законот, според Судот се повредува принципот на заштита на достоинството, бидејќи истиот предвидува работникот всушност сам себе да се пријави.

Тргувајќи од наведеното, Судот оцени дека обврската за работникот, кој стапува на работа кај работодавач без договор за вработување, писмено да го извести надлежниот инспекциски орган, како и предвидената глоба во оспорениот член 100-б од Законот, не е пропорционална и соодветна, бидејќи таква контрола на работодавачот треба да вршат инспекциските органи, а не работникот.

Тргувајќи од направената уставно-судска анализа, Судот оцени дека оспорениот член 59-а и член 100-б од Законот, не се во согласност со погоренаведените членови од Уставот.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот Бранко Наумоски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, д-р Трендафил Ивановски, Лилјана Ингилизова-Ристова, д-р Зоран Сулејманов и д-р Гзиме Старова.

У.бр.103/2010	Претседател
22 декември 2010 година	на Уставниот суд на Република
Скопје	Македонија,
	Бранко Наумоски, с.р.

3730.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992) на седницата одржана на 15 декември 2010 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ ПОНИШТУВААТ член 4 точки 47 и 48, член 112 ставови 7 и 8, член 114 ставови 7, 8 и 9, член 115 и член 138 став 1 точки 28 и 29 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008 и 83/2010).

2. СЕ СТАВА НАДВОР ОД СИЛА решението за запирање на извршувањето на поединечните акти или дејствија донесени, односно преземени врз основа на одредбите од Законот означен во точката 1 од оваа одлука.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“

4. Уставниот суд на Република Македонија, по повод иницијативи на Стамен Филипов од Скопје; Фондација „Институт отворено општество“-Македонија, „Транспарентност Македонија“-Скопје и „Метаморфозис“-Скопје, Фондација за одржливи информатички решенија, со Решение У.бр.139/2010 од 20 октомври 2010 година поведе постапка за оценување на уставноста на одредбите од Законот, означен во точката 1 од оваа одлука, бидејќи основано се постави прашањето за нивната согласност со Уставот.

5. Судот на седницата утврди дека, според оспорениот член 4 точка 47 од Законот, овластен орган за следење на комуникации е Министерството за внатрешни работи кое презема мерки и активности за спроведување на мерката следење на комуникации и има постојан и директен пристап до електронските комуникациски мрежи и објектите на операторите на јавни комуникациски мрежи и давателите на јавни комуникациски услуги.

Според оспорениот член 4 точка 48 од Законот, следење на комуникации е техничка можност која овозможува тајно следење на комуникациски услуги, а се остварува со вградување на соодветна техничка опрема и соодветна софтверска поддршка во електронската комуникациска мрежа на операторот на јавни комуникациски мрежи или давателот на јавни комуникациски услуги.

Во оспорениот член 112 став 7 од Законот е определено дека, операторите на јавни комуникациски мрежи и давателите на јавни комуникациски услуги се должни на барање на надлежните државни органи да им ги достават податоците за сообраќај кога тоа е потребно заради спречување или откривање на кривични дела, заради водење на кривична постапка или кога тоа го бараат интересите на безбедноста и одбраната на Република Македонија.

Во ставот 8 од истиот член од Законот е определено дека, на овластениот орган за следење на комуникации операторите на јавни комуникациски мрежи и давателите на јавни комуникациски услуги се должни да му овозможат постојан и директен пристап до своите електронски комуникациски мрежи, како и услови за самостојно преземање на податоците за сообраќај.

Според оспорениот член 114 став 7 од Законот, операторите на јавни комуникациски мрежи и давателите на јавни комуникациски услуги се должни, на барање на надлежните државни органи, да им доставуваат податоци за моменталната географска, физичка или логичка локација на терминалната опрема на своите претплатници, односно корисници независно од нивната телекомуникациска активност, кога тоа е потребно заради спречување или откривање на кривични дела, заради водење на кривичната постапка или кога тоа го бараат интересите на безбедноста и одбраната на Република Македонија на начин утврден со закон.

Во ставот 8 од истиот член од Законот е определено дека, на овластениот орган за следење на комуникации операторите на јавни комуникациски мрежи и давателите на јавни комуникациски услуги се должни да му овозможат постојан и директен пристап до своите електронски комуникациски мрежи, како и услови за самостојно одредување на моменталната географска, физичка или логичка локација на терминалната опрема на своите претплатници, односно корисници независно од нивната телекомуникациска активност.

Во ставот 9 од истиот член од Законот е определено дека, операторите на јавни комуникациски мрежи и давателите на јавни комуникациски услуги се должни на барање на надлежните органи, од причини наведени во ставот (7) на овој член, да им достават податоци за терминалната опрема која се појавила на одредена географска, физичка или логичка локација на начин утврден со закон.

Според членот 115 став 1 од Законот, операторите на јавни комуникациски мрежи и давателите на јавни комуникациски услуги се должни на свој трошок да обезбедат соодветна опрема и интерфејс за спроведување на мерката следење на комуникациите која ќе се врши под услови и на начин утврдени со закон.

Под опрема од ставот 1 на овој член се подразбира и воспоставувањето на телекомуникациски водови и телекомуникациска опрема за пренос до локацијата на овластениот орган за следење на комуникации (став 2).

За секоја надградба на електронската комуникациска мрежа или воведување на нова комуникациска услуга, операторите на јавни комуникациски мрежи и давателите на јавни комуникациски услуги се должни да го известат овластениот орган за следење на комуникации и на свој трошок да обезбедат опрема и интерфејс за следење на комуникациите соодветна на надградбата, односно на новата комуникациска услуга (став 3).

За секоја набавка на опрема и интерфејс од ставовите 1 и 3 на овој член, операторите на јавни комуникациски мрежи и давателите на јавни комуникациски услуги се должни од овластениот орган за следење на комуникации да побараат техничка спецификација за видот и карактеристиките на опремата и интерфејсот (став 4).

Операторите на јавни комуникациски мрежи и давателите на јавни комуникациски услуги имаат обврска да обезбедат постојано одржување и непречено извршување на функцијата следење на комуникации (став 5).

Според членот 138 став 1 од Законот, глоба во износ од 7% до 10% од вкупниот годишен приход на правното лице (изразена во апсолутен износ) остварен во деловната година што и претходи на годината кога е сторен прекршокот или од вкупниот приход остварен за пократок период од годината што му претходи на прекршокот доколку во таа година правното лице започнало да работи, ќе му се изрече за прекршок на правно лице, ако:

- (точка 28) на овластениот орган за следење на комуникации не му овозможат постојан и директен пристап до своите електронски комуникациски мрежи, како и услови за самостојно обработување на податоците за сообраќај (член 112 став 8) и

- (точка 29) на овластениот орган за следење на комуникации не му овозможат постојан и директен пристап до своите електронски комуникациски мрежи, како и услови за самостојно одредување на моменталната географска, физичка или логичка локација на терминалната опрема на своите претплатници, односно корисници независно од нивната телекомуникациска активност (член 114 став 8).

6. Согласно членот 8 став 1 алинеи 1 и 3 од Уставот на Република Македонија, основните слободи и права на човекот и граѓанинот признати во меѓународното право и утврдени со Уставот и владеештвото на правото се темелни вредности на Уставниот поредок на Република Македонија.

Според член 15 од Уставот, на кој се повикуваат подносителите на иницијативите, се гарантира правото на жалба против поединечни правни акти донесени во постапка во прв степен пред суд, управен орган или организација или друга институција што врши јавно овластување.

Според Амандман XXI со кој е заменет член 15 од Уставот, се гарантира правото на жалба против одлуки донесени во постапка во прв степен пред суд. Правото на жалба или друг вид правна заштита против поединечните правни акти донесени во постапка пред орган на државната управа или организација и други органи што вршат јавни овластувања се уредува со закон.

Според Амандманот XIX на Уставот, се гарантира слободата и неповредливоста на писмата и на сите други облици на комуникација. Само врз основа на одлука на суд, под услови и во постапка утврдени со закон, може да се отстапи од правото на неповредливост на писмата и на сите други облици на комуникација, ако тоа е неопходно заради спречување или откривање кривични дела, заради водење кривична постапка или кога тоа го бараат интересите на безбедноста и одбраната на Републиката. Законот се донесува со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број пратеници. Со овој амандман се заменува членот 17 од Уставот на Република Македонија.

Во членот 18 од Уставот е определено дека, се гарантираат сигурноста и тајноста на личните податоци. На граѓаните им се гарантира заштита од повреда на личниот интегритет што произлегува од регистрирањето на информации за нив преку обработка на податоците.

Според член 25 од Уставот, на секој граѓанин му се гарантира почитување и заштита на приватноста на неговиот личен и семеен живот, на достоинството и угледот.

Според член 26 од Уставот, се гарантира неповредливоста на домот (став 1). Правото на неповредливост на домот може да биде ограничено единствено со судска одлука кога е во прашање откривање или спречување на кривични дела или заштита на здравјето на луѓето (став 2).

Според Амандманот XXV на Уставот, судската власт ја вршат судовите. Судовите се самостојни и независни. Судовите судат врз основа на Уставот и законите и меѓународните договори ратификувани во согласност со Уставот. Забранети се вонредни судови. Видовите, надлежноста, основањето, укинувањето, органи-зацијата и составот на судовите, како и постапката пред нив, се уредуваат со закон што се донесува со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број пратеници.

Според член 118 од Уставот, меѓународните договори што се ратификувани во согласност со Уставот се дел од внатрешниот правен поредок и не можат да се менуваат со закон.

Одлуката за пристапување на Република Македонија кон меѓународноправните документи за основните човекови права и слободи донесени од ООН, меѓу кои се Универзалната декларација за човековите права (донесена на 10 декември 1948 година) и Меѓународниот пакт за граѓанските и политичките права (донесен на 16 декември 1966 година), е објавена во "Службен весник на Република Македонија" бр. 57/1993 од 23 септември 1993 година.

Европската конвенција за заштита на човековите права и основни слободи на Советот на Европа е ратификувана со Закон објавен во "Службен весник на Република Македонија" бр.11/1997.

Според членот 1 од Законот за електронските комуникации, со овој закон се уредуваат условите и начинот за вршење на дејноста во областа на електронските комуникации во Република Македонија, основање на Агенција за електронски комуникации, изградба, одржување, безбедност, надзор и користење на комуникациски мрежи и услуги, интерконекција и пристап до електронските комуникации, обезбедување на универзална услуга, обезбедување на конкуренција, користење и контрола на радиофреквенцискиот спектар, нумерација, односи меѓу давателите и корисниците на услуги, управувањето, заштита на тајноста и доверливоста на електронските комуникации и други прашања што се однесуваат на електронските комуникации.

Имајќи ја предвид содржината на Амандманот XIX на Уставот, со кој се гарантира слободата и неповредливоста на писмата и на сите други облици на комуникација, која гаранција се остварува преку закон што се донесува со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број пратеници, наспрема содржината на оспорените одредби, како и карактерот на прашањата што по природата на нештата се уредуваат во Законот за електронски комуникации (вршење на дејноста во областа на електронските комуникации, права и обврски на операторите на јавните комуникациски мрежи, како и на давателите и корисниците на услуги, управувањето, заштита на тајноста и доверливоста на електронските комуникации и други прашања што се однесуваат на електронските комуникации) Судот оцени дека се основани наводите од иницијативите за повреда на наведениот Амандман.

Од содржината на оспорените одредби, произлегува дека истите уредуваат проблематика која се однесува на следењето на комуникациите, односно навлегуваат во постапката за следење на комуникациите, која пак е предмет на уредување во други закони (Законот за кривичната постапка и Законот за следење на комуникациите), донесени со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број пратеници. Според Судот, концептот на основниот текст на Законот кој по суштина содржел одредби со стручно-технички карактер, е променет со содржината на оспорените одредби кои по својата природа се одредби со кои се регулираат основи за отстапување од правата на неповредливост на писмата и сите други облици на комуникација. Ова пред се ако се има предвид дека во оспорените одредби е содржано изворно, непосредно и нормативно овластување за овластениот орган за следење на комуникациите (Министерството за внатрешни работи) со игнорирање или без директно повикување на претходната уреденост на постапката и правилата за следење на комуникациите од Законот за кривичната постапка и Законот за следење на комуникациите, според кои следењето на комуникациите од каков и да е вид не може да се оствари без судска наредба.

Според мислењето на Судот, дека е тоа така, произлегува уште од содржината на оспорениот член 4 точки 47 и 48 во Законот, кој е поместен во одредба со наслов „дефиниции“- вид на одредби што се носат со цел појаснување на значењето на изразите употребени во Законот (во овој случај: „овластен орган за следење на комуникации“ и „следење на комуникации“). Меѓутоа, законодавецот, наместо да се задржи на дефинирање на употребените изрази во Законот навлегува во нормативно уредување и му обезбедува овластување на Министерството за внатрешни работи за следење на комуникациите без упатување на начинот на кој тоа треба да се спроведе, органот кој треба да ја даде наредбата, времетраењето на преземената мерка, случаите во кои е уставно-правно дозволено јавните власти да навлезат во сферата на приватност на граѓаните и да се отстапи од уставно гарантираната приватност.

Од натамошната анализата на оспорените одредби произлегува дека еден дел од нив (член 4 точка 47, член 112 став 8 и член 114 став 8, а во врска со нив и членот 138 став 1 точки 28 и 29) го уредува постојаниот и директен пристап до комуникациската мрежа и услуги, самостојното преземање на податоците за сообраќајот, како и самостојно одредување на моменталната географска, физичка или логичка локација на терминалната опрема на претплатниците, односно корисниците независно од нивната телекомуникациска активност како мерки и активности што се резервирани само по однос на овластениот орган за следење на комуникациите (МВР). Од друга страна, оспорените член 112 став 7 и член 114 ставови 7 и 9 од Законот го уредуваат доставувањето на податоците од сообраќајот, за положбата и локацијата и за терминалната опрема по барање на надлежните државни органи (не по наредба на суд), што имплицира оригинална постапка за следење различна од онаа од Законот за кривичната постапка и Законот за следење на комуникациите кои ја почитуваат уставната обврска за издавање на наредба од судски орган.

Според Судот во прашање се дејствија кои начелно можат да се групираат на дејствија кои се однесуваат на пристап до мрежа и услуги за Министерството за внатрешни работи со можност за дознавање на содржината на комуникацијата и доставување на податоци за комуникацијата (време на комуникацијата, место на комуникацијата, претплатнички број и слично, без содржина на комуникацијата) за надлежните државни органи, односно за потребите на истражниот судија, Јавниот обвинител, Министерството за внатрешни работи, Царинската управа, Финансиската полиција и други органи за потребите на откривање, гонење на сторители на кривични дела и водење на кривична постапка спрема нив.

Но како и да е двете, според свето дејствие кое можат да го имаат по однос на уставно гарантираната приватност на граѓаните, содржат во себе опасност од неуставно и неовластено навлегување во приватноста, особено во случаите кога се темелат на законски одредби што не се прецизни, подлежат на импровизации или интерпретации и им даваат директна сила на овластените органи за примена на мерката на следење на комуникациите без ставање на нивното овластување во цврста законска рамка, како што е овде случај. При тоа, дознавањето на податоците за комуникацијата, под еднаква како и дознавањето на содржината на комуникацијата, според практиката на Еврпскиот суд за човекови права во Стразбург е недозволено навлегување во приватноста на комуникациите секогаш кога примената на мерката следење на комуникациите не се заснова на исклучително прецизно уредена правна рамка и нема разлика дали уредот за следење ги снима комуникациите или пак само ги бележи и контролира истите, какво што гледиште изразил Судот, меѓу другите и во случајот *Valenzuela Contreras v. Spain* (1998).

Од посебната анализа на оспорените член 4 точка 47, член 112 став 8 и член 114 став 8 од Законот, а во врска со наведените одредби и на член 138 став 1 точки 28 и 29, произлегува дека истите определуваат постојан и директен пристап за Министерството за внатрешни работи до комуникациската мрежа и услуги, односно до содржината на комуникацијата поради што пред Судот се постави прашањето дали со ваквото уредување се доведуваат во прашање уставната гаранција на слободата и неповредливоста на писмата и сите други облици на комуникација; гарантираната сигурност и тајност на личните податоци; уставната гаранција за почитување и заштита на приватноста, личниот и семеен живот; гаранција на достоинството и угледот на секој граѓанин, како и уставната гаранција за неповредливоста на домот, како чувствителна сфера на човековиот приватен и семеен живот, неговиот дом и преписка.

Во точката 23 од членот 4 од Законот е содржано појаснување физичкото и логичко поврзување кое се среќава во содржината на оспорените одредби, а во точката 24 од членот 4 од Законот е содржано појаснување на изразот „пристап“, меѓутоа од анализата на овие две одредби од Законот за електронски комуникации произлегува дека истите го појаснуваат изразот: „пристап“ само по однос на поврзаноста на операторот и корисникот преку телекомуникациската опрема или меѓусебната поврзаност на два оператори, но посебно дефинирање на изразот: „постојан и директен пристап“ за Министерството за внатрешни работи не се среќава во Законот. Образложение по однос на тоа што преставува постојаниот и директен пристап до комуникациските мрежи и услуги за Министерството за внатрешни работи и како тој се остварува не е содржано ни во образложението на Предлог-Законот за изменување и дополнување на Законот за електронските комуникации од април 2010 година.

За забележување е и фактот што со членот 74 од Законот за изменување и дополнување на Законот за електронски комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр.83/2010) членот 115 од основниот текст на Законот, како и насловот на оваа одредба се изменети.

Овој член од Законот сега има наслов: “Опрема и интерфејс за следење на комуникациите”.

Според ставот 1 од членот 115 од Законот, операторите на јавни комуникациски мрежи и давателите на јавни комуникациски услуги се должни на свој трошок да обезбедат соодветна опрема и интерфејс за спроведување на мерката следење на комуникациите која ќе се врши под услови и на начин утврдени со закон.

Под опрема од ставот 1 на овој член се подразбира и воспоставувањето на телекомуникациски водови и телекомуникациска опрема за пренос до локацијата на овластениот орган за следење на комуникации (став 2).

За секоја надградба на електронската комуникациска мрежа или воведување на нова комуникациска услуга, операторите на јавни комуникациски мрежи и да-

вателите на јавни комуникациски услуги се должни да го известат овластениот орган за следење на комуникации и на свој трошок да обезбедат опрема и интерфејс за следење на комуникациите соодветна на надградбата, односно на новата комуникациска услуга (став 3).

За секоја набавка на опрема и интерфејс од ставовите 1 и 3 на овој член, операторите на јавни комуникациски мрежи и давателите на јавни комуникациски услуги се должни од овластениот орган за следење на комуникации да побараат техничка спецификација за видот и карактеристиките на опремата и интерфејсот (став 4).

Операторите на јавни комуникациски мрежи и давателите на јавни комуникациски услуги имаат обврска да обезбедат постојано одржување и непречено извршување на функцијата следење на комуникации (став 5).

Во членот 115 од основниот текст на Законот со наслов: „Законско прислушкување на комуникации“ беше предвидено дека:

„Операторите се должни на свој трошок да обезбедат соодветна опрема и интерфејс за законско прислукување на комуникации на нивните мрежи.

Операторите се должни да започнат со законско прислукување на комуникации во определена точка на јавната комуникациска мрежа веднаш по прием на налог од надлежен суд, во кој е наведена точката од јавната комуникациска мрежа во која треба да се спроведе законското прислукување на комуникациите, како и другите податоци кои се однесуваат на начиниот, обемот и време-траењето на таа мерка.

Операторите заедно со надлежните органи по чие барање се врши прислукување на комуникациите се должни да обезбедат трајна евиденција за законско прислукување на комуникациите и да ги заштитат овие податоци како тајна согласно со закон.

Министерот надлежен за електронски комуникации, во согласност со министерот надлежен за внатрешни работи и министерот надлежен за одбрана го пропишува видот на опремата и интерфејсот од ставот 1 на овој член.“

Според Судот, претходното законско решение коешто им наложуваше обврска на операторите да овозможат следење на комуникациите врз основа на налог од надлежен суд во кој е определен начинот, времетраењето и обемот на мерката следење на комуникациите е напуштено во насока на обезбедување соодветна опрема за спроведување на мерката следење на комуникациите која што ќе се врши под услови и на начин утврден со закон, без повикување на соодветна примена на Законот за кривичната постапка, Законот за следење на комуникациите или друг закон што ја уредува областа на следење на комуникациите и примена на наведената мерка. Тоа значи дека и оспорениот закон може да биде основ за следење на комуникациите ако има одредби со таков ефект, дури и без постоење на судски налог. Исклучувањето на судскиот налог е главната измена на овој член.

Поаѓајќи од наведеното пред Судот се постави прашањето дали директниот и постојан пристап до содржината на комуникацијата настанува во моментот на поставување на телефо-нскиот вод и опрема за пренос до локацијата на овластениот орган (член 115 ставови 1 и 2 од Законот) што би значело можност за следење на комуникациите од моментот на поставување на опремата, за неограничен број на субјекти, без постоење на законска основа (наредба од судија или јавен обвинител) и за неограничен временски период кое нешто му дава на Министерството за внатрешни работи неограничена и неконтролирана моќ и можност за постојано неконтролирано црпење на информации. На овој начин се доведува во прашање уставната и законска определба за определување на посебните истражни мерки само врз основа на наредба на суд, односно јавен обвинител од Амандманот XIX на Уставот и членовите 142-б и 142-г од Законот за кривичната постапка, како и законски определената временска рамка за следење на комуникациите од членот 142-д став 3 од истиот закон, според која одредба спроведувањето на посебните истражни мерки може да трае најмногу 4 месеци, а по исклучок овој рок може да се продолжи за уште 3 месеци.

Иако методите и техниките за прислукување се тајни и имаат за цел откривање на содржината на комуникацијата како би се спречиле или откриле кривични дела, би се овозможило водење кривична постапка или кога тоа го бараат интересите на безбедноста и одбраната на Републиката, Судот оцени дека оспорените одредби од Законот не содржат доволно гаранции против евентуална злоупотреба од страна на овластениот орган со дадената техничка можност за континуирано и самостојно следење на содржината на комуникацијата, како и при прибирањето на потребните податоци во врска со остварена комуникација. Ова и од причина што одредбите со кои се уредува областа на следење мора да бидат во доволна мера прецизни и предвидливи, не трпат импровизации и толкување за да не преставуваат закана за следење на секого на кого тој закон може да се примени и да не навлезат на неуставен и незаконит начин во почитувањето на правото на кореспонденцијата и слободата на општење на граѓаните. Или поконкретно, законската регулатива која се однесува на примена на мерките за следење на комуникациите треба да содржи кристално јасна престава за околностите и условите под кои јавната власт е овластена да прибегне кон употреба на ваква мерка, начинот на кој се прави следењето, случаите во кои следењето на комуникациите има своја оправданост, органот кој дава наредба за следење на комуникациите. Сето останато оди во правец на неограничена моќ и е во спортивност со принципот на владеењето на правото.

Правото на заштита од злоупотреба на државната власт во сферата на прислукување е уредено во членот 6 и членот 35 од Законот за следење на комуникациите, но во оспорените членови, а и во Законот за електронските комуникации, како целина недостасуваат одредби кои би го уредиле правото на заштита од злоупотреба, како и надзорот над спроведувањето на мер-

ката-следење на комуникациите, а по однос на оваа проблематика не е содржано ни повикување на одредбите на Законот за кривичната постапка или пак Законот за следење на комуникациите.

По однос на наводите од иницијативите за повреда на одредбите од меѓународните акти во кои основните слободи и права на човекот и граѓанинот се признати во меѓународното право и се утврдени во Уставот согласно членот 8 став 1 алинеја 1 од Уставот, како и по однос на оние меѓународни акти кои се дел од внатрешниот поредок на Република Македонија, согласно членот 118 од Уставот, во претходната постапка се утврди дека според член 17 од Меѓународниот пакт за граѓански и политички права никој не може да биде изложен на самоволно и незаконско мешање во неговиот приватен живот, семејство, стан или преписка, ниту на противза-конити напади на неговата чест и углед. Секој има право на законска заштита против таквото мешање или напади.

Според член 1 од Универзалната декларација за правата на човекот, сите човечки суштества се раѓаат слободни и еднакви во достоинството и правата. Во членот 12 од Декларација, пак, е предвидено дека никој нема да биде изложен на произволно вмешување во приватниот живот, семејството, домот и преписката, ниту пак на напади врз неговата чест и углед. Секој има право на правна заштита од таквото вмешување или напади.

Според член 8 од Европската Конвенција за заштита на човековите права и основни слободи, секој човек има право на почитување на неговиот приватен и семеен живот, домот и преписката. Јавната власт не смее да се меша во остварувањето на ова право, освен ако тоа мешање е предвидено со закон, и ако претставува мерка која е во интерес на државата и јавната безбедност, економската благосостојба на земјата, заштитата на поредокот и спречувањето на кривичните дела, заштита на здравјето и моралот или заштитата на правата и слободите на другите, во едно демократско општество.

Според содржината на изнесените одредби од меѓународните акти, како дел од внатрешниот правен поредок на Република Македонија, произлегува можност за ограничување на наведените слободи и права од страна на јавната власт, под услови определени во внатрешното право на државата. Јавната власт не смее да се меша во остварувањето на ова право, освен ако тоа мешање, меѓу другото, е предвидено со закон.

Поаѓајќи од член 8 став 1 алинеја 1 од Уставот, а имајќи го предвид значењето на Европската конвенција за заштита на човековите права и основните слободи не само како дел од внатрешниот правен поредок на Република Македонија, туку поради општите принципи на кои се потпира и ги промовира, Судот укажува дека интерпретацијата на релевантните уставни одредби треба да се потпира на тие општи правни принципи, содржани во Конвенцијата и интерпретирани во праксата на Судот за човекови права во Стразбур, што

впрочем е веќе изразен став на Судот во одлуката У.бр.31/2006 од 1 ноември 2006 година и решението У.бр.28/2008 од 23 април 2008 година.

Судот во Стразбур, во конкретниот случај, по однос на повредата на приватноста сторена преку следење на комуникациите, има богата практика која се сублимира во случајот 25198/02, *Iordachi and others v. Moldova*. Во наведениот случај Судот во Стразбур го потврдува својот претходно изразен став од одлуката за допуштеност во случајот *Weber and Saravia v. Germany* и уште еднаш ја резимира својата судска пракса за барањето за законска предвидливост во оваа област на следниот начин:

„Во својата судска пракса за тајни мерки на следење, Судот ги утврди следните минимални заштитни мерки што треба да се предвидат во законодавството за да се избегнат злоупотребите на овластувањето: природата на делата за кои може да се издаде наредба за пресретнување; дефиниција на категориите на лица што подлежат на прислушување на нивните телефони; ограничување на времетраењето на телефонското прислушување; процедурата што треба да се следи за испитување, користење и чување на добиените податоци; мерките на претпазливост што треба да се преземат при доставувањето на податоците до други страни; и околностите во кои снимките може или мора да се избришат или лентите да се уништат.“

Оспорените одредби од Законот, оттука, поради непрецизност на употребените изрази, недоуреденоста по однос на условите и процедурата во која може да дојде до отстапување на загарантираното уставно право на приватност, според оценка на Судот, преставуваат реална закана од самоволно и произволно мешање на државните органи во приватниот живот и преписката на граѓаните кое што може негативно да се одрази на честата и угледот на граѓаните без за тоа да има реална основа во Уставот и законите. Поради ваквата состојба оспорените одредби, не можат да се интерпретираат како одредби кои ги гарантираат основните слободи и права на човекот и граѓанинот признати во меѓународното право и утврдени со Уставот како темелна вредност на уставниот поредок на Република Македонија.

7. Имајќи предвид дека оспорените одредби уредуваат прашања поврзани со следењето на комуникациите, како отстапување од уставната гаранција за неповредливост на писмата и сите други облици на комуникација несомнено е дека оспорените одредби, но не и целиот закон треба да бидат предмет на уредување на закон што се носи со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број пратеници. Оттаму, на констатираната материјална неуставност на оспорените одредби, се надоврзуваат и констатираните недостатоци во постапката на донесување на оспорените одредби.

Според наведеното Судот оцени дека оспорените член 4 точки 47 и 48, член 112 ставови 7 и 8, член 114 ставови 7, 8 и 9, член 115 и член 138 став 1 точки 28 и 29 од Законот за електронските комуникации не се во согласност со член 8 став 1 алинеи 1 и 3, Амандманот XIX, член 18, член 26 и Амандманот XXV од Уставот на Република Македонија.

8. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точките 1 и 2 од оваа одлука.

9. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот Бранко Наумоски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, д-р Трендафил Ивановски, Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера Маркова, Игор Спировски, Гзиме Старова и д-р Зоран Сулејманов.

У.бр.139/2010
15 декември 2010 година на Уставниот суд на Република
Скопје
Претседател
Македонија,
Бранко Наумоски, с.р.

3731.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992) на седницата одржана на 22 декември 2010 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ ПОНИШТУВА членот 4 ставови 1 и 2 од Одлуката за одржување на јавна чистота и утврдување надоместок за одржувањето на јавната чистота број 07-2285/16 од 14 септември 2009 година („Службен гласник на општина Охрид“ бр. 9/2009), донесена од Советот на општина Охрид.

2. СЕ СТАВА ВОН СИЛА Решението за запирање на извршувањето на поединечните акти или дејствија донесени, односно преземени врз основа на одредбите од Одлуката означена во точката 1 од оваа одлука.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

4. Уставниот суд на Република Македонија, по повод поднесена иницијатива од Здружението на граѓани „Љубители на љубанишкиот крај“ и Месната заедница „Љубаништа“ во општина Охрид, Никола Петковски од Битола, Димитрија Атанасовски од Скопје и Светислав Здравев од Скопје, со Решение У.бр.148/2010 од 27 октомври 2010 година, поведе постапка за оценување на уставноста и законитоста на одредбите од Одлуката означена во точката 1 од оваа одлука. Постапката беше поведена затоа што пред Судот основано се постави прашањето за согласноста на оспорените одредби од Одлуката со Устав и закон.

5. Судот на седницата утврди дека во членот 4 став 1 од Одлуката е предвидено за физичките лица, односно за домаќинствата кои постојано живеат на територијата на општината Охрид надоместокот за одржување на јавната чистота да изнесува 70, 60, 50 и 40 денари месечно. Надоместокот е утврден во зависност од местоположбата на живеалиштето по категории, односно реони, утврдени со Годишната програма наведена во член 2 од оваа одлука.

Според ставот 2 од овој член од Одлуката, за сопствениците на семејни згради и сопствениците на станови во колективни згради кои не живеат постојано во станбениот објект надоместокот изнесува 1500,00 денари годишно.

6. Според членот 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија, владеењето на правото е темелна вредност на уставниот поредок на Република Македонија.

Согласно членот 9 став 2 од Уставот, граѓаните пред Уставот и законите се еднакви.

Согласно членот 51 од Уставот, во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и законите.

Законот за комунални дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 45/1997, 23/1999, 45/2002, 16/2004 и 5/ 2009) определил дека вршењето на комуналните дејности е од јавен интерес и дека во комунални дејности, меѓу другото, спаѓаат обработката и депонирањето на комунален цврст отпад и одржување на јавна чистота во градски и други населби. Комуналната дејност – изнесување и депонирање на смет можат да ја вршат јавни претпријатија за комунални дејности основани од општината кои како даватели на услугата можат да се овластат да ја утврдуваат и висината на цената и начинот на плаќање на оваа комунална дејност по претходна согласност на основачот. Средствата за вршење на комуналните дејности се остваруваат од цената на комуналните услуги која корисникот треба редовно да ја плаќа.

Законот за јавна чистота („Службен весник на Република Македонија“ бр. 111/2008, 64/2009, 88/2010 и 114/2010) ги уредува условите и начинот на одржување на јавната чистота, правата и обврските на учесниците во одржувањето на јавната чистота, површините и објектите на кои се врши одржување на јавната чистота, собирање на смет и чистење на снег и мраз во зимски услови. Со членот 10 од овој Закон е предвидено дека за поблиско уредување на односите за одржување на јавната чистота советот на општината, советите на општините на градот Скопје и Советот на градот Скопје донесува одлука. Со одредбите од членовите 24 и 25 од Законот, се уредени прашањата кои се однесуваат на средствата за одржување на јавната чистота.

Според наведените одредби од Законот, за одржување на јавната чистота се плаќа надоместок чија висина ја утврдува советот на општината, советите на општините на градот Скопје и Советот на градот Скопје, во зависност од изградената, уреденоста на јавните површини и потребата - обемот за одржувањето на јавните површини на нивното подрачје (член 24 ставови 1 и 2). На основата на овие законски критериуми, во ставот 3 од членот 24 од Законот, е определено дека советот на општината, советите на општините во градот Скопје и Советот на градот Скопје ја утврдува мерната единица по која би се наплаќал надоместокот од ставот 1 на овој член.

Имено, советот на општината има законско овластување со свој акт да определи колку ќе се плаќа услугата за одржување јавна чистота од страна на корисниците.

Врз основа на ова законско овластување, Советот на општина Охрид, ја донел Одлуката за одржување на јавна чистота и утврдување надоместок за одржување на јавната чистота.

Во членот 3 од оваа одлука, Советот на општината утврдил дека за одржување на јавната чистота се плаќа надоместок и висината на надоместокот се утврдува врз основа на изграденоста, уреденоста на јавните површини на територијата на општина Охрид и потребата - обемот за одржување на јавната чистота во зависност од местоположбата на живеалиштата на домаќинствата, односно седиштата на правните лица и деловните единици како и видот на дејноста што ја вршат.

Меѓутоа, Судот утврди дека со оспорените одредби од членот 4 од Одлуката се утврдува дека само за физичките лица односно домаќинствата кои постојано живеат на територијата на општината Охрид надоместокот за одржување на јавната чистота изнесува 70, 60, 50 и 40 денари месечно, зависно од местоположбата на живеалиштето по категории, односно реони, утврдени со Годишната програма наведена во членот 2 од Одлуката. За сопствениците на семејни згради и сопствениците на станови во колективни згради кои не живеат постојано во станбениот објект надоместокот изнесува 1.500,00 денари годишно.

Од изнесеното Судот утврди дека надоместокот за давањето на комуналната услуга - одржување на јавна чистота, е комунална давачка за чие определување со Законот за јавната чистота се уредени критериумите, односно висината на надоместокот е детерминирана со параметрите во членот 24 од Законот за јавна чистота во кои не е предвидено дека постојаното или непостојаното живеење на сопствениците на становите во општината, е елемент за определување на надоместокот, ниту тоа може да биде објективен и прифатлив критериум во однос на корисниците на услугата и нивните права и обврски. Ова особено што субјектот што ја дава услугата, за тоа е со закон обврзан како вршење на работи и задачи во рамки на своите надлежности и не станува збор за различен вид на услуги насочени кон различни корисници на тие услуги, туку станува збор за еден вид на услуга - одржување јавна чистота, во интерес на урбаното подрачје, за кое сите корисници, еднакво во рамки на законските критериуми ќе треба да го понесат финансискиот товар на надоместокот, без оглед дали постојано или непостојано живеат во сопствениците станови во општината Охрид.

Тргнувајќи од изнесеното, Судот оцени дека одредбите од членот 4 ставови 1 и 2 од Одлуката не се во согласност со членот 8 став 1 алинеја 3, членот 9 и членот 51 од Уставот, како и со членот 24 од Законот за јавна чистота.

7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точките 1 и 2 од оваа одлука.

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот Бранко Наумоски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, д-р Трендафил Ивановски, Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера Маркова, д-р Гзими Старова и д-р Зоран Сулејманов.

У. бр. 148/2010

22 декември 2010 година на Уставниот суд на Република Скопје

Претседател

Македонија,

Бранко Наумоски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 3732.

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за катастарската општина Владимирово - Општина Берово.

Катастарот на недвижности ќе се применува од 18-тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиште за КО Владимирово, востановен според Законот за премеј и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр.34/72 и 13/78).

Бр. 09-18439/1
28 декември 2010 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 3733.

Врз основа на член 68 и 69 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“ 158/2010), а во врска со точка 5 од Одлуката за доставување на податоци за извршените активности во платниот промет („Службен весник на Република Македонија“ број 146/07), гувернерот на Народна банка на Република Македонија, донесе

УПАТСТВО ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ ЗА ПРОМЕТОТ ВО ВНАТРЕШНИОТ И НАДВОРЕШНИОТ КЛИРИНГ

1. Во Упатството за доставување на податоци за прометот во внатрешниот и надворешниот клиринг („Службен весник на РМ“ бр.159/07) се врши следната измена:

- Во глава II. Начин на пополнување на податоците за прометот во внатрешниот и надворешниот клиринг, точка 6 се менува и гласи:

"Податоците за промет од и кон трезорските сметки се евидентират на тој начин што во колона 2 се внесува ознаката за соодветната трезорска сметка, а во колона 3 се внесува описот "Трезорски систем".

2. Ова упатство влегува во сила од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

У.бр.8779

30 декември 2010 година
Скопје

Гувернер,
м-р **Петар Гошев**, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3734.

Врз основа член 19, алинеја 7 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 36/07, 106/08 и 119/10), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 29 декември 2010 година, донесе

ОДЛУКА

Член 1

Со оваа Одлука се продолжува важноста и примената на следниве одлуки:

1. Одлука, бр. 02-2933/1 од 28.12.2009 година, за одобрување на регулиран максимален приход за 2010 година за вршење на регулирана енергетска дејност производство на електрична енергија на АД ТЕЦ НЕГОТИНО во државна сопственост Неготино („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/09);

2. Одлука, бр. 02-2934/1 од 28.12.2009 година, за одобрување на регулиран максимален приход и цена за вршење на регулираната енергетска дејност производство на електрична енергија на АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА – Скопје за 2010 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/09);

3. Одлука, бр. 02-2935/1 од 28.12.2009 година, за одобрување на основен приход за 2009, 2010 и 2011 година, регулиран максимален приход за 2009 и 2010 година и цена за 2010 година за вршење на регулираните енергетски дејности пренос на електрична енергија, управување со електроенергетскиот систем и организација и управување со пазарот на електрична енергија на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, АД МЕПСО – Скопје („Службен весник на РМ“ бр. 157/09);

4. Одлука, бр. 02-2936/1 од 28.12.2009 година, за одобрување на регулиран максимален приход и цена за 2010 година за вршење на регулираната енергетска дејност управување со системот за дистрибуција на електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија за ЕВН Електростопанство на Македонија АД за дистрибуција и снабдување со електрична енергија Скопје („Службен весник на РМ“ бр. 157/09);

5. Одлука, бр. 02-2937/1 од 28.12.2009 година, за одобрување на регулиран максимален приход и цена за 2010 година за вршење на регулираната енергетска дејност снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи на мало за ЕВН Електростопанство на Македонија АД за дистрибуција и снабдување со електрична енергија Скопје („Службен весник на РМ“ бр. 157/09);

6. Одлука, бр. 02-2938/1 од 28.12.2009 година, за одобрување на основен приход за 2009, 2010 и 2011 година, регулиран максимален приход за 2009 и 2010 година и цена за 2010 година за вршење на регулираната енергетска дејност управување со системот за дистрибуција на електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија и регулиран максимален приход и цена за 2010 година за вршење на енергетската дејност снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи на мало за АД ЕЛЕМ Подружница „Енергетика“ - Скопје („Службен весник на РМ“ бр. 157/09).

Член 2

Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2011 година.

Бр. 02-2039/1

29 декември 2010 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3735.

Врз основа на член 19, алинеја 7, од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 36/07, 106/08 и 119/10) и Правилникот за начин и услови за регулирање на цени за топлинска енергија за греење („Службен весник на РМ“ бр. 62/2009), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 29 декември 2010 година донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД И РЕГУЛИРАНА ПРОСЕЧНА ЦЕНА ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД НА АД ЕЛЕМ - ПОДРУЖНИЦА ЕНЕРГЕТИКА – СКОПЈЕ

1. Регулираниот максимален приход за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за греење за 2011 година, што ја испорачува АД ЕЛЕМ – Подружница Енергетика – Скопје на тарифните потрошувачи приклучени на дистрибутивната мрежа се определува да изнесува 132.407.549 денари.

2. Регулираната просечна цена за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за греење за регулиран период 2011 година, што ја испорачува АД ЕЛЕМ – Подружница Енергетика – Скопје на тарифните потрошувачи приклучени на дистрибутивната мрежа се определува да изнесува 3,3827 ден/kWh.

3. Се одобруваат следните тарифни ставови за продажба на топлинска енергија за греење на тарифните потрошувачи на АД ЕЛЕМ – Подружница Енергетика – Скопје за 2011 година:

Реден број	Група на корисник	Единечна мерка	Цена од 1.01.2011 до 31.12.2011
I.	СТАНБЕН ПРОСТОР		
а)	Паушална наплата		
а/1	На 12 месечни рати	м ²	29,97
а/2	На 6 месечни рати	м ²	59,94
б)	Наплата со мерач		
б/1	Топлинска моќност	MW	600.531,38
б/2	Испорачана енергија	MWh	1.984,72
II.	ДЕЛОВЕН ПРОСТОР		
а)	Паушална наплата		
а/1	На 6 месечни рати	м ²	108,99
б)	Наплат а со мерач		
б/1	Топлинска моќност	MW	818.581,13
б/2	Испорачана енергија	MWh	3.168,45
III.	УЧИЛИШТА ОД ОСНОВНО И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ		
а)	Паушална наплата		
а/1	На 6 месечни рати	м ²	59,94
б)	Наплата со мерач		
б/1	Топлинска моќност	MW	614.207,50
б/2	Испорачана енергија	MWh	2.387,76

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2011 година.

УП1 бр. 08-35
29 декември 2010 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3736.

Врз основа на член 19, алинеја 7, од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 36/07 и 106/08), Правилникот за начин и услови за регулирање на цени за топлинска енергија за греење („Службен весник на РМ“ бр. 62/09) и Барањето за контрола на одобрена цена на топлинска енергија за 2010 година за регулираната енергетска дејност снабдување со топлинска енергија бр. 08-61/1 од 17.11.2010 година, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 29 декември 2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД И ТАРИФНИ СТАВОВИ ЗА 2011 ГОДИНА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ НА СНАБДУВАЊЕ ИСТОК ДООЕЛ - СКОПЈЕ

1. На друштвото за снабдување со топлинска енергија, СНАБДУВАЊЕ ИСТОК ДООЕЛ - Скопје, се одобрува регулиран максимален приход од 666.752.042 денари за 2011 година, за дистрибуирана и испорачана количина на топлинска енергија од 161.943.687 kWh.

2. Во одобрениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа Одлука трошокот за набавка на топлинска енергија изнесува 580.973.634 денари, за набавени 184.026.917 kWh на влез на дистрибутивната мрежа и истиот износ го плаќа на производителот на топлинска енергија согласно тарифниот систем за продажба на топлинска енергија.

3. Во одобрениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа Одлука трошокот за услугата дистрибуција на топлинска енергија изнесува 36.229.041 денари за дистрибуирани и испорачани количини на топлинска енергија од 161.943.687 kWh до крајните потрошувачи, и истиот износ го плаќа на дистрибутерот на топлинска енергија согласно тарифниот систем за продажба на топлинска енергија.

4. Во одобрениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа Одлука трошокот за услугата снабдување со топлинска енергија изнесува 49.549.367 денари за испорачани количини на топлинска енергија од 161.943.687 kWh, на ниво на мерно место.

5. Врз основа на одобрениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа Одлука, согласно Тарифниот систем за продажба на топлинска енергија („Сл.весник на РМ“ бр.151/09), се одобруваат следните тарифни ставови за снабдување со топлинска енергија за греење на ниво на мерно место:

Ред бр.	ТАРИФНИ СТАВОВИ	Единица мерка	цена од 1.01.2011 до 31.12.2011 година
КАТЕГОРИЈА ДОМАЌИНСТВА			
1.	Ангажирана топлинска моќност на ниво на мерно место	ден/kW / година	951,3936
2.	Топлинска енергија на ниво на мерно место	ден/kWh	2,2629
КАТЕГОРИЈА ОСТАНАТИ			
1.	Ангажирана топлинска моќност на ниво на мерно место	ден/kW / година	1902,7873
2.	Топлинска енергија на ниво на мерно место	ден/kWh	4,5258

6. Врз основа на одобрениот регулиран максимален приход од точка 4 на оваа Одлука, согласно тарифниот систем за продажба на топлинска енергија, се одобруваат следните тарифни ставови за услугата снабдување со топлинска енергија за греење на ниво на снабдувач:

Ред бр.	ТАРИФНИ СТАВОВИ	Единица мерка	цена од 01.01.2011 до 31.12.2011 година
СНАБДУВАЊЕ – ИСТОК			
1.	Ангажирана топлинска моќност за категорија домаќинства на ниво на снабдувач	ден/kW / година	241,7685
2.	Ангажирана топлинска моќност за категорија останати на ниво на снабдувач	ден/kW / година	483,5371

7. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

8. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2011 година.

УП1 Бр. 08-61
29 декември 2010 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3737.

Врз основа на член 19, алинеја 7, од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 36/07, 106/08 и 119/10), член 22 став 3 од Правилникот за начин и услови за регулирање на цени за топлинска енергија за греење („Службен весник на РМ“ бр. 62/2009) и Барањето за одобрување на цена на топлинска енергија за греење за регулиран период бр.08-63/1 од 17.11.2010 година, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 29 декември 2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ И ТАРИФНИ СТАВОВИ ЗА 2011 ГОДИНА НА СКОПЈЕ СЕВЕР АД-СКОПЈЕ

1. На Друштвото за снабдување со пареа и топла вода Скопје Север АД – Скопје, се одобрува регулираниот максимален приход за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за греење за 2011 година, да изнесува 103.361.598 денари, за произведена количина на топлинска енергија од 28.097.120 kWh на ниво на производител и испорачана количина на топлинска енергија од 26.130.321 kWh, на ниво на мерно место.

2. Врз основа на одобрениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа Одлука, како и согласно тарифниот систем за продажба на топлинска енергија за греење, тарифните ставови за период од 1 јануари до 31 декември 2011 година се одобрува да изнесуваат:

Ред бр.	ТАРИФНИ СТАВОВИ	Единица мерка	цена од 1.01.2011 до 31.12.2011 година
КАТЕГОРИЈА ДОМАЌИНСТВА			
1.	Ангажирана топлинска моќност на ниво на мерно место	ден/kW / година	1.051,56
2.	Топлинска енергија на ниво на мерно место	ден/kWh	2,0510
КАТЕГОРИЈА ОСТАНАТИ			
1.	Ангажирана топлинска моќност на ниво на мерно место	ден/kW / година	2.103,12
2.	Топлинска енергија на ниво на мерно место	ден/kWh	4,1019

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2011 година.

УП1 бр. 08-63
29 декември 2010 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3738.

Врз основа на член 19, алинеја 7, од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 36/07, 106/08 и 119/10), Правилникот за начин и услови за регулирање на цени за топлинска енергија за греење („Службен весник на РМ“ бр. 62/09) и Барањето за одобрување на максимален приход и цена за регулиран период кој ја опфаќа календарската година 2011 за регулираната енергетска дејност производство на топлинска енергија, бр. 01-3506/1 од 17.11.2010 година, доставено од Друштвото за производство на топлинска енергија Топлификација АД-Скопје, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 29 декември 2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ И ТАРИФНИ СТАВОВИ ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД НА ТОПЛИФИКАЦИЈА АД - СКОПЈЕ

1. На друштвото за производство на топлинска енергија Топлификација АД-Скопје, се одобрува регулиран максимален приход за вршење на регулираната дејност производство на топлинска енергија за 2011 година да изнесува 2.080.851.123 денари, за произведена количина на топлинска енергија од 659.122.195 kWh и ангажирана моќност од 521.641 kW.

2. Врз основа на одобрениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа Одлука, согласно Тарифниот систем за продажба на топлинска енергија („Сл.весник на РМ“ бр.151/09), се утврдуваат следните тарифни ставови за производство на топлинска енергија на ниво на производител:

ПРОИЗВОДСТВО		
Ангажирана топлинска моќност за категорија домаќинства на ниво на производител	ден/kW/година	458,43
Топлинска енергија за категорија домаќинства на ниво на производител	ден/kWh	1,9914
Ангажирана топлинска моќност за категорија останати на ниво на производител	ден/kW/година	916,85
Топлинска енергија за категорија останати на ниво на производител	ден/kWh	3,9827

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2011 година.

УП1 бр. 08-64
29 декември 2010 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3739.

Врз основа на член 19, алинеја 7, од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 36/07, 106/08 и 119/10), Правилникот за начин и услови за регулирање на цени за топлинска енергија за греење („Службен весник на РМ“ бр. 62/09) и Барањето за одобрување на максимален приход и цена за дистрибуција на топлинска енергија за 2011 година, бр. 01-3512/1 од 17.11.2010 година, доставено од Друштвото за дистрибуција на топлинска енергија ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА ДООЕЛ - Скопје, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 29 декември 2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ И ТАРИФНИ СТАВОВИ ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД НА ДРУШТВОТО ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА ДООЕЛ - СКОПЈЕ

1. На Друштвото за дистрибуција на топлинска енергија ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА ДООЕЛ-Скопје, се одобрува регулиран максимален приход за вршење на регулираната дејност дистрибуција на топлинска енергија за 2011 година во износ од 129.760.175 денари, за испорачана количина на топлинска енергија од 580.027.532 kWh.

2. Врз основа на одобрениот регулиран максимален приход од точка 1, на оваа Одлука, согласно тарифниот систем за продажба на топлинска енергија, се утврдуваат следните тарифни ставови за дистрибуција на топлинска енергија за 2011 година на ниво на дистрибутер:

ДИСТРИБУЦИЈА		
Ангажирана топлинска моќност за категорија домаќинства на ниво на дистрибутер	ден/kW/ година	188,6865
Ангажирана топлинска моќност за категорија останати на ниво на дистрибутер	ден/kW/ година	377,3730

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2011 година.

УП1 бр. 08-65
29 декември 2010 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3740.

Врз основа на член 19, алинеја 7, од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 36/07 и 106/08), Правилникот за начин и услови за регулирање на цени за топлинска енергија за греење („Службен весник на РМ“ бр. 62/09) и Барањето за контрола на цена за топлинска енергија за греење бр. 08-66/1 од 18.11.2010 година, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 29 декември 2010 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД И ТАРИФНИ СТАВОВИ ЗА 2011 ГОДИНА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ НА СНАБДУВАЊЕ ЦЕНТАР ДООЕЛ СКОПЈЕ

1. На друштвото за снабдување со топлинска енергија СНАБДУВАЊЕ ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје, се одобрува регулиран максимален приход од 999.253.741 денари за 2011 година, за дистрибуирана и испорачана количина на топлинска енергија од 245.177.638 kWh.

2. Во одобриениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа Одлука трошокот за набавка на топлинска енергија изнесува 879.575.771 денари, за набавени 278.610.952 kWh на влез на дистрибутивната мрежа и истиот износ го плаќа на производителот на топлинска енергија согласно тарифниот систем за продажба на топлинска енергија.

3. Во одобриениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа Одлука трошокот за услугата дистрибуција на топлинска енергија изнесува 54.849.626 денари за дистрибуирани и испорачани количини на топлинска енергија од 245.177.638 kWh до крајните потрошувачи, и истиот износ го плаќа на дистрибутерот на топлинска енергија согласно тарифниот систем за продажба на топлинска енергија.

4. Во одобриениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа Одлука трошокот за услугата снабдување со топлинска енергија изнесува 64.828.344 денари за испорачани количини на топлинска енергија од 245.177.638 kWh, на ниво на мерно место.

5. Врз основа на одобриениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа Одлука, согласно Тарифниот систем за продажба на топлинска енергија („Сл.весник на РМ“ бр.151/09), се одобруваат следните тарифни ставови за снабдување со топлинска енергија за греење на ниво на мерно место:

Ред бр.	ТАРИФНИ СТАВОВИ	Единица мерка	цена од 01.01.2011 до 31.12.2011 година
КАТЕГОРИЈА ДОМАЌИНСТВА			
1.	Ангажирана топлинска моќност на ниво на мерно место	ден/kW/ година	951,3936
2.	Топлинска енергија на ниво на мерно место	ден/kWh	2,2629
КАТЕГОРИЈА ОСТАНАТИ			
1.	Ангажирана топлинска моќност на ниво на мерно место	ден/kW/ година	1902,7873
2.	Топлинска енергија на ниво на мерно место	ден/kWh	4,5258

6. Врз основа на одобриениот регулиран максимален приход од точка 4 на оваа Одлука, согласно тарифниот систем за продажба на топлинска енергија, се одобруваат следните тарифни ставови за услугата снабдување со топлинска енергија за греење на ниво на снабдувач:

Ред бр.	ТАРИФНИ СТАВОВИ	Единица мерка	цена од 01.01.2011 до 31.12.2011 година
СНАБДУВАЊЕ – ЦЕНТАР			
1.	Ангажирана топлинска моќност за категорија домаќинства на ниво на снабдувач	ден/kW/ година	241,7685
2.	Ангажирана топлинска моќност за категорија останати на ниво на снабдувач	ден/kW/ година	483,5371

7. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

8. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2011 година.

УП1 бр. 08-66
29 декември 2010 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3741.

Врз основа на член 19, алинеја 7, од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 36/07 и 106/08), Правилникот за начин и услови за регулирање на цени за топлинска енергија за греење („Службен весник на РМ“ бр. 62/09) и Барањето за контрола на цена на топлинска енергија за регулираната енергетска дејност снабдување со топлинска енергија бр.08-67/1 од 22.11.2010 година, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 29 декември 2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД И ТАРИФНИ СТАВОВИ ЗА 2011 ГОДИНА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ НА СНАБДУВАЊЕ ЗАПАД ДООЕЛ – СКОПЈЕ

1. На друштвото за снабдување со топлинска енергија, СНАБДУВАЊЕ ЗАПАД ДООЕЛ - Скопје, се одобрува регулиран максимален приход од 710.870.348 денари за 2011 година, за дистрибуирана и испорачана количина на топлинска енергија од 172.906.207 kWh.

2. Во одобриениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа Одлука трошокот за набавка на топлинска енергија изнесува 620.301.719 денари, за набавени 196.484.326 kWh на влез на дистрибутивната мрежа и истиот износ го плаќа на производителот на топлинска енергија согласно тарифниот систем за продажба на топлинска енергија.

3. Во одобриениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа Одлука трошокот за услугата дистрибуција на топлинска енергија изнесува 38.681.508 денари за дистрибуирани и испорачани количини на топлинска енергија од 172.906.207 kWh до крајните потрошувачи, и истиот износ го плаќа на дистрибутерот на топлинска енергија согласно тарифниот систем за продажба на топлинска енергија.

4. Во одобриениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа Одлука трошокот за услугата снабдување со топлинска енергија изнесува 51.887.121 денари за испорачани количини на топлинска енергија од 172.906.207 kWh, на ниво на мерно место.

5. Врз основа на одобриениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа Одлука, согласно Тарифниот систем за продажба на топлинска енергија („Сл.весник на РМ“ бр.151/09), се одобруваат следните тарифни ставови за снабдување со топлинска енергија за греење на ниво на мерно место:

Ред бр.	ТАРИФНИ СТАВОВИ	Единица мерка	цена од 1.01.2011 до 31.12.2011 година
КАТЕГОРИЈА ДОМАЌИНСТВА			
1.	Ангажирана топлинска моќност на ниво на мерно место	ден/kW/ година	951,3936

2.	Топлинска енергија на ниво на мерно место	ден/kWh	2,2629
КАТЕГОРИЈА ОСТАНАТИ			
1.	Ангажирана топлинска моќност на ниво на мерно место	ден/kW/ година	1902,7873
2.	Топлинска енергија на ниво на мерно место	ден/kWh	4,5258

6. Врз основа на одобриениот регулиран максимален приход од точка 4 на оваа Одлука, согласно тарифниот систем за продажба на топлинска енергија, се одобруваат следните тарифни ставови за услугата снабдување со топлинска енергија за греење на ниво на снабдувач:

Ред бр.	ТАРИФНИ СТАВОВИ	Единица мерка	цена од 1.01.2011 до 31.12.2011 година
СНАБДУВАЊЕ – ЗАПАД			
1.	Ангажирана топлинска моќност за категорија домаќинства на ниво на снабдувач	ден/kW/ година	241,7685
2.	Ангажирана топлинска моќност за категорија останати на ниво на снабдувач	ден/kW/ година	483,5371

7. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

8. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2011 година.

УП1 бр. 08-67
29 декември 2010 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ
3742.

Врз основа на член 4 став (3) Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување, („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007 88/2008 48/2009 и 50/2010) и член 13 став (3) од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/2008 и 124/2010), Управниот одбор на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, на седницата одржана на 27.12.2010 година, донесе

КОДЕКС ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ НА ПЕНЗИСКИТЕ ДРУШТВА

Вовед

Со овој Кодекс се уредуваат правилата за добро корпоративно управување на пензиско друштво. Корпоративното управување на пензиско друштво претставува збир на правила со кои се уредуваат начинот, постапките и процесите преку кои органите на надзор и управување, лицата со посебни овластувања и одговорности и раководните лица во пензиското друштво донесуваат одлуки во врска со управувањето на друштвото и пензискиот фонд и начинот како се следи имплементацијата на тие одлуки. Целта на доброто корпоративно управување на пензиското друштво е обезбедување одговорност и транспарентност во работењето на пензиското друштво, создавање доверба меѓу органите на надзор и управување и заинтересираните субјекти особено членовите на пензискиот фонд и подобрување на ефикасноста на работењето на пензиското друштво и пензискиот фонд.

Надзорниот и управниот одбор на пензиското друштво се одговорни за воспоставување на структурата на корпоративното управување на пензиското друштво, за донесување на кодекс за добро корпоративно управување кој ќе ги содржи правилата наведени во овој Кодекс и за усогласеност на работењето на пензиското друштво со кодексот за добро корпоративно управување на пензиското друштво.

Правила за добро корпоративно управување

1. Членовите на надзорен и на управен одбор, треба да поседуваат соодветни квалификации и знаења, добра репутација, чесност, компетентност и личен интегритет како и да ја разбираат својата улога во корпоративното управување со пензиското друштво

Составот и начинот на работа на надзорниот и управниот одбор треба да обезбеди независно, автономно, самостојно и слободно изразување на ставовите и мислењата на секој член на овие органи.

Членовите на надзорниот и на управниот одбор треба да постапуваат врз основа на целосна информираност, со внимание на уреден и совесен стопанственик и во интерес на пензиското друштво и пензискиот фонд со кои друштвото управува.

Надзорниот и управниот одбор периодично вршат проценка на исполнување на условите кои членовите треба да ги исполнуваат согласно закон и донесуваат заклучоци за својот состав, бројот и должностите.

Надзорниот одбор најмалку еднаш во годината треба да врши проценка на работењето на управниот одбор на пензиското друштво која се состои од контрола на:

- постигнување на стратешките цели на пензиското друштво;
- спроведување на деловниот план и програма за работењето на пензиското друштво;
- спроведување на програмата за инвестициона стратегија на пензискиот фонд;

- структурата и функционирањето на системите за внатрешна контрола и управување со ризици;

- квалитетот на процесите за финансиско известување и

- усогласеност на работењето на членовите на управен одбор со законите и подзаконските акти.

Членовите на управен одбор се должни на членовите на надзорен одбор да им доставуваат информации кои се потребни за остварување на нивните права и извршување на нивните должности.

Членовите на надзорниот и на управниот одбор треба да имаат услови за континуирана обука преку нивно запознавање со меѓународните искуства и добрите практики на управување со пензиско друштво и пензиски фонд, особено во областите каде се констатирани слабости и потреба од унапредување.

Надзорниот одбор треба да спроведува годишна самовалутација односно проценка на сопственото работење и да ги идентификува ризиците и слабостите во своето работење.

2. Членовите на надзорен и на управен одбор ги утврдуваат и го следат исполнувањето на професионалните стандарди и корпоративните вредности на пензиското друштво и со нив ги запознаваат сите вработени

Управниот одбор го изготвува, а надзорниот одбор го одобрува етичкиот кодекс на пензиското друштво кој претставува збир од професионални стандарди и корпоративни вредности кои се однесуваат најмалку на:

- спречување на судир на интереси;
- спречување на злоупотреба на информации добиени како резултат на службена положба;
- усогласеност на работењето со закони, подзаконски и интерни акти; и
- професионализам во работењето.

Етичкиот кодекс еднакво се применува на членовите на надзорен и на управен одбор, лицата со посебни овластувања и одговорности, раководните лица и останатите вработени во пензиското друштво.

Врз основа на етичкиот кодекс управниот одбор треба да усвои и да применува јасни правила и процедури со кои ќе се идентификуваат потенцијални судири на интереси и да дефинира мерките и активности кои се преземаат во случај на постоење на судир на интереси.

3. Во рамките на надзорниот и на управниот одбор треба да постои јасна поделба на овластувањата и одговорностите и да постојат линии на известување меѓу сите вработени

Надзорниот и управниот одбор се должни да обезбедат разбирлива, транспарентна и документирана постапка на донесување на одлуки врз основа на добра информираност и јасна и конзистентна поделба на одговорностите.

Членовите на надзорен и на управен одбор работат од својата надлежност ги извршуваат согласно закон и јасно дефинирани интерни писмени правила и процедури кои треба да обезбедат седниците да бидат добро организирани, со навремено доставени соодветни материјали и да обезбедат активно учество на сите членови.

Пензиското друштво треба да поседува ефикасни линии на известување и комуникација кои даваат сигурност дека секој поединец во пензиското друштво во целост ги разбира и се придржува кон процедурите за одговорности и должности, како и дека сите информации се достапни до соодветните нивоа на вработени.

Процесот на известување треба да овозможи членовите на управен одбор да примаат соодветни, навремени, точни, целосни и лесно разбирливи информации за работењето на пензиското друштво и на пензискиот фонд, за да можат ефикасно да делегираат одговорности на вработените, како и да го контролираат нивното исполнување.

4. Лицата со посебни овластувања и одговорности и раководните лица треба да поседуваат соодветни квалификации и знаења и да ја разбираат својата улога во корпоративното управување

Управниот одбор на пензиското друштво определува лица со посебни одговорности и овластувања и/или раководни лица во друштвото и го надгледува нивното работење.

Лицата со посебни овластувања и одговорности и раководните лица треба да поседуваат стручност и способност да раководат со активностите кои се во делокруг на нивните надлежности и да спроведуваат ефикасно следење на работењето на вработените кои се директно одговорни пред нив.

Овие лица во рамките на своите надлежности ги дефинираат и распределуваат должностите и одговорностите на вработените и постојано го надгледуваат нивното остварување.

5. Надзорниот и управниот одбор треба да обезбедат ефикасен процес на внатрешна контрола и ефикасно спроведување на внатрешната и на надворешната ревизија

Внатрешната контрола претставува континуиран процес кој е спроведуван од страна на надзорниот одбор, управниот одбор и сите вработени, дизајниран да обезбеди разумна сигурност за постигнување на следните цели:

- заштита на вредноста на средствата на пензиското друштво и на пензискиот фонд со кој тоа управува од измама, неовластено стекнување, употреба или погрешно прикажување;
- максимизирање на вредноста на пензиското друштво и на пензискиот фонд со кој тоа управува,
- изработка на точни и навремени финансиски извештаи и точност и потполност на сметководствената евиденција на пензиското друштво и на пензискиот фонд со кој тоа управува и
- зголемување на ефикасноста на целокупното работење на пензиското друштво, унапредување на ефикасноста на управувањето, како и усогласеност со законите, актите и интерните процедури и политики на пензиското друштво.

Правилата на внатрешната контрола се составени од лицата со посебни овластувања и одговорности и/или раководните лица, а ги донесува управниот од-

бор на пензиското друштво. Управниот одбор на пензиското друштво е одговорен за воспоставување на соодветна средина за ефикасно функционирање на процесот на внатрешна контрола, како и за постојаното следење на ефикасноста на овој процес. Ефикасна внатрешна контрола подразбира континуирано следење, идентификување и управување со ризиците на кои е изложено и кои може негативно да влијаат врз остварувањето на поставените цели на пензиското друштво. Ефикасноста на процесот на внатрешна контрола треба постојано да се оценува и унапредува.

Внатрешната контрола се спроведува од страна на надзорниот одбор, управниот одбор, лицата со посебни овластувања и одговорности и другите вработени во пензиското друштво. Тоа подразбира активно познавање на својата улога во процесот на внатрешната контрола од страна на секој вработен во пензиското друштво. Поради тоа, внатрешната контрола треба да биде јасен и разбирлив дел од описот на задачи на секој поединец во пензиското друштво и тоа во вид на: политики, процедури, писмени правила, софтвери и програми, делегирање на овластувања, работни задачи, задачи содржани во менаџерски и други договори, организација и слично.

Внатрешна ревизија е независна активност на давање на објективно уверување и совет, воспоставена со цел да придонесе кон зголемување на вредноста и подобрување на работата на пензиското друштво и на пензискиот фонд. Таа помага пензиското друштво и пензискиот фонд да ги остварат своите цели, применувајќи систематски, дисциплиниран пристап за проценка и подобрувањето на ефективност на процесите за управување со ризикот, контролата и управувањето.

Надзорниот одбор на пензиското друштво ја организира внатрешната ревизија како независна организациона единица.

Внатрешната ревизија ги извршува своите активности во согласност со закон, принципите и стандардите за внатрешна ревизија, етичкиот кодекс на пензиското друштво, кодексот за добро корпоративно управување на пензиското друштво и процедурите за работењето на внатрешната ревизија.

Надзорниот одбор, управниот одбор, лицата со посебни овластувања и одговорности и раководните лица треба да придонесат за зголемување на ефикасноста на внатрешната ревизија во пензиското друштво преку:

- обезбедување на целосна независност во спроведувањето на внатрешната ревизија;
- обезбедување на услови за објективност и неутралност во спроведувањето на внатрешната ревизија преку исклучување на можноста за ангажирање на вработените во оваа организациона единица да извршуваат други работни задачи;
- обезбедување на услови за пристап до сите документи и информации неопходни за извршување на внатрешната ревизија и можност за комуникација со било кој вработен во пензиското друштво;
- навремено и ефикасно спроведување на препораките на внатрешната ревизија и

- ангажирање на внатрешната ревизија за оценка на ефикасноста на процесите и внатрешна контрола и системите на управување со ризиците.

Надзорниот одбор предлага, а собранието на акционери на пензиското друштво донесува Политика за избор на надворешен овластен ревизор која ги содржи принципите за избор на надворешниот ревизор и користењето на услугите на истиот.

Собранието на акционери треба да избере надворешен овластен ревизор со добри референци кој ќе работи во согласност со меѓународните стандарди за ревизија, со Кодексот за етика на професионални сметководители утврдени од страна на Меѓународната федерација на сметководители, со соодветниот пропис со кој се регулира содржината на ревизијата на работењето и на годишните финансиски извештаи на пензиското друштво и со други прописи со кои се регулира работењето на надворешниот ревизор.

На предлог на надзорниот одбор, собранието на акционери треба да врши периодична промена, согласно закон, на надворешниот овластен ревизор кој врши ревизија на годишните финансиски извештаи.

6. Надзорниот одбор треба да усвои и применува транспарентна, конкурентна, фер и одговорна политика за следење на перформанси и наградување на членовите на надзорен и на управен одбор, лицата со посебни овластувања и одговорности, раководните лица и вработените во пензиското друштво

Политиката за перформанси и наградување треба да содржи правила и критериуми за определување на наградите, годишните бонуси и останати парични и непарични примања за членовите на надзорниот одбор, управниот одбор и сите вработени во друштвото. Политиката за перформанси и наградување за донесува надзорниот одбор, а ја одобрува собранието на акционери.

При дефинирање на политиката и утврдување на висината на наградата за членовите на надзорен одбор, управен одбор, лицата со посебни овластувања и одговорности, раководните лица и вработените посебно треба да се имаат во предвид следните критериуми:

- обемот на надлежности;
- спроведување на деловната програма за членовите на управен одбор;
- успешност во извршување на работите;
- личен придонес во успешноста на работењето на пензиското друштво;
- остварување на личните цели и
- релативните перформанси на пензиското друштво и пензискиот фонд во однос на другите пензиски друштва и пензиски фондови на релевантните пазари.

Политиката за наградување треба да обесхрабрува прекумерно преземање на ризици, да стимулира обезбедување на долгорочен одржлив раст на вредноста на пензиското друштво и на пензискиот фонд, да биде предмет на периодична оценка и анализа и да се прилагодува на финансиските можности на пензиското друштво и на пензискиот фонд.

7. Надзорниот и управниот одбор се одговорни за транспарентно, навремено и точно објавување на информациите кои се однесуваат на работењето на пензиското друштво и на пензискиот фонд

Управниот е одговорен за изготвување и објавување, најмалку еднаш во годината, извештај за работењето на пензиското друштво и на пензискиот фонд кој најмалку содржи:

- информации и податоци за составот и функционирањето на надзорниот и на управниот одбор и останатите органи во пензиското друштво кои учествуваат во донесувањето на одлуките за инвестирање на средствата на пензискиот фонд, (постапката за именување и разрешување на членовите, нивните квалификации, критериуми за независност на член на надзорниот одбор, дефинирањето на материјалниот интерес и деловниот однос со пензиското друштво, обврските и одговорностите на членовите на надзорниот и управниот одбор и другите органи);

- информации и податоци за организационата структура на пензиското друштво;

- акционерска структура на пензиското друштво;

- трансакциите со поврзани лица, согласно член 3 став (2) од Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи на пензиско друштво;

- информации и податоци поврзани со примена на кодексот за добро корпоративно управување на пензиското друштво и објаснување на усогласеноста односно неусогласеноста на корпоративното управување на пензиското друштво со кодексот за добро корпоративното управување на пензиското друштво;

- податоци за висината на вкупните примања на членовите на надзорниот, управниот одбор, лицата со посебни овластувања и одговорности, раководните лица, консултантите за работењето на пензиското друштво и пензискиот фонд како и други обврски кон овие лица;

- податоци за остварената добивка на пензиското друштво и

- податоци за перформансите на пензискиот фонд претставени преку споредба на остварениот принос со дефинираниот репер во инвестиционата стратегија.

Надзорниот одбор го контролира транспарентното, навремено и точно објавување на информациите кои се однесуваат на работењето на пензиското друштво и на пензискиот фонд.

8. Надзорниот и управниот одбор треба да обезбедат инвестирањето на пензискиот фонд да биде согласно принципите и целите пропишани со закон и единствено во интерес на членовите на пензискиот фонд

Управниот одбор е одговорен за разумно, совесно и законско инвестирање на средствата на пензискиот фонд и за донесување одлуки за инвестирање на средствата на пензискиот фонд.

При дефинирањето на инвестиционата стратегија и дневните инвестициони одлуки, Управниот одбор на пензиското друштво треба да ја има во предвид долгорочната природа на пензискиот систем и инвестициониот хоризонт на членовите на пензискиот фонд, нас

проти водење на политика со цел постигнување на краткорочно добри инвестициони резултати. Управниот одбор треба да донесе, а надзорниот одбор да усвои, Политика за гласање и присуство на собрание на издавачи на хартии од вредност во кои се инвестирани средствата на пензискиот фонд.

Надзорниот одбор оценува дали одлуките на управниот одбор за инвестирање на средствата на пензискиот фонд се единствено во интерес на членовите на тој пензиски фонд.

9. Управниот одбор треба да воспостави ефикасен систем за поплаки од членовите на пензискиот фонд до пензиското друштво

Управниот одбор треба да обезбеди писмена процедура и лица за:

- прием на поплаки;
- спроведување на постапка со преземање на сите активности за разрешување на поплаката ажурно и во разумен рок;
- одговарање на поплаката на јасен и разбирлив начин;
- евиденција на поплаките и
- известување на управниот одбор за сите постапки и превземени активности.

10. Надзорниот и управниот одбор треба да воспостават систем за контрола на усогласеност на работењето на пензиското друштво и пензискиот фонд со прописите

Управниот одбор треба да донесе и спроведува процедури за контрола на усогласеност на работењето на пензиското друштво со законите, подзаконските и интерните акти кои се однесуваат на работењето на пензиското друштво и на пензискиот фонд и да воспостави начин на контрола со кој ќе осигури дека процедурите соодветно се применуваат во работењето на пензиското друштво и пензискиот фонд.

Управниот одбор определува едно или повеќе лица задолжени за контрола на усогласеност на работењето на пензиското друштво со прописите, водејќи сметка да не предизвика судир на интереси.

Надзорниот одбор ги одобрува процедурите за контрола на усогласеноста на работењето на пензиското друштво со прописите и врши надзор на управувањето со ризикот од неусогласеност на работењето на пензиското друштво со прописите.

11. Надзорниот и управниот одбор треба да обезбедат ефикасен систем на идентификација, мерење и управување со ризици во работењето на пензиското друштво и пензискиот фонд

Надзорниот и управниот одбор треба да бидат запознати со основните ризици во работењето на пензиското друштво и на пензискиот фонд, а особено нивно влијание врз работењето на пензиското друштво и на пензискиот фонд, како и основните методи со кои секој ризик се идентификува, мери и управува.

Управниот одбор донесува политика за идентификација, мерење и управување со ризиците во работењето на пензиското друштво и на пензискиот фонд и е одговорен за нејзиното спроведување.

Надзорниот одбор ја одобрува политиката за идентификација, мерење и управување со ризиците и го контролира нејзиното спроведување.

Завршна одредба

Овој Кодекс влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-2576/5
30 декември 2010 година
Скопје

Претседател
на Управниот одбор,
Анета Димовска, с.р.

3743.

Управниот одбор на Агенцијата за супервизија на капитално финансираното пензиско осигурување врз основа на член 39з став (5) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007 88/2008 48/2009 и 50/2010) член 45 став (5) и член 76 став (5) од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/2008 и 124/2010), на седницата, одржана на 27 декември 2010 година, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ИЛИ УКИНУВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЗАДОЛЖИТЕЛЕН И/ИЛИ ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД

Член 1

Во Правилникот за постапката за повлекување или укинување на одобрение за управување со задолжителен и/или доброволен пензиски фонд („Службен весник на Република Македонија“ бр. 138/2008) во член 2 во точката а) зборовите: „акционерскиот капитал“ се заменуваат со зборовите: „главнината“, зборовите: „основачкиот капитал“ се заменуваат со зборовите: „основната главнина“ а зборовите: „истиот не го“ се заменуваат со зборовите: „истата не ја“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-2576/6
30 декември 2010 година
Скопје

Претседател
на Управниот одбор,
Анета Димовска, с.р.

3744.

Управниот одбор на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, врз основа на член 131 став (3) и член 138 став (5) од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/2008 и 124/2010), на седница одржана на 27.12.2010 година донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА ДОБРОВОЛНИТЕ ПЕНЗИСКИ ФОНДОВИ

I. Општи одредби

Член 1

Со овој правилник поблиску се пропишуваат:

а) условите што треба да ги исполнат регулираните секундарни пазари на капитал каде што се тргува со средствата на доброволните пензиски фондови;

б) квалитетот на акциите, обврзниците и другите инструменти во кои може да се вложат средствата на доброволните пензиски фондови;

в) земјите или групите на земји во кои може да се инвестираат средствата на доброволните пензиски фондови и

г) пренесувањето на управувањето со средствата на доброволниот пензиски фонд на менаџер на средства со седиште во странство.

Член 2

Средствата на доброволните пензиски фондови се инвестираат со цел остварување на највисок принос единствено во полза на членовите на пензискиот фонд, врз основа на принципите за сигурност, диверзификација и ликвидност.

Со средствата на доброволните пензиски фондови не треба да се тргува по цени кои се штетни за доброволните пензиски фондови.

Член 3

Со средствата на доброволните пензиски фондови не треба да се стекнуваат инструменти на кои се ставени забрани или ограничувања од било каков вид.

Со средствата на доброволните пензиски фондови не треба да се одржуваат „позиции на кратко“ (short selling), односно да се позајмуваат хартии од вредност во сопственост на доброволните пензиски фондови.

Член 4

Обврските за пренос на хартиите од вредност, настанати врз основа на трансакциите со хартии од вредност во кои учествуваат доброволните пензиски фондови, се намираваат со истовремена испорака на хартиите од вредност и плаќање на цената за хартиите од вредност, согласно со принципот „испорака наспроти плаќање“.

Со средствата на доброволните пензиски фондови не треба да се врши тргување со финансиски инструменти преку „блок“ трансакции.

II. Услови што треба да ги исполнат регулираните секундарни пазари на капитал каде што се тргува со средствата на доброволните пензиски фондови

Член 5

Согласно член 131 став (2) од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување (во натамошниот текст: Законот), тргувањето со хартии од вредност на доброволните пензиски фондови се врши на регулирани секундарни пазари на капитал и на пазари преку шалтер кои ги исполнуваат условите наведени во член 6 на овој правилник.

Друштвото кое управува со доброволниот пензиски фонд покрај работите од став 1 на овој член, може да:

а) склучува договори за купопродажба на акции во сопственост на доброволниот пензиски фонд во случај на преземање на акционерското друштво преку јавна понуда за преземање;

б) купува акции издадени од акционерски друштва кои ги исполнуваат условите од член 10 или член 14 на овој правилник на јавна понуда (дополнителна емисија на акции);

в) купува должнички хартии од вредност кои ги исполнуваат условите за издавачот и емисијата од член 7, 8, 10, 12 и 13 на овој правилник во случај на јавна понуда и

г) купува документи за удел и поднесува барање за откуп на документите за удел директно од/на друштвото кое управува со отворени инвестициони фондови, издадени по пат на јавна понуда.

Член 6

Секундарно тргување со хартии од вредност во Република Македонија се врши согласно член 72 од Законот за хартии од вредност преку брокерски куќи, овластени банки и подружници на странски брокерски куќи кои имаат дозвола за работење од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.

Секундарното тргување со хартии од вредност надвор од Република Македонија се врши, преку дилерски и брокерски куќи кои работат со хартии од вредност, на берзите кои се наоѓаат во земјите членки на ЕУ или на ОЕЦД.

Берзите, дилерските и брокерските куќи наведени во став 2 на овој член треба да се законски регистрирани и овластени од супервизорски надлежен орган.

Покрај на пазарите наведени во став 2 на овој член, тргувањето со должнички хартии од вредност надвор од Република Македонија може да се врши и преку „Пазар преку шалтер“ - “Over-the-counter (OTC)”;

Дилерската куќа која врши тргување на ОТС треба да има капитал повеќе од една милијарда евра.

III. Квалитет на акциите, обврзниците и другите инструменти во кои може да се вложат средствата на доброволните пензиски фондови

Член 7

Средствата на доброволните пензиски фондови може да се инвестираат во банкарски депозити наведени во член 131 став 1 точка а) од Законот и сертификати

за депозит, комерцијални записи и обврзници наведени во член 131 став 1 точка в) од Законот, доколку се депонирани односно издадени од банка која ги исполнува следните услови:

а) има сопствени средства од најмалку 560 милиони денари согласно Законот за банки;

б) нејзината стапка на адекватност на капиталот се одржува во континуитет од моментот на инвестирање на ниво повисоко од 10% и

в) има извештај за извршена ревизија на годишните финансиски извештаи во кој не е изразено воздржување од мислење или неповолно мислење за последната финансиска година, согласно меѓународните стандарди за ревизија.

Член 8

Средствата на доброволните пензиски фондови може да се инвестираат во хартии од вредност врз основа на хипотека, согласно член 131 став 1 точка г) од Законот, доколку банката која ги издава ги исполнува условите од член 7 на овој правилник и доколку се исполнети следните услови:

а) номиналната вредност на емисијата не е помала од пет милиони евра во денарска противвредност по среден курс на Народната банка на Република Македонија и

б) пазарната вредност на хипотеките со кои се обезбедени емитираните хартии од вредност врз основа на хипотека не е пониска од соодносот 1,5:1.

Член 9

Доколку банката не ги исполнува во континуитет условите од член 7 став 1 точка а) и б) од овој правилник во период од последователни два квартали, друштвото кое управува со доброволниот пензиски фонд треба да ја усогласи состојбата на депозитите, односно хартиите од вредност издадени од банката во рок од 180 дена сметајќи од денот на изминување на вториот квартал.

Член 10

Средствата на доброволните пензиски фондови може да се инвестираат во акции издадени од акционерски друштва наведени во член 131 став 1 точка г) од Законот, во акции на затворени инвестициони фондови во Република Македонија кои имаат одобрение од Комисијата за хартии од вредност, во комерцијални записи и обврзници издадени од акционерски друштва во Република Македонија кои не се банки, доколку акционерските друштва и инвестиционите фондови кои ги издаваат ги исполнуваат следните услови:

а) имаат пазарна капитализација од најмалку три милиони евра во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија;

б) нивните акции котираат на официјалниот пазар на хартии од вредност и

в) имаат извештај за извршена ревизија на годишните финансиски извештаи во кој не е изразено воздржување од мислење или неповолно мислење за последната финансиска година, согласно меѓународните стандарди за ревизија и кој е изработен од најмалку едно друштво за ревизија кое има дозвола за работа издадена од министерот за финансии.

Доколку поради промена на пазарните цени, пазарната капитализација на акционерските друштва и затворените инвестициони фондови во кои се вложени средства на доброволниот пензиски фонд се намали под 2,7 милиони евра друштвото кое управува со доброволниот пензиски фонд ги усогласува инвестиционите активности во рок од 180 дена од денот на настанување на оваа промена. Друштвото може да продолжи со инвестирањето во таа акција по исполнувањето на условот од став 1 точка а) на овој член.

Член 11

Средствата на доброволните пензиски фондови може да се инвестираат во документи за удел на отворени инвестициони фондови во Република Македонија кои имаат одобрение од Комисијата за хартии од вредност, доколку се исполнети следните услови:

а) друштвото кое управува со отворениот инвестиционен фонд има најмалку две години континуирано искуство во управувањето со средствата во сопственост на трети лица и

б) нето вредноста на средствата на отворениот инвестиционен фонд изнесува најмалку 10 милиони евра во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија.

Член 12

Средствата на доброволните пензиски фондови може да се инвестираат во обврзници и други хартии од вредност согласно член 131 став 1 точка с) од Законот, доколку:

а) обврзниците или другите хартии од вредност се издадени само од националните влади или нивните централни банки и

б) земјата на издавачот на обврзниците и другите хартии од вредност има долгорочен кредитен рејтинг за долг во странска валута "BBB+" или повисок рејтинг според Fitch Investor Services или Standard & Poor's или "Baa1" или повисок според Moody's.

Член 13

Средствата на доброволните пензиски фондови може да се инвестираат во должнички хартии од вредност согласно член 131 став 1 точка ј) од Законот, доколку:

а) должничките хартии од вредност имаат кредитен рејтинг издаден од најмалку една меѓународна кредитна рејтинг агенција, и тоа:

- "BBB+" или повисок рејтинг според Fitch Investor Services или Standard & Poor's или "Baa1" или повисок според Moody's за долгорочни инструменти;

- "F2" или повисок рејтинг според Fitch Investor Services, "A-2" или повисок според Standard & Poor's или "P-2" или повисок според Moody's за краткорочни инструменти;

б) издадени се од компании регистрирани и со седиште во земјите членки на ЕУ или на ОЕЦД;

в) номиналната вредност на емисијата не е помала од 100 милиони евра;

г) земјата на издавачот на должничките хартии од вредност има долгорочен кредитен рејтинг за долг во странска валута "BBB+" или повисок рејтинг според Fitch Investor Services или Standard & Poor's или "Baa1" или повисок според Moody's.

Член 14

Средствата на доброволните пензиски фондови може да се инвестираат во акции од член 131 став 1 точка к) од Законот, доколку:

- а) котираат на официјалниот пазар на берзите кои ги исполнуваат условите од член 6 на овој правилник;
- б) издадени се од компании регистрирани и со седиште во земја-членка на ЕУ или на ОЕЦД;
- в) компанијата издавач на акциите има пазарна капитализација од најмалку 500 милиони евра;
- г) кредитниот рејтинг (issuer rating) на компанијата издавач е “BBB+” или повисок рејтинг според Fitch Investor Service или Standard & Poor’s или “Baa1” или повисок според Moody’s;
- д) земјата на издавачот на акциите има долгорочен кредитен рејтинг за долг во странска валута “BBB+” или повисок рејтинг според Fitch Investor Services или Standard & Poor’s или “Baa1” или повисок според Moody’s.

Доколку поради промена на пазарните цени пазарната капитализација на акционерските друштва се намали под 450 милиони евра друштвото кое управува со доброволниот пензиски фонд ги усогласува инвестиционите активности во рок од 180 дена од денот на настанување на оваа промена. Друштвото може да продолжи со инвестирањето во таа акција по исполнувањето на условот од став 1 точка в) на овој член.

Член 15

Средствата на доброволните пензиски фондови може да се инвестираат во документи за удел и акции на странски инвестициони фондови, доколку:

- а) друштвото кое управува со средствата на странскиот инвестиционен фонд ги исполнува следните услови:
 - има најмалку пет години континуирано искуство за управување со средства во сопственост на трети лица;
 - има седиште во земја членка на ЕУ или на ОЕЦД кое не треба да биде во off- shore зона определена од Меѓународниот монетарен фонд и
 - управува со средства во сопственост на трети лица од најмалку една милијарда евра.
- б) странскиот инвестиционен фонд ги исполнуваат следните услови:
 - земјата во која е регистриран инвестициониот фонд има долгорочен кредитен рејтинг за надворешен долг во странска валута “BBB+” или повисок рејтинг според Fitch Investor Services или Standard & Poor’s или “Baa1” или повисок според Moody’s .
 - нето вредноста на средствата на инвестициониот фонд изнесува најмалку 100 милиони евра;
 - најмалку 51% од средствата на инвестициониот фонд се инвестирани во хартии од вредност наведени во член 131 од Законот и
 - нема карактеристики на хед фонд (hedge fund), односно приватен фонд со ризичен капитал.

IV. Пренесување на управувањето со средствата на доброволниот пензиски фонд на менаџер на средства со седиште во странство**Член 16**

Кога друштвото кое управува со доброволниот пензиски фонд инвестира во странство преку менаџер на средства со седиште во странство, институцијата на која може да го довери управувањето со средствата на доброволниот пензиски фонд треба да ги исполни следните услови:

- а) да биде правно лице и да има законско овластување за управување со средства на трети лица согласно законодавството на матичната земја;
- б) средствата на менаџерот на средства со седиште во странство да бидат целосно одвоени од средствата за управување во сопственост на трети лица;
- в) да управува со средства во сопственост на трети лица од најмалку 20 милијарди евра;
- г) да има најмалку седум години континуирано искуство во управување со средства во сопственост на трети лица;
- д) да биде регистрирана во посебен Регистар за менаџери на средства со седиште во странство (во понатамошниот текст: Регистар на менаџери) на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување.

Друштвото кое управува со доброволниот пензиски фонд треба да достави податоци за менаџерот на средства до Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување со кои се потврдува дека се исполнети условите од став 1 на овој член, пред да го довери управувањето со средствата на доброволниот пензиски фонд на менаџер на средства со седиште во странство. Агенцијата ја одбива регистрацијата на менаџерот на средства со седиште во странство во Регистарот на менаџери, доколку не се исполнети условите од став 1 на овој член или доколку утврди дека регистрацијата е во спротивност со интересите на членовите на пензиските фондови.

Друштвото кое управува со доброволниот пензиски фонд ја известува Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување за секоја промена на некој од условите од став 1 на овој член.

V. Преодни и завршни одредби**Член 17**

Со денот на влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилник за инвестирање на средствата на доброволните пензиски фондови („Службен весник на Република Македонија” бр. 138/2008, 91/2009).

Член 18

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 01-2576/7
30 декември 2010 година
Скопје

Претседател
на Управниот одбор,
Анета Димовска, с.р.

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

3745.

Врз основа на член 9 став 1а точка 8 и став 1в точка 2 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009 и 50/2010), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 3.12.2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ КОИ ПАЃААТ НА ТОВАР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Листата на лекови кои паѓаат на Товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 102/07, 104/07, 151/07, 22/08, 100/2008, 95/2009, 131/2009 и 44/2010), во член 1, во табелата се вршат следните измени и дополнувања:

Кај АТС кодот C07AG02 - „Carvedilol** - Таблети 6,25 mg“, „Carvedilol** - Таблети 12,5 mg“, и „Carvedilol** - Таблети 25 mg, во колоната 7 - „Режим на препишување“, ознаката „RSS“ се заменува со ознаката „RS/ RSS“. Ознаката „RSS - по препорака на лекар субспецијалист кардиолог“ се заменува со „RS/ RSS – по препорака на кардиолог, интернист“.

Кај АТС кодот N05AH03- „Olanzapine – Филм обложени таблети 5 mg“, и „Olanzapine – Филм обложени таблети 10 mg“, во колоната 7 - „Режим на препишување“, ознаката „RS (Конзилијарно мислење од клиника)“ се заменува со ознаката „RS“. Ознаката „RS – по препорака на лекар специјалист невролог/невропсихијатар/психијатар“, се заменува со „RS - по препорака на невропсихијатар/психијатар“.

Кај АТС кодот A07EC01 - „Sulfasalazine** - Таблети 500 mg“, во колоната 2, ознаката „**“ се заменува со ознаката „*1“.

По зборовите: „По препорака на: лекар субспецијалист – гастроентерохепатолог“ се додава записка и зборот „ревматолог“.

Кај индикациите под ознаката “*1” се додава следниот текст:

„1. Третман на акутни појави на егзацербации на Кронава болест, улцеративен колитис и проктитис.

2. Третман на ревматоиден артритис и јувенилен идиопатски хроничен полиартритис кои не одговараат на терапија со нестероидни антиинфламаторни лекови.“

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од од министерот за здравство.

Бр. 02-17835/7
3 декември 2010 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Елена Трпковска, с.р.

3746.

Врз основа на член 9 став 1 б), член 54 став 1 точка 5 и 7 и член 56 став 1 точка 14 Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009 и 50/2010), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 3.12.2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ЗА ПАКЕТИТЕ НА ЗАВРШЕНИ ЕПИЗОДИ НА ЛЕКУВАЊЕ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - АМБУЛАНТСКИ

Член 1

Во Одлуката за утврдување на референтни цени за пакетите на завршени епизоди на лекување за специјалистичко - консултативната здравствена заштита - амбулантски („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/2010, 58/2010, 92/2010, 105/2010, 122/2010 и 154/2010), во член 2 во табелата се бришат следните пакети:

А) АСК3 - Проширен специјалистички пакет со контрола и дијагностика од општите – заеднички пакети

Општи пакети (заеднички пакети)

Шифра	Назив на пакетот	Референтна цена
АСК3	Проширен специјалистички пакет со контрола и дијагностика	900

Б) Интернистички пакет/услуги од пулмологија

ИНТЕРНИСТИЧКИ УСЛУГИ ОД ПУЛМОЛОГИЈА		
Шифра	Назив на пакетот/услугата	Референтна цена
АИМ11	Епикутан тест (до 30 теста)	490
АИМ12	Тест по Прик (до 20 теста)	490
АИМ13	Неспецифичен бронхопровокационен тест	460
АИМ14	Комплетна спирометрија	280
АИМ15	Спироергометрија	680
АИМ16	Спироергометрија со НБПТ	800
АИМ17	Бронхоскопија	2,500
АИМ18	Бронхоскопија со биопсија	2,700
АИМ31	Гасни анализи	550

Се додаваат следните пакети:

А) Респираторни пакети

Шифра	Назив на пакетот	Референтна цена
АРП1	Општ респираторен специјалистички пакет	1,200
АРП2	Општ респираторен специјалистички пакет со гасни анализи	1,650
АРП3	Општ проширен респираторен специјалистички пакет	2,260
АРП4	Општ респираторен специјалистички пакет со контролна дијагностика	1,950
АРП5	Пакет за дијагностика на опструктивен синдром	2,200
АРП6	Пакет за специфична дијагностика на опструктивен синдром	2,600
АРП7	Пакет за сгъарсбрани респираторни состојби	2,650
АРП8	Пакет за специфична дијагностика на рестриктивни белодробни заболувања	2,700
АРП9	Специјалистички пакет со бронхоскопија	3,750
АРП10	Специјалистички пакет со бронхоскопија и биопсија	3,950
АРП11	Специјалистички пакет со ЕХО и пункција/свакуација	2,100

Б) Алерголошки пакети

Шифра	НАЗИВ НА ПАКЕТОТ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ	Референтна цена
ААП1	Алерголошки пакет за десензибилизација (неделна основа)	1,200
ААП2	Алерголошки пакет за десензибилизација (месечна основа)	470
ААП3	Алерголошки пакет за Patch и/или Scratch и/или Prick тест со 1 алерген	670
ААП4	Алерголошки пакет за Patch и/или Scratch и/или Prick тест со повеќе алергени (до 3)	850
ААП5	Алерголошки пакет за стандарден Prick тест	980
ААП6	Алерголошки пакет за медикаментна алергија	1,730
ААП7	Проширен алерголошки пакет	2,730
ААП8	Алерголошки пакет за РИДА тест	2,130
ААП9	Алерголошки пакет со Манту тест	600

Член 2

Во Одлуката за изменување и дополнување на одлуката за утврдување на референтни цени за пакетите на завршени епизоди на лекување за специјалистичко - консултативната здравствена заштита - амбулантски („Службен весник на Република Македонија“ број 122/2010), во член 2 став 2, датумот „01.10.2010“ се заменува со датумот „01.01.2011“.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-17835/8
3 декември 2010 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Елена Трпковска, с.р.

3747.

Врз основа на член 54 став 1 точка 7 и 8 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009 и 50/2010), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 3.12.2010 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ВО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Член 1

Во Одлуката за утврдување на референтни цени специјалистичко-консултативната здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 164/2008, 22/2009, 33/2010, 92/2010, 96/2010, 108/2010, 122/2010 и 147/2010), во член 2 во табелата, по редниот број ЦГА3, се додава следната табела:

ЦГА4	Цитогенетска анализа на клетки од плодова вода или хорионски ресички со кариограм	10.300
------	---	--------

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-17835/9
3 декември 2010 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Елена Трпковска, с.р.

3748.

Врз основа на член 54 став 1 точка 7 и 8 и член 56 став 1 точка 4 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009 и 50/2010), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата оджана на 3.12.2010 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ НА УСЛУГИ ВО БОЛНИЧКАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА АКУТНИ СЛУЧАИ

Член 1

Во Одлуката за утврдување на референтни цени на услуги во болничката здравствена заштита за акутни случаи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 164/2008, 5/2009, 8/2009, 18/2009, 158/2009, 2/2010, 9/2010, 16/2010 и 81/2010), во членот 2, вотабелата, кај услугата со ДСГ код F19Z - „Други трансвакуларни перкутани срцеви интервенции“, во колоната 4 бројот „25.432“ се заменува со бројот „372.070“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-17835/11
3 декември 2010 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Елена Трпковска, с.р.

3749.

Врз основа на член 56 став 1 точка 14 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009 и 50/2010), и член 11, 12 и 13 од Правилникот за изготвување и донесување на буџетот за финансирање на јавните здравствени установи за остварување на правата од здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 154/2010), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 9 декември 2010 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЈАВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 2011 ГОДИНА**

Член 1

Со оваа одлука се утврдува Буџетот за финансирање на јавните здравствени установи за остварување на правата од здравственото осигурување за 2011 година.

Член 2

Буџетот за финансирање на јавните здравствени установи за остварување на правата од здравственото осигурување за 2011 година се утврдува на следните износи:

Р.број	Здравствена установа	Приходи од Фондот за здравствено осигурување	Сопствени приходи	Приходи од донации	Вкупни приходи	Вкупни расходи
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7
1	Стоматолошки клинички центар	110.000.000	62.728.000	0	172.728.000	172.728.000
2	Клиника за максилнофацијална хирургија	24.000.000	5.792.000	0	29.792.000	29.792.000
3	ЈЗУ Универзитетска клиника за радиологија	85.027.000	41.022.667	0	126.049.667	126.049.667
4	ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија	615.085.000	45.616.000	0	660.701.000	660.701.000
5	ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиологија	220.123.676	40.257.333	0	260.381.009	260.381.009
6	ЈЗУ Универзитетска клиника за клиничка биохемија	41.069.000	50.577.333	0	91.646.333	91.646.333
7	ЈЗУ Универзитетска клиника за нефрологија	198.044.000	10.268.000	0	208.312.000	208.312.000
8	ЈЗУ Универзитетска клиника за гастроентерохепатологија	66.011.000	15.469.333	0	81.480.333	81.480.333
9	ЈЗУ Универзитетска клиника за пулмологија и алергологија	53.969.794	9.657.333	0	63.627.127	63.627.127
10	ЈЗУ Универзитетска клиника за ендокринологија, дијабетес и метаболички нарушувања	144.933.381	7.874.667	0	152.808.048	152.808.048
11	ЈЗУ Универзитетска клиника за ревматологија	44.916.000	7.449.333	0	52.365.333	52.365.333
12	ЈЗУ Универзитетска клиника за хематологија	354.000.000	8.518.667	925.500	363.444.167	363.444.167
13	ЈЗУ Универзитетска клиника за токсикологија	39.463.638	4.525.333	0	43.988.971	43.988.971
14	ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести	297.432.170	19.236.000	600.000	317.268.170	317.268.170
15	ЈЗУ Универзитетска клиника за инфективни болести и фебрилни состојби	140.000.000	13.426.667	0	153.426.667	153.426.667
16	ЈЗУ Универзитетска клиника за дерматологија	34.601.000	5.344.000	0	39.945.000	39.945.000
17	ЈЗУ Универзитетска клиника за неврологија	193.624.778	9.588.000	0	203.212.778	203.212.778

18	ЈЗУ Универзитетска клиника за урологија	73.625.000	10.908.000	0	84.533.000	84.533.000
19	ЈЗУ Универзитетска клиника за неврохирургија	95.002.000	10.756.000	0	105.758.000	105.758.000
20	ЈЗУ Универзитетска клиника за дигестивна хирургија	114.904.000	16.577.333	2.000.000	133.481.333	133.481.333
21	ЈЗУ Универзитетска клиника за торакална и васкуларна хирургија	70.680.000	7.780.000	0	78.460.000	78.460.000
22	ЈЗУ Универзитетска клиника за пластична и реконструктивна хирургија	46.964.000	8.460.000	1.000.000	56.424.000	56.424.000
23	ЈЗУ Универзитетска клиника за детска хирургија	46.000.000	5.592.000	0	51.592.000	51.592.000
24	ЈЗУ Универзитетска клиника за уво, нос и грло	59.503.000	13.186.667	6.248.500	78.938.167	78.938.167
25	ЈЗУ Универзитетска клиника за очни болести	42.832.000	9.146.667	1.000.000	52.978.667	52.978.667
26	ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство	312.074.000	29.742.667	155.560.000	497.376.667	497.376.667
27	ЈЗУ Универзитетска клиника за психијатрија	42.504.000	12.058.667	6.671.280	61.233.947	61.233.947
28	ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух, говор и глас-Скопје	27.513.000	1.272.000	0	28.785.000	28.785.000
29	Клиничка болница-Битола	525.283.960	54.524.000	0	579.807.960	579.807.960
30	Општа болница-Гевгелија	91.651.004	14.110.667	750.000	106.511.671	106.511.671
31	Општа болница-Гостивар	194.356.892	31.706.667	0	226.063.559	226.063.559
32	Општа болница-Дебар	51.879.552	8.789.333	0	60.668.885	60.668.885
33	Општа болница-Кавадарци	111.400.601	14.412.000	0	125.812.601	125.812.601
34	Општа болница-Кичево	77.302.236	14.602.667	0	91.904.903	91.904.903
35	Општа болница-Кочани	102.875.000	14.956.000	0	117.831.000	117.831.000
36	Општа болница-Куманово	282.158.279	38.198.667	0	320.356.946	320.356.946
37	Општа болница-Охрид	208.577.237	30.965.333	0	239.542.570	239.542.570
38	Општа болница-Прилеп	280.952.000	33.984.000	7.000.000	321.936.000	321.936.000
39	Општа болница-Струга	123.438.844	17.661.333	0	141.100.177	141.100.177
40	Општа болница-Струмица	218.626.542	27.632.000	200.000	246.458.542	246.458.542
41	Клиничка болница-Тетово	392.367.353	56.988.000	0	449.355.353	449.355.353
42	Општа болница-Велес	198.593.769	18.280.000	0	216.873.769	216.873.769
43	Клиничка болница-Штип	272.425.940	24.298.667	0	296.724.607	296.724.607
44	Клиника по хируршки болести-Св. Наум Охридски-Скопје	217.932.225	29.796.000	3.200.000	250.928.225	250.928.225
45	Специјална болница по гинекологија и акушерство-Чаир-Скопје	102.018.000	8.896.000	0	110.914.000	110.914.000
46	Институт по белодробни заболувања кај децата-Козле-Скопје	85.000.000	14.082.667	4.576.000	103.658.667	103.658.667
47	Психијатриска болница-Скопје	193.035.000	8.038.667	160.000	201.233.667	201.233.667
48	Психијатриска болница-Демир Хисар	98.053.000	10.156.000	0	108.209.000	108.209.000
49	Психијатриска болница-Негорци	41.027.000	4.458.667	120.000	45.605.667	45.605.667

50	Специјална болница за белодробни заболувања и туберкулоза-Јасеново-Велес	28.003.000	3.708.000	0	31.711.000	31.711.000
51	Специјална болница за ортопедија и трауматологија Св. Еразмо-Охрид	117.572.139	86.084.000	1.000.000	204.656.139	204.656.139
52	Институт за белодробни заболувања и туберкулоза-Скопје	43.009.960	9.060.000	2.200.000	54.269.960	54.269.960
53	Завод за физикална медицина и рехабилитација-Скопје	57.007.000	11.318.667	0	68.325.667	68.325.667
54	Завод за рехабилитација на слух, говор и глас-Битола	12.504.000	52.000	0	12.556.000	12.556.000
55	Завод за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања-Охрид	78.318.000	14.242.667	0	92.560.667	92.560.667
56	Завод за превенција, лекување и рехабилитација на хронични, респираторни, неспецифични и алергиски заболувања-Отешево	19.500.000	4.120.000	0	23.620.000	23.620.000
57	Геронтолошки завод-Скопје	72.666.183	75.616.000	0	148.282.183	148.282.183
58	Завод за нефрологија-Струга	190.080.000	17.617.333	0	207.697.333	207.697.333
59	Специјална болница за белодробни заболувања и туберкулоза- Лешок-Тетово	14.798.500	1.680.000	0	16.478.500	16.478.500
60	Здравствен дом-Битола	105.714.722	25.870.667	0	131.585.389	131.585.389
61	Здравствен дом-Гевгелија	29.638.736	6.278.667	6.150.000	42.067.403	42.067.403
62	Здравствен дом-Гостивар	64.490.773	10.629.333	0	75.120.106	75.120.106
63	Здравствен дом-Дебар	14.905.922	2.301.333	0	17.207.255	17.207.255
64	Здравствен дом-Кавадарци	32.716.017	5.597.333	0	38.313.350	38.313.350
65	Здравствен дом-Кичево	27.683.722	5.117.333	0	32.801.055	32.801.055
66	Здравствен дом-Кочани	30.004.771	3.317.333	320.000	33.642.104	33.642.104
67	Здравствен дом-Крива Паланка	65.667.293	7.124.000	0	72.791.293	72.791.293
68	Здравствен дом-Куманово	74.846.645	17.058.667	0	91.905.312	91.905.312
69	Здравствен дом-Охрид	54.578.206	5.977.333	0	60.555.539	60.555.539
70	Здравствен дом-Прилеп	108.256.204	14.874.667	1.200.000	124.330.871	124.330.871
71	Здравствен дом-Струга	35.464.356	4.000.000	0	39.464.356	39.464.356
72	Здравствен дом-Струмица	54.023.581	6.394.667	40.000	60.458.248	60.458.248
73	Здравствен дом-Тетово	95.413.823	12.538.667	6.600.000	114.552.490	114.552.490
74	Здравствен дом-Велес	56.033.000	9.281.333	0	65.314.333	65.314.333
75	Здравствен дом-Штип	34.892.419	8.688.000	0	43.580.419	43.580.419
76	Здравствен дом-Берово	22.252.942	4.250.667	0	26.503.609	26.503.609
77	Здравствен дом-Македонски Брод	18.089.412	2.710.667	0	20.800.079	20.800.079

78	Здравствен дом-Валандово	28.459.262	4.372.000	0	32.831.262	32.831.262
79	Здравствен дом-Вевчани	28.683.933	4.464.000	0	33.147.933	33.147.933
80	Здравствен дом-Виница	26.247.221	4.804.000	0	31.051.221	31.051.221
81	Здравствен дом-Делчево	59.497.730	8.450.667	0	67.948.397	67.948.397
82	Здравствен дом-Демир Хисар	21.274.123	2.892.000	0	24.166.123	24.166.123
83	Здравствен дом-Кратово	21.841.262	1.806.667	0	23.647.929	23.647.929
84	Здравствен дом-Крушево	18.377.648	2.244.000	0	20.621.648	20.621.648
85	Здравствен дом-Неготино	46.031.076	7.056.000	0	53.087.076	53.087.076
86	Здравствен дом-Пехчево	15.731.428	2.044.000	0	17.775.428	17.775.428
87	Здравствен дом-Пробиштип	19.519.309	6.189.333	0	25.708.642	25.708.642
88	Здравствен дом-Радовиш	33.482.608	7.010.667	0	40.493.275	40.493.275
89	Здравствен дом-Ресен	50.389.747	6.556.000	0	56.945.747	56.945.747
90	Здравствен дом-Ростуше	14.364.036	4.006.667	100.000	18.470.703	18.470.703
91	Здравствен дом-Свети Николе	31.208.881	6.486.667	0	37.695.548	37.695.548
92	Здравствен дом-Скопје	562.506.950	84.305.333	0	646.812.283	646.812.283
93	Здравствен дом-Железничар	26.337.098	12.513.333	0	38.850.431	38.850.431
94	Здравствена станица на Универзитетот Кирил и Методиј-Скопје	11.026.000	2.625.333	0	13.651.333	13.651.333
95	Здравствена станица-Железара	120.000.000	11.765.333	0	131.765.333	131.765.333
96	Институт за трансфузиона медицина на РМ	115.911.000	99.885.333	666.806	216.463.139	216.463.139
97	Институт за јавно здравје на Република Македонија	17.000.000	99.917.333	15.238.199	132.155.532	132.155.532
98	Центар за јавно здравје-Битола	17.743.000	33.178.667	0	50.921.667	50.921.667
99	Центар за јавно здравје-Велес	16.029.000	21.550.667	100.000	37.679.667	37.679.667
100	Центар за јавно здравје-Кочани	9.025.000	13.226.667	0	22.251.667	22.251.667
101	Центар за јавно здравје-Прилеп	12.064.000	15.606.667	0	27.670.667	27.670.667
102	Центар за јавно здравје-Куманово	11.705.000	22.962.667	0	34.667.667	34.667.667
103	Центар за јавно здравје-Скопје	22.063.000	58.673.333	0	80.736.333	80.736.333
104	Центар за јавно здравје-Струмица	7.012.000	8.305.333	0	15.317.333	15.317.333
105	Центар за јавно здравје-Тетово	12.730.000	17.337.333	0	30.067.333	30.067.333
106	Центар за јавно здравје-Штип	10.513.000	13.065.333	0	23.578.333	23.578.333
107	Центар за јавно здравје-Охрид	10.013.000	17.742.667	0	27.755.667	27.755.667
108	Институт за Медицина на трудот на РМ	21.044.000	6.769.333	0	27.813.333	27.813.333
109	Градска општа болница 8-ми септември	350.000.000	35.000.000	350.000	385.350.000	385.350.000
110	Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски лекување, анестезија, реанимација и интензивно лекување и ургентен центар-Скопје	280.576.361	74.653.333	0	355.229.694	355.229.694

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство и министерот за финансии.

Бр. 02-18306/3
9 декември 2010 година
Скопје

Управен одбор
Заменик на претседателот,
Ирфан Хоџа, с.р.

3750.

Врз основа на член 56 став 1 точка 14 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009 и 50/2010), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 9.12.2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ ОД ПРЕВЕНТИВНА И ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО – КОНСУЛТАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И БОЛНИЧКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Член 1

Во Одлуката за утврдување на критериуми за утврдување на буџетот на здравствените установи од превентивна и итна медицинска помош, специјалистичко – консултативна здравствена заштита и болничка здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 9/2010 и 44/2010), во членот 1 по зборот „болничка“ се додаваат зборовите: „со терцијарна“.

Член 2

Во членот 2 во став 1 и став 2 по зборот „болничка“ се додаваат зборовите: „со терцијарна“.

Во членот 2 став 3 по точката 3 се додава точка 4 која гласи:

„За акутни болнички случаи во здравствените установи кои вршат терцијарна здравствена заштита по ДСГ методологија се определува 10% од остварената вкупна вредност на видот и обемот на ДСГ здравствени услуги во првото, второто и трето тромесечје и проекцијата за четвртото тромесечје од претходната година.“

Во членот 2 во ставот 4 по бројот „3“ се додава број „4“.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, ќе се објави по добивање на согласност од министерот за здравство, а ќе се применува од 1 април 2011 година.

Бр. 02-18306/5
9 декември 2010 година
Скопје

Управен одбор
Заменик на претседателот,
Ирфан Хоџа, с.р.

3751.

Врз основа на член 54 став 1 точка 7 и 8 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009 и 50/2010), на седницата одржана на 9.12.2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ НА ПАКЕТИ НА УСЛУГИ ВО ПРЕВЕНТИВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И ИТНАТА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ СО ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат референтни цени за пакетите на завршени епизоди на лекување во превентивната здравствена заштита и итната медицинска по-

мош со домашно лекување, кои како здравствени услуги се опфатени со задолжителното здравствено осигурување и паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.

Член 2

Се утврдуваат следните референтни цени за пакетите на завршени епизоди на лекување во превентивната здравствена заштита и итната медицинска помош со домашно лекување:

Шифра	Назив на пакетот на здравствени услуги	Референтна цена
1	2	3
ИМП1	Итна помош	132.500
ПРЕ1	Домашно лекување	105.000
ПРЕ2	Дежурна служба	74.000
ПРЕ3	Систематски преглед, вакцинации и советувањето	66.000
ПРЕ4	Превентивна стоматологија	80.000
ПРЕ5	Итна стоматологија	74.000
ПРЕ6	Патронажа по сестра	30.000
ПРЕ7	Преглед и стручно мислење за здравствена состојба на осигуреникот од страна на лекарска комисија	638.000

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство, а ќе се применува од 1.01.2011 година.

Бр. 02-18306/6
9 декември 2010 година
Скопје

Управен одбор
Заменик на претседателот,
Ирфан Хоџа, с.р.

3752.

Врз основа на член 9 став 2, член 17 став 1, член 24 став 1, член 25 став 6, член 27 став 2, член 28 став 5 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009 и 50/2010), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 3 декември 2010 година, донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Во членот 5 став 2 од Правилникот за изменување и дополнување на правилникот Правилниот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 9/2010), броевите „31.12.2010“ се заменуваат со броевите „31.12.2011“.

Член 2

Алинеите 1 и 6 од образецот на барањето бр 2 од член 4 и алинеите 1 и 6 од образецот на барањето бр 3 од член 5 на Правилникот за изменување и дополнување на правилникот Правилниот за содржината и начи-

нот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 81/2010) ќе се променуваат до моментот воспоставување на целосна електронска комуникација помеѓу Фондот за здравствено осигурување на Македонија и Управата за јавни приходи.

Член 3

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивање на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-17835/5
3 декември 2010 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Елена Трпковска, с.р.

3753.

Врз основа на член 56 став 1 точка 3 и член 69 од Законот за здравственото осигурување („Сл. весник на РМ“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009 67/2009 и 50/2010), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 3.12.2010 година, донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕТО НА ЛАБОРАТОРИСКИТЕ ИСПИТУВАЊА ВО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО КОНСУЛТАТИВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПО УПАТ НА ИЗБРАН ЛЕКАР

Член 1

Во Правилникот за начинот на плаќањето на лабораториските испитувања во специјалистичко консултативната здравствена заштита по упат на избран лекар („Сл. весник на РМ“ бр. 10/2002, 17/2002, 137/2006, 41/2007, 62/2007, 86/2007, 118/2007, 37/2008, 158/2009, 2/2010 и 147/2010), во членот 2 став 1 во поднасловот III – Основни биохемиски испитувања точките 6 и 7 се бришат и се додаваат два нови поднаслови IV и V кои гласат:

„IV. Ензимски статус

Ред.бр. Анализа

1. АСАТ (ГОТ);

2. АЛАТ (ГПТ)

V. Електролитен статус,

Ред.бр. Анализа;

1. Серумско железо.”

Поднасловот IV станува поднаслов VI.

Член 2

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од Министерот за здравство.

Бр. 02-17835/6
3 декември 2010 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Елена Трпковска, с.р.

3754.

Врз основа на член 56 став 1 точка 3, а во врска со член 69 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009 и 50/2010), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 9.12.2010 година, донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВОРИ И ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ КОИ ВРШАТ БОЛНИЧКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Член 1

Во Правилникот за критериумите за склучување договори и за начинот на плаќање на здравствените услуги на здравствените установи кои вршат болничка здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 14/2008, 164/2008, 16/2010, 44/2010 и 63/2010), во членот 2 став 1 во точката „в“ по зборот „болничка“ се додаваат зборовите „и терцијарна“.

Во член 2 по ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи: „Терцијарна здравствена заштита пружаат универзитетски клиници“.

Ставовите 3 и 4 стануваат 4 и 5.

Член 2

Во членот 3 став 4 по зборовите: „специјалистичко-консултативна и болничка“ се додаваат зборовите: „и терцијарна“.

Член 3

Во членот 4 по ставот 2 се додаваат два нови става кои гласат:

„За акутни болнички случаи во здравствените установи кои вршат терцијарна здравствена заштита по ДСГ методологија се определува 10% од остварената вкупна вредност на видот и обемот на ДСГ здравствени услуги во првото, второто и трето тромесечје и проекцијата за четвртото тромесечје од претходната година“

Остварената вкупна вредност на видот и обемот на здравствени услуги во првото, второто и третото тромесечје и проекцијата за четвртото тромесечје од претходната година во специјалистичко-консултативна здравствена заштита, по утврдени цени на здравствени услуги и утврдени референтни цени“.

Ставовите 3 и 4 стануваат став 5 и 6.

Член 4

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство, а ќе се применува од 1 април 2011 година.

Бр. 02-18306/7
9 декември 2010 година
Скопје

Управен одбор
Заменик на претседателот,
Ирфан Хоџа, с.р.

3755.

Врз основа на член 9 став 2, член 17 став 1, член 24 став 1, член 25 став 6, член 27 став 2, член 28 став 5 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009 и 50/2010), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 9.12.2010 година, донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВОРИ И ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ КОИ ВРШАТ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО КОНСУЛТАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Член 1

Во Правилникот за критериумите за склучување договори и за начинот на плаќање на здравствените услуги на здравствените установи кои вршат специјалистичко консултативна здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/2008, 164/2008, 16/2010, 44/2010 и 63/2010) во насловот по зборот „заштита“ се става записка и се додаваат зборовите: „превентивна здравствена заштита и итна медицинска помош со домашно лекување“.

Член 2

Во член 1 по зборот „заштита“ се става записка и се додаваат зборовите: „итна медицинска помош со домашно лекување и превентивна здравствена заштита“.

Член 3

Во членот 2 по ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи:
„Како здравствени услуги од итна медицинска помош со домашно лекување и превентивна здравствена заштита, во смисла на овој правилник се сметаат основните здравствени услуги од член 9 став 1(а) точка 3,4 и 6 укажување на итна медицинска помош вклучувајќи и превоз со санитетско возило кога е тоа неопходно, лекување во домот на корисникот и спроведување на превентивни мерки.“

Член 4

Во член 3 став 1 по зборот „заштита“ се става записка и се додаваат зборовите: „итна медицинска помош со домашно лекување и превентивна здравствена заштита“.

Во член 3 во став 4 по зборовите: „специјалистичко-консултативна здравствена заштита“ записката се заменува со точка, а останатиот дел од реченицата се брише.

Во член 3 по ставот 4 се додаваат два нови става 5 и 6 кои гласат:

„За спроведување на итна медицинска помош со домашно лекување и превентивна здравствена заштита се склучуваат договори со кои се утврдува видот, обемот, квалитетот, начинот и роковите за остварување на итна медицинска помош, дежурна служба, домашно лекување и дел од превентивна здравствена заштита која не е покриена со програмите на Министерството за здравство.“

Договорите се склучуваат за спроведување на здравствена заштита за дејностите од специјалистичко-консултативна здравствена заштита и итна медицинска помош со домашно лекување и превентивна здравствена заштита со примена на медицина заснована на докази, утврдени цени, договорен износ на парични средства за договорен вид и обем на здравствени услуги, начинот и рокови на плаќање, следење и контрола над остварувањето на договорените здравствени услуги, договорните казни и условите под кои се раскинува договорот.

Во ставот 5 кој станува став 7 по бројот 4 се додаваат броевите: „и 5 и 6“.

Член 5

Во членот 4 по ставот 4 се додава нов став 5 кој гласи:

„Надоместокот за вршење на здравствените услуги од итна медицинска помош со домашно лекување и превентивна здравствена заштита за секоја деловна година се утврдува врз основа на планираните средства за овој вид на здравствена заштита утврдени во Буџетот на Фондот според вредноста на пакетите на здравствени услуги“.

Во ставот 5 кој станува став 6 по зборот „надоместок“ се додаваат зборовите: „за обезбедување на примарни пакети за итна медицинска помош со домашно лекување и превентивна здравствена заштита и“.

Член 6

Во член 7 став 2 по зборот „партиципација“, се брише точката и се додаваат зборовите: „за специјалистичко-консултативна здравствена заштита и примарни пакети за итна медицинска помош со домашно лекување и превентивна здравствена заштита“.

Член 7

Во член 8 став 1 по зборот „за“ се додаваат зборовите: „специјалистичко консултативна здравствена заштита“.

Член 8

Во член 8-а по став 1 се додава нов став 2 кој гласи:
„Итната медицинска помош со домашно лекување и превентивната здравствена заштита се искажуваат преку примарни пакети.“

Член 9

Во членот 10 став 1 по зборот „правилник“ се додаваат зборовите: „за специјалистичко консултативна здравствена заштита“.

Член 10

Во член 13 став 2 по алинеја 7 се додава нова алинеја 8 која гласи:

„– извештај за примарни пакети“.

Алинеите 8 и 9, стануваат алинеи 9 и 10.

Член 11

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, ќе се објави по добивање на согласност од министерот за здравство, а ќе се применува од 1.04.2011 година.

Бр. 02-18306/8
9 декември 2010 година
Скопје

Управен одбор
Заменик на претседателот,
Ирфан Хоџа, с.р.

3756.

Врз основа на член 56 став 1 точка 14, а во врска со член 54, став 1, точка 8, член 63-а, 63-б и 63-в од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009 и 50/2010), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 9.12.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ
ЦЕНИ НА ЛЕКОВИ КОИ СЕ НА ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ КОИ ПАЌААТ НА ТОВАР НА
ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 14/2008, 19/2008, 22/2008, 37/2008, 60/2008, 83/2008, 100/2008, 132/2008, 67/2009, 95/2009, 104/2009, 141/2009, 8/2010, 33/2010, 44/2010, 58/2010, 63/2010 и 105/2010), се вршат следните измени и дополнувања:

Кај АТС кодот J01FA10 – Azithromycin суспензија 100mg/5 ml се додава следното заштитено име:

				AZATRIL susp.	BALKANPHARMA	1	152,00
--	--	--	--	---------------	--------------	---	--------

Кај АТС кодот J01FA10 – Azithromycin суспензија 200mg/5 ml се додава следното заштитено име:

				AZATRIL susp.	BALKANPHARMA	1	173,00
--	--	--	--	---------------	--------------	---	--------

Кај АТС кодот N05BA12 – Alprazolam таблети 1 mg се додава следното заштитено име:

				XANAX tabl.30 x	PFIZER	30	85,00
--	--	--	--	-----------------	--------	----	-------

Кај АТС кодот J01DB01 – Cefalexin капсули 500 mg се додава следното заштитено име:

				CEPHABOS caps.	BOSNALIJEK	16	90,00
--	--	--	--	----------------	------------	----	-------

Кај АТС кодот J01DB01 – Cefalexin суспензија 250 mg/5ml се додава следното заштитено име:

				CEPHABOS susp.	BOSNALIJEK	1	93,00
--	--	--	--	----------------	------------	---	-------

Под АТС кодот A09AA02 – Amilase+Lipase+Protease/Pankreatin гастрорезистентни капсули 8000E+10000E+600E (150mg) се додава следната табела:

A09AA02	Amilase+Lipase+Protease/Pankreatin	Гастрорезистентни капсули	8000E+10000E+600E(150mg)				
				KREON 10.000	SOLVEY	20	151,00
				KREON 10.000	SOLVEY	50	378,00
				KREON 10.000	SOLVEY	100	757,00
A09AA02	Amilase+Lipase+Protease/Pankreatin	Гастрорезистентни капсули	18000E+25000E+10000E (300 mg)				
				KREON 25.000	SOLVEY	50	806,00
				KREON 25.000	SOLVEY	100	1.613,00

Под АТС кодот B03AA02– Ferrous fumarate капсули 350 mg се додава следната табела:

B03AB05	Dextriferon	Таблети за цваќање	100 mg				
				FERRUM	JAKA	30	86,00
				FERRUM LEK	LEK	30	86,00
				REFERUM	REPLEKFARM	30	86,00

B03AB03	Dextriferon	Сируп	50mg/5 ml				
				REFERUM (100ml)	REPLEKFARM	1	69,00
				FERRUM (100 ml)	JAKA	1	69,00
				FERRUM LEK (100 ml)	LEK	1	69,00
B03AB04	Dextriferon	Раствор за орална употреба	100mg/5 ml				
				REFERUM (5ml)	REPLEKFARM	10	69,00
B03AB04	Dextriferon	Раствор за орална употреба	100mg/5 ml				
				REFERUM (100ml)	REPLEKFARM	1	138,00

Под АТС кодот C01AA05 -- Digoxin таблети 0,25 mg додава се додава следната табела:

C01AA08	Metildigoxin	Таблети	0,1mg				
				PLITOP	PLIVA	50	111,00

Кај АТС кодот - N03AX09 - "Lamotrigine таблети 100 mg" се брише заштитеното име "ARVIND табл. 30 x 100 mg".

Кај АТС кодот - N03AX09 - "Lamotrigine таблети 25 mg" се брише заштитеното име "ARVIND табл. 30 x 25 mg".

Кај АТС кодот - N03AX09 - "Lamotrigine таблети 50 mg" се брише заштитеното име "ARVIND табл. 30 x 50 mg".

Кај АТС кодот - D06BB03 "Aciclovir крем 50mg/g" се брише заштитеното име "HERPLEX Крема 50mg/g (5g)".

Кај АТС кодот - D06BB03 "Aciclovir крем 50mg/g" се брише заштитеното име "HERPLEX Крема 50mg/g (10g)".

Кај АТС кодот - C01DA14 "Isosorbide mononitrate е таблети/капсули 40 mg" се брише заштитеното име "OLICARD капс. 50 x 40 mg".

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство, а ќе се применува од 1.1.2011 година.

Бр. 02-18306/4
9 декември 2010 година
Скопје

Управен одбор,
Заменик на претседателот,
Ирфан Хоџа, с.р.

**КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА
КОНКУРЕНЦИЈАТА****3757.**

Врз основа на член 26 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.04/05, 70/06 и 22/07), а постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу Метинвест Б.В. и ПСЦ ИЛИЧ-СТИЛ, Украина и ПЈСЦ ИЛИЧ АЈРОН АНД СТИЛ ВОРКС, Украина, поднесено од Метинвест Б.В. Холандија, преку Адвокат Ана Миноска од Скопје, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 24.9.2010 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Метинвест Б.В. со регистрирано седиште на Алехандерстраат 23, 2514 ЈМ'с-Гравенхаге, Холандија и ПСЦ ИЛИЧ-СТИЛ, со регистрирано седиште на Семашка 18, Мариупол Донецка област, 87504, Украина и ПЈСЦ ИЛИЧ АЈРОН АНД СТИЛ ВОРКС, со регистрирано седиште на ул. „Левченка“ 1, Мариупол, Донецка област, 87504 Украина, по основ на стекнување на контрола од страна на Метинвест Б.В. врз ПСЦ ИЛИЧ-СТИЛ и ПЈСЦ ИЛИЧ АЈРОН АНД СТИЛ ВОРКС, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 28-а од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 10000000006-3095, уплатна сметка 840.....03161, приходна шифра и програма 72231300.

Уп.бр. 08-22

24 септември 2010 година

Скопје

Претседател,

Чедомир Краљевски, с.р.**3758.**

Врз основа на член 26 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 04/05, 70/06 и 22/07), а постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу Голдман Сајкс Гроуп Инц. Њу Јорк, Соединети Американски Држави и ТПГ Холдингс I Л.П. Соединети Американски држави од една страна и Онтех Интернационал Н.В. Белгија од друга страна, а поднесено преку овластен застапник Адвокат Емилија Апостолска и адвокат Игор Александровски од Скопје, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 24.9.2010 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата помеѓу помеѓу Голдман Сајкс Гроуп Инц. (The Goldman Sachs Group, Inc.), со главно место на дејноста на 200 West Street, Њу Јорк, NY 10282, Соединети Американски Држави и ТПГ Холдингс I Л.П. (TPG Holdings I, L.P.), со регистрирано седиште на Corporation Trust Center 1209 Orange Street Wilmington, Country of New Castle Delaware 19801, Соединети Американски Држави од една страна и Онтех Интернационал Н.В. (Ontex International N.V.) со седиште на Spinnerijstraat 12, 9240 Zele, Белгија, по основ на купопродажба на акции, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6 000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 28-а од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 10000000006-3095, уплатна сметка 840.....03161, приходна шифра и програма 72231300.

Уп.бр. 08-23

24 септември 2010 година

Скопје

Претседател,

Чедомир Краљевски, с.р.**3759.**

Врз основа на член 26 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.04/05, 70/06 и 22/07) постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу Хјулит-Пакард Компанија и АркСајт Инк. поднесено од Хјулит-Пакард Компанија, застапувано од Адвокат Марија Филиповска од Скопје и Адвокат Леонид Ристев од Битола, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 29.10.2010 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Хјулит-Пакард Компанија (Hewlett-Packard Company) со регистрирано седиште на Ул. Хановер Пало Алто, 3000, ЦА 94304-1185, САД и АркСајт Инк. (ArcSight Inc.) со регистрирано седиште на Резалтс Веј, 5, Купертино, ЦА 95014, САД, преку стекнување на целосна контрола во АркСајт Инк. (ArcSight Inc.) од страна на Хјулит-Пакард Компанија (Hewlett-Packard Company), иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6 000,00 ден. и за решението во износ од 30 000,00 ден., по тарифен број 28-а од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Уп.бр. 08-24
29 октомври 2010 година
Скопје

Претседател,
Чедомир Краљевски, с.р.

3760.

Врз основа на член 20 став 1 точка 1 и член 26 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.04/05, 70/06 и 22/07) и член 205 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/05), постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од ОНЕ Телекомуникациски услуги ДОО-ЕЛ Скопје, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 12.11.2010 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу претпријатијата Телеком Словеније Д.Д., со седиште на ул. Цигалетова бр.15, Љубљана, Р.Словенија и ОНЕ Телекомуникациски услуги ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15, Скопје, по основ

на зголемување на основната главнина со пристапување на нов содружник, не потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата бидејќи не претставува концентрација согласно член 18 од Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 5.000,00 ден., по тарифен број 28-а од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840.....03161, приходна шифра и програма 72231300 и при подигнување на решението да достави доказ за извршена уплата на административните такси.

Уп.бр. 08-26
12 ноември 2010 година
Скопје

Претседател,
Чедомир Краљевски, с.р.

3761.

Врз основа на член 26 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.04/05, 70/06 и 22/07), а постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу ОМЈА АГ Швајцарија и фабриката за калциум карбонат во Визбегово, Македонија, сопственост на Индустија за градежни материјали Вратница АД, а поднесено преку овластен застапник адвокат Ана Миноска, Скопје, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 29.11.2010 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу ОМЈА АГ (OMYA AG) со седиште на Баслерстрасе 42 (Baslerstrasse 42), 4665 Офtringен (4665 Oftringen) Швајцарија и фабриката за калциум карбонат во Визбегово, лоцирана на ул.Визбегово бб, Бутел Скопје, сопственост на Индустија за градежни материјали „Вратница АД“ со седиште во с. Вратница, Јегуновце, на адреса ул. ”Вратница” бб, по основ на купување на имот, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6 000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 28-а од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 10000000006-3095, уплатна сметка 840.....03161, приходна шифра и програма 72231300.

Уп.бр. 08-29
29 ноември 2010 година
Скопје

Претседател,
Чедомир Краљевски, с.р.

3762.

Комисијата за заштита на конкуренцијата преку Комисијата за прекршочни работи во состав Розана Ванковска, Александра Хаџи-Кочкова Вељаноска и Валентина Николова, во постапката поведена по службена должност против Т-Мобиле Македонија, Акционерско друштво за мобилни комуникации - Скопје, со седиште на ул. „Орце Николов“ бб, 1000 Скопје застапувано од С. Ј., директор за правни работи, за сторен прекршок од член 47 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 04/05, 70/06 и 22/07), – злоупотреба на доминантна позиција во смисла на член 14 став (2) од Законот за заштита на конкуренцијата, на седницата одржана на ден 29.10.2010 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Т-Мобиле Македонија, Акционерско друштво за мобилни комуникации-Скопје, со седиште на ул. Орце Николов бб, 1000 Скопје, ЕМБС XXX и единствен даночен број XXX како претпријатие кое поседува доминантна позиција на пазарот на завршување на повик во јавната мобилна комуникациска мрежа во сопственост на Т-Мобиле Македонија, во периодот од 3.3.2007 година до 7.9.2007 година, ја злоупотребило доминантна

позиција на овој пазар преку директно наметнување на територијата на Република Македонија на нефер продажни цени на начин што тарифирањето на услугата говорно сандаче за повикувач кон претплатник на Т-Мобиле Македонија кој ја има активирано истата го започнувал од моментот на отварањето на говорното сандаче, така што говорната порака за најава дека повикот е пренасочен кон говорното сандаче била предмет на интервалот кој се тарифира, без да му се даде можност на повикувачот да избере дали сака да ја користи услугата “говорно сандаче,, со што сторило прекршок од член 47 став (1) точка 2 од Законот за заштита на конкуренцијата, во врска со член 14 став (2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

2. За сторениот прекршок од точка 1 од ова решение, на сторителот на прекршокот Т-Мобиле Македонија, Акционерско друштво за мобилни комуникации - Скопје, со седиште на ул. Орце Николов бб, 1000 Скопје, ЕМБС XXX и единствен даночен број XXX, му се изрекува глоба во износ од 48.047.730,00 денари, што претставува xxx % од вредноста на вкупниот годишен приход на претпријатието, остварен во деловната 2006 година, како година што претходи на годината во која е сторен прекршокот од точка 1) на ова решение.

3. Глобата од точка 3) од ова решение сторителот на прекршокот е должен да ја плати во рок од 30 дена од денот на доставување на истото на следната уплатна сметка: 84018205187 други парични казни со приходна шифра 722129 и програма 00. Неплатената глоба или ненавремено платената глоба, ќе се наплати по присилен пат. Тужбата го одлага извршувањето на решението.

Уп.бр. 08-102/9
29 октомври 2010 година
Скопје

Претседател,
Чедомир Краљевски, с.р.



www.sivesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-5512400.
Телефакс: +389-2-5512401.

Претплатата за 2010 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2010171